



СЛУ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje
fah 51

ЗИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

БЕЛГРАД

БРОЈ 70

ГОД. XXXIX

динари. — ина изнесува
динари — Рок за рекламаци
ции 15 дена. — Редакција: Улица
Јована Ристика број 1. Пошт. факс 228.
— Телефони: Централна 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата
651-732; Телекс 11756

826.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година.

П бр. 329
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година се утврдува во износ од 374.022,800.000 динари.

827.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1984 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година.

П бр. 325
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Член 2

Средствата за делумно покритие на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 243.437.000.000 динари.

Член 3

Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон во износ од 130.585.800.000 динари ќе се обезбеди од придонесите на републиките и на автономните покраини.

Член 4

Обврските на федерацијата за исплата на купоните што втасуваат за наплата во 1984 година по обврзниците на федерацијата издадени врз основа на Законот за пресметување и намалување на курсните разлики во работењето на банките по девизните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75 и 62/75), Законот за покритие на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 година до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/79), Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 3/73) и Законот за вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 71/80), како и на купоните на обврзниците на федерацијата што втасале за наплата во поранешната година, а чија застареност настанува во 1984 година — се одлагаат и ќе се исплатат во 1988 година, во износите што требало да се исплатат во 1984 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА**I. ОПШТ ДЕЛ****Член 1**

Буџетот на федерацијата за 1984 година ги содржи:

- 1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од 243.437.000.000 динари;
- 2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од 374.022.800.000 динари;
- 3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата од 130.585.800.000 динари;
- 4) придонесите на републиките и на автономните покраини — во вкупен износ од 130.585.800.000 динари.

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 153.800.000 динари од изворните приходи на федерацијата за 1984 година.

Член 3

Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, во следните износи:

Б И Л А Н С**НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА**

Класификационен број		I. ПРИХОДИ	Износ	
на формата на приходите	на потформата на приходите		на потформата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење на услуги		
		Даноци на промет на производи		150.120.000.000
03-1-1		Дел од основниот данок на промет	150.120.000.000	
		Вкупно вид 03		150.120.000.000
		Вид 05. Такси		
05-1		Административни такси		767.900.000
	05-1-1	Конзуларни такси	510.000.000	
	05-1-2	Царински такси	210.000.000	
	05-1-3	Други сојузни административни такси	47.900.000	
		Судски такси		100.000
		Вкупно вид 05		768.000.000
		Вид 06. Царини и посебни давачки		
		Царини		52.973.000.000
		Посебни увозни давачки и такси		30.855.000.000
06-2-2		Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување	27.625.000.000	
06-2-3		Посебни давачки за царинско евидентирање	3.227.000.000	
06-2-4		Лежарина за стоки сместени во царински магацини	3.000.000	
		Вкупно вид 06		83.828.000.000

1	2	3	4	5
	Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи			
07-2	Приходи на органите на управата			5.445,000.000
07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации		5.445,000.000	
07-4	Други приходи			3.276,000.000
	Вкупно вид 07			8.721,000.000
	Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници			
08-1	Придонеси на републиките и на автономните покраини			130.585,800.000
08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина		18,083.810	
08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија		7,611.435	
08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија		19,906.829	
08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини		32,242.143	
08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска		34,291.376	
08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора		2,714.567	
08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина		15,129.722	
08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово		605.918	
	Вкупно вид 08			130.585,800.000
	Вкупно приходи за распоред (вид 01 до 08)			374.022,800.000

Класификационен број		Износ		
распоредна група	распоредна подгрупа	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	распоредна подгрупа	распоредна група
1	2	3	4	5
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
01-1	Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница			8.982,306.000
	01-1-1	Средства за лични доходи	8.782,343.000	
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	199,963.000	
01-2	Средства за материјални трошоци			943,374.000
01-3	Средства за посебни намени			16.248,120.000
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	421,385.000	
	01-3-2	Други посебни намени	6.531,453.000	
	01-3-3	Средства за општи општествени потреби	8.106,782.000	
	01-3-4	Текушто финансирање на сојузните дирекции за стокровни резерви	1.188,500.000	
01-4	Нестопански инвестиции и средства за опрема			1.556,700.000
	Вкупно основна намена 01			27.730,500.000

1	2	3	4	5
	Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита			
02-1	Средства за Југословенската Народна армија			233.898,000.000
02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текушната година	231.608,000.000		
02-1-2	Средства за покрите на расходите во врска со вршењето на услуги на корисници надвор од ЈНА	2.290,000.000		
	Вкупно основна намена 02			233.898,000.000
	Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници			
04-2	Дополнителни средства			32.599,320.000
04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини	32.599,320.000		
	Вкупно основна намена 04.			32.599,320.000
	Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности			
05-9	Пензиско-инвалидско осигурување			61.019,500.000
05-11	Боречко-инвалидска заштита			12.902,200.000
	Вкупно основна намена 05			73.921,700.000
	Основна намена 06. Други општи општествени потреби			
06-2	На општествено-политичките организации			937,000.000
06-11	Надомест на Службата на општественото книговодство			225,600.000
	Вкупно основна намена 06			1.162,600.000
	Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата			
07-1	Издвојување во постојаната буџетска резерва			153,800.000
07-2	Текушта буџетска резерва			288,900.000
	Вкупно основна намена 07			442,700.000
	Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
08-4	Обврски по кредит			4.267,980.000
08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	4.267,980.000		
	Вкупно основна намена 08.			4.267,980.000
	Вкупно распоредени и нераспоредени приходи			374.022,800.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 4

Расходите во износ од 374 022.800 000, што се искажани по основни намени во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, се распоредуваат по носители, корисници и по поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1984 година, во следните износи:

Број на позицијата	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основни намени
РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА				
Глава 1. Претседателство				
Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата				
1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	82,320.000	
2	01-2	Средства за материјални трошоци	1,037.000	
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	13,503.000	
4	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	864.000	
5	01-3-2	Патни трошоци	1,500.000	
6	01-3-2	Канцелариски материјал	1,725.000	
7	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1,200.000	
8	01-3-2	Трошоци за реперезентација	700.000	
9	01-3-2	Патувања и посети	23,000.000	
10	01-3-2	Надомести на надворешни соработници	55.000	
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	600.000	
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	12,000.000	
13	01-3-2	Трошоци за услуги	45.000	
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	750.000	
15	01-3-2	Набавка на службени и работни облека	130.000	
16	01-3-2	Дополнување на опремата и инвентарот	660.000	
17	01-3-2	Отпремување и уредување на службени станови	400.000	
18	01-3-2	Трошоци на Сојузниот завод за заштита на уставниот поредок	100.000	
19	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	90.000	
Вкупно основна намена 01				140,679.000
Вкупно глава 1				140,679.000
Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ				
Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата				
20	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	29,028.000	
21	01-2	Средства за материјални трошоци	14,700.000	
22	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	80.000	
23	01-3-2	Дополнување на инвентарот	600.000	
24	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	3,400.000	
25	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	500.000	
26	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	800.000	
27	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на специјалниот воз	24,700.000	
Вкупно основна намена 01				73,808.000
Вкупно глава 2				73,808.000
Раздел 1 (позиции 1 до 27)				214,487.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ				
Глава 1. Собрание на СФРЈ				
Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата				
28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	274,515.000	
29	01-2	Средства за материјални трошоци	2,950.000	
30	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	243,264.000	
31	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	11,548.000	
32	01-3-2	Надомест за работа на подолга од полното работно време	3,500.000	
33	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	982.000	
34	01-3-2	Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела	49,800.000	
35	01-3-2	Набавки на домашни и странски книги	274.000	
36	01-3-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	1,500.000	
37	01-3-2	Издавање на стенографски белешки	3,800.000	
38	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	6,000.000	
39	01-3-2	Трошоци за парламентарни делегации	10,000.000	
40	01-3-2	Трошоци за репрезентација	770.000	
41	01-3-2	Набавка на облека и обувки	900.000	
42	01-3-2	Членски влог на Интерпарламентарната унија	2,800.000	
43	01-3-2	Услуги извршени од други	850.000	
44	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	10,400.000	
45	01-3-2	Трошоци на печатницата	9,300.000	
46	01-3-2	Набавка на опрема и адаптации	4,300.000	
47	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	2,200.000	
48	01-3-2	Канцелариски „материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	30,000.000	
49	01-3-2	Трошоци за работа на посебните комисии	800.000	
50	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца на Југославија	450.000	
51	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	900.000	
52	01-3-2	Трошоци за спроведување на избори и отповици	100.000	
Вкупно основна намена 01				671,903.000
Вкупно глава 1				671,903.000

Глава 2. Биро за претставки и поплаки**Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата**

53	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	15,640.000	
54	01-2	Средства за материјални трошоци	600.000	
55	01-3-2	Помош на странки	70.000	
56	01-3-2	Дополнување на опремата и инвентарот	60.000	
Вкупно основна намена 01				16,370.000
Вкупно глава 2				16,370.000

Глава 3. Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ**Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата**

57	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,895.000	
58	01-2	Средства за материјални трошоци	225.000	

1	2	3	4	5
59	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,637.000	
		Вкупно основна намена 01		13,757.000
		Вкупно глава 3		13,757.000
		Вкупно раздел 2 (позиции 28 до 59)		702,030.000

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

60	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	29,245.000	
61	01-2	Средства за материјални трошоци	558.000	
62	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус	24,633.000	
63	01-3-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	998.000	
64	01-3-2	Патни трошоци во земјата	200.000	
65	01-3-2	Патни трошоци во странство	40.000	
66	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	650.000	
67	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	550.000	
68	01-3-2	Трошоци за реперезентација	50.000	
69	01-3-2	Набавка на облека и обувки	130.000	
70	01-3-2	Набавка на опрема	60.000	
		Вкупно основна намена 01		57,114.000
		Вкупно раздел 3 (позиции 60 до 70)		57,114.000

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ

Глава 1. Сојузен извршен совет**Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата**

71	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	144,017.000	
72	01-2	Средства за материјални трошоци	4,138.000	
73	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	33,550.000	
74	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,944.000	
75	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	250.000	
76	01-3-2	Канцелариски материјал	270.000	
77	01-3-2	Претплата на печат, списанија и публикации	1,000.000	
78	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	3,741.000	
79	01-3-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	4,680.000	
80	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	3,500.000	
81	01-3-2	Патни трошоци во странство	37,446.000	
82	01-3-2	Потрошен материјал и инвентар	270.000	
83	01-3-2	Печатење и умножување на материјали за седници	15,000.000	
84	01-3-2	Набавка на опрема	16,223.000	
85	01-3-2	Средства за потреби на работата на Комисијата на СЕВ	3,000.000	
86	01-3-2	Трошоци за реперезентација	3,000.000	
87	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	15,000.000	
88	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	1,015.000	
89	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	839.000	
90	01-3-2	Трошоци на техничките служби на Сојузниот извршен совет	352.000	

1	2	3	4	5
91	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	3,950.000	
92	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	1,248.000	
93	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика	3,960.000	
94	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човековата средина и просторното уредување и за станбени и комунални работи	3,850.000	
95	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	360.000	
96	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	324.000	
97	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со УНЕСКО	6,760.000	
98	01-3-2	Југословенска помош на Меѓународната програма за развој на комуникациите при УНЕСКО	4,854.000	
99	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма за геолошка корелација	1,194.000	
100	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	3,300.000	
101	01-3-2	Членарини на меѓународни организации (УНЕСКО)	118,389.000	
102	01-3-2	Стипендии	190.000	
103	01-3-2	Уредување и опремување на службени станови	2,000.000	
104	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународниот фонд на Организацијата на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	1,654.000	
105	01-3-2	Придонес на СФРЈ на УНИЦЕФ	28,888.000	
106	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство	676.000	
107	01-3-2	Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО)	120,950.000	
108	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	192.000	
109	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	180.000	
110	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за туризам	60.000	
111	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотни односи	60.000	
112	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	120.000	
113	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и студии	100,720.000	
114	01-3-3	Средства за работа на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	1,320.000	
115	01-3-3	Средства за работа на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	72,017.000	
116	01-4	Нестопански инвестиции и средства за опрема	1,556.700.000	
		Вкупно основна намена 01		2.323,151.000
		Вкупно глава 1		2.323,151.000

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

117	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3,736.000	
118	01-2	Средства за материјални трошоци	110.000	

1	2	3	4	5
119	01-3-2	Трошоци за репрезентација	7.000	
120	01-3-2	Набавка на службена облека	20.000	
		Вкупно основна намена 01		3,873.000
		Вкупно Глава 2		3,873.000

Глава 3. Служба за персонални работи

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

121	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4,360.000	
122	01-2	Средства за материјални трошоци	214.000	
123	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	16,993.000	
		Вкупно основна намена 01		21,567.000
		Вкупно Глава 3		21,567.000

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

124	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	13,299.000	
125	01-2	Средства за материјални трошоци	518.000	
126	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	11,000.000	
127	01-3-3	Средства што за определени потреби се пренесуваат на Југословенската народна армија	25,719.000	
		Вкупно основна намена 01		50,536.000
		Вкупно Глава 4		50,536.000
		Вкупно раздел 4 (позиции 71 до 127)		2.399,127.000

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

128	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	24,151.000	
129	01-2	Средства за материјални трошоци	1,700.000	
130	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	14,970.000	
131	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	756.000	
132	01-3-2	Трошоци на постапката	600.000	
133	01-3-2	Издавање на Збирка на одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија	1,300.000	
134	01-3-2	Патни трошоци во странство	70.000	
135	01-3-2	Набавка на облека и обувки	15.000	
136	01-3-2	Набавка и дополнително на опрема	100.000	
137	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	
138	01-3-2	Трошоци на репрезентацијата	120.000	
139	01-3-2	Издавање на заеднички публикации на Уставниот суд на Југославија и на републичките и покраинските уставни судови	400.000	
		Вкупно основна намена 01		44,282.000
		Вкупно раздел 5 (позиции 128 до 139)		44,282.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД				
		Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата		
140	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	27,762.000	
141	01-2	Средства за материјални трошоци	3,400.000	
142	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционириците	13,486.000	
143	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	432.000	
144	01-3-2	Издавање на Збирка на судски одлуки	500.000	
145	01-3-2	Патни трошоци во земјата	200.000	
146	01-3-2	Патни трошоци во странство	165.000	
147	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	170.000	
148	01-3-2	Трошоци на судската постапка	30.000	
149	01-3-2	Набавка и дополнително на опрема	200.000	
150	01-3-2	Текушто одржување на зградите и инвентарот	139.000	
151	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	350.000	
152	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	100.000	
153	01-3-2	Награди и надомести на судиите-поротници	200.000	
154	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 01		47,234.000
		Вкупно раздел 6 (позиции 140 до 154)		47,234.000

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

		Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата		
155	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,998.000	
156	01-2	Средства за материјални трошоци	713.000	
157	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7,527.000	
158	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	324.000	
159	01-3-2	Патни трошоци во странство	100.000	
160	01-3-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	60.000	
161	01-3-2	Трошоци на советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	50.000	
162	01-3-2	Патни трошоци во земјата	130.000	
163	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	300.000	
164	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	
165	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	25.000	
		Вкупно основна намена 01		20,267.000
		Вкупно раздел 7 (позиции 155 до 165)		20,267.000

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

		Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата		
166	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8,230.000	
167	01-2	Средства за материјални трошоци	443.000	
168	01-3-1	Средства за лични доходи и други примања на функционерите	2,111.000	

1	2	3	4	5
169	01-3-2	Трошоци на процесната и извршната постапка и за застапување во земјата	30.000	
170	01-3-2	Трошоци за водење на процес во странство и патни трошоци	465.000	
171	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	20.000	
172	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	5.000	
173	01-3-2	Трошоци за состаноци	200.000	
174	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
Вкупно основна намена 01				11,514.000
Вкупно раздел 8 (позиции 167 до 174)				11,514.000

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

175	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	6,209.000	
176	01-2	Средства за материјални трошоци	700.000	
177	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,808.000	
178	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	108.000	
179	01-3-2	Трошоци за советување и семинари	40.000	
180	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	10.000	
181	01-3-2	Набавка на опрема	50.000	
182	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	33.000	
183	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01				9,988.000
Вкупно раздел 9 (позиции 175 до 183)				9,988.000

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

184	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12,693.000	
185	01-2	Средства за материјални трошоци	375.000	
186	01-3-2	Патни трошоци во земјата	40.000	
187	01-3-2	Трошоци за работа на повремените членови на советот	50.000	
188	01-3-2	Набавка на опрема	10.000	
Вкупно основна намена 01				13,168.000
Вкупно раздел 10 (позиции 184 до 188)				13,168.000

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

189	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	730,633.000	
190	01-2	Средства за материјални трошоци	90,120.000	
191	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	49,056.000	
192	01-3-2	Надомести на надворешни соработници	1,300.000	
193	01-3-2	Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	3,500.000	
194	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	1,600.000	

1	2	3	4	5
195	01-3-2	Трошоци за делегации	28,000.000	
196	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и за Комисијата за кодификација на меѓународното право	3,801.000	
197	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на групата неврзани земји	9,620.000	
198	01-3-2	Трошоци за учество на домашната делегација на Конференцијата за Европската безбедност и соработка	8,442.000	
199	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврски	29,466.000	
200	01-3-2	Трошоци на привремено сместување	6,700.000	
201	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2,228.000	
202	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	3,080.000	
203	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	413,251.000	
204	01-3-2	За потребите на документацијата	40,278.000	
205	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	9,970.000	
206	01-3-2	Стручна обука на кадри за службата за врски	598.000	
207	01-3-3	Лични и материјални расходи на дипломатски и конзуларни претставништва во странство	6.143,196.000	
208	01-3-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	16,000.000	
209	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	6,200.000	
210	01-3-3	За информативна дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	15,772.000	
211	01-3-3	Трошоци на репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	6,666.000	
212	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	4,056.000	
213	01-3-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	3,333.000	
214	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	63,000.000	
215	01-3-3	Стручно образование на кадрите	7,714.000	
216	01-3-3	Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	25,440.000	
Вкупно основна намена 01				7.723,020.000
Вкупно раздел 11 (позиции 189 до 216)				7.723,020.000

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Основна намена 01 Народна одбрана и општествена самозаштита

217	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	231.803,000.000	
218	02-1-2	Средства за покривање на расходите за вршење на услуги на корисници надвор од Југословенската народна армија	2.290.000.000	
Вкупно основна намена 02				233.898,000.000
Вкупно раздел 12 (позиции 217 до 218)				233.898,000.000

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

219	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.370.000.000	
220	01-2	Средства за материјални трошоци	126.100.000	
221	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,133.000	

1	2	3	4	5
222	01-3-2	За определени потреби	1.125,000.000	
223	01-3-2	Набавка на облека и обувки	24,800.000	
224	01-3-2	Школување на кадри	14,900.000	
225	01-3-2	Здравствена превентива за осигурување на работници и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1,350.000	
226	01-3-2	Трошоци за одржување на згради	13,000.000	
227	01-3-2	Селидбени трошоци и отпремнина	9,300.000	
228	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	14,000.000	
229	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	1,900.000	
230	01-3-2	Трошоци на Центарот за образование на работниците	3,500.000	
231	01-3-2	Надомест за ноќна работа	2,200.000	
232	01-3-2	Обврски според член 43 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	28,000.000	
233	01-3-3	Надомест на личните доходи и на другите расходи на работниците за обезбедување на вработените во дипломатските и конзуларните претставништва	105,400.000	
234	01-3-3	Трошоци на транзитноприфатниот центар за бегалци	5,000.000	
235	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22,000.000	
236	01-3-3	Средства за работа на Институтот за безбедност и општествена самозаштита	69,000.000	
237	01-3-3	Средства за трошоци на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во врска со давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата	100,000.000	
238	01-3-3	Опрема на бригадата на милицијата	74,000.000	
		Основна намена 01		3.110,583.000
		Вкупно раздел 13 (позиции 219 до 238)		3.110,583.000

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

239	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	111,500.000	
240	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и организации	199,963.000	
241	01-2	Средства за материјални трошоци	7,900.000	
242	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,090.000	
243	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	250.000	
244	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,500.000	
245	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	4,000.000	
246	01-3-2	Курсни разлики	184,270.000	
247	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	300.000	
248	01-3-2	Обврски спрема САП Косово за покривање на разликите во каматата на подигнатите меѓународни кредити	270,000.000	
249	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	400.000	
250	01-3-2	За определени потреби	10,834.000	
251	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	920,730.000	
252	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	4,500.000	
253	01-3-3	Надомест и провизија на Службата на општествено-то книговодство	14,400.000	

1	2	3	4	5
254	01-3-3	Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија	40.000	
255	01-3-3	Трошоци на комисијата за ревалоризација на основните средства	30.000	
256	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	54.000	
Вкупно основна намена 01				1.732,761.000
Основна намена 04 Трансферни средства на други општествено-политички заедници				
257	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	9.112,475.000	
258	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	4.153,407.000	
259	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	3.427,024.000	
260	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	14.856,414.000	
261	04-2	Ненамирени обврски од поранешните години спрема САП Косово	1.050,000.000	
Вкупно основна намена 04				32.599,320.000
Основна намена 05 Обврски во финансирањето на општествените дејности				
262	05-9	Дополнителни наменски средства на заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	1.032,000.000	
263	05-9	Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	4.270,800.000	
264	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	4.092,500.000	
265	05-9	Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица	12.871,700.000	
Вкупно основна намена 05				22.267,000.000
Основна намена 06 Други општоопштествени потреби				
266	06-11	Надомест за покривање на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденцијата, работи на контролата и информативно-аналитички работи	225,600.000	
Вкупно основна намена 06				225,600.000
Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата				
267	07-1	Издвојување во постојаната резерва на федерацијата	153,800.000	
268	07-2	Текушта буџетска резерва	288,900.000	
Вкупно основна намена 07				442,700.000
Основна намена 08. Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата				
269	08-4-2	Обврски по странски заеми и за национализиран странски имот	70,000.000	
270	08-4-2	За отплата на кредити за земјоделските вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година	166,480.000	

1	2	3	4	5
271	08-4-2	Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Јепенац“	460,000.000	
272	08-4-2	Средства за покривање на курсните разлики од поранешните години	970,000.000	
273	08-4-2	Отплата на кредитот одобрен за извршување на програмата на постојаните сојузни стоковни резерви во 1978 година	985,300.000	
274	08-4-2	Средства за отплата на меѓународни кредити за сообраќајници на територијата на СР Црна Гора	391,000.000	
275	08-4-2	Придонес на меѓународното здружение за развој на ИДА	127,100.000	
276	08-4-2	Членски влог за Интерамериканската банка	97,000.000	
277	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	133,900.000	
278	08-4-2	Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	218,500.000	
279	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	448,500.000	
280	08-4-2	III пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој	160,200.000	
281	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за примарни производи	40,000.000	
Вкупно основна намена 08				4.267,980.000
Вкупно Глава 1				61.535,361.000

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

282	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	116,683.000	
283	01-2	Средства за материјални трошоци	7,200.000	
284	01-3-2	Надомести за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките	30.000	
285	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	4,080.000	
286	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории	2,800.000	
287	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,500.000	
288	01-3-2	Набавка на опрема	400.000	
289	01-3-2	Трошоци за репрезентација	6.000	
290	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	35.000	
Вкупно основна намена 01				133,734.000
Вкупно глава 2				133,734.000
Вкупно раздел 14 (позиции 239 до 290)				61.669,095.000

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

291	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	96,069.000	
292	01-2	Средства за материјални трошоци	6,737.000	
293	01-3-1	Средства за лични доходи и други примања на функционерите	968.000	
294	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	324.000	
295	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизиот режим	140.000	
296	01-3-2	Трошоци на странски и домашни делегации	2,475.000	

1	2	3	4	5
297	01-3-2	Надомести за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации	100.000	
298	01-3-2	Набавка на облека и обувки	18.000	
299	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	52,369.000	
300	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	671.000	
301	01-3-2	Трошоци за програмите за усовршување на работниците	120.000	
302	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	169.000	
		Вкупно основна намена 01		160,160.000
		Вкупно раздел 15 (позиции 291 до 302)		160,160.000

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

303	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	53,000.000	
304	01-2	Средства за материјални трошоци	4,500.000	
305	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	952.000	
306	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	400.000	
307	01-3-2	Патни трошоци во странство	385.000	
308	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	360.000	
309	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,000.000	
310	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	50.000	
311	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	13,986.000	
312	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења	4,500.000	
313	01-3-2	Трошоци за печатење на бонуси за купување на бензин и дизел гориво	86,899.000	
314	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	80.000	
		Вкупно основна намена 01		166,112.000
		Вкупно глава 1		166,112.000

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

315	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	55,555.000	
316	01-2	Средства за материјални трошоци	3,300.000	
317	01-3-2	Надомести за продолжена работа и за работа во денови на државни празници	300.000	
318	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
319	01-3-2	Надомести на овластени организации и стручни лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1,350.000	
320	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	1,000.000	
321	01-3-2	Закупи	1,700.000	
322	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	
323	01-3-2	Надомести за вештачење и експертизи	800.000	
324	01-3-2	Набавка на опрема	380.000	
325	01-3-2	Набавка на стручни публикации	450.000	

1	2	3	4	5
326	01-3-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	4,200.000	
327	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
328	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	200.000	
329	01-3-2	Набавка на службена облека и обувки	500.000	
		Вкупно основна намена 01		69,817.000
		Вкупно глава 2		69,817.000

Глава 3. Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

330	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	41,919.000	
331	01-2	Средства за материјални трошоци	4,950.000	
332	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	1,300.000	
333	01-3-2	Трошоци за репрезентација	21.000	
334	01-3-2	Студии, анализи и списанија	100.000	
335	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опрема	500.000	
336	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	400.000	
337	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
338	01-3-4	За определени потреби	282,500.000	
		Вкупно основна намена 01		331,720.000
		Вкупно глава 3		331,720.000

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

339	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	42,599.000	
340	01-2	Средства за материјални трошоци	3,000.000	
341	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	76.000	
342	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	1,300.000	
343	01-3-2	Трошоци за репрезентација	15.000	
344	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опрема	450.000	
345	01-3-2	Студии, анализи и списанија	500.000	
346	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	70.000	
347	01-3-4	Средства за определени потреби	906,000.000	
		Вкупно основна намена 01		954,010.000
		Вкупно глава 4		954,010.000
		Вкупно раздел 16 (позиции 303 до 347)		1.521,659.000

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

348	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	31,549.000	
349	01-2	Средства за материјални трошоци	1,600.000	
350	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	966.000	

1	2	3	4	5
351	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	216.000	
352	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	1,650.000	
353	01-3-2	Патни трошоци во странство	260.000	
354	01-3-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	24.000	
355	01-3-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	68.000	
356	01-3-2	Трошоци во врска со изработката на прописи	300.000	
357	01-3-2	За определени потреби	40,000.000	
358	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународните состави и други потфати	120.000	
359	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	34.000	
		Вкупно основна намена 01		76,807.000
		Вкупно глава 1		76,807.000

Глава 2. Завод за унапредување на Сојузната управа

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

360	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,942.000	
361	01-2	Средства за материјални трошоци	325.000	
362	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	108.000	
363	01-3-2	Патни трошоци во странство	30.000	
364	01-3-2	Набавка на стручна литература	7.000	
365	01-3-2	Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	60.000	
366	01-3-2	Трошоци за издавање на билтенот на Заводот	126.000	
367	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	12.000	
368	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	579.000	
		Вкупно основна намена 01		12,189.000
		Вкупно глава 2		12,189.000

Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

369	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	29,623.000	
370	01-2	Средства за материјални трошоци	2,840.000	
371	01-3-2	Патни трошоци во странство	30.000	
372	01-3-2	Набавка на стручна литература	360.000	
373	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информационен материјал	200.000	
374	01-3-2	Трошоци за работата на електронскиот сметач	1,550.000	
375	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем	200.000	
376	01-3-2	Набавка на опрема	2,219.000	
377	01-3-2	Специјализации — стручно усовршување во странство	100.000	
		Вкупно основна намена 01		37,122.000
		Вкупно глава 3		37,122.000

1	2	3	4	5
Глава 4. Финансирање на програмата за работа на самостојните институции и организации				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
378	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	5,230.000	
379	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	1,036.000	
380	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	20,533.000	
381	01-3-2	Средства за наградата АВНОЈ	3,800.000	
382	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Мoша Пијаде“	2,590.000	
383	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	194.000	
384	01-3-2	Наградата „Едвард Кардељ“	500.000	
Вкупно основна намена 01				33,883.000
Вкупно глава 4				33,883.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 348 до 384)				160,001.000

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

385	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	62,160.000	
386	01-2	Средства за материјални трошоци	2,638.000	
387	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	987.000	
388	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	1,450.000	
389	01-3-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	4,800.000	
390	01-3-2	Државни посети на странски новинари во придужба	1,480.000	
391	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	5,600.000	
392	01-3-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	2,900.000	
393	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	1,600.000	
394	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји во развој	220.000	
395	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	79.000	
396	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданијата за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	37,983.000	
397	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	70,000.000	
398	01-3-3	Радио програма за странство	140,000.000	
399	01-3-3	Радио емисии, репортажи и ТВ стории за странство	1,800.000	
400	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	248.000.000	
401	01-3-3	Трошоци за изработка на Филмски новости	27,000.000	
402	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета на нашите работници и иселеници во странство	20,000.000	

1	2	3	4	5
403	01-3-3	Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата	16,000.000	
404	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Белград	10,000.000	
405	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	13,000.000	
406	01-3-3	Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање	17,000.000	
407	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Радио Југославија	6,000.000	
408	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Новинската агенција Танјуг	1,800.000	
		Вкупно основна намена 01		692,502.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 385 до 408)		692,502.000

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

409	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	56,427.000	
410	01-2	Средства за материјални трошоци	2,560.000	
411	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	899.000	
412	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	960.000	
413	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,200.000	
414	01-3-2	Надомести за работа на членовите на комисији и на соработниците	150.000	
415	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот	350.000	
416	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	70,966.000	
417	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	420.000	
418	01-3-2	Изработка на стручни анализи	250.000	
419	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	300.000	
		Вкупно основна намена 01		134,482.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 409 до 419)		134,482.000

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

420	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	152,922.000	
421	01-2	Средства за материјални трошоци	4,500.000	
422	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	17,000.000	
423	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	950.000	
424	01-3-2	Придонес на светската програма за храна WEP	17,300.000	
425	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка во водостопанството	900.000	
426	01-3-2	Надомести за работа на членовите на посебни комисији	420.000	
427	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	180.000	
428	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	70.000	
429	01-3-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	200.000	
430	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	2,400.000	

1	2	3	4	5
431	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	600.000	
432	01-3-2	За одржување на семинари, курсеви и подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	2,000.000	
433	01-3-2	Надомести за надворешни работници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	400.000	
434	01-3-2	За следење на движањето на карантински болести и на штетници во областа на заштитата на растенијата	1,000.000	
435	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	7,166.000	
436	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	240.000	
437	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	350.000	
438	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на воведување во производство на семе на посадочен материјал	3,500.000	
439	01-3-2	Надомести на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	480.000	
440	01-3-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството, во согласност со политиката на економскиот развој во 1984 година	2,750.000	
441	01-3-2	Обработување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	1,500.000	
442	01-3-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	1,700.000	
443	01-3-2	Следење, утврдување и спроведување на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој	800.000	
444	01-3-2	Набавка и дополние на опремата	670.000	
445	01-3-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активните супстанции на пестицидите	550.000	
446	01-3-2	Трошоци за работа на комисии и работни тела на Комитетот	600.000	
447	01-3-2	Дијагностика на вирусните заболувања	400.000	
448	01-3-2	Доработка на интегралните мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителни болести и штетници	1,000.000	
449	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството		
450	01-3-2	Учество во изработката на иницијативната програма за утврдување на причинителите и за преземање мерки за санација на масовното сушење на поважни видови дрвја	550.000	
451	01-3-2	Надомести за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини	500.000	
452	01-3-2	Придонес на Меѓународниот фонд за развој на земјоделство IFAD	4,377.000	
453	01-3-2	Учество во изработката на публикацијата „Производство и аграрна политика — книга II“	250.000	
454	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрната политика	1,600.000	
455	01-3-2	Надомести за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	500.000	
456	01-3-2	Учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во стопанството и шумарството на Југославија“	300.000	
457	01-3-2	Трошоци за одржување на деловните простории на граничните станици	554.000	
458	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	900.000	
		Вкупно основна намена 01		232,640.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 420 до 458)		232,640.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ				
Глава 1. Комитет				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
459	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	60,003.000	
460	01-2	Средства за материјални трошоци	5,300.000	
461	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	924.000	
462	01-3-2	Изработка на технички прописи	3,000.000	
463	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка	800.000	
464	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,700.000	
465	01-3-2	Надомести за работа на членовите на комисии	300.000	
466	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	1,600.000	
467	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	100.000	
468	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	35,417.000	
469	01-3-2	Трошоци за учеството на стручњаци на Југорегистар на работите од интерес за федерацијата	3,100.000	
470	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	700.000	
471	01-3-2	Средства за определени потреби	400.000	
472	01-3-2	Трошоци за седниците на Комитетот	300.000	
473	01-3-2	Надомести за пензиско и здравствено осигурање на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	520.000	
474	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Тирана и обратно	16,000.000	
475	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Малта и обратно	16,500.000	
476	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Кипар и обратно	16,800.000	
477	01-3-2	Надомести за работа на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	16,120.000	
478	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во поморскиот сообраќај	120,000.000	
479	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во речниот сообраќај	150,000.000	
480	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	350.000	
481	01-3-3	Средства за работа на Геоманетскиот институт на работите од интерес за федерацијата	31,200.000	
482	01-3-3	Средства за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	209,900.000	
Вкупно основна намена 01				691,034.000
Вкупно глава 1				691,034.000

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

483	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	775,698.000
484	01-2	Средства за материјални трошоци	8,000.000
485	01-3-2	Трошоци на погонот	125,900.000
486	01-3-2	Закупи	3,469.000
487	01-3-2	Трошоци за користење на авиони	42,000.000
488	01-3-2	Надомести за работа ноќе и во денови на државни празници	34,000.000

1	2	3	4	5
489	01-3-2	Надомести на надворешни соработници	200.000	
490	01-3-2	Трошоци за користење на возилата	21,000.000	
491	01-3-2	Трошоци на осигурување	11,200.000	
492	01-3-2	Патни трошоци во земјата	17,276.000	
493	01-3-2	Трошоци на печатницата	1,200.000	
494	01-3-2	Набавка на облека и обувки	19,800.000	
495	01-3-2	Трошоци за банкарска провизија	6,500.000	
496	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,300.000	
497	01-3-2	Членарини на меѓународни и други организации	1,181.000	
498	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	2,000.000	
499	01-3-2	Дополнение на инвентарот	3,600.000	
500	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	55,900.000	
501	01-3-2	Чување и обезбедување на имотот	10,000.000	
502	01-3-2	Лекарски прегледи на контролорите, на летачите-техничари и на возачите	3,300.000	
503	01-3-2	Набавка на учила и учебници за обука	600.000	
504	01-3-2	Трошоци за репрезентација	50.000	
505	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	6,000.000	
506	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	4,800.000	
507	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	300.000	
Вкупно основна намена 01				1.155,474.000
Вкупно глава 2				1.155,474.000

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

508	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	47,368.000	
509	01-2	Средства за материјални трошоци	1,350.000	
510	01-3-2	Надомести за нокна работа	40.000	
511	01-3-2	Одржување на контролно-мерните центри	700.000	
512	01-3-2	Осигурување на имотот	3,500.000	
513	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	300.000	
514	01-3-2	Трошоци на возниот парк	1,000.000	
515	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,000.000	
516	01-3-2	Патни трошоци во странство	800.000	
517	01-3-2	Набавка на облека и обувки	50.000	
518	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	20.000	
519	01-3-2	Информационо-документациона обработка на податоци	1,000.000	
520	01-3-2	Трошоци на текушто и инвестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Ријека	400.000	
521	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1,000.000	
522	01-3-2	Адаптација на просториите за сместување на сметковната опрема	700.000	
523	01-3-2	Обврски спрема Меѓународната унија за телекомуникации и други плаќања	1,000.000	
524	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	35.000	
Вкупно основна намена 01				60.313 000
Вкупно глава 3				60.313 000

1	2	3	4	5
Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
525	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	32,129.000	
526	01-2	Средства за материјални трошоци	3,730.000	
527	01-3-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	3,000.000	
528	01-3-2	Набавка на облека и обувки	585.000	
529	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка	30.000	
530	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,000.000	
531	01-3-2	Надомести за работа на надворешни соработници	50.000	
532	01-3-2	Патни трошоци во земјата	2,500.000	
533	01-3-2	Набавка и дополнително на опремата	1,000.000	
534	01-3-2	Трошоци за преведување	50.000	
535	01-3-2	Трошоци за организирање на советувања	20.000	
536	01-3-2	Трошоци за стручно образование	40.000	
537	01-3-2	Надомести за работа ноќе и во денови на државни празници	50.000	
538	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
539	01-3-2	Надомести за превоз на работници на работа и од работа	336.000	
540	01-3-2	Членарини и котизации	200.000	
541	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22.000	
Вкупно основна намена 01				45,754.000
Вкупно глава 4				45,754.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 459 до 541)				1.952,575.000

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава 1. Комитет

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

542	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	91,800.000
543	01-2	Средства за материјални трошоци	2,300.000
544	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	982.000
545	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,400.000
546	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,100.000
547	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со странски делегации, дипломатски и други претставници	700.000
548	01-3-2	Надомести за работа на членовите на постојаните стручни комисии	550.000
549	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	450.000
550	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и на санитарната инспекција	100.000
551	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	180,000.000
552	01-3-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветни стручни институции	500.000

1	2	3	4	5
553	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	300.000	
554	01-3-2	Надомести на работниците со неполно работно време и на надворешни соработници	1,800.000	
555	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	250.000	
556	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор	1,450.000	
557	01-3-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	200.000	
558	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на различни болести	3,900.000	
559	01-3-2	Трошоци за анализа на лекови	550.000	
560	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	2,600.000	
561	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	600.000	
562	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	150.000	
563	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	9,000.000	
564	01-3-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата, што ќе се договорот со Сојузниот завод за здравствена заштита	20,000.000	
565	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурејубличките води	1,350.000	
566	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската група за координација на работата на сојузните органи врз реализација на одлуката на Светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН	1,200.000	
567	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	105.000	
568	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенска фармакопеја	1,500.000	
569	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	400.000	
570	01-3-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	9,000.000	
571	01-3-3	Средства за првомајски награди	2,600.000	
572	01-3-3	Трошоци за изработка на номенклатурата на занимања	2,500.000	
573	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	200.000	
574	01-3-3	Придонес на Фондот на ОН за популациони активности	555.000	
Вкупно основна намена 01				342.092.000
Вкупно глава 1				342,092.000

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

575	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	35,536.000
576	01-2	Средства за материјални трошоци	3,300.000
577	01-3-2	Материјални трошоци за постојаните југословенско-странски комитети	713.000
578	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	3,400.000
		Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	450.000

1	2	3	4	5
580	01-3-2	Сложбени патувања во земјата	1,500.000	
581	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,100.000	
582	01-3-2	Набавка на стручна литература	100.000	
583	01-3-2	Образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	2,000.000	
584	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	69.000	
		Вкупно основна намена 01		49,168.000
		Вкупно Глава 2		49,168.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 542 до 584)		391,260.000
РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
585	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12,037.000	
586	01-2	Средства за материјални трошоци	580.000	
587	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	954.000	
588	01-3-2	Патни трошоци во странство	377.000	
589	01-3-2	Патни трошоци во земјата	172.000	
590	01-3-2	Преведување на инвалидски и други исправи и материјали од странски јазици	20.000	
591	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	160.000	
592	01-3-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	21,405.000	
		Вкупно основна намена 01		35,705.000
Основна намена 05. Обврски во формирањето на општествените дејности				
593	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	38.752,500.000	
594	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	9.854,500.000	
595	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	1.351,300.000	
596	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	829,500.000	
597	05-11	Средства за боречки додаток	124,300.000	
598	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувања	590,800.000	
599	05-11	Инвалидски примања на корисниците во странство	102,300.000	
600	05-11	Трошоци за пренесување на исплатите и за евиденција за корисниците на основните права	50,000.000	
		Вкупно основна намена 05		51.654,700.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 585 до 600)		51.690,405.000

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата**

601	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	24,253.000	
602	01-2	Средства за материјални трошоци	1,150.000	
603	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	987.000	

1	2	3	4	5
604	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членови на Комитетот и на неговите тела	500.000	
605	01-3-2	Трошоци за репрезентација	25.000	
606	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ	400.000	
		Вкупно основна намена 01		27,315.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 601 до 606)		27,315.000

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

607	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.274,926.000	
608	01-2	Средства за материјални трошоци	454,900.000	
609	01-3-2	Надомест на штети според чл. 252, 283 и 356 од Царинскиот закон	500.000	
610	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,200.000	
611	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	4,200.000	
612	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи на работниците	3,300.000	
613	01-3-2	Трошоци за осигурување на работниците	3,300.000	
614	01-3-2	Награда за откривање на царински прекршоци	3,000.000	
615	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите	216.000	
616	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	3,950.000	
		Вкупно основна намена 01		2.749,492.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 607 до 616)		2.749,492.000

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

617	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	80,403.000	
618	01-2	Средства за материјални трошоци	8,000.000	
619	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,028.000	
620	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
621	01-3-2	Надомест за надворешни соработници и трошоци за анкети	360.000	
622	01-3-2	Стручни консултации и советувања	600.000	
623	01-3-2	Издавање на билгенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	3,500.000	
624	01-3-2	Методолошки истражувања	3,200.000	
625	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 01		98,241.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 617 до 625)		98,241.000

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

626	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	30.265.000	
627	01-2	Средства за материјални трошоци	1.940.000	
628	01-3-2	Трошоци за печатење на публикации	100.000	

1	2	3	4	5
629	01-3-2	Набавка на опрема	170.000	
630	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на советот	3,000.000	
631	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите на заедниците за цени на републиките и на покраините	120.000	
632	01-3-2	Трошоци за изработка на материјали врз разработката на претстојните подзаконски прописи	100.000	
633	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	50.000	
634	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
		Вкупно основна намена 01		35,798.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 до 634)		35,798.000

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

635	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	218,422.000	
636	01-2	Средства за материјални трошоци	15,000.000	
637	01-3-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	200.000	
638	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	
639	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	1,248.000	
640	01-3-2	Трошоци за статистички истражувања	5,000.000	
641	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	7,700.000	
642	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	6,000.000	
643	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	900.000	
644	01-3-2	Закупи	5,000.000	
645	01-3-2	Трошоци за услуги на машините за автоматска обработка на податоци	163,600.000	
646	01-3-2	Трошоци за стручно издигнување на кадрите	1,000.000	
647	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	100.000	
648	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	250.000	
		Вкупно основна намена 01		424,920.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 28-(позиции 625 до 648)		424,920.000

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

649	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	51,632.000	
650	01-2	Средства за материјални трошоци	4,000.000	
651	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	324.000	
652	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	200.000	
653	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	171,083.000	
654	01-3-2	Придонес за Претседателството на ООН во Југославија	8,933.000	
655	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	63,617.000	
656	01-3-3	Трошоци за подготовката за заминување на стручњаци, за participации во платите на југословенски стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	43,680.000	

1	2	3	4	5
657	01-3-3	Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	4,368.000	
658	01-3-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	10,640.000	
659	01-3-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ — учество на претставници од земјите во развој	168.000	
660	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комисији, патни трошоци во земјата и во странство	5,040.000	
661	01-3-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	737.000	
662	01-3-3	Надомести за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	45.000	
663	01-3-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	1,396.000	
664	01-3-3	Информативна дејност	1,680.000	
665	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	3,920.000	
666	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	66.000	
Вкупно основна намена 01				371,529.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 649 до 666)				371,529.000

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

667	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	176,903.000	
668	01-2	Средства за материјални трошоци	12,000.000	
669	01-3-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	11,000.000	
670	01-3-2	Надомест на Радио Белград за емитување на водостојот на Дунав	3,000.000	
671	01-3-2	Трошоци на телекомуникациони врски	12,000.000	
672	01-3-2	Патни трошоци во странство	240.000	
673	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	40,204.000	
674	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	250.000	
675	01-3-2	Дополнување на опремата	1,390.000	
676	01-3-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации	3,000.000	
677	01-3-2	Финансирање на меѓународни програми по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „APLEX“, „HOMS“, „EMEF“, „MED-POL“ и „VITUKI“)	8,970.000	
678	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	7,000.000	
679	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,000.000	
680	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1,900.000	
681	01-3-2	Одржување на моторните возила и гориво	1,500.000	
682	01-3-2	Закупи за деловни простории	6,900.000	
683	01-3-2	Трошоци за школување на хидрометеоролошките кадри	200.000	
684	01-3-2	Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврска од Конвенцијата за прекуграничното загадување на возилата на големи далечини	370.000	

1	2	3	4	5
685	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 01	200.000	288,031.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 667 до 685)				288,031.000
РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА				
Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата				
686	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	65,296.000	
687	01-2	Средства за материјални трошоци	4,100.000	
688	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенски стандарди и на технички прописи	10,000.000	
689	01-3-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	9,000.000	
690	01-3-2	Членарина за меѓнародни организации	10,098.000	
691	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторните возила	3,500.000	
692	01-3-2	Трошоци за изработка на прописите за изградба, санација и ревитализација на објектите во сеизмички активните подрачја	2,000.000	
693	01-3-2	Трошоци за димензионална координација во градењето	900.000	
694	01-3-2	Трошоци за спроведување на системот на атестирање	2,700.000	
695	01-3-2	Трошоци за финансирање на проектите на информациониот систем	1,400.000	
696	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 01	120.000	109,114.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 686 до 696)				109,114.000
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
697	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	55,692.000	
698	01-2	Средства за материјални трошоци	3,400.000	
699	01-3-2	Трошоци за печатење на патентни списи и документација	9,200.000	
700	01-3-2	Патни трошоци во странство	100.000	
701	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	3,000.000	
702	01-3-2	Печатење на патентен гласник	3,190.000	
703	01-3-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	1,000.000	
704	01-3-2	Прием и испраќање на патна документација	470.000	
705	01-3-2	Трошоци за издавачката дејност	39.000	
706	01-3-2	Трошоци за информациониот систем на Сојузниот завод за патенти	2,500.000	
707	01-3-2	Трошоци на Советот на Сојузниот завод за патенти	149.000	
708	01-3-2	Одржување и сервисирање на опремата	400.000	
709	01-3-2	Закупи	3,608.000	
710	01-3-2	Набавка на стручна литература	794.000	
711	01-3-2	Преведување на меѓународната патентна документација	70.000	
712	01-3-2	Трошоци за Сојузниот координационен одбор за творештво	200.000	
713	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 01	22.000	83,834.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 697 до 713)				83,834.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКА-ПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата				
714	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	175,901.000	
715	01-2	Средства за материјални трошоци	11,000.000	
716	01-3-2	Закупи	1,126.000	
717	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	4,000.000	
718	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	500.000	
719	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	2,749.000	
720	01-3-2	Патни трошоци во земјата	20,000.000	
721	01-3-2	Патни трошоци во странство	700.000	
722	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	100.000	
723	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	1,200.000	
724	01-3-2	Трошоци за тековно одржување на зградите	10,330.000	
725	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	500.000	
726	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, на подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	200.000	
727	01-3-2	Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварување соработка во областа на метрологијата	350.000	
728	01-3-2	Трошоци за тековно одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентарот	600.000	
729	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	454.000	
730	01-3-2	Трошоци за одржување на товарни возила	3,200.000	
731	01-3-2	Трошоци за репрезентација	19.000	
732	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	600.000	
733	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	400.000	
734	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија на странски јазици и од странски јазици	200.000	
735	01-3-2	Механографска обработка на податоци	451.000	
736	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходите	3,500.000	
737	01-3-2	Трошоци за информативна дејност	150.000	
738	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјал	2,000.000	
739	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	13,000.000	
740	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	108.000	
741	01-3-2	Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	800.000	
742	01-3-2	Трошоци за изработка на стручни елаборати и студии од областа на метрологијата	2,000.000	
743	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	200.000	
Вкупно основна намена 01				256.338.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 714 до 743)				256.338.000

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД**Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата**

744	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8,253.000
745	01-2	Средства за материјални трошоци	834.000

1	2	3	4	5
746	01-3-2	Трошоци за постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	800.000	
747	01-3-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	6,669.700	
748	01-3-2	Трошоци за Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	345.300	
749	01-3-2	Набавка на опрема	133.000	
750	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и на подземните води на СФРЈ и изработка на анализа на сировинската база на СФРЈ	4,500.000	
751	01-3-2	Надомест за одвоен живот на семејството	250.000	
752	01-3-2	Средства за работи на координирање на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки на СЕВ	500.000	
753	01-3-2	Водење и одржување на Фондот на стручната документација за резултатите од геолошките истражувања	100.000	
754	01-3-2	Средства за остварување на соработката со невладините меѓународни геолошки организации	300.000	
		Вкупно основна намена 01	22,685.000	
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 744 до 754)	22,685.000	

РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

755	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	35,848.000	
756	01-2	Средства за материјални трошоци	5,855.000	
757	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	60.000	
758	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
759	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	788.000	
760	01-3-2	Членарина за Меѓународниот архивски совет	150.000	
761	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот	250.000	
762	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	1,545.000	
763	01-3-2	Патни трошоци во странство	452.000	
764	01-3-2	Трошоци за издавачката дејност	1,820.000	
		Вкупно основна намена 01		46,828.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 755 до 764)		46,828.000

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата

765	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	202,245.000	
766	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	178,204.000	
767	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Јелен“ Белград	39,644.000	
768	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривница“ Бугојно	4,400.000	
769	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	814.000	
		Вкупно основна намена 01		425,307.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 765 до 769)		425,307.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ — РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
770	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	59,024.000	
771	01-2	Средства за материјални трошоци	8,263.000	
772	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	100.000	
773	01-3-2	Набавка на опрема	4,700.000	
		Вкупно основна намена 01		72,087.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 770 до 773)				72,087.000
РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
774	01-1-1	Средства за лични доходи	105,207.000	
775	01-2	Средства за материјални трошоци	22,814.000	
776	01-3-2	Трошоци за франкирање на поштата	5,000.000	
777	01-3-2	Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал	9,595.000	
778	01-3-2	Набавка на опрема	23,344.000	
		Вкупно основна намена 01		165,960.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 774 до 778)				165,960.000
РАЗДЕЛ 39. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
779	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	237,750.000	
780	01-2	Средства за материјални трошоци	8,105.000	
781	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	212,408.000	
782	01-3-2	Набавка на опрема и реконструкции	45,000.000	
783	01-3-2	Осигурување на зградите и опремата	9,000.000	
784	01-3-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	13,500.000	
785	01-3-2	Противопожарно и техничко обезбедување на објектите	55,000.000	
786	01-3-2	Работна облека, обувки и ХТЗ опрема	4,500.000	
787	01-3-2	Придонеси за користење на градско земјиште	14,000.000	
788	01-3-2	Транспортни услуги	4,000.000	
789	01-3-2	Трошоци за воспоставување на специјални телефонски врски	8,400.000	
790	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	
		Вкупно основна намена 01		612,263.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 779 до 790)				612,263.000
РАЗДЕЛ 40 АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата				
791	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	103,537.000	
792	01-2	Средства за материјални трошоци	1,598.000	
793	01-3-2	Надомести за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	1,000.000	

1	2	3	4	5
794	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	52,720.000	
795	01-3-2	Набавка на опрема и патнички возила	9,492.000	
796	01-3-2	Набавка на алати и уреди	735.000	
797	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	10,535.000	
		Вкупно основна намена 01		179,667.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 791 до 797)		179,667.000

РАЗДЕЛ 41 СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

798	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	98,483.000	
799	01-2	Средства за материјални трошоци	6,000.000	
800	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	2,820.000	
801	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,300.000	
802	01-3-2	Патни трошоци во странство	40.000	
803	01-3-2	Стручно усовршување, специјализации на преведувачите за странски јазици	60.000	
804	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	2,530.000	
805	01-3-2	Средства за „устројување“ на банката на термини	715.000	
806	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
		Вкупно основна намена 01		111,998.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 798 до 806)		111,998.000

РАЗДЕЛ 42. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ

Основна намена 01. Средства за работа на организациите на управата

807	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	65,000.000	
808	01-2	Средства за материјални трошоци	35,900.000	
809	01-3-2	Надомест на личните доходи на сезонските работници и на надворешните соработници	15,000.000	
810	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	30,000.000	
811	01-3-2	Набавка на опрема и инвентар	2,900.000	
		Вкупно основна намена 01		148,800.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 807 до 811)		148,800.000

РАЗДЕЛ 43. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 06 — Други општи општествени потреби

Општествено-политички организации

Дотација за Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија

812	06-2	Меѓународна дејност	9,912.000	
813	06-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	5,946.000	
814	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	11,618.000	

1	2	3	4	5
815	06-2	Финансирање на роботата на Поличката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец	21,056.000	
816	06-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито	3,500.000	
		Дотација за Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија		
817	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција	150,000.000	
818	06-2	Дотација за весникот „Борба“	189,000.000	
819	06-2	За списанието „Југословенски преглед“ — српскохрватско издание	6,604.000	
820	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ — српскохрватско издание	5,282.000	
821	06-2	За списанието „Жената денес“	1,689.000	
822	06-2	Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот сојуз за заштита на човековата средина	5,294.000	
823	06-2	финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција „Месната заедница и семејството“	2,300.000	
		Дотација за Претседателството на Конференцијата на Сојузот на Социјалистичката младина на Југославија		
824	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	73,772.000	
825	06-2	Прослова на Денот на младоста	37,836.000	
826	06-2	Финансирање на Меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ	2,600.000	
827	06-2	За весникот „Младост“	19,000.000	
828	06-2	За списанието „Идеи“	4,500.000	
829	06-2	За младинскиот фестивал на трудот	2,400.000	
		Дотација за Сојузот на здружението на борците од Народноослободителната војна на Југославија		
830	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	38,000.000	
831	06-2	За весникот „4 јули“	11,218.000	
		Дотација за Црвениот крст на Југославија		
832	06-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	21,622.000	
833	06-2	Служба за потрага	2,010.000	
834	06-2	Членарина на лигата, МКЦК	3,315.000	
835	06-2	Работи во врска со народната одбрана	1,600.000	
836	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на Црвениот полумесец од земјите во развој и од невразаните земји, како и во тие земји	3,750.000	
837	06-2	Меѓународна хуманитарна помош во случај на елементарни и други масовни несреќи	1,013.000	
		Дотација за Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
838	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Лигата	3,515.000	
		Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
839	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	1,000.000	

Дотација за Сојузот на резервните воени старешини на Југославија

840	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	12,950.000
-----	------	--	------------

Сојуз за физичка култура на Југославија

841	06-2	Трошоци за меѓународните активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	161,797.000
-----	------	---	-------------

842	06-2	Вонредни програми на спортските манифестации, што се извршуваат само во 1984 година	108,659.000
-----	------	---	-------------

Народна техничка — Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија

843	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	12,370.000
-----	------	---	------------

Противпожарен сојуз на Југославија

844	06-2	За противпожарна заштита	
-----	------	--------------------------	--

Вкупно основна намена 06-2	937,000.000
----------------------------	-------------

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 812 до 844)	937,000.000
---------------------------------------	-------------

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 5**

Овој буџет влевува во сила на 1 јануари 1984 година.

828.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на Федерацијата за 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот совет од 27 декември 1983 година.

П бр. 326
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието
на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1984 година (во наглаголен текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царина и други увозни давачки, од сојузни такси, од

дел од основниот данок на промет на производи, од приходите што со својата дејност ги остваруваат организациите и организациите на федерацијата и од придонесот на републиките и на автономните покраини и од други приходи, што се остваруваат врз основа на сојузни закони.

Член 2

Придонесот на републиките и на автономните покраини утврден во Буџетот, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредување на приходите на Буџетот.

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати во текот на месецот придонесот во височината определена во став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет дена од денот кога го примила налогот, разликата помеѓу една данаесеттина од годишниот износ на придонесот и уплатениот износ на придонесот во претходниот месец ќе ја пренесе од остварените приходи на републиката односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходи на Буџетот од придонесот на републиките и на автономните покраини за Буџетот.

Член 3

Органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе прописи за роковите и начинот на доставување на извештајот од став 1 на овој член.

Член 4

На органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи ќе им се намалат средствата одобрени со Буџетот во тримесечниот план за износот на ненаплатените побарувања од претходното тримесечје за кој не ќе поднесат докази дека се преземени мерки за наплата врз основа на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Ако во наредниот период се поднесат докази дека побарувањата од став 1 на овој член се наплатени, повторно ќе се одобри намалениот износ.

Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот се наплатат погрешно или се наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се уплатени, а ако приходи нема — врз товар на други форми на приходите.

Решение за поврат на приходите од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што ќе го определи тој, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Решение за поврат на приходите од став 1 на овој член што органи и организации на федерацијата ги остваруваат според посебни прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организацијата на федерацијата или работникот што ќе го определи тој.

Член 6

Ако средствата на Буџетот распоредени на носителите и корисниците на средства се исплатени погрешно или се исплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно исплатениот или повеќе исплатениот износ ќе се врати во Буџетот.

Решение за поврат на средствата од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што ќе го определи тој, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Член 7

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат соборски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузен закон и во границите на средствата дозначени од Буџетот.

Член 8

Средствата на Буџетот се распоредуваат на носителите и корисниците на средства тримесечно, во височина на една четвртина од обезбедените средства во 1984 година.

Ако врз законот заснованите права на носителите и корисниците на средства од Буџетот не можат да се намират, се опластува Сојузниот извршен совет да ги зголеми средствата за односните потреби во границите на вкупно одобрените средства за 1984 година.

Член 9

Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите претметки на средствата и финансиските планови со височината на средствата предвидени за определени намени во Буџетот и ќе му ги достават на Сојузниот секретаријат за финансии.

Корисниците на средствата на Буџетот едновременно ќе ги достават своите програми на мери и акции за штедење и рационално користење на средствата на Буџетот со кои располагаат, во рокот од став 1 на овој член.

Согласност за програмите од став 2 на овој член дава Сојузниот извршен совет.

Член 10

Средствата на Буџетот распоредени за работа на сојузните органи на управата и сојузните организации ќе се користат:

1) за лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјалните трошоци, посебни намени и за опрема — врз основа на претметката на средствата што ја донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, ако се задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува сојузниот орган на управата или сојузната организација, односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, ако сојузниот орган на управата или сојузната организација не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од точка 2 на став 1 од овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, се користат врз основа на решението односно договорот што функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација ќе го донесе односно ќе го склучи со непосредниот корисник на средства.

Член 11

Средствата што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потребите на народната одбрана му се ставаат на располагање на корисникот, а средствата се користат и материјалното и финансиското работење се контролира во единиците и установите на Југословенската народна армија според одредбите на Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија.

Член 12

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот по носители и корисници, освен на средствата за нестопаански инвестиции утврдени со сојузен закон, при Сојузниот извршен совет, а измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ односно на Претседателството на СФРЈ — Административната комисија на Собранието на СФРЈ односно телото што ќе го овласти Претседателството на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во сојузните органи на управата и во сојузните организации за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници односно избор или именување на функционери односно назначување на раководни работници, ќе се користат од денот на приемот на работа односно на изборот или именувањето односно назначувањето, врз основа на решението на сојузниот секретар за финансии.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците, на раководните работници и на функционерите можат да се користат врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ — за функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ — за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што ги назначува тоа; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет — за работниците во сојузните органи и во сојузните организации и за раководните работници што ги назначува тој.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат во полза на жиро-сметките на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Член 13

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во рамките на одделните раздели на Буџетот врши функционерот кој раководи со сојузниот орган односно со сојузната организација, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Член 14

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии ќе се користат врз основа на програмите што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 15

Средствата предвидени за нестопански инвестиции ќе се користат врз основа на одлуката за распоредот на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот, што ќе ја донесе Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година за нестопански инвестиции, што се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1983 година, можат да се користат во 1984 година за тие инвестиции.

Средствата наменети за станбена изградба за потребите на работниците и на функционерите на сојузните органи и на сојузните организации можат да се користат врз основа на програмата за станбена изградба што ја донесува Собранието на СФРЈ во 1984 година.

Доколку програмата од став 1 на овој член не се донесе до 31 март 1984 година, средствата наменети за станбена изградба ќе се распоредат со договор помеѓу надлежните комисии на Претседателството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.

Корисникот на буџетот на федерацијата кој во пропишаниот рок не поднесе извештај за извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за нестопански инвестиции за 1983 година, средствата предвидени за тие работи не може да ги користи во 1984 година додека не го поднесе тој извештај.

Член 16

Средствата предвидени во Буџетот за курсните разлики, Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз основа на барањата на корисниците на средствата.

Член 17

Средствата на Буџетот што се распоредени на носители и корисници на средства, а не се потрошени за периодот за кој е донесен Буџетот, како и средствата од поранешните години, се враќаат во Буџетот најдоцна до 15 јануари 1985 година на распоредната група односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

Член 18

Средствата предвидени во Буџетот за трошоци-те на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во прска со давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата — можат да се користат до износот на остварените приходи, а најмногу до износот предвиден во Буџетот.

Член 19

Средствата утврдени во Буџетот за исплата на бенефицираните пензии (без воените пензии), врз основа на предлогот од Сојузниот комитет за пра-

шања на борците и воените инвалиди, ќе ги распореди Сојузниот извршен совет на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување, како аконтација за 1984 година.

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот за покритење на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд, што се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признати со сојузни прописи, на начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

Член 21

Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пресметува каматата на износот на намирените обврски на федерацијата.

Член 22

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со сојузниот орган односно со сојузната организација, или на овластениот работник за незаконитото и несовесното користење и располагање со средства на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходот не му престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета односно ако неточно го пресмета приходот на Буџетот или ако не го уплати приходот во Буџетот.

Член 23

Сојузниот секретаријат за финансии е должен на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини да им достави до крајот на месецот извештај за извршувањето на Буџетот за претходниот месец.

Заради остварување на функциите на Собранието на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот, Сојузниот извршен совет тримесечно го извештава Собранието на СФРЈ за извршувањето на Буџетот.

Член 24

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1984 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1985 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, дополнителните средства за стопански недоволно развиените републики и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово и средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од царина и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1984 година и дел од приходот од основниот данок на промет на производи на прометот остварен до 31 декември 1984 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1985 година, се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да се распоредуваат на носители и корисници на средства најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 25

Средствата на придонесот за станбена изградба, пресметани односно уплатени од личните доходи и од доходите на делегатите и функционерите односно на раководните работници, избрани или имену-

вани односно назначени, што се исплатуваат од Буџетот, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања во Собранието на СФРЈ и во Претседателството на СФРЈ, како и Сојузниот извршен совет, ќе ги пропишаат условите за користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 26

Приходите што ќе ги остварат органи на федерацијата по основа на вратените депозити на инвестициите и по основа на вратените средства здружени за изградба на енергетски објекти се уплатуваат во Буџетот.

Член 27

Заради обезбедување на закони извршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола над наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, како и над финансиското и материјалното работење на корисниците на средства на Буџетот.

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола над наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење на средствата на Буџетот, освен на средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости односно неправилности ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи:

1) на обврзникот на уплатата на изворните приходи на федерацијата — неуплатениот приход на федерацијата да го уплати во Буџетот во оставениот рок;

2) на корисникот на средствата — да ги врати во Буџетот ненаменски потрошените, односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решението го донесува сојузниот секретар за финансии или лицето што ќе го овласти тој и е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерка за уплатата на неуплатен приход на федерацијата и за поврат на средства во Буџетот го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката односно другата сметка на должникот.

Во случајот од став 4 на овој член буџетскиот инспектор е должен на надлежниот орган да му поднесе пријава заради преземање на мерки поради повреда на прописите.

Член 28

Налогот за плаќање врз товар на жиро-сметката на Буџетот го издава Службата на општественото книговодство на Југославија, врз основа на плановите и решенијата за извршување на Буџетот што ги прима од Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 29

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

829.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година.

П бр. 311

27 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Општествено-политичките заедници, освен федерацијата (во натамошниот текст: општествено-политичките заедници), и самоуправните интересни заедници од општествените дејности во републиката односно во автономната покраина, не можат во 1984 година да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка што ќе ги остварат од изворните приходи над износот на средствата со кои можеле да располагаат преку буџетите на општествено-политичките заедници односно преку плановите на приходите на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1983 година, согласно со член 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/83, 41/83 и 59/83), зголемени до 75 проценти од стапката на растежот на доходот на општественото стопанство во републиката односно во автономната покраина, утврден по пресметката за периодот јануари—март, јануари—јуни и јануари—септември 1984 година, освен со средствата исплатени: за придонес на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата, за отстранување на последиците од елементарни непогоди, за премостување на разликите настанати поради различни услови за упис и пласман на средствата на Фон-

дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, за придонес во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој, за пензии и инвалиднини со додатоците и придонесите на тие исплати, за самоуправните интересни заедници за економски односи со странство, како и со средствата остварени од даноците и придонесите на граѓаните, со средствата остварени од данокот од личниот доход наменети за унапредување на земјоделското производство, обврските од буџетот на републиката односно од буџетот на автономната покраина спрема националните малцинства во странство и средствата за други обврски утврдени со пропис во согласност со договорот на одделни или на сите републики и автономни покраини или со сојузен закон.

До утврдувањето на стапката на растежот на остварениот доход на општественото стопанство во републиката односно во автономната покраина по периодичната пресметка за јануари-март 1984 година, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности во републиката односно во автономната покраина не можат во 1984 година да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка што ќе ги остварат над износот на средствата со кои, согласно со законот од став 1 на овој член, можеле да располагаат во 1983 година зголемени за 19%.

Под изворни приходи на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, во смисла на овој закон, се подразбираат приходите што се воведуваат и остваруваат според прописите на општествено-политичките заедници односно одлуките на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, а се евидентираат на збирните уплатни сметки кај Службата на општественото книговодство (образец Б-2 сметка 840 — приходи на ОПЗ и сметка 843 — приходи на СИЗ од општествените дејности) и се распоредуваат во буџетите на општествено-политичките заедници односно на самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

Под средства остварени од даноците и придонесите на граѓаните, во смисла на овој закон, се подразбираат остварените средства по основа на данокот и придонесите од личниот доход од самостојно вршење на земјоделска дејност, на данокот и придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, даноците на приходите од имот, даноците на имот, даноците на наследства и подароци, даноците од вкупниот приход на граѓаните, даноците на промет на недвижности и права и даноците и придонесите од личниот доход од авторски права, патенти и унапредувања.

Во републиката односно во автономната покраина со пропис може да се утврди и поинаков износ на средства диференцирано по корисниците од ст. 1 и 2 на овој член, со тоа што вкупниот износ на средствата за потрошувачка во 1984 година не може да биде поголем од вкупниот износ утврден според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 2

Заради утврдување на делот од општествените средства чие користење привремено се забранува, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности се должни планираните износи на средства да ги достават во два примерока до Службата на општественото книговодство кај која ја водат својата жиро-сметка до 15 февруари 1984 година, согласно со член 1 од овој закон, со динамиката кумулативно по месеци, така што за првото тримесечје да се планираат средства во височина од 23% од годишниот

план, за првото полугодие во височина од 47%, а за периодот јануари—септември во височина од 73% од годишниот план, на образецот План на средствата за општи општествени и заеднички потреби за 1984 година — ПС, кој претставува составен дел на овој закон.

По објавувањето на податоците на Службата на општественото книговодство за стапката на растежот на остварениот доход на општественото стопанство во републиката односно во автономната покраина, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности се должни податоците за планираните износи на средства што ги доставиле до Службата на општественото книговодство и податоците за динамиката на приходите кумулативно по месеци за 1984 година да ги усогласат со одредбите на член 1 став 1 од овој закон и да ги достават во два примерока до Службата на општественото книговодство до 25 мај, 25 август и 25 ноември 1984 година, според образецот од став 1 на овој член.

Службата на општественото книговодство ќе утврди, во рок од 10 дена од рокот за доставување на планираните износи од ст. 1 и 2 на овој член, дали тие износи се усогласени со одредбите од член 1 на овој закон.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека износите на средствата во плановите на приходите од ст. 1 и 2 на овој член не се усогласени со одредбите на овој закон, до усогласувањето на тие средства со одредбите од овој закон средствата од остварените приходи ќе ги пренесува на жиро-сметката на општествено-политичката заедница односно на самоуправната интересна заедница од општествените дејности во височина на месечниот просек на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка во претходната година.

На општествено-политичката заедница односно на самоуправната интересна заедница од општествените дејности што не ќе ги достави планот на приходите, во согласност со одредбата од ст. 1 и 2 на овој член, Службата на општественото книговодство ќе ѝ ги пренесува приходите на нејзината жиро-сметка во височина на месечниот просек на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка во претходната година.

Член 3

Службата на општественото книговодство месечно кумулативно за претходниот период ќе го утврдува делот од средствата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности чие користење привремено се забранува, во рок од десет дена од денот на истекот на месецот, а првото утврдување на делот од тие средства ќе се изврши за периодот јануари—февруари 1984 година.

Службата на општественото книговодство е должна средствата според став 1 од овој член веднаш да ги издвои на посебна сметка.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за периодот јануари—декември 1984 година, Службата на општественото книговодство ќе го утврдува делот од средствата чие користење привремено се забранува во времето од 20 до 31 декември таа година, согласно со утврдените планови на приходите и со остварените средства за тој период.

Средствата што се издвојуваат на посебна сметка не се вклучуваат во депозитот на банките и не можат да се користат до крајот на 1985 година.

Член 4

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекоршок самоуправната интересна заедница од општествените дејности ако не ги достави податоците до Службата на општественото книговодство на начинот и во рокот што се утврдени во член 2 став 1 на овој закон.

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член одговорното лице во самоуправната интересна заедница од општествените дејности.

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршокот за дејствието од став 1 на овој член и одговорното лице во општествено-политичката заедница.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Образец „ПС“

П Л А Н

НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ЗА 1984 ГОДИНА

I ГОДИШЕН ПЛАН

— во илјади динари —

Реден број	О П И С	Средства на буџетот на ОПЗ односно на СИЗ
1	2	3

1. Вкупно дозволени приходи на ОПЗ односно на СИЗ во 1983 година според член 1 на Законот — од изворните приходи
2. Средства што се изземаат од ограничувањето
 - 2.1. Придонес на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата
 - 2.2. Средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди
 - 2.3. Средства за премостување на разликата на уписот на заемот и на пласманите на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини
 - 2.4. Средства на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој
 - 2.5. Средства за исплати на пензии и инвалиднини
 - 2.6. Средства на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство
 - 2.7. Средства остварени од данокот и придонесите на граѓаните
 - 2.8. Средства остварени од данокот од личниот доход наменети за унапредување на земјоделското производство
 - 2.9. Средства за други обврски
3. Дозволено ниво на средствата на буџетот на ОПЗ и на СИЗ чие користење се ограничува согласно со член 1 на Законот (ред. бр. 1 минус ред. бр. 2 — основа)

4. Планиран износ на средствата над кој се забранува користењето (ред. бр. 3 колона 3) зголемен за процентот од член 1 на Законот

II МЕСЕЧЕН ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗА 1984 ГОДИНА

— во илјади динари —

Реден број	ПЕРИОД	Реден број 4 колона 3
1	2	3
1. јануари-февруари		
2. јануари-март		
3. јануари-април		
4. јануари-мај		
5. јануари-јуни		
6. јануари-јули		
7. јануари-август		
8. јануари-септември		
9. јануари-октомври		
10. јануари-ноември		1
11. јануари-декември		

_____ 198— година
(датум)

_____ (место)

_____ ПОТПИС

830.

Брз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година.

П. бр. 327
26 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗА К О Н

ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат положбата и основите на функционирањето на Службата на општественото книговодство.

Со овој закон се утврдуваат и работите на платниот промет во земјата.

Член 2

Под корисници на општествени средства, во смисла на овој закон, се подразбираат основните и други организации на здружен труд и нивните заедници, договорните организации на здружен труд, банките и другите финансиски организации, засадиците за осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици и заедниците за реосигурување, земјоделските и други задруги и основните задружни организации во нивниот состав, основните и работните организации на кооперанти и другите форми на здружување на земјоделците или на другите индивидуални земјоделски производители, стопанските комори и другите општи здруженија, самоуправните интересни заедници и нивните сојузи, месните заедници, работните заедници, другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, општествено-политичките организации и другите општествени организации, општествено-политичките заедници и нивните органи, организации и фондови, другите државни органи и органите на општествената заедница и другите општествени правни лица, здруженијата на граѓани и другите правни лица како и другите организации и заедници што располагаат со општествени средства.

Под корисници на општествени средства, во смисла на овој закон, се подразбираат и претпријатијата во странство, банките и другите финансиски организации, осигурителните и реосигурителните организации во странство, како и погоните и другите работни единици во странство што корисниците на општествени средства во земјата ги основале или во кои учествуваат како основачи, а за кои водат посебно книговодство.

Член 3

Под работи од интерес за целата земја, во смисла на овој закон, се подразбираат работите на евиденција и информативно-аналитичките работи за располагањето со општествените средства, работите на контрола над исправноста на податоците за располагањето со општествените средства, работите на контрола над законитоста на располагањето со општествените средства и работите на контрола над извршувањето на обврските на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, работите на економско-финансиска ревизија и други работи на општественото книговодство, утврдени со сојузен закон или со првите врз основа на сојузен закон, како и работите на платниот промет во земјата.

II. ПОЛОЖБА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 4

Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) е самостојна и независна организација која, како заедничка служба на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства и информациона служба на општествениот систем на информирањето, ги врши работите на општественото книговодство и работите на платниот промет во земјата.

Член 5

Службата је сочинуваат Службата на општественото книговодство на Југославија, службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини.

Член 6

Службата ги врши работите на евиденција и информативно-аналитичките работи за располагањето со општествените средства, работите на контрола над исправноста на податоците за располагањето со општествени средства, работите на контрола над законитоста на располагањето со општествени средства, работите на контрола над извршувањето на обврските на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, работите на економско-финансиска ревизија и други работи на општественото книговодство утврдени со закон, како и работите на платниот промет во земјата.

Член 7

Службата, во согласност со основите на општествениот систем на информирањето, за организациите на здружен труд и за другите корисници на општествени средства обезбедува евидентирање, собирање, обработка, пренос и искажување на податоците што ги собира, односно со кои располага, а што се значајни за следењето, планирањето, насочувањето и усогласувањето на односите во општествената репродукција и на стопанскиот и општествениот развој во целост.

Службата, во согласност со основите на општествениот систем на информирањето, им обезбедува на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства податоци врз основа на кои работниците и другите работни луѓе, органите на управување и органите на самоуправната работничка контрола, односно органите на самоуправната контрола остваруваат увид во материјалната состојба и во финансиското и материјалното работење на своите и на другите организации на здружен труд, односно на другите корисници на општествени средства.

Член 8

Работите од член 6 на овој закон се работи односно дејност од посебен општествен интерес.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член Службата ги има јавните овластувања што ѝ се доверени со овој и со друг закон.

Член 9

Заради обезбедување единство на југословенскиот приказ и утврдување и спроведување на заедничката економска политика, Службата ги врши работите од својот делокруг за сите корисници на општествени средства на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 10

Службата е самостојна во својата работа.

Службата работи врз основа на законите и на другите прописи и, во рамките на своите права и должности, е одговорна за нивното применување.

Член 11

Работата на Службата е јавна.

Член 12

Покрај работите што ги врши врз основа на законите и другите прописи, определени работи од својот делокруг Службата ги врши и врз основа на општествените договори и самоуправните спогодби, што со организациите на здружен труд и со другите корисници на општествени средства за кои ги врши тие работи ги склучила, или кон кои пристапила.

Под определени работи, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат особено обезбедување податоци за следење на спроведувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби и известувањето на учесниците во општествените договори и самоуправните спогодби за тоа.

Покрај работите што ги врши врз основа на законите и другите прописи, Службата врши определени работи на евиденција и информативно-аналитички работи и работи на економско-финансиска ревизија од својот делокруг и врз основа на договорите што ги склучила со организациите на здружен труд и со другите корисници на општествени средства за кои ги врши тие работи.

Во вршењето на работите од став 1 односно од став 3 на овој член, Службата има права и должности утврдени со општествените договори и со самоуправните спогодби, односно со договорите.

Член 13

Службата ги врши работите од интерес за целата земја, како единствена служба.

За својата работа во вршењето на работите од став 1 на овој член Службата е одговорна пред Собранието на СФРЈ.

Службата на општественото книговодство во републиката, односно службата на општественото книговодство во автономната покраина, покрај работите од интерес за целата земја, ги врши и работите на општественото книговодство утврдени со републичките односно покраинските закони.

За својата работа во вршењето на работите од став 3 на овој член, службата на општественото книговодство во републиката односно службата на општественото книговодство во автономната покраина е одговорна пред Собранието на републиката односно пред Собранието на автономната покраина.

Член 14

Во вршењето на работите од интерес за целата земја, Службата применува единствена постапка и единствена методологија на работата и обезбедува единствено применување на прописите.

Во вршењето на работите од интерес за целата земја, службата на општественото книговодство во републиката односно службата на општественото книговодство во автономната покраина и Службата на општественото книговодство на Југославија се должни да поставуваат според упатствата и насоките на надлежниот орган на Службата.

Ако службата на општественото книговодство во републиката односно службата на општественото книговодство во автономната покраина не постапи според упатството односно насоката на надлежниот орган на Службата, тој орган ќе го известува за тоа Собранието на СФРЈ и Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина и, во случаите пропишани со овој закон, ќе ги преземе мерките за чие преземање е овластен со овој закон.

Ако Службата на општественото книговодство на Југославија не постапи според упатствата односно насоките на надлежниот орган на Службата тој орган ќе го известува за тоа Собранието на СФРЈ.

Член 15

Службата ги известува организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства, како и општествено-политичките заедници и

општествено-политичките организации за забележувањата и појавите во развојот на општествено-економските односи што ги уочува во вршењето на работите од свој делокруг, се грижи за уставноста и законитоста и за остварувањето на општествената одговорност во располагањето со општествените средства и презема мерки за чие преземање е овластена со законот, заради спречување и отстранување на неуставноста, незаконитоста и на другите општествено негативни појави во располагањето со општествените средства.

Член 16

Во вршењето на работите од својот делокруг, Службата соработува со организациите на здружен труд и со другите самоуправни организации и заедници, со стопанските комори и со другите општи здруженија, со општествено-политичките организации и со другите општествени организации, со органите и организациите на општествено-политичките заедници, со правосудните органи и со другите државни органи, со органите на општествената заедница, како и со другите организации и заедници.

Во вршењето на работите на евиденција и информативно-аналитичките работи, Службата соработува со организациите за работи на планирањето, организациите за работи на статистиката и со другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Во вршењето на работите на контрола и работите на економско-финансиска ревизија, Службата соработува со инспекциските органи, со органите надлежни за откривање и голење на сторителите на кривични дела, стопански престапи и прекршоци, како и со другите органи надлежни за контрола односно надзор.

Член 17

Заради јакнење на дисциплината во финансиското и материјалното работење и спречување и оневозможување на незаконитостите и неправилностите во располагањето со општествените средства и заради решавање на други прашања од заеднички интерес, Службата во вршењето на работите од својот делокруг соработува со органите на управувањето и со другите органи на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, а посебно со органите на самоуправната работничка контрола, односно со органите на самоуправната контрола.

Соработката во смисла на став 1 од овој член Службата ја остварува со доставување на податоци, информации и анализи што се значајни за вршењето на функциите на тие органи, со остварување увид и вршење контрола на нивно барање, со известување за утврдната состојба и преземените мерки, со учество на свои претставници на нивните седници кога се разгледуваат информациите и анализите на Службата и со давање на потребна стручна помош со стручни консултации и на друг погоден начин.

Член 18

Службата поведува пред надлежниот уставен суд постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописите и на самоуправните општи акти што ги применува во вршењето на работите од својот делокруг ако оцени дека не се во согласност со уставот, односно дека не се во спротивност со законот.

Службата е должна, пред поведувањето на постапката од став 1 на овој член, да го предупреди донесувачот на прописот или на самоуправниот општ акт за несогласноста на прописот или на самоуправниот општ акт со уставот, односно за несогласноста или спротивноста на прописот или на самоуправниот општ акт со законот.

Член 19

Собранието на СФРЈ врши надзор над работата на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Собранието на СФРЈ врши надзор и над работата на службата на општественото книговодство во републиките односно на службата на општественото книговодство во автономните покраини во поглед на вршењето на работите од интерес за целата земја.

Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина врши надзор над работата на службата на општественото книговодство во републиката односно на службата на општественото книговодство во автономната покраина.

Член 20

Службата на општественото книговодство на Југославија поднесува до Собранието на СФРЈ годишен извештај за работата на Службата, со завршна сметка на Службата на општественото книговодство на Југославија и со извештај за остварените средства за работа на Службата а ако тоа го бара Собранието на СФРЈ — и извештај за извршувањето на одделни задачи што ѝ се доверени на Службата.

За извештаите од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет му дава мислење на Собранието на СФРЈ.

III. РАБОТИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Работи на евиденција и информативно-аналитички работи

Член 21

Со вршење на работите на евиденција и информативно-аналитичките работи Службата, во согласност со одредбите на овој закон, им обезбедува на субјектите на општествениот систем на информирањето финансиски податоци, показатели, информации и анализи за располагањето со општествените средства, а особено за:

1) средствата и изворите на средства (обврските и побарувачката, залихите на сировини и материјали, недокорпираниот производ, залихите на готови производи и трговски стоки, ликвидноста, задолженоста, вложувањето и здружувањето на средства);

2) утврдувањето и распоредувањето на финансискиот резултат од работењето (вкупниот приход, материјалните трошоци, трошоците на амортизацијата, доходот и чистиот доход, загубата и нејзиното покритие, акумулативната и репродуктивната способност);

3) остварувањето, распоредот и користењето на средствата за заедничките и општите општествени потреби;

4) обемот, обезбедувањето, користењето и располагањето со средствата за инвестиции;

5) распределбата и движењето на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците и на другите лични примајача на работниците;

6) средствата и изворите на средства, приходите и расходите на банките и на другите финансиски организации, на заедничките за осигурување на имоти и лица, на заедниците за ризици и на заедниците за ресигурување;

7) состојбата и извршувањето на пропишаните обврски;

8) тековните финансиски движења;

9) спроведувањето на прописите и мерките на тековната економска политика;

10) планираниот развој и остварувањето на плановите за развој на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и плановите за развој на општествено-политичките заедници;

11) спроведувањето на општествените договори и самоуправните спогодби што Службата ги следи во рамките на својот делокруг;

12) наодите на контролата за исправноста на податоците и за законитоста на располагањето со општествените средства и наодите и мислењата на економско-финансиската ревизија за реалноста и објективноста на состојбата на средствата и нивните извори и за резултатите од работењето искажани во завршните сметки;

13) појавите и проблемите во работењето на корисниците на општествени средства.

Службата обезбедува и определени финансиски податоци, показатели, информации и анализи за потребите на општонародната одбрана и на општествената самозаштита од својот делокруг.

Податоците, показателите, информациите и анализите од ст. 1 и 2 на овој член што Службата ги доставува до субјектите на општествениот систем на информирањето мораат да одговараат на вистинската состојба на евиденцијата и документацијата со кои располага Службата.

Член 22

Во вршењето на работите од член 21 на овој закон Службата ги користи:

1) евиденциите што ги формира и води врз основа на наложите и другите документи на платниот промет за промените и состојбата на средствата на жиро-сметките и на другите сметки на корисниците на општествени средства, за упишаната и распоредот на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, како и врз основа на наодите на контролата за исправноста на податоците и за законитоста на располагањето со општествените средства и за извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства и приходите и мислењата на економско-финансиската ревизија за реалноста и објективноста на состојбата на средствата и нивните извори и на резултатите од работењето искажани во завршната сметка;

2) извештаите на интерните банки и на посебните финансиски служби што се поднесуваат до Службата во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем;

3) индивидуалните и збирно обработените податоци за состојбата и движењето на општествените средства што ги собира од завршните сметки и од периодичните пресметки на корисниците на општествени средства, од извештаите што банките ги даваат врз основа на своите евиденции, другите извештаи од книговодството и другите евиденции на корисниците на општествени средства;

4) планските податоци и показателите што ги пропишува Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на системот на општественото планирање и општествениот план на Југославија, а што корисниците на општествени средства ги доставуваат до Службата;

5) определени податоци за односите со странство што Народната банка на Југославија и народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини ги доставуваат до Службата (во натамошниот текст: народната банка).

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства се должни, за потребите на вршењето на информативно-аналитичките работи да ѝ ги даваат на Службата податоците од став 1. на овој член.

Член 23

Во вршењето на работите на евиденција Службата води:

1) единствен план на сметките на општественото сметководство;

2) план на сметките за уплатата и распоредот на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници;

3) регистар на корисниците на општествени средства;

4) свиденци и регистри од интерес за целата земја, што се утврдуваат со сојузен закон или со прелис врз основа на сојузен закон.

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, Службата води и каталози на податоците од својот делокруг.

Содржината и начинот на водењето на планот на сметките од став 1 точка 1 и на регистарот од став 1 точка 3, како и содржината на каталозите на податоците од став 2 на овој член, ги пропишува со упатство генералниот директор на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: генералниот директор на Службата).

При донесувањето на упатството од став 3 на овој член, Службата соработува со другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Член 24

Евидентирањето, собирањето, обработката, преносот и искажувањето на податоците и показателите и изработка на информациите и анализите во Службата се врши според програмите за работа на Службата.

Програмите за работа од став 1 на овој член се утврдуваат кон крајот на секоја година за наредната година, врз основа на потребите на субјектите на општествениот систем на информирањето на кои Службата на општественото книговодство им ги обезбедува податоците, показателите, информациите и анализите, и се усогласуваат со програмите за работа на другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Податоците од интерес за целата земја утврдени со програмите за работа на Службата од став 1 на овој член се составен дел од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја.

Службата собира и обработува податоци од својот делокруг што се определени со законот и со други прописи донесени врз основа на законот.

Член 25

При утврдувањето на содржината на евиденциите и регистрите, организирањето на водењето на повеќенаменски бази на податоците и утврдувањето на каталозите на податоците, Службата тргнува од заедничките основи утврдени со законот и со прописите донесени врз основа на законот и, во врска со тоа, врши усогласување со другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Член 26

Евидентирањето, собирањето, обработката, преносот и искажувањето на податоците и информациите од интерес за целата земја се врши според единствена методологија.

Упатството за единствената методологија од став 1 на овој член го пропишува генералниот директор на Службата.

Со единствената методологија од став 1 на овој член се обезбедува испоредливост на материјалната содржина на податоците при нивната обработка и искажување, применување на современите достигнувања на науката, техниката и технологијата, спречување на повеќекратното евидентирање и собирање на податоците, како и споредливост и сведливост на податоците.

При утврдувањето на единствената методологија од став 1 на овој член се применуваат стандардите на општествениот систем на информирањето.

При донесувањето на упатството од став 2 на овој член Службата соработува со другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Член 27

Финансиските податоци, показателите, информациите и анализите од интерес за целата земја Службата ги обработува и објавува во периодичните публикации што ги издава месечно, тримесечно, полугодишно или годишно, зависно од видот и карактерот на податоците, показателите, информациите и анализите.

Роковите за обработка и објавување на публикациите во смисла на став 1 од овој член ги пропишува генералниот директор на Службата.

При донесувањето на правилникот од став 2 на овој член Службата соработува со другите информативни служби на општествениот систем на информирањето.

Искажувањето на податоците и показателите, како и изработката на информациите и анализите од став 1 на овој член, Службата го врши на начин со кој се обезбедува навремено, вистинито, целосно, достапно и разбирливо информирање на субјектите на општествениот систем на информирањето.

Член 28

Заради создавање услови за остварување увид во материјалната состојба и во финансиското и материјалното работење на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници од материјалното производство, во одлучувањето за резултатите од трудот и работењето, подготвувањето, склучувањето и спроведувањето на самоуправните спогодби и општествените договори, деловното поврзување, остварувањето и унапредувањето на самоуправните односи и на делегатскиот систем, подготвувањето, усогласувањето, донесувањето и следењето на остварувањето на плановите за развој, унапредувањето на производството и работењето и во остварувањето на целите на општонародната одбрана и општествената самозаштита, како и заради отстранување на причините за неповолните резултати во работењето, утврдувањето и распоредувањето на доходот и располагањето со општествените средства, Службата, во рамките на својот делокруг, обезбедува за потребите на работниците и на другите работни луѓе, на органите на управување и на органите на самоуправната работничка контрола во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници:

1) извештај за промените и состојбата на средствата на жиро-сметките и на другите сметки што се водат кај Службата;

2) показатели за резултатите од трудот на работниците и за работењето на основните и другите организации на здружен труд и за другите односи во управувањето со доходот и стопанисувањето со општествените средства;

3) минимум на задолжителни единствени показатели и податоци и информации потребни за подготвување, усогласување, донесување и остварување на плановите за развој;

4) податоци за бонитетот и солвентноста на деловните партнери во врска со наплатата на побарувањата, стапувањето во деловни односи и сл.;

5) податоци и информации за наодите на контролата за исправноста на податоците и законитоста на располагањето со општествените средства и извршувањето на обврските и наодите и за мислењата на економско-финансиската ревизија за реалноста и објективноста на состојбата на средствата и нивните извори и на резултатите од работењето искажани во завршните сметки;

6) податоци и информации за односите во општествената репродукција заради следење на здружувањето на трудот и средствата и на усогласувањето и насочувањето на општествениот развој;

7) по потреба, информации и анализи врз основа на показателите за резултатите од трудот на работниците и за работењето на основните организации на здружен труд;

8) информации за појавите и проблемите во работењето на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници од материјално производство што Службата ги уочува во вршењето на работите од својот делокруг, без одлагање;

9) по потреба, информации и анализи за материјалната состојба и за економско-финансиската положба на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници од материјалното производство.

Ако организацијата на здружен труд има загуба, односно тешкотии во работењето или ако во нејзиното работење се утврдени многубројни или потешки неправилности и незаконитости, Службата е должна, во случаите утврдени со програмата за работа на Службата, да изработи информација односно анализа што ја доставува до органот на управување и до органот на самоуправната работничка контрола.

Органот на управување односно органот на самоуправната работничка контрола е должен да ја разгледа информацијата односно анализата на Службата од став 2 на овој член, во присуство на претставник на Службата и да ги извести за тоа работниците и организацијата на синдикатот.

Информацијата односно анализата од став 2 на овој член Службата ја доставува и до Собранието на општествено-политичката заедница.

Член 29

Службата е должна, врз основа на податоците од периодичните пресметки и од завршните сметки, во согласност со Законот за здружениот труд, да обезбедува и објавува показатели со кои работниците ги искажуваат и споредуваат резултатите од својот труд и од работењето на основната организација на здружен труд во однос на соодветните претходни периоди и планот, како и во однос на резултатите што се остварени во другите основни организации на здружен труд од исти или сродни дејности и во организациите со кои ги здружуваат трудот и средствата или ги утврдуваат заедничките основи на планот.

Показателите од став 1 на овој член Службата ги пресметува за годишен и полугодишен период и ги доставува до односните организации на здружен труд најдоцна 60 дена од денот на истекот на рокот што е пропишан за доставување до Службата на податоците за пресметување на тие показатели.

Службата, во соработка со сојузната организација за општествено планирање, по претходното прибавено мислење од Сојузот на синдикатите на Југославија и од Стопанската комора на Југославија, го определува начинот на утврдувањето на показателите од овој член.

Член 30

На барање од организациите на здружен труд и од самоуправните интересни заедници од материјалното производство, Службата може да договори за нивните потреби:

1) да води посебни евиденции значајни за работата и одлучувањето во тие организации на здружен труд и заедници;

2) да пресметува, покрај показателите од член 29 на овој закон, и други показатели според кои работниците ги утврдуваат и разгледуваат резултатите од својот труд и од работењето на основната организација на здружен труд;

3) да изработува информации и анализи за економско-финансиската положба, резултатите и условите на стопанисувањето и за другите односи во меѓусебното споредување на одделни основни и други организации на здружен труд, врз основа на показатели што ги обезбедува во согласност со законот.

Содржината, начинот на изработката, роковите и другите услови и обврските во врска со вршењето на работите од став 1 на овој член се утврдуваат со договор, во согласност со законот.

Член 31

На барање од организациите на здружен труд и од другите корисници на општествени средства, Службата е должна во рок од осум дена од денот на приемот на барањето да достави податоци за другиот корисник на општествени средства, и тоа за:

1) состојбата на средствата и изворите на средствата;

2) деловниот успех и непокриената загуба;

3) состојбата на средствата на жиро-сметката и на другите сметки што се водат кај Службата, необезбедените средства за инвестиции и необезбедените плаќања за инвестиции;

4) ненамирените пропишани обврски;

5) ненамирените обврски според извршните судски одлуки, извршните одлуки на други надлежни органи и другите извршни исправи;

6) исплатите на намалени и загарантирани лични доходи за изминатите шест месеци;

7) преземените привремена мерки, санацијата, присилното порамнување и за постапката за стечај односно за престанок.

Податоците од став 1 на овој член Службата ги дава врз основа на податоците од завршната сметка, периодичната пресметка, евиденциите и од другата документација со која располага.

Податоците од став 1 на овој член корисникот на општествени средства е должен да ги чува како деловна тајна.

За доставените податоци од став 1 на овој член Службата го известува и корисникот на општествени средства за кој се дадени тие податоци.

Член 32

Заради одлучување за условите и начинот на осигурувањето на слободната размена на трудот, подготвување и склучување на самоуправните спогодби, подготвување и донесување на плановите и програмите за работа и развој на општествените и другите дејности со кои се задоволуваат потребите на корисниците на услугите на тие дејности во самоуправните интересни заедници, Службата обезбедува за потребите на Собранијата на самоуправните интересни заедници и на нивните органи податоци, показатели, информации и анализи, а особено за:

1) остварувањето, распоредот и користењето на средствата за заеднички потреби;

2) спроведувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби што Службата ги следи во рамките на својот делокруг;

3) средствата и изворите на средства, остварувањето и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот, појавите и проблемите во работењето на организациите на здружен труд што се финансираат во рамките или преку самоуправните интересни заедници;

4) состојбата и извршувањето на обврските спрема самоуправните интересни заедници;

5) спроведувањето на прописите и мерките со кои се утврдува начинот на финансирањето на заедничката потрошувачка;

6) наодите на контролата за исправноста на податоците и за законитоста на располагањето со општествени средства.

Член 33

Службата е должна, во рамките на својот делокруг, на барање од работниците во организациите на здружен труд и од работните луѓе во други самоуправни организации и заедници, поднесено преку собирот на работниците, органот на управување, органот на самоуправна работничка контрола, односно органот на самоуправната контрола и од организацијата на синдикатот, да изврши проверка на точноста и исправноста на податоците за остварените финансиски резултати, што им ги доставуваат нивните раководни органи, финансиските и другите служби.

Извештајот за извршената проверка Службата го доставува до подносителот на барањето од став 1 на овој член и, по негово барање, е должна да упати свој претставник да учествува во расправата за поднесениот извештај.

Член 34

За потребите на собранијата и на нивните извршни органи и на другите органи и организации на општествено-политичките заедници, на стопанските комори и на другите општи здруженија и на општествено-политичките организации, Службата, во рамките на својот делокруг, обезбедува финансиски податоци, показатели, информации и анализи за:

1) остварените финансиски резултати, распоредувањето на доходот и на чистиот доход, акумулативната и репродуктивната способност и располагањето со општествените средства во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници;

2) појавите и проблемите во работењето на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, што Службата ги уочува во вршењето на работите од својот делокруг без одлагања;

3) остварените финансиски резултати на претпријатијата, банките и на другите финансиски организации, на осигурителните и реосигурителните организации, на погоните и на другите работни единици во странство;

4) движењето на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците и на другите лични примања на работниците;

5) остварувањето, распоредот и користењето на средствата за заеднички и општи општествени потреби;

6) обемот, обезбедувањето и користењето на средствата за инвестиции;

7) средствата и изворите на средства, приходите и расходите на банките и на другите финансиски организации, на заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици и заедниците за реосигурување;

8) минимумот на задолжителните единствени показатели, податоци и информации потребни за подготвување, усогласување, донесување и остварување на плановите за развој;

9) тековните финансиски движања;

10) спроведувањето на прописите и мерките на тековната економска политика;

11) спроведувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби што Службата ги следи во рамките на својот делокруг;

12) односите во општествената репродукција, усогласувањето и насочувањето на општествениот развој, како и за следењето на здружувањето на трудот и средствата.

Службата ги обезбедува и пропишаните податоци и показатели за остварувањето на плановите за развој на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и на плановите за развој на општествено-политичките заедници.

Службата може да му предложи на собранието на општествено-политичката заедница односно на неговиот извршен орган да разгледа определени податоци, информации и анализи од став 1 на овој член, во присуство на претставник на Службата.

Член 35

За потребите на општествено-политичките заедници и на барање од стопанските комори и другите општи здруженија и од општествено-политичките организации, Службата може, покрај информациите и анализите од член 34 на овој закон, да изработува и други информации и анализи од својот делокруг.

Содржината, начинот на изработката, роковите и другите услови во врска со барањето за изработка на информациите и анализите од став 1 на овој член се утврдуваат со договор, во согласност со законот.

Член 36

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства имаат право да бараат од Службата податоци што се значајни за одлучувањето на работниците и на другите работни луѓе во нив, ако Службата е должна да располага со таквите податоци во рамките на вршењето на работите од својот делокруг, а не претставуваат деловна тајна.

Собранијата и нивните извршни органи и другите органи и организации на општествено-политичките заедници имаат право да бараат од Службата податоци што се значајни за извршувањето на нивните функции, ако Службата е должна да располага со таквите податоци во рамките на вршењето на работите од својот делокруг.

Член 37

Податоците, показателите, информациите и анализите што се однесуваат на организациите на здружен труд што произведуваат или вршат услуги за потребите на Југословенската народна армија, Службата може да ги достави на увид и користење до другите корисници на општествени средства, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 38

Податоците, показателите, информациите и анализите што Службата ги обезбедува во вршењето на работите од својот делокруг се јавни и достапни под еднакви услови до сите корисници на општествени средства, ако со законот или со прописот донесен врз основа на законот, односно со самоуправниот општ акт врз основа на законот, не е определено дека претставуваат деловна тајна.

Ако со законот односно со прописот донесени врз основа на законот не е пропишано дека определени податоци, показатели, информации и анализи на Службата претставуваат деловна тајна, корисниците на тие податоци ќе постапат на начинот што е назначен на нив.

Корисниците од став 2 на овој член се должни исправите и податоците, што претставуваат државна, воена или службена тајна да ги чуваат на начинот определен со законот и другите прописи донесени врз основа на законот.

Член 39

Советот на Службата на општественото книговодство ги пропишува податоците, показателите, информациите и анализите што се сметаат за деловна тајна.

За деловна тајна, во смисла на член 38 од овој закон, не можат да се прогласат:

1) податоците и показателите во информациите, анализите и публикациите што ги изработува, односно издава Службата во рамките на својот делокруг;

2) податоците врз основа на кои Службата ги утврдува показателите пропишани со Законот за здружениот труд, со кои се искажуваат резултатите од трудот на работниците и од работењето на организациите на здружен труд;

3) исправите и податоците за резултатите и за законитоста на работењето на одделни корисници на општествени средства.

Член 40

Податоците, показателите, информациите и анализите на Службата им се достапни под еднакви услови на сите јавни гласила во земјата.

За податоците, показателите, информациите и анализите од став 1 на овој член, јавноста се информира на начин што е во согласност со законот.

2. Работи на контролата

Член 41

Со вршење на работите на контрола над финансиското и материјалното работење на корисниците на општествени средства, од својот делокруг, Службата ги проверува: исправноста на податоците што корисниците на општествени средства и ги доставуваат на Службата, односно што ги водат во своите книговодствени и други евиденции; законитоста на располагањето со општествените средства; законитоста, правилноста и навременоста на извршувањето на обврските спрема општествено-политичките заедници и нивните фондови по основа на даноците и другите давачки на обврските на корисниците на општествени средства што се утврдени со законот и со други прописи.

Работите на контролата од став 1 на овој член Службата ги врши и на барање од органот на самоуправната работничка контрола, односно од органот на самоуправната контрола, како и на барање од собранието на општествено-политичката заедница, во согласност со програмата за работа на Службата.

Член 42

Службата ги врши работите на контрола над исправноста на податоците за располагањето со општествените средства (за состојбата и изворите на средствата и за финансискиот резултат), со кои се утврдува точноста на податоците во книговодствените и во други евиденции.

Точноста на податоците, во смисла на став 1 од овој член, ги опфаќа оцената на тие податоци и нивната заснованост врз соодветни исправи, во согласност со законот и другите прописи и со самоуправните и други општи акти на корисниците на општествени средства.

Службата ги врши работите на контрола над исправноста на податоците за состојбата и изворите на средствата, а особено за:

1) состојбата на основните средства и на нивните извори;

2) состојбата на обврските и побарувањата;

3) состојбата на суровините и материјалите, на недовршеното производство, на залихите на готови производи и на залихите на трговски стоки;

4) здружувањето, односно вложувањето на средства во инвестиции, за заедничко работење со странски партнери и заради остварување на заеднички приход, односно на заеднички доход и др;

5) остварувањето и користењето на средствата на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници и на нивните здруженија, на општествено-политичките заедници и нивните органи, на општествено-политичките и на другите општествени организации;

6) правилноста на пресметките и насочувањето на даноците и другите давачки;

7) користењето на кредитите и на други општествени средства за определни намени.

Службата ги врши работите на контрола над исправноста на податоците на финансискиот резултат, а особено за:

1) утврдувањето на вкупниот приход;

2) утврдувањето на материјалните и другите трошоци;

3) пресметувањето на амортизацијата;

4) утврдувањето на вредноста на залихите;

5) утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот приход и на заедничкиот доход;

6) утврдувањето и распоредувањето на доходот;

7) утврдувањето и распоредувањето на чистиот доход;

8) утврдувањето и покривањето на загубата;

9) утврдувањето и распоредувањето на приходите и расходите.

Член 43

Со вршење на работите на контрола над законитоста на располагањето со општествените средства се опфаќа контролата над законитоста на остварувањето, распоредувањето и користењето на општествените средства.

Со вршењето на работите на контрола над законитоста на остварувањето на општествените средства се опфаќаат особено: утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход, утврдувањето на материјалните и други трошоци, пресметувањето на амортизацијата, утврдувањето на вредноста на средствата и на нивните извори, утврдувањето на вредноста на залихите, утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот приход и на заедничкиот доход, утврдувањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход, утврдувањето и покривањето на загубите, утврдувањето и распоредувањето на приходите и расходите.

Со вршењето на работите на контрола над законитоста на распоредувањето на доходот се опфаќаат особено: издвојувањата за општи општествени и заеднички потреби, издатоците што задолжително се намираат од доходот и другите издатоци направени за извршување на обврските определени со законот што се преземени со самоуправна спогодба или со договор, односно на другите обврски пропишани со законот.

Со вршењето на работите на контрола над законитоста на распоредувањето на чистиот доход се опфаќаат издвојувањата од чистиот доход пропишани со закон.

Со вршењето на работите на контрола над законитоста на користењето на општествените средства се опфаќаат особено: обезбедувањето и користењето на средствата за инвестиции, обезбедувањето и користењето на обртните средства, располагањето со средствата од жиро-сметките и од другите сметки на корисниците на општествени средства, орочувањето на деловните и на други средства, користењето на средствата за посебни намени, користењето на буџетските средства, на средствата на банките за нивно работење и на средствата на самоуправните интересни заедници, на другите самоуправни организации и заедници и на нивните здруженија, на општествено-политичките заедници и на нивните органи и фондови, на општествено-политичките и на други општествени организации, како и намиравањето на обврските од должничко-доверителските односи во согласност со сојузниот закон.

Член 44

Со вршењето на работите на контрола над извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства се опфаќаат контролата над законитоста и правилноста на пресметките, навременоста на уплатата и правилноста на насочувањето на даноците и другите давачки кон општествено-политичките заедници и нивните фондови.

Член 45

Службата ја контролира уредноста и ажурноста, како и законитоста на водењето на книговодствените и другите евиденции и на документацијата со кои се обезбедува исправноста на податоците, односно законитоста на располагањето со општествените средства.

Член 46

Службата врши оцена на завршната сметка и на периодичната пресметка на корисниците на општествени средства што ги утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход, доходот и чистиот доход, според програмата за работа на Службата.

Под оцена на завршната сметка и на периодичната пресметка од став 1 на овој член се подразбираат контрола над исправноста на податоците и контрола над законитоста на остварувањето, распоредувањето и користењето на општествените средства, а особено над:

- 1) состојбата и изворите на средствата (член 42 став 3);
- 2) утврдувањето на финансискиот резултат (член 42 став 4 и член 43 став 2);
- 3) пресметувањето, навременоста на уплатата и правилноста на насочувањето на даноците и другите давачки кон општествено-политичките заедници и нивните фондови (член 44).

Член 47

Со вршењето на работите на контрола од чл. 41 до 46 на овој закон се опфаќа и исправноста на искажувањето на динарската противвредност по основа на девизите.

Член 48

Работите на контрола Службата ги врши во организационата единица и кај корисникот на општествени средства.

Во организационата единица Службата врши работи на контрола врз основа на податоците од своите евиденции и извештаи, наложите со кои корисниците на општествени средства располагаат со средствата од своите жиро-сметки и од другите сметки, како и врз основа на пресметките, пресметките на деловните резултати во текот на годината и на завршните сметки при нивниот прием.

Работите на контрола кај корисниците на општествени средства Службата ги врши врз основа на книговодствената и друга евиденција и документација, на завршните сметки и на другите пресметки.

Работите на контрола кај корисниците на општествени средства ги вршат работниците во Службата врз основа на писмено овластување.

Член 49

За вршење на работите на контрола месно е надлежна Службата кај која се води жиро-сметката на корисникот на општествени средства.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако работниците во основната организација на здружен труд односно во работната заедница располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација, за вршењето на работите на контрола над располагањето со паричните средства од жиро-сметката на работната организација месно е надлежна Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација, а за вршењето на другите работи на контрола на тие организации и заедници месно е надлежна Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд односно на работната заедница.

Во вршењето на работите на контрола, месно надлежните служби од ст. 1 и 2 на овој член соработуваат и се должни една на друга да си даваат потребна правна помош, во согласност со законот со кој се уредува општата управна постапка.

Службата на општественото книговодство во републиката, односно службата на општественото книговодство во автономната покраина е месно надлежна за вршењето на работите на контрола на територијата на републиката односно на територијата на автономната покраина, а Службата на општественото книговодство на Југославија — на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 50

Корисникот на општествени средства е должен на раководниот работник односно на работникот во Службата овластен за вршење на работите на контролата (во натамошниот текст: овластениот работник) да му обезбеди услови потребни за вршење на контролата.

Одговорните лица на корисникот на општествени средства се должни да дадат и писмени објаснења во врска со предметот на контролата, на барање и во рок што ќе го определи овластениот работник.

Член 51

Ако во постапката на контрола овластениот работник оцени дека не е во согласност со законот точно утврдената состојба на средствата или дека книговодството е неуредно и неажурно, дека не се пресметани или дека не се точно пресметани пропишаните обврски, со заклучок ќе му наложи на корисникот на општествени средства да изврши во примерен рок попис и проценка на средствата, односно да го доведе во ред и да го ажурира книго-

водството, и да состави пресметки на пропишаните обврски, за што ќе ги извести органите на управувањето и органот на самоуправната работничка контрола, односно органот на самоуправната контрола на тој корисник на општествени средства.

Корисникот на општествени средства е должен да постапи според заклучокот од став 1 на овој член и налозите од тој заклучок да ги изврши во утврдениот рок.

Ако корисникот на општествени средства не ги изврши во утврдениот рок налозите од заклучокот од став 1 на овој член, Службата ќе го извести за тоа органот на самоуправната работничка контрола, односно на самоуправната контрола на тој корисник на општествени средства, како и надлежниот орган на општествено-политичката заедница и надлежниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Ако корисникот на општествени средства не постапи според заклучокот од став 1 на овој член и не ги изврши во утврдениот рок налозите од тој заклучок, ќе се смета дека ги оштетил општествените интереси и спрема него можат да се преземат привремени мерки на општествена заштита во случаите и под условите предвидени со закон.

Во случајот од став 4 на овој член, Службата може да даде иницијатива за преземање на привремени мерки на општествена заштита спрема корисникот на општествени средства.

Член 52

За извршената контрола кај корисникот на општествени средства овластениот работник составува записник.

За контролата што се врши во Службата записник се составува само ако се утврдат незаконитости и неисправности за чие отстранување е потребно да се донесе решение, како и кога ќе се утврдат дејствијата од член 57 на овој закон.

Член 53

Записникот за извршената контрола се доставува без одлагање, до корисникот на општествени средства, а најдоцна во рок од осум дена од денот на извршената контрола. Корисникот на општествени средства може да даде забелешки на записникот.

Во записникот за извршената контрола се определува рокот за давање забелешки, кој не може да биде пократок од осум ни подолг од 30 дена од денот на доставувањето на записникот.

Ако во забелешките на записникот се изнесат факти и се предложат докази што би можеле да влијаат врз донесувањето на решението и преземањето на други мерки во согласност со законот. Ќе се проверат изнесените факти и предложените докази и за тоа ќе се состави дополние на записникот.

Во образложението на решението Службата е должна да се изјасни за сите забелешки што корисникот на општествени средства ги дал на записникот за извршената контрола, а ако не е донесено решение, писмено ќе му одговори на корисникот на општествени средства на дадените забелешки.

Член 54

До корисникот на општествени средства, покрај записникот за извршената контрола, се доставува и писмена информација за состојбата утврде-

на во постапката на контрола, ако во таа постапка се утврдат многубројни и потешки незаконитости и неисправности во искажувањето на податоците, евиденцијата, пресметката или во располагањето со општествените средства.

Записникот за извршената контрола и писмената информација од став 1 на овој член се доставуваат до корисникот на општествени средства, и тоа: до работоводниот орган, до органот на управување и до органот на самоуправната работничка контрола, односно до органот на самоуправната контрола.

Органите од став 2 на овој член се должни да ги разгледаат записникот за извршената контрола и писмената информација од став 1 на овој член, како и за одржувањето на седницата на која ќе се разгледа тој записник и писмена информација да ја известат Службата, која е должна да упати свој претставник на седницата.

Член 55

Ако во постапката на контролата се утврдат незаконитости односно неисправности, овластениот работник донесува решение, со кое на корисникот на општествени средства ќе му наложи преземање на определени дејствија за отстранување на незаконитостите односно неисправностите, и го доставува до тој корисник.

Решението од став 1 на овој член се донесува во рок од 30 дена од денот на приемот на забелешките дадени на записникот за извршената контрола, односно од денот на истекот на рокот за давање забелешки на тој записник.

Со решението од став 1 на овој член се определуваат роковите во кои корисникот на општествени средства е должен да ги отстрани утврдените незаконитости односно неисправности, што не можат да бидат пократки од 15 ни подолги од 30 дена од денот кога решението ќе стане конечно.

Член 56

Ако Службата во постапката на контрола во организационата единица утврди дека корисникот на општествени средства поднел завршна сметка, периодична пресметка или друга пресметка, што не е во согласност со прописите, ќе бара нејзина исправка. Корисникот на општествени средства е должен во рок од три дена од денот на доставувањето на барањето да ја изврши наложената исправка.

Ако корисникот на општествени средства не ја изврши наложената исправка во рокот од став 1 на овој член, ќе се смета дека завршната сметка, периодичната пресметка, односно друга пресметка не е поднесена.

На корисникот на општествени средства Службата истиот ден ќе му ги врати налозите за плаќање и налозите за пренос на средства, што не се во согласност со законот и со другите прописи.

Во случајот од ст. 2 и 3 на овој член Службата, на писмено барање од корисникот на општествени средства, во рок од пет дена од денот на приемот на барањето, ќе донесе решение за одбивање на пресметката односно налогот.

Член 57

Ако во постапката на контрола се утврдат дејствија што имаат обележја на кривично дело или на стопански престап, Службата е должна против одговорниот работник, односно против корисникот на општествени средства да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител.

Ако во постапката на контрола се утврдат дејствија што имаат обележја на прекршоци, Службата е должна да поднесе до надлежниот орган барање за поведување на прекршочна постапка.

Ако постои основано сомневање дека е сторено кривично дело или стопански престап, овластениот работник може привремено да ги одземе исправите, предметите, мострите и др. што се употребени, односно наменети за извршување на кривично дело, односно на стопански престап, за што е должен да го извести надлежниот јавен обвинител.

За одземањето на исправата, предметот, мост-рата и др. од став 3 на овој член овластениот работник издава писмена потврда.

Ако постои основано сомневање дека е сторено кривично дело, Службата е должна, без одлагање, да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител.

Член 58

Против решението на Службата од чл. 55 и 56 на овој закон корисникот на општествени средства може во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението да изјави жалба до раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно до раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина.

Член 59

По жалбата против решението од чл. 55 и 56 на овој закон, решение донесува раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина и таквото решение е конечно.

Ако решението во прв степен го донел раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина, или генералниот директор на Службата, таквото решение е конечно.

Член 60

За извршувањето на конечното решение се грижи и извршувањето го спроведува организационата единица на Службата кај која се водат пачичните средства на корисникот на општествени средства спрема кој се спроведува извршувањето.

Член 61

За одлагање на извршувањето на конечното решение одлучува донесувачот на првостепеното решение под условите утврдени со сојузниот закон со кој се уредуваат управните спорови.

Член 62

Постапката завршена со конечно решение на Службата може да се обнови под условите утврдени со сојузниот закон со кој се уредува општата управна постапка.

Член 63

Ако со конечното решение на Службата е повреден прописот и со тоа на општествената заедница или на корисникот на општествени средства, му е причинета значителна штета, може во постапката за ревизија по службена должност да се донесе ново решение во рок од две години од денот на доставувањето на конечното решение до корисникот на општествени средства, со кое конечното решение се менува, укинува или поништува.

Општествено-политичката заедница или друг корисник на општествени средства може во рокот од став 1 на овој член да поднесе барање да се измени, укине или поништи конечното решение на Службата со кое прописот е повреден во нивна штета.

Ако со конечното решение на Службата е повреден општински, градски, регионален, покраински, односно републички пропис, решение во постапката на ревизија по службена должност или по барањето од став 2 на овој член донесува раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина, а ако е повреден сојузен пропис, решение донесува генералниот директор на Службата.

Раководителот на службата од став 3 на овој член е должен решението во постапката за ревизија да го донесе во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето од став 2 на овој член.

Постапка за ревизија не може да се води против конечното решение, односно конечниот дел од решението, против кое се води управноспетковен спор, односно по кое е донесена правосилна пресуда.

Решението донесено во постапка за ревизија е конечно.

Член 64

Во поглед на донесувањето решение и преземањето на други дејствија во постапката на контрола се применуваат одредбите на сојузниот закон со кој се уредува општата управна постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 65

Против решението на Службата донесено во втор степен, решението против кое не е дозволена жалба и против решението во постапката за ревизија може да се води управноспетковен спор.

Тужба со која се поведува управноспетковен спор од став 1 на овој член може да поднесе корисникот на општествени средства ако смета дека со решението на Службата е повредено неговото право, односно интерес заснован врз законот.

Тужба од став 2 на овој член може да поднесе и општествено-политичката заедница, односно друг корисник на општествени средства, ако смета дека со решението на Службата, што се однесува на друг корисник на општествени средства, спротивно на законот се намалени неговите приходи.

Член 66

Управноспетковните спорови против решенијата на раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно на раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина ги решава надлежниот суд во републиката односно надлежниот суд во автономната покраина во совет составен од двајца судии, од кои едниот е претседател на советот, и еден судија-поротник, а управноспетковните спорови против решенијата на генералниот директор на Службата — Сојузниот суд, во совет составен од двајца судии, од кои едниот е претседател на советот, и еден судија — поротник.

Против правосилната одлука што во управноспетковен спор ја донел највисокиот суд во републиката односно највисокиот суд во автономната покраина, со која е повреден сојузен закон, странките можат да поднесат до Сојузниот суд барање за вонредно преиспитување на таа одлука.

Против одлуката на Сојузниот суд, донесена во смисла на став 1 од овој член, странките можат да поднесат до Сојузниот суд барање за вонредно преиспитување на таа одлука.

За барањето од став 3 на овој член Сојузниот суд решава во општа седница.

Со барањето од ст. 2 и 3 на овој член одлуката може да се побива поради суштествена повреда на одредбите на постапката и поради повреда на материјалното право.

Барањето се поднесува во рок од 30 дена од денот на доставувањето на побивајќата одлука, непосредно до Сојузниот суд.

Член 67

Против одлуката на Сојузниот суд од член 66 ст. 1 и 2 на овој закон, сојузниот јавен обвинител може да поднесе барање за заштита на законитоста до општата седница на Сојузниот суд, ако со таа одлука е направена потешка повреда на сојузниот закон.

Барањето за заштита на законитоста може да се поднесе во рок од 60 дена од денот на доставувањето на одлуката до странките.

Член 68

Во управноспетковните спорови сообразно се применуваат одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат управните спорови, односно на сојузниот закон со кој се уредува процесната постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.

3. Работи на економско-финансиска ревизија

Член 69

Службата ги врши работите на економско-финансиска ревизија на завршните сметки и работите на економско-финансиска ревизија на работењето на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства.

Во вршењето на работите на економско-финансиска ревизија Службата може да им дава и определени услуги на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства во организирањето на сметководството и на финансиското работење.

Член 70

Со работите на економско-финансиска ревизија на завршните сметки се опфаќаат испитувањето и оцената на применетите сметководствени постапки и исправноста на податоците и, врз таа основа, чаваното мислење за реалноста и објективноста на состојбата на средствата и нивните извори и на резултатите од работењето искажани во завршните сметки на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства.

Реалноста и објективноста на состојбата на средствата и нивните извори и на резултатите од работењето, во смисла на став 1 од овој член, ја опфаќаат заспоаноста на податоците во завршните сметки врз соодветните исправи во согласност со прописите, како и применувањето на решенијата со кои се овозможува унапредување на работата и работењето врз основа на научните методи и современите искуства од практиката.

Член 71

Службата е должна да ги врши работите на економско-финансиска ревизија на завршните сметки на организациите на здружен труд во кои се вложени средства на странски лица и на организациите на здружен труд, банките и на другите корисници на општествени средства што користат странски кредити.

Организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства од став 1 на овој член се должни да ја известат Службата за склучените договори за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, односно за договорите за странски кредит.

Врз основа на извршените работи на економско-финансиска ревизија од став 1 на овој член, Службата составува извештај во кој завршната сметка се искажува во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, односно со барањата предвидени со договорите од став 2 на овој член.

Работите на економско-финансиска ревизија на завршната сметка од став 1 на овој член Службата ги врши според програмата за работа.

Член 72

Работите на економско-финансиска ревизија на завршната сметка Службата ги врши и на барање од собранието на општествено-политичката заедница.

Член 73

Извештајот за извршената економско-финансиска ревизија на завршната сметка од член 71 на овој закон се доставува до организацијата на здружен труд или до друг корисник на општествени средства, и тоа: до раководниот орган, до органот на управување и до органот на самоуправниот контрол, односно до органот на самоуправниот контрол. Извештајот за извршената економско-финансиска ревизија на завршната сметка од член 72 на овој закон се доставува и до собранието на општествено-политичката заедница.

Ако е составен извештај за економско-финансиската ревизија на консолидарниот биланс на сложената организација на здружен труд, односно на работна организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, тој извештај Службата го доставува до раководниот орган, до органот на управување и до органот на самоуправниот контрол на сложената организација на здружен труд, односно на работната организација и на основните организации на здружен труд во нивниот состав.

Ако е составен извештај за извршената економско-финансиска ревизија на консолидарниот биланс на здружената банка, тој извештај Службата го доставува до раководните органи, до извршните органи, до органите на самоуправниот контрол и до органите на управување на здружената банка и на основните банки — членки на здружената банка.

Член 74

Ако со вршењето на работите на економско-финансиска ревизија на завршната сметка од чл. 71 и 72 на овој закон се утврдат незаконитости, односно несправности на состојбата на средствата и на нивните извори, односно на резултатите од работењето искажани во завршната сметка на организацијата на здружен труд или на друг корисник на општествени средства, се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на постапката на контрола.

Член 75

Службата може да врши работи на економско-финансиска ревизија на завршните сметки на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства и на нивно барање.

За вршење на работите од став 1 на овој член подносителот на барањето плаќа надомест.

Член 76

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што во странство основале претпријатија, банки и други финансиски организации, осигурителни и реосигурителни организации се должни да ѝ ги доставуваат на Службата извештаите за извршената економско-финансиска ревизија што ги издаде надлежните ревизори, односно извештаите за работењето што ги издаде работоводните органи на тие организации, како и да и овозможат на Службата увид во податоците што корисниците на општествени средства во своето книговодство ги водат за тие организации.

Врз основа на анализата на извештаите и увидот во податоците од став 1 на овој член, Службата изработува информации за финансиската состојба и за резултатите од работењето на организациите во странство, што ги доставува до органите на управување на корисниците на општествени средства — нивни основачи.

Член 77

Со работите на економско-финансиска ревизија на работењето на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства се опфаќаат испитувањето и оцената на рационалноста и ефикасноста на работата и работењето и предлозите на мерки за унапредување на работата и работењето на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства.

Со работите на економско-финансиска ревизија од став 1 на овој член се опфаќа целокупното работење на организациите на здружен труд или на другите корисници на општествени средства, или дел од тоа работење.

Работите на економско-финансиска ревизија на работењето Службата ги врши на барање од организациите на здружен труд или од другите корисници на општествени средства.

Член 78

Содржината и обемот на работите, начинот на известувањето за резултатите од извршените работи и надоместот за извршените работи на економско-финансиската ревизија на работењето, односно за определени услуги на организациите на здружен труд или на другите корисници на општествени средства — поднесувачи на барањето, се утврдуваат со договор склучен помеѓу Службата и организацијата на здружен труд или друг корисник на општествени средства — поднесувач на барањето.

Член 79

Правилникот за постапката за вршење на работите на економско-финансиска ревизија го пропишува генералниот директор на Службата.

Упатство за методологијата за вршењето на работите на економско-финансиска ревизија издава генералниот директор на Службата.

Методологијата од став 2 на овој член ги опфаќа меѓународните сметководствени стандарди и сметководствените начела што се применуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

4. Работи на Службата што се однесуваат на воените единици и воените установи**Член 80**

Работите од својот делокруг што се однесуваат на воените единици и воените установи Службата ги врши преку свој посебен организационен дел.

Работите на контрола Службата ги врши врз основа на евиденцијата што ја води и на налозите со кои воените единици и воените установи располагаат со средства од своите сметки.

Работите на контрола кај корисниците на општествени средства од став 1 на овој член ги вршат посебно овластени лица во Југословенската народна армија, на начин што ќе го пропише сојузниот секретар за народна одбрана, по претходно прибавено мислење од генералниот директор на Службата.

Член 81

Работите од својот делокруг што се однесуваат на организациите на здружен труд кои произведуваат предмети за вооружување и воена опрема, а кои Сојузниот извршен совет ќе ги определи врз основа на овластувањето од сојузниот закон, како и на Воениот сервис во составот на Народната банка на Југославија, Службата ги врши преку свој посебен организационен дел, според постапка што важи и за другите корисници на општествени средства.

При вршењето на работите на контрола од став 1 на овој член, увид во податоците, документацијата и просториите што посебно ќе ги определи сојузниот секретар за народна одбрана можат да вршат само овластените работници во Службата за кои дал согласност сојузниот секретар за народна одбрана.

Увид во податоците, документацијата и просториите од став 2 на овој член можат да вршат и посебно овластените лица од член 80 став 3 на овој закон, со тоа што се должни да достават до Службата записник за извршената контрола.

Член 82

Посебниот организационен дел на Службата води евиденција за извршувањето на финансискиот план на Југословенската народна армија во обемот и на начинот што ќе го утврди генералниот директор на Службата, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

IV. РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА**1. Заеднички одредби****Член 83**

Под работи на платниот промет во земјата што се вршат за корисниците на општествени средства, во смисла на овој закон, се подразбираат приемот, контролата над исправноста и извршувањето на налозите за плаќање во платниот промет во земјата, како и известувањето на учесниците за извршеното плаќање во тој промет.

Под плаќање, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат преносот, наплатата, пресметката, уплатата и исплатата помеѓу учесниците во платниот промет во земјата.

Под учесници, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат корисниците на општествени средства, како и граѓаните и граѓанските правни лица во плаќањата со корисниците на општествени средства во платниот промет во земјата.

Член 84

Работите на платниот промет во земјата ги врши Службата.

Определени работи на платниот промет во земјата вршат народните банки, основните и здружени банки и интерните банки (во натамошниот текст: банките), посебните финансиски служби преку организациите на здружен труд во чиј состав се, во

согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем, организациите на здружен труд од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, односно нивните единици (во натамошниот текст: поштите) и Поштенската штедилница, во согласност со овој и со други сојузни закони.

Член 85

Службата и другите организации од член 84 на овој закон (во натамошниот текст: носители на работите на платниот промет во земјата) се должни да ги вршат работите на платниот промет во земјата со примена на единствен начин на плаќањето и единствена методологија на работата на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во вршењето на тие работи да ги обезбедуваат интересите и потребите на корисниците на општествени средства под еднакви услови.

Носителите на работите на платниот промет во земјата се должни тие работи да ги организираат и вршат ефикасно и економично и, со примена на времените технички средства, да изнаоѓаат форми и начини на плаќање со кои се овозможува најбрзо движење на паричните средства и на документите помеѓу учесниците во платниот промет во земјата.

Член 86

Носителите на работите на платниот промет во земјата се должни во вршењето на тие работи меѓусебно да соработуваат, особено заради побрзо движење на паричните средства.

Член 87

Заради вршење на благајничкото и трезорското работење, народните банки ја снабдуваат Службата со готови пари (дотации) и ги преземаат од неа готовите пари над благајничкиот максимум (одвишоци).

За сметка на Народната банка на Југославија Службата врши и работи во врска со замената на општествените банкноти и повлекувањето од оптек на излитените банкноти, како и работи на снабдувањето на поштите со готови пари (дотации) и на приемот на готови пари од поштите (одвишоци) над определениот благајнички максимум.

Трошоците за снабдување и за преземање на готовите пари во смисла на ст. 1 и 2 од овој член ги поднесуваат народните банки.

Височината на благајничкиот максимум на поштата ја определува раководителот на надлежната единица на Службата.

Службата може да врши и определени работи според посебни договори (продажба, замена и откуп на таксени и даночни вредносници, исплата на втасани купони по обврзници на заеми, пресметка на камата на депозити по жиро-сметките и по други сметки и др.).

Член 88

Службата го проверува применувањето на определени форми и начини на плаќање во вршењето на работите на платниот промет во земјата со кои се овозможува најбрзо движење на паричните средства и намиравање на обврските, односно наплата на побарувањата на корисниците на општествени средства, под условите, на начинот и според постапката што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Службата може пред воведувањето на определени форми и начини на плаќање од став 1 на овој член, да го провери применувањето на тие форми и начини на плаќањето кај корисниците на општествени средства што ќе прифатат да учествуваат во таа проверка.

Службата го проверува применувањето на определени форми и начини на плаќањето од став 1 на овој член, под условите што спогодбено ќе ги утврдат Службата и учесниците во таа проверка.

Плаќањата извршени во форма и на начин што се предвидени со проверката на нивното применување ги произведуваат сите правни дејства на извршените плаќања пропишани со сојузен закон.

Член 89

Основните банки се должни да примаат уплати од граѓаните и од граѓанските правни лица во корист на жиро-сметките и на другите сметки на корисниците на општествени средства што се водат кај Службата, како и уплати од корисниците на општествени средства, што се вршат од сметките кај Службата во корист на сметките на граѓаните и на граѓанските правни лица што се водат кај банката.

Основните банки, преку своите сметки и сметките на своите деловни единици што се водат кај Службата, вршат и меѓусебни пресметки по основа на плаќања по пат на штедење, чекови по тековните сметки на граѓаните и други инструменти на плаќањето, во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Интерните банки и посебните финансиски служби можат да вршат работи на платниот промет во земјата во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Член 90

Поштите примаат уплати од граѓаните и од граѓанските правни лица во корист на сметките на корисниците на општествени средства и уплати на дневниот пазар од организациите на здружен труд.

Поштите им вршат и определени исплати во готови пари на граѓаните и на граѓанските правни лица за сметка на корисниците на општествени средства.

Член 91

Единствениот начин и постапката за вршење на работите на платниот промет во земјата ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Формата, содржината и употребата на еднобразни формулари за вршење на работите на платниот промет во земјата ги пропишува со упатство генералниот директор на Службата, а ги издава Службата на општественото книговодство на Југославија.

Во вршењето на работите на платниот промет во земјата, упатствата од став 2 на овој член се задолжителни за носителите на тие работи и за сите корисници на општествени средства.

Член 92

Единствената методологија на работата на носителите на работите на платниот промет во земјата ја пропишува Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од Службата на општественото книговодство на Југославија, од Стопанската комора на Југославија, од Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и од Народната банка на Југославија.

2. Работи на платниот промет во земјата што ги врши Службата

Член 93

Со вршење на работите на платниот промет во земјата Службата обезбедува податоци за тековните финансиски движења и за претходната контрола над законитоста на остварувањето и користењето на општествените средства.

Член 94

Сите парични средства на корисниците на општествени средства се водат на жиро-сметки и на други сметки кај Службата, освен девизите што се водат на начинот и под условите што се предвидени со сојузниот закон со кој се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, корисниците на општествени средства можат во својата благајна да држат и готови пари до височина на благајничкиот максимум за плаќање со готови пари, под условите и на начинот што ги пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финан-сиите.

Височината на благајничкиот максимум од став 2 на овој член за воените единици и воените установи ја пропишува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 95

Сметките што корисниците на општествени средства можат да ги имаат кај Службата се:

- 1) жиро-сметка;
- 2) сметки на издвоените средства;
- 3) сметки на средствата за вршење на посебни-те функции на определени корисници на општес-твени средства (народните банки, банките и заедни-ците за осигурување на имоти и лица, заедниците за реосигурување, заедниците за ризици и нивните единици и самоуправните интересни заедници и дру-гите корисници на општествени средства определе-ни со закон;
- 4) сметки за уплата на приходите на опште-ствено-политичките заедници и на нивните фондо-ви, на самоуправните интересни заедници и на дру-гите самоуправни организации и заедници;
- 5) проодни сметки за заедничкиот приход и про-одни сметки за другите средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници на опште-ствени средства;
- 6) други сметки во согласност со законот.

Сметките за уплата на приходите на општестве-но-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други-те самоуправни организации и заедници, начинот на уплатувањето и распоредот на тие приходи, ка-ко и начинот на известувањето на корисниците на тие средства, ги пропишува функционерот кој ра-ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

Член 96

Службата води регистар на корисниците на општествени средства кои имаат жиро-сметка и други сметки од член 95 на овој закон.

Податоците запишани во регистарот од став 1 на овој член се јавни.

Корисникот на општествени средства е должен за настанатите статусни и други промени да ја из-вести Службата најдоцна во рок од осум дена од денот на настанатите промени заради нивни упис во регистарот од став 1 на овој член.

Член 97

Корисникот на општествени средства може да има кај Службата само една жиро-сметка.

Два и повеќе корисници на општествени сред-ства можат да имаат една жиро-сметка, во согласност со сојузниот закон.

Организацијата на здружен труд што произве-дува предмети за вооружување и воена опрема, а која ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз основа на овластувањето од сојузниот закон, мора да има своја жиро-сметка кај Службата.

Сојузниот секретар за народна одбрана опреде-лува кои воени единици и воени установи можат да имаат жиро-сметка кај Службата.

Начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата да ги отвораат и да ги укинуваат сметките од член 95 на овој закон ги пропишува Сојузниот извршен совет, на предлог од генералниот директор на Службата.

Член 98

Со средствата на сметките за уплата на прихо-дите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови и на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, како и со средствата на проодните сметки за заедничкиот приход и на проодните сметки за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници на општествени средства, ко-рисниците на општествени средства не можат да вршат плаќања.

Налозите за пренос на средствата од сметките за уплата на приходите на општествено-политички-те заедници и на нивните фондови и на самоуправ-ните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници ги издава Службата.

Член 99

Корисниците на општествени средства со свои налози ги вршат сите меѓусебни и други плаќања со средствата, што се водат на жиро-сметките и на другите сметки кај Службата, освен пресметките на меѓусебните обврски што се вршат во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, плаќање од сметката на корисникот на опште-ствени средства — должник, може да се врши врз основа на:

1) налозите на наплата на неговиот доверител, ако должникот отворил акредитив во корист на до-верителот, или ако му предал меница издадена во согласност со сојузниот закон со кој се уредува ме-ницата, односно сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства;

2) налозите на народната банка, издадени врз основа на овластувањата на банките овластени за работи со странство и на банките овластени за де-визни работи во земјата по смисла на сојузниот за-кон со кој се уредуваат девизното работење и кре-дитните односи со странство, заради намирување на обврските на корисниците на општествени средства по основа на обврските во странство;

3) наложите на Службата, поштата, банката и организацијата на здружен труд, издадени врз основа на склучените договори за вршење на работите на штедење и откуп на странски средства за плаќање за сметка на банката во износ на извршените исплати на штедните влогови на граѓаните, односно во износ на динарската противвредност за откупените странски средства за плаќање, како и наложите на имателите на чекови по тековните сметки и по потрошувачките кредити на граѓаните врз товар на сметката на банката;

4) наложите на банките овластени за работи со странство за исплатите на корисниците на општествени средства во земјата по наложите на странските банки — клириншки кореспонденти на Народната банка на Југославија, врз основа на овластувањата од Народната банка на Југославија;

5) наложите на Службата издадени врз основа на овластувањата од самоуправната спогодба склучена помеѓу Службата и корисниците на општествени средства за вршење пренос на средствата од нивните сметки на сметката на интерната банка, како и пренос на средствата од проодната сметка за заедничкиот приход, проодната сметка за другите средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници на општествени средства;

6) другите налози предвидени со сојузен закон.

Член 100

Во основната организација на здружен труд односно работната заедница која располага со средствата со кои управува преку жиро-сметката на работната организација во чијшто е состав ги врши сите плаќања од жиро-сметката на работната организација во согласност со самоуправната спогодба.

Основните организации на здружен труд и работните заедници од став 1 на овој член, пресметките на меѓусебните обврски и другите меѓусебни односи ги вршат преку интерните сметки на основните организации во составот на работната организација, односно на работните заедници во работната организација, во согласност со самоуправната спогодба.

Работната организација е должна да ѝ доставува на основната организација односно на работната заедница извештај, со документацијата, за дневните промени и за состојбата на паричните средства на нејзината интерна сметка, најдоцна наредниот ден од денот на настанувањето на тие промени, и да ѝ обезбеди увид во состојбата на средствата на интерната сметка.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансии, на предлог од генералниот директор на Службата, ќе го пропише начинот на вршење на меѓусебните плаќања преку интерните сметки од став 2 на овој член.

Заради обезбедување на општествена евиденција и вршење на информативно-аналитичките работи, работната организација од став 1 на овој член е должна да ги обезбеди и за Службата месечно да ги доставува податоците, според упатството што ќе го даде генералниот директор на Службата.

Член 101

Налозите за плаќање ги потпишуваат лицата овластени за потпишување чијшто потписи се депонирани кај Службата.

Корисниците на општествени средства се должни да ги депонираат кај Службата потписите на лицата овластени за потпишување на наложите за плаќање на корисниците на општествени средства заради располагање со нивните парични средства.

Член 102

Плаќањето од жиро-сметките и од другите сметки на корисниците на општествени средства се врши и врз основа на судски одлуки за дозволата за извршување, извршни одлуки за казните за стопански престапи, извршни решенија за казните за прекршоци, извршни решенија односно извршни налози на органите и организациите што со закон со овластени за донесување на такви решенија и налози и конечни решенија на Службата, како и наложите на Службата за чие издавање Службата е овластена со закон (основи за наплата).

Член 103

Ако корисникот на општествени средства не издаде во пропишаниот рок налог за плаќање на пропишаните со закон обврски во корист на општествено-политичките заедници и нивните фондови, Службата ќе издаде налог за наплата на тие обврски.

Член 104

Службата ќе го изврши налогот за пренос на динарската противвредност на неизвршената обврска од паричните средства што се водат на жиро-сметките и на другите сметки на банката овластена за работи со странство во корист на Народната банка на Југославија, ако Народната банка на Југославија издаде таков налог.

Член 105

Корисниците на општествени средства вршат плаќања преку своите жиро-сметки и други сметки кај Службата со налог за пренос, со инструментите за плаќање со готови пари и со други инструменти за плаќање предвидени со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства, со сојузниот закон со кој се уредуваат хартиите од вредност, со сојузниот закон со кој се уредува меницата и со сојузниот закон со кој се уредува чекот.

Корисниците на општествени средства кои вршат плаќање со пренос на издадените меници, обврзници, сертификати за здружените средства и на други хартии од вредност, се должни до крајот на секој месец да достават до Службата налог за пресметка за плаќањата извршени на тој начин.

Корисниците на општествени средства можат да вршат плаќање на меѓусебните обврски со пребивање (компензација) ако на тој начин меѓусебните обврски се намирени во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителските односи и под условите и на начинот пропишани со сојузниот закон со кој се уредуваат облигационите односи.

Корисниците на општествени средства што плаќањето на своите обврски го извршиле со пребивање (компензација), во смисла на став 3 од овој член, се должни преку жиро-сметката кај Службата односно преку интерните сметки на основните организации да спроведат пресметка на извршените плаќања, односно на намирните обврски најдоцна петнаесеттиот ден и последниот ден во месецот.

Во налогот од ст. 1 и 2 на овој член задолжително се внесува основата на плаќањето (целта на дознаката).

Член 106

Корисниците на општествени средства се должни налозите за плаќање да ги издадат на пропишаниот начин и со нив да поднесат до Службата документација, ако со прописите е предвидена обврска за поднесување документација.

Службата е должна налозите за плаќање помеѓу корисниците на општествени средства чиишто сметки се водат во истото место, ако се исполнети пропишаните услови, да ги изврши истиот ден кога ги примила.

Банките се должни налозите за плаќање примени од граѓаните и од граѓанските правни лица за корисниците на општествени средства, чиишто сметки се водат кај Службата, да ги доставуваат до Службата наредниот ден, а најдоцна во рок од два дена од денот на приемот на тие налози.

Поштите се должни налозите за плаќање примени од граѓаните, граѓанските правни лица и од организациите на здружен труд за корисниците на општествени средства, чиишто сметки се водат кај Службата, да ги доставуваат до Службата најдоцна наредниот ден.

Налозите за плаќање што Службата ги примила од банката, односно од поштата за корисниците на општествени средства чиишто сметки се водат кај неа, Службата е должна да ги изврши истиот ден кога ги примила.

Ако плаќањето се врши помеѓу корисниците на општествени средства чиишто сметки не се водат во истото место, а се исполнети пропишаните услови, Службата е должна примените налози да ги изврши истиот ден врз товар на сметката на издавачот на налогот за плаќање и без одлагање, да ги испрати до Службата кај која се води сметката на корисникот на општествени средства кому му се врши плаќањето.

Член 107

Службата ги извршува налозите за плаќање на корисниците на општествени средства ако се издадени во согласност со прописите и ако за нивното извршување постои покритие на жиро-сметката и на другите сметки на издавачот на налогот.

Под покритие, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира состојбата на средствата на сметките кај Службата од претходниот ден, средствата пристигнати во текот на денот до времето на приемот на налозите за плаќање од корисниците на општествени средства и износот на неискористениот одобрен рамковен кредит од банката-депозитар што се користи по принципот на тековна сметка.

Службата ќе ги извршува налозите за плаќање на корисниците на општествени средства од одобрените рамковен кредит до височина на расположивите средства на жиро-сметката на банката — давател на кредитот, ако е извршен поврат на корис-

тените средства на задолжителната резерва на банката-депозитар кај Народната банка на Југославија, во смисла на член 111 од овој закон.

Службата истиот ден на корисникот на општествени средства ќе му ги одбие налозите за чие извршување не постои покритие на жиро-сметката и на другите сметки на издавачот на налозите, освен налозите што се извршуваат по редоследот утврден со овој закон.

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот на извршувањето на налозите на корисниците на општествени средства од рамковниот кредит во смисла на став 3 од овој член.

Член 108

Службата е должна на корисникот на општествени средства да му достави извештај, со податоци, за дневните промени и за состојбата на паричните средства на неговата жиро-сметка и на другите сметки кај Службата најдоцна наредниот ден од денот на настанувањето на тие промени и да му овозможи увид во состојбата на средствата на тие сметки.

Член 109

Средствата на корисникот на општествени средства што се водат на жиро-сметките и на другите сметки кај Службата се сметаат за депозити повидување на банката со која корисникот на општествени средства склучил договор за депонирање на средствата.

Средствата од една сметка на корисникот на општествени средства можат да се депонираат само кај една банка, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Корисниците на општествени средства се должни до Службата кај која се води жиро-сметката и другите сметки да достават договор за депонирање на тие средства кај определена банка, а во случај на промена на банката-депозитар — и доказ за раскинувањето на договорот со таа банка.

Член 110

Службата е должна редовно да ја известува банката за промените и за состојбата на средствата на жиро-сметките и на другите сметки на нејзините депоненти.

Службата е должна секојдневно да утврдува и да ја известува банката за состојбата на средствата на сметката на банката за нијзино работење.

Член 111

Службата секојдневно ја следи тековната ликвидност на банките на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако средствата на жиро-сметката на банката по завршената дневна обработка на налозите во платниот промет во земјата не се доволни за покритие на сите обврски на банката, Службата ќе издаде налог за покритие на настанатата разлика од средствата на банката според следниот редослед:

- 1) од средствата на резервниот фонд на банката;
- 2) од средствата на задолжителната резерва на банката кај Народната банка на Југославија, во согласност со сојузниот закон.

Ако средствата од стап 2 на овој член не се доволни за покритие на сите обврски на банката,

Службата ќе ја утврди и ќе ја искаже височината на износот на средства што недостига и наредниот ден ќе го запре извршувањето на налозите на банката врз товар на сметката на банката, како и налозите на корисникот на општествени средства врз товар на рамковниот кредит на банката, додека не се обезбеди износот на средства што недостига и не се изврши поврат на користените средства од став 2 на овој член.

Службата е должна без одлагање, да ги извести работоводниот орган на банката и народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина во случај ако ги користи средствата од став 2 на овој член, како и за височината на износот на средства што недостига од став 3 на овој член.

За користењето на средствата од став 2 точка 2 на овој член и за височината на средствата од став 3 на овој член, Службата е должна да ја извести и Народната банка на Југославија.

Член 112

Средствата користени за намирување на тековните обврски на банката од член 111 на овој закон, мораат од жиро-сметката на банката да се вратат од првиот нареден прилив.

Ако банката, без одлагање, не издаде налог за поврат на средствата од став 1 на овој член, Службата е должна според височината на користените средства да издаде налог од првиот нареден прилив, и тоа прво за поврат на средствата на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, а потоа за поврат на средствата на резервниот фонд на банката.

Член 113

Кога корисникот на општествени средства на жиро-сметката и на другите сметки кај Службата нема доволно парични средства за сите плаќања, исплатата се врши според денот и часот на приемот во Службата, основата за наплата и налогот за плаќање.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, втасаните обврски по основа на даноците што корисникот на општествени средства ги наплатил според прописите со цената на своите производи или услуги за сметка на општествено-политичките заедници и на нивните органи и фондови и налозите за исплата на чистите лични доходи на работниците, Службата ги извршува пред основите за наплата и налозите за плаќање од тој став.

Член 114

Неизвршените основи за наплата на корисникот на општествени средства кој престанал да постои поради статусни промени и се отстапуваат на Службата кај која се води жиро-сметката на корисникот на општествени средства што ги презел правата и обврските на корисникот на општествени средства кој престанал да постои.

Ако Службата не може од расположивата документација непосредно да утврди кој корисник на општествени средства ги презел правата и обврските на корисникот на општествени средства кој поради статусни промени престанал да постои, неизвршените основи за наплата Службата му ги враќа на доносителот на основите за наплата, односно налозите што се водат во евиденцијата на Службата — на издавачот на налогот за плаќање, и за тоа го известува корисникот на општествени средства во чија корист требало да се изврши наплатата.

Службата кај која се води жиро-сметката на корисникот на општествени средства од став 1 на овој член ги воведува во евиденцијата за редоследот на наплатата кај корисникот на општествени средства основите за наплата на корисникот на општествени средства кој престанал да постои и тоа според редоследот според кој тие основи биле првобитно воведени во Службата.

Член 115

Службата извршува наплата од паричните средства на корисникот на општествени средства-должник што се водат на неговите жиро-сметки и други сметки кај Службата, како и од динарската противвредност на девизите на корисникот на општествени средства што се водат на сметките кај банката, ако според законот не се изземени од извршување.

Член 116

Службата врши наплата првенствено од жиро-сметката на корисникот на општествени средства, а ако на таа сметка нема доволно средства, пренос на паричните средства врши од другите сметки на корисникот на општествени средства на неговата жиро-сметка според следниот редослед:

1) средства од жиро-сметката на интерната банка, во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем;

2) средства од девизните сметки пресметани во динари;

3) други парични средства, ако со закон не се изземени од извршување и ако врз товар на тие средства не се издадени инструменти за плаќање.

Корисникот на општествени средства може да определи поинаков редослед на користењето на своите средства, со тоа што во писмена форма да ја извести за тоа Службата пред наплатата од став 1 на овој член.

Член 117

Наплата на обврските на основната организација на здружен труд односно на работната заедница која врши плаќање преку жиро-сметката на работната организација, ако со самоуправната спогодба не е поинаку определено, Службата врши од жиро-сметката на работната организација до износот на средствата со кој, според самоуправната спогодба, може да располага преку интерната сметка и до износот на другите средства од член 116 на овој закон на таа основна организација на здружен труд односно работна заедница.

Кога е тоа со самоуправна спогодба уредено, а во согласност со таа самоуправна спогодба, наплата на обврските на основните организации на здружен труд Службата врши до износот на средствата од жиро-сметката на работната организација и до износот на другите средства од член 116 на овој закон на основната организација на здружен труд односно на работната заедница.

Ако на жиро-сметката на работната организација нема доволно средства за наплата на обврските на основната организација на здружен труд односно на работната заедница, Службата врши пренос на средства од другите сметки на работната организација, на основната организација на здружен труд односно на работната заедница, во согласност со самоуправната спогодба.

Заради вршење наплата на обврските во случајот од став 3 на овој член, работната организација е должна, на барање од Службата, да ѝ доставува на Службата извештај за состојбата на средствата на интерната сметка на основната организација на здружен труд односно на работната заедница која има ненамирани обврски, секој ден додека не се намират обврските.

Член 118

Банката кај која се водат девизните сметки на корисниците на општествени средства е должна редовно на наплатата, Службата е должна, според член 116 став 1 точка 2 од овој закон, истиот ден да поднесе барање до банката од став 1 на овој член за износот на динари што банката, со свои налози, без одлагање, е должна да то пренесува од состојбата или од секојдневниот прилив на девизите пресметани во динари во корист на жиро-сметката на корисникот на општествени средства-должник.

Ако на жиро-сметката на корисникот на општествени средства нема доволно средства за извршување на наплатата, Службата е должна, според член 116 став 1 точка 2 од овој закон, истиот ден да поднесе барање до банката од став 1 на овој член за износот на динари што банката, со свои налози, без одлагање, е должна да то пренесува од состојбата или од секојдневниот прилив на девизите пресметани во динари во корист на жиро-сметката на корисникот на општествени средства-должник.

Банката од став 1 на овој член е должна, без одлагање, да постапи според барањето на Службата од став 2 на овој член.

Ако налозите на банката од став 3 на овој член не можат да се извршат од средствата на жиро-сметката на банката, Службата ги извршува тие налози од средствата на резервниот фонд на банката, односно од средствата на задолжителната резерва на таа банка кај Народната банка на Југославија.

По приемот на барањето од Службата, банката од став 3 на овој член не може да извршува други налози од средствата на корисникот на општествени средства-должник, освен втасаните обврски спрема странство, додека не прими известување од Службата дека престанала потребата од пренесување на тие средства за намирување на обврските според редоследот утврден со овој закон.

Корисникот на општествени средства е должен Службата писмено да ја извести за тоа кај која банка се водат неговите девизи, како и за промената на банката кај која се водат тие девизи.

V. ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, УПРАВУВАЊЕТО И ОДГОВОРНОСТА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 119

Организацијата и начинот на работата во Службата се уредуваат така што се обезбедува целосно, ефикасно, навремено и рационално вршење на работите, поврзување и координирање на работата во Службата, остварување на одговорноста на работниците во Службата во вршењето на работите од нејзиниот делокруг и соработка на Службата со организациите на здружен труд и со другите корисници на општествени средства, со органите и организациите на општествено-политичките заедници во вршењето на работите од делокругот на Службата.

Организацијата и начинот на работата во Службата се уредуваат со законот, со статутот и со другите општи акти на Службата, во согласност со законот.

Член 120

Во службата на општественото книговодство во републиката односно во службата на општественото книговодство во автономната покраина се формираат организациони единици преку кои се вршат работите од делокругот на Службата.

Член 121

Службата на општественото книговодство на Југославија, службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини имаат статут.

Со статутот од став 1 на овој член се уредуваат особено: основите на внатрешната организација и работата на Службата; делокругот на органите на управување и раководење со Службата и нивните меѓусебни односи; делокругот на организационите единици и нивните меѓусебни односи; начелата за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница на Службата; остварувањето на средствата за работа на Службата и работите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Статутот од став 1 на овој член го потврдува собрانيето на општествено-политичката заедница.

Член 122

Заради обезбедување на единствено извршување на работите Службата донесува програма за работа, со која се утврдуваат работите од нејзиниот делокруг од интерес за целата земја.

Службата на општественото книговодство на Југославија, службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини донесуваат свои програми за работа, во согласност со програмата за работа од став 1 на овој член.

Во остварувањето на програмата за работа од став 2 на овој член, првенствено се извршуваат работите од интерес за целата земја и се обезбедува единствено функционирање на Службата.

Член 123

Книгите и исправите на Службата имаат значење на јавни исправи.

Член 124

Вршењето на работите од својот делокруг Службата го заснова врз стручните и научните постапки и методи и ги применува современите технички средства и технологија на работата.

Член 125

Средствата за работа на Службата се остваруваат во согласност со природата, видот, сложеноста, обмот и квалитетот на работите од делокругот на Службата, утврдени со законот и со пропис донесен врз основа на законот и со самоуправната спогодба, односно со договорот со кој се утврдуваат работите што се финансираат од тие средства.

Средствата за работа на Службата се остваруваат од:

1) надоместите што се наплатуваат од организациите на здружен труд и од другите корисници на општествени средства за вршење на работите на платниот промет во земјата од нивните жиро-сметки и други сметки и од надоместите што се наплатуваат од општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите на општествено-политичките заедници, како и од самоуправните фондови за вршење на работи на евиденцијата, информативно-аналитички работи, работи на контролата и на економско-финансиската ревизија од нивните збирни и други сметки;

2) надоместите утврдени со самоуправната спогодба односно со договорот врз основа на кои Службата ги врши работите од својот делокруг за организациите на здружен труд и за другите корисници на општествени средства;

3) надоместите за вршење на работи на евиденцијата, информативно-аналитички работи и работи на контролата од интерес за целата земја утврдени и обезбедени во буџетот на федерацијата;

4) други извори утврдени со статутот на Службата, во согласност со законот.

Член 126

Од средствата за работа на Службата се надоместуваат трошоците за вршење на работите од делокругот на Службата, се обезбедуваат средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот на Службата, средства за посебни намени и средства на резервите и се обезбедуваат средства од кои работните заедници стекнуваат свој доход.

Под трошоци за вршење на работите од делокругот на Службата, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат материјалните трошоци и трошоците на амортизацијата на основните средства.

Член 127

Заради поуспешно вршење на работите од интерес за целата земја, Службата на општественото книговодство во Југославија, службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини обезбедуваат, врз основа на програмите за развој средства за истражување и развој, за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот во вршењето на тие работи, за усовршување и оспособување на кадрите и за другите заеднички потреби.

Член 128

Заради остварување на организирано учество на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства во вршењето на работите од делокругот на Службата и остварување на општествено влијание врз вршењето на тие работи, се формира Совет на Службата на општественото книговодство и совети на службите на општественото книговодство во републиките односно совети на службите на општественото книговодство во автономните покраини.

Советите од став 1 на овој член ги сочинуваат: делегати на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, делегати на собранијата на општествено-политичките заедници и делегати на определени општествено-политички организации.

Генералниот директор на Службата и раководителите на службите на општественото книговодство во републиките односно раководителите на службите на општественото книговодство во автономните покраини (во натамошниот текст: раководителот на Службата) по положбата се членови на соодветниот совет на Службата.

Во работата на советите од став 1 на овој член учествуваат и делегатите на работната заедница чијшто број се утврдува со-статутот на Службата односно со закон.

Советите од став 1 на овој член ја донесуваат програмата за работа на Службата, ја насочуваат работата на Службата, преземаат мерки за ефикасно и рационално извршување на работите од делокругот на Службата и за унапредување на организацијата и начинот на работата на Службата, го донесуваат статутот на Службата, донесуваат годишен извештај за работата на Службата, преземаат мерки во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, одлучуваат за средствата за работа на Службата, ги утврдуваат критериумите за водење на кадровската политика и одлучуваат за други прашања утврдени со статутот на Службата во согласност со законот.

Член 129

Раководителот на Службата го организира и го обезбедува законитото и ефикасно вршење на работите од делокругот на Службата, ги донесува општите и поединечните акти за чие донесување е овластен, презема други мерки од делокругот на Службата и одлучува и за определени права, должности и одговорности на работниците во Служба-

та во вршењето на задачите и работите, во согласност со законот и статутот на Службата.

Раководителот на Службата го именува собранието на општествено-политичката заедница.

Раководителот на Службата ги врши работите што му се ставени во делокругот врз основа на законите и другите прописи, статутот и другите општи акти на Службата и за својата работа и за работата на Службата со која раководи е одговорен пред собранието на општествено-политичката заедница што го именувало.

Раководителот на Службата е должен, во рамките на своите овластувања, да го обезбеди спроведувањето на општите и на поединечните акти на советот на Службата.

Раководителот на Службата има заменик кој го заменува во случај на негова отсутност или спреченост, со сите негови овластувања и одговорности и ги врши работите што тој ќе му ги определи.

Заменикот на раководителот на Службата го именува собранието на општествено-политичката заедница.

Член 130

Работниците што ја организираат и што раководат со работата во организационите единици и во други определени форми на организирање на работата во Службата утврдени со статутот на Службата (во натамошниот текст: раководните работници) и работниците кои во вршењето на задачите и работите имаат посебни овластувања и одговорности (во натамошниот текст: работниците со посебни овластувања и одговорности) се поставуваат односно примаат на работа и се разрешуваат од должноста и одговараат за својата работа под условите и на начинот утврдени со статутот на Службата.

Работниците што во вршењето на задачите и работите имаат јавни овластувања се работници со посебни овластувања и одговорности во Службата.

Член 131

Раководителите на Службата и нивните заменици, раководните работници и работниците со посебни овластувања и одговорности не можат во вршењето на својата функција, односно во извршувањето на задачите и работите да примаат насоки и налози од органите и функционерите на општествено-политичката заедница што не се засновани врз законот, ниту да постапуваат според тие насоки и налози.

Член 132

Раководните работници се одговорни за својата работа пред раководителот на Службата и пред советот на Службата, под условите и на начинот утврдени со статутот на Службата, во согласност со законот.

Работниците со посебни овластувања и одговорности се одговорни за својата работа пред раководителот на организационата единица и пред раководителот на Службата.

Раководителите на службата на општественото книговодство во републиките и раководителите на службата на општественото книговодство во автономните покраини и нивните заменици се одговорни за вршењето на работите од интерес за целата земја пред генералниот директор на Службата и пред Советот на Службата на општественото книговодство, под условите и на начинот утврдени со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија и со овој закон.

Член 133

Работниците во Службата се должни задачите и работите што им се доверени да ги вршат совесно и уредно, во согласност со законот и другите прописи, со статутот и другите општи и други акти на Службата, и се одговорни за законитото и ефикасно вршење на тие задачи и работи.

Член 134

Работниците во Службата ги остваруваат своите самоуправни права, обврски и одговорности во работната заедница, во согласност со карактерот на задачите и работите што ги вршат и одговорноста што ја имаат во вршењето на работите од делокругот на Службата.

Своите самоуправни права работниците во Службата ги остваруваат во работната заедница во согласност со статутот и со другите самоуправни општи акти на работната заедница, донесени во согласност со статутот на Службата и со законот.

Раководителите на Службата и нивните заменици ги остваруваат своите самоуправни права, обврски и одговорности во работната заедница, освен правата, обврските и одговорностите за кои со закон е предвидено да ги остваруваат на друг начин.

Член 135

Заради обезбедување на вршењето на работите од делокругот на Службата во согласност со нивната природа и со одговорноста што работниците во Службата ја имаат во вршењето на тие работи, раководителот на Службата има право и должност:

1) да ги донесува општите акти за внатрешната организација и работа и за систематизацијата на задачите и работите во Службата, по претходно прибавено мислење од работната заедница на Службата и со согласност од советот на Службата;

2) да поведува постапка за утврдување на дисциплинската одговорност, односно постапка за утврдување на материјалната одговорност во случај на повреда на работната должност, односно во случај на причинување штета при работата и во врска со работата на работниците во Службата;

3) да прибавува мислење од работната заедница на Службата за програмата за стручно образование и усовршување на работниците за вршење на работите од делокругот на Службата и за општиот акт за стручната подготовка и стручното образование на работниците во Службата пред поднесувањето на предлог од Советот на Службата.

Член 136

Заради обезбедување на уставноста и законитоста и навремено и успешно вршење на работите од делокругот на Службата, раководителот на Службата има право и должност:

1) да го запре од извршување самоуправниот општ акт на работната заедница на Службата за кој ќе оцени дека не е во согласност со уставот, односно дека е во спротивност со законот или со друг пропис или друг општ акт, откако ќе им предложи на работниците, односно на органот на управување што го донел, да го измени таквиот акт, ако работниците, односно органот на управување не го измени таквиот акт во определен рок;

2) да поведе постапка за оценка на уставноста, односно законитоста на самоуправниот општ акт на работната заедница на Службата што го запре од извршување;

3) да го запре од извршување поединечниот акт на работната заедница на Службата, за кој ќе оцени дека не е во согласност со уставот, законот или друг пропис, односно општ акт на Службата или со самоуправниот општ акт на работната заедница на Службата, откако ќе им предложи на работниците, односно на органот на управување што го

донел да го измени таквиот акт, ако работниците, односно органот на управување не го измени таквиот акт во определен рок;

4) да му предложи на советот на Службата да одлучи за поединечниот акт на работната заедница на Службата што го запре од извршување;

5) да го запре од извршување самоуправниот општ акт или поединечниот акт на работната заедница на Службата, за кој ќе оцени дека го доведува во прашање навременото и успешното извршување на работите од делокругот на Службата, поради што може да дојде до штетни последици за Службата, односно за корисниците на општествени средства, откако претходно за тоа ќе ги предупреди работниците, односно органот на управување што го донеле таквиот акт, ако работниците, односно органот на управување во определен рок не постапат во согласност со тоа предупредување;

6) да му предложи на советот на Службата да одлучи за самоуправниот општ акт или за поединечниот акт на работната заедница на Службата чиешто извршување го запре;

7) да го извести собранието на општествено-политичката заедница што го именувало за запрениот општ акт, односно поединечен акт на советот на Службата за кој ќе оцени дека не е во согласност со законот, откако претходно за тоа ќе го предупреди советот на Службата, ако советот на Службата таквиот акт не го измени во рок од 30 дена од денот на предупредувањето, а ако е во прашање запре на општ акт, односно поединечен акт што се однесува на извршувањето на работите од интерес за целата земја — да го извести и генералниот директор на Службата.

Ако собранието на општествено-политичката заедница не донесе одлука за запрениот општ акт, односно поединечен акт на советот на Службата во рок од 90 дена од денот на известувањето на раководителот на Службата, престанува запирањето на извршувањето на таквиот акт.

VI. СОВЕТ И ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Совет на Службата на општественото книговодство

Член 137

Заради остварување на организирано учествовање на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства во вршењето на работите од интерес за целата земја и општествено влијание врз вршењето на тие работи, се формира Совет на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Советот на Службата).

Член 138

Советот на Службата го сочинуваат: десет делегати од организациите на здружен труд и од другите корисници на општествени средства избрани во рамките на Стопанската комора на Југославија, четири делегати избрани од редот на делегатите на Собранието на СФРЈ и по еден делегат избран во рамките на Социјалистичкиот Сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, советите на службите на општественото книговодство во републиките и советите на службите на општественото книговодство во автономните покраини.

Во работата на Советот на Службата учествува и делегат на работната заедница на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Мандатот на делегатите во Советот на Службата трае четири години.

Генералниот директор на Службата, по положбата, е член на Советот на Службата.

Член 139

Советот на Службата:

1) ја донесува годишната програма за работа на Службата;

2) ги разгледува извештаите за извршувањето на работите од интерес за целата земја и одлучува за мерките што Службата ги презема за извршување на тие работи;

3) ја донесува програмата за развој на Службата и за унапредување на техничката и технолошката основа на работата на Службата;

4) презема мерки за обезбедување на единството на информационата дејност што ја врши Службата и за поврзување на таа дејност со информационите дејности што ги вршат другите информативни служби во информативниот систем на федерацијата;

5) ги утврдува техничките и технолошките основи на информационата дејност што Службата ја врши и на обработката и преносот на податоците на платниот промет во земјата;

6) го донесува годишниот извештај за работата на Службата;

7) го донесува финансискиот план на Службата на општественото книговодство на Југославија и ја утврдува завршната сметка на Службата на општественото книговодство на Југославија;

8) го донесува Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија;

9) ги донесува општите акти за стручната подготовка и стручното образование и усовршување на работниците што вршат определени работи значајни за работата на Службата;

10) ја донесува програмата за стручно образование и усовршување на работниците што вршат определени работи значајни за работата на Службата;

11) го утврдува процентот на учеството на Службата на општественото книговодство на Југославија, во средствата за работа на службите на општественото книговодство во републиките и на службите на општественото книговодство во автономните покраини за работа на Службата на општественото книговодство на Југославија и одлучува за надоместот за услугите што вршат врз основа на посебните спогодби и договори што ги склучува Службата на општественото книговодство на Југославија;

12) ги утврдува основите и мерилата за распоред на средствата што се обезбедуваат во буџетот на федерацијата како надомест за вршење на работите од интерес за целата земја и за распоред на девизите обезбедени за вршење на работите од делокругот на Службата;

13) ги донесува одлуките за користење на средствата што се обезбедуваат за посебни намени и на средствата за истражувања, развој, унапредување и проширување на материјалната основа на трудот, за усовршување и оспособување на кадрите и за други заеднички потреби заради поуспешно вршење на работите од интерес за целата земја;

14) ги донесува општите акти за користење на средствата на Службата на општественото книговодство на Југославија за посебни намени;

15) ја донесува одлуката со која се определува кои податоци и исправи претставуваат деловна тајна и степенот на тајноста на тие податоци и исправи;

16) ја донесува одлуката за основањето на заеднички гласила на Службата;

17) ги поставува и ги разрешува раководните работници во Службата на општественото книговодство на Југославија, определени со Статутот на

Службата на општественото книговодство на Југославија;

18) ги разгледува ставовите и мислењата, препораките и иницијативите на Советот на општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се од општо значење за вршењето на работите од делокругот на Службата;

19) го утврдува за сите служби распоредот, почетокот и завршетокот на работното време за определени работи на платниот промет;

20) ги разгледува и одлучува и за други прашања од засаднички интерес за вршењето на работите од делокругот на Службата.

Член 140

Советот на Службата донесува деловник за својата работа.

Со деловникот за работа на Советот на Службата се уредуваат организацијата и начинот на работа на Советот на Службата и други прашања значајни за работата на Советот на Службата.

Претседавачот на Советот на Службата Советот на Службата го избира од своите редови, на период од една година.

2. Генерален директор на Службата на општественото книговодство

Член 141

Генералниот директор на Службата ги подготвува предлозите што ги разгледува и за кои одлучува Советот на Службата и се прижи за спроведувањето на одлуките, насоките и заклучоците на Советот на Службата.

Генералниот директор на Службата, во соработка со раководителите на службите на општественото книговодство во републиките и со раководителите на службите на општественото книговодство во автономните покраини, ги подготвува предлозите на актите и материјалите од член 139 став 1 на овој закон.

Ако за предлозите од став 2 на овој член постојат различни мислења, генералниот директор на Службата е должен со тие мислења да го запознае Советот на Службата.

Член 142

Генералниот директор на Службата ја претставува Службата и, во рамките на правата и должностите утврдени со овој закон, раководи со работата на Службата во вршењето на работите од интерес за целата земја.

Член 143

Во вршењето на работите од интерес за целата земја, генералниот директор на Службата обезбедува контрола над применувањето на сојузните прописи и се грижи за извршувањето на тие прописи.

Ако во вршењето на работите од делокругот на Службата оцени дека прописите не се во согласност со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, генералниот директор на Службата поведува пред Уставниот суд на Југославија постапка заради оценување на уставноста, односно на законитоста на тие прописи.

Генералниот директор на Службата решава за сукоб на надлежностите во вршењето на работите од интерес за целата земја помеѓу службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Генералниот директор на Службата врши и други работи што со сојузниот закон му се ставени во делокруг.

Член 144

Генералниот директор на Службата го именува и го разрешува Собранието на СФРЈ.

Генералниот директор на Службата има заменик кого го именува и го разрешува Собранието на СФРЈ.

Генералниот директор на Службата и неговиот заменик се именуваат на четири години и можат да бидат именувани двапати последовно на истата должност.

Заменикот на генералниот директор на Службата го заменува генералниот директор на Службата во случај на негова спреченост или отсутност, со сите негови овластувања и одговорности, и ги врши работите што ќе му ги довери генералниот директор на Службата.

Со Статутот или со друг акт на Службата на општественото книговодство на Југославија се утврдува кои работи од делокругот на Службата на општественото книговодство на Југославија генералниот директор на Службата може да ги пренесе врз својот заменик, врз определени раководни работници и работници со посебни овластувања и одговорности во Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 145

Ако со решение на Службата е сторена повреда на сојузен пропис, генералниот директор на Службата ќе донесе решение за запирање на извршувањето на тоа решение до неговата правосилност.

Ако генералниот директор на Службата утврди дека не се применуваат или дека неправилно се применуваат сојузните прописи или правилниците и упатствата што ги донел, ќе поведе дисциплинска односно прекршочна постапка и ќе ги преземе мерките предвидени со овој и со други сојузни закони и ќе донесе решение со кое се обезбедува спроведувањето на сојузните прописи односно на тие правилници и упатства.

Во случајот од став 2 на овој член, генералниот директор на Службата ќе му предложи на Собранието на републиката односно на Собранието на автономната покраина да поведе постапка против раководителот на службата на општественото книговодство во републиката односно раководителот на службата на општественото книговодство во автономната покраина, заради утврдување на неговата одговорност.

Член 146

Генералниот директор на Службата и неговиот заменик се одговорни пред Собранието на СФРЈ за својата работа и, во рамките на своите права и должности, за вршењето на работите од интерес за целата земја.

Генералниот директор на Службата и неговиот заменик не можат да примаат насоки и налози од органите и функционерите на други општествено-политички заедници што не се засновани врз законот, ниту да постапуваат според нивните насоки и налози.

VII. СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Делокруг и средства за работа

Член 147

Службата на општественото книговодство на Југославија е правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузните закони и Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Седиштето на Службата на општественото книговодство на Југославија е во Белград.

Службата на општественото книговодство на Југославија има печат на кој е испишан нејзиниот назив на јазиците и писмата на народите на Југославија утврдени со републичките устави и на кој се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Службата на општественото книговодство на Југославија ги донесува програмите и плановите за работа за периодите утврдени со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 148

Службата на општественото книговодство на Југославија ги врши следните работи:

1) ја подготвува и предлага годишната програма за работа на Службата;

2) го подготвува и предлага извештајот за извршувањето на работите од интерес за целата земја;

3) ја подготвува и предлага програмата за развој на Службата и за унапредување на техничко-технолошката основа на работата на Службата;

4) ги подготвува и предлага годишниот извештај за работата на Службата и финансискиот план и завршната сметка на Службата на општественото книговодство на Југославија;

5) го подготвува и предлага Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија;

6) го подготвува и предлага општиот акт за стручната подготовка и стручното образование и усовршување на работниците што вршат определени работи значајни за работата на Службата;

7) ја подготвува и предлага програмата за стручно образование и усовршување на работниците што вршат определени работи значајни за работата на Службата;

8) ја подготвува и предлага одлуката за учество на Службата на општественото книговодство на Југославија во средствата за работа на службите на општественото книговодство во републиките и на службите на општественото книговодство во автономните покраини;

9) ги подготвува и предлага основите и мерилата за распоред на средствата што се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и за распоред на девизите обезбедени за вршење на работите од делокругот на Службата;

10) ја подготвува и предлага одлуката за користење на средствата обезбедени за истражувања и развој, за унапредување на материјалната основа на трудот, за оспособување и усовршување на кадрите и за други заеднички потреби, врз основа на програмата за развој;

11) ги подготвува и предлага општите акти за користење на средствата на Службата на општественото книговодство на Југославија за посебни намени;

12) ги подготвува и предлага општите акти со кои се определува кои податоци и исправи претставуваат деловна тајна и степенот на тајноста на тие податоци и исправи;

13) ги подготвува и предлага одлуките за основање на заедничко гласило на Службата;

14) го подготвува и предлага назначувањето и разрешувањето на раководните работници определени со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Работите од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија ги врши во соработка со службите на општественото книговодство во републиките и со службите на општественото книговодство во автономните покраини.

Член 149

Службата на општественото книговодство на Југославија ги врши следните работи:

1) ја утврдува методологијата на работата и постапката за единствено вршење на работите на платниот промет во земјата и начинот на издавање и употребата на пропишаните еднообразни инструменти за плаќање и организацијата на применувањето на таквиот начин на плаќање, со кои се обезбедува побрзо и поефикасно циркулирање на општествените средства;

2) ги утврдува евиденциите, регистрите и каталозите на податоците на Службата од интерес за целата земја;

3) го утврдува единствениот план на сметките на општественото книговодство на Службата и издава упатство за применување на единствена методологија во вршењето на тие работи;

4) ја утврдува единствената методологија за евидентирање, собирање, обработка, пренос и искажување на податоците и информациите од интерес за целата земја;

5) ги утврдува техничките и технолошките основи на информационата дејност што Службата ја врши и на обработката и преносот на податоците на платниот промет во земјата;

6) ги собира, обработува и објавува податоците од интерес за целата земја;

7) врши истражувања за унапредување на информационата дејност на Службата и на методите и организацијата на работа на Службата во вршењето на работите што се од интерес за целата земја;

8) издава упатства за единствено применување на сојузните прописи во вршењето на работите од делокругот на Службата;

9) издава упатства за методологијата и правилник за постапката за вршење на работите на економско-финансиската ревизија и издава упатства за вршењето на тие работи.

Член 150

Во вршењето на работите од својот делокруг Службата на општественото книговодство на Југославија:

1) изработува, во вршењето на работите на контрола, решенија во постапката на ревизија и учествува во управносметковниот спор во случаите опделени со овој закон;

2) врши контрола над применувањето на сојузните закони и други прописи, на правилниците и упатствата на генералниот директор на Службата кај службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини, заради нивно единствено применување и ажурно и квалитетно вршење на работите;

3) врши непосредна контрола над применувањето на сојузните прописи кај корисниците на општествени средства, на барање од Собранието на СФРЈ, од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини и од нивните извршни совети, како и од генералниот директор на Службата;

4) врши непосредна контрола кај одделни корисници на општествени средства заради следење на единственото применување на сојузните прописи на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) ги собира финансиските податоци, ги утврдува показателите и ги изработува информациите и анализиите од член 21 на овој закон;

6) ги врши работите определени со сојузен закон и со други сојузни прописи во врска со извршувањето на буџетот на федерацијата и во поглед на другите средства на федерацијата;

7) врши контрола над правилноста на извршувањето на буџетот на федерацијата, контрола над располагањето со општествените средства искажани во периодичните пресметки и завршните сметки на корисниците на буџетот на федерацијата и контрола над завршната сметка на буџетот на федерацијата во врска со применувањето на сојузните закони и на другите сојузни прописи;

8) врши контрола над применувањето на методологијата на работата, правилниците и упатствата за вршење на економско-финансиската ревизија;

9) учествува во непосредното вршење на работите на економско-финансиската ревизија;

10) издава упатства за вршење на работите од делокругот на Службата што се однесуваат на воените единици, воените установи, Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија и на организациите на здружен труд што произведуваат или што вршат услуги за Југословенската народна армија;

11) соработува со меѓународните организации и со организациите на други земји во вршењето на работите од својот делокруг.

Член 151

Службата на општественото книговодство на Југославија, како информационе служба на информациониот систем на федерацијата, ја врши информационата дејност, во рамките на својот делокруг, за потребите на органите и организациите на федерацијата.

Со вршењето на информационата дејност, во рамките на својот делокруг, Службата на општественото книговодство на Југославија обезбедува податоци, показатели, информации и анализи што се значајни особено за: подготвувањето, донесувањето и следењето на остварувањето на општествениот план на Југославија; следењето на тековните финансиски движења и утврдувањето и остварувањето на мерките на тековната економска политика; подготвувањето, донесувањето и следењето на спроведувањето на општествените договори во чие склучување учествува федерацијата; подготвувањето, донесувањето и следењето на извршувањето на буџетот на федерацијата и на завршната сметка на буџетот на федерацијата; следењето на движењето на инвестиционата, општо општествената, заедничката и личната потрошувачка и преземањето мерки за насочување на одделни форми на потрошувачката; подготвувањето, донесувањето и спроведувањето на сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти.

Во вршењето на информационата дејност, во рамките на својот делокруг, Службата на општественото книговодство на Југославија врши работи што се однесуваат особено на: установувањето и водењето на евиденциите, организирањето на прописите, евидентирањето, собирањето, обработката, преносот и искажувањето на податоците и информациите од интерес за целата земја.

Во вршењето на информационата дејност, во рамките на својот делокруг, Службата на општественото книговодство на Југославија соработува со службите на општественото книговодство во републиките и со службите на општественото книговодство во автономните покраини, како и со други информации служби и со надлежните органи и организации во федерацијата што, во рамките на својот делокруг, вршат работи од областа на системот за информирање и на информациониот систем во федерацијата од интерес за целата земја и од интерес за извршувањето на работите и задачите на органите и организациите во федерацијата.

Член 152

Службата на општественото книговодство на Југославија има право, во соработка со службите на општественото книговодство во републиките и со службите на општественото книговодство во автономните покраини, да дава иницијативи односно да поднесува барања за преземање мерки и за донесување на сојузни закони и други сојузни прописи и општи акти што ги применува во вршењето на работите од својот делокруг.

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации ги доставуваат до Службата на општественото книговодство на Југославија на разгледување нацртите и предлозите на законик и на други прописи и општи акти, што Службата на општественото книговодство ги применува во вршењето на работите од својот делокруг.

Службата на општественото книговодство на Југославија има право и должност за нацртите и предлозите на сојузните закони и на другите сојузни прописи и општи акти, што ги применува во вршењето на работите од својот делокруг, да дава мислење, забелешки и предлози.

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации се должни мислењата, забелешките и предлозите на Службата на општественото книговодство на Југославија од став 3 на овој член да ги земат во разгледување, а сојузните органи на управата и сојузните организации и да ја известат Службата на општественото книговодство на Југославија за своите ставови.

Член 153

Со работата на Службата на општественото книговодство на Југославија раководи генералниот директор на Службата, кој што ја претставува и застапува Службата на општественото книговодство на Југославија, се грижи за организацијата на работата на таа служба, ги пропишува правилниците и упатствата од делокругот на Службата и врши други работи што му се ставени во делокруг со сојузен закон или со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 154

Средствата за работа на Службата на општественото книговодство на Југославија се обезбедуваат:

- 1) со учество во средствата за работа на службите на општественото книговодство во републиките и на службите на општественото книговодство во автономните покраини;
- 2) од средствата на буџетот на федерацијата за вршење на работите во врска со извршувањето на буџетот на федерацијата и од други средства на федерацијата;
- 3) од дел на надоместите за вршење на работите од интерес за целата земја што се обезбедуваат во буџетот на федерацијата;
- 4) од надоместите за работите што ги врши Службата на општественото книговодство на Југославија на барање или врз основа на договор во смисла на овој закон;
- 5) од средствата по други основи, во согласност со овој или со друг сојузен закон.

2. Работна заедница

Член 155

Работниците во работната заедница на Службата на општественото книговодство на Југославија (во натамошниот текст: работниците во работната заедница) ги остваруваат самоуправните права, обврски и одговорности утврдени со статутот и со другите самоуправни општи акти на работната заедница, во согласност со овој закон, со самоуправната спогодба склучена помеѓу работната заедница и Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 156

Работниците во Службата на општественото книговодство на Југославија прават една работна заедница.

Одделни свои самоуправни права, обврски и одговорности работниците во работната заедница можат да ги остваруваат и во организациониот дел, на собир на работниците на тој организационен дел.

Член 157

Работниците во работната заедница стекнуваат доход сообразно со начелата на слободната размена на трудот, во согласност со самоуправната спогодба склучена помеѓу работната заедница и Службата на општественото книговодство на Југославија.

Работниците во работната заедница стекнуваат, во рамките на доходот, средства за лични доходи и за задничка потрошувачка во согласност со начелото на распределба според трудот и резултатите од трудот и со општествено утврдените основи и мерила на распределбата во општествениот договор и самоуправната спогодба.

Член 158

Работниците во работната заедница ги утврдуваат со самоуправна спогодба основите и мерилата за стекнување на доходот на работната заедница и за негово распоредување, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, во согласност со одредбите на општествениот договор што го склучила работната заедница на Службата на општественото книговодство или кон кој пристапила.

Член 159

Со самоуправни општи акти работниците во работната заедница ги уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во согласност со законот и статутот на работната заедница.

Со предлозите на самоуправните општи акти Советот на работната заедница го запознава генералниот директор на Службата.

Генералниот директор на Службата и неговиот заменик ги остваруваат своите самоуправни права, обврски и одговорности во работната заедница, освен правата, обврските и одговорностите за кои со закон е предвидено дека ги остваруваат на друг начин.

Член 160

Раководни работници во Службата на општественото книговодство на Југославија се: помошниците на генералниот директор на Службата и советниците на генералниот директор на Службата, како и раководителите на организационите делови определени со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Положбата, овластувањата и одговорностите на раководните работници во Службата на општественото книговодство на Југославија се уредуваат со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 161

Помошниците на генералниот директор на Службата и другите раководни работници во Службата на општественото книговодство на Југославија ги поставува и разрешува од должноста Советот на

Службата, на предлог од генералниот директор на Службата, во согласност со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Раководителите на организационите делови определени со Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија ги поставува и разрешува од должноста генералниот директор на Службата.

Раководните работници во Службата на општественото книговодство мораат да имаат соодветна стручна подготовка, повеќегодишно искуство и способност за организирање и раководење со задачите и работите на кои се поставуваат.

При поставувањето на помошниците на генералниот директор на Службата се води сметка за рамномерната застапеност на кадрите од републиките и од автономните покраини.

Раководните работници во Службата на општественото книговодство на Југославија се поставуваат на четири години и можат повторно да бидат поставени.

Раководните работници во Службата на општественото книговодство на Југославија кои по истекот на времето на кое се поставени повторно не бидат поставени, имаат право да бидат распоредени на задачи и работи во Службата на општественото книговодство на Југославија што им одговараат на нивната стручна подготовка и работни способности.

Член 162

Работници со посебни овластувања и одговорноста на Службата на општественото книговодство на Југославија се оние работници кои се овластени за вршење на работите на контрола над применувањето на сојузните прописи и упатствата на генералниот директор на Службата во службите на општественото книговодство во републиките и во службите на општественото книговодство во автономните покраини и кај корисниците на општествени средства, како и работниците овластени за вршење на работите за водење на управносметковен спор.

Член 163

Работниот однос на работниците се заснова врз основа на јавен конкурс односно јавен оглас.

Одлука за потребата од засновање работен однос со нови работници под условите предвидени со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите на Службата на општественото книговодство на Југославија донесува генералниот директор на Службата, по претходно прибавено мислење од Советот на работната заедница.

Генералниот директор на Службата, по претходно прибавено мислење од Советот на работната заедница, одлучува за распоредувањето на работниците на определени задачи и работи и за престанувањето на работниот однос на работниците — на начинот и под условите утврдени со закон.

Член 164

За работниците кои засноваат работен однос со јавен конкурс односно со јавен оглас, постапката ја спроведува конкурсната комисија.

Конкурсната комисија ја формира Советот на работната заедница.

Конкурсната комисија е самостојна во работата.

Изборот на кандидатите предложени на листата на кандидати, што ќе ја утврди конкурсната комисија, го врши генералниот директор на Службата, по претходно прибавено мислење од Советот на работната заедница.

Член 165

Работникот кој со вршењето на задачите и работите ќе стори повреда од член 194 став 2 на Законот за здружениот труд, прави потешка повреда на работната должност.

Со самоуправниот општ акт на работната заедница се утврдува што се смета за полесна повреда на работната должност, во согласност од Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 166

За повреда на работната должност можат да се изречат следните мерки:

- 1) опомена;
- 2) јавна опомена;
- 3) распоред на други работи и задачи во траење од еден до шест месеци;
- 4) парична казна;
- 5) престанување на работниот однос.

Паричната казна од став 1 точка 4 на овој член може да се изрече во износ од 10% од месечната аконтација на личниот доход на работникот, со тоа што вкупниот износ на паричните казни во еден месец не може да го надмине износот од 20% од месечната аконтација на личниот доход на работникот.

Мерките од точ. 3 до 5 став 1 на овој член можат да се изречат за потешка повреда на работната должност.

При изречувањето на мерките за повреда на работната должност се земаат предвид особено: тежината на повредата и нејзините последици; степенот на одговорноста на работникот; условите под кои е сторена повредата; поранешната работа и однесување на работникот и значањето на работите како и други околности што можат да влијаат врз видот на мерката што се изречува.

Член 167

Мерките за повреда на работната должност на раководните работници во Службата на општественото книговодство на Југославија што ги назначува Советот на Службата ги изречува дисциплинската комисија што ја формира Советот на Службата.

Мерките за повреда на работната должност на работниците што ги прима на работа генералниот директор на Службата ги изречува дисциплинската комисија што ја избира работната заедница, по претходно прибавено мислење од генералниот директор на Службата.

Составот и начинот на работа на дисциплинската комисија од став 1 односно од став 2 на овој член се уредува со општиот акт, односно со самоуправниот општ акт.

Против одлуката на дисциплинската комисија од став 1 односно од став 2 на овој член може да се поднесе жалба во рокот утврден во општиот акт, односно во самоуправниот општ акт.

По жалбата против одлуката на дисциплинската комисија од став 1 на овој член одлучува Советот на Службата, а по жалбата против одлуката на дисциплинската комисија од став 2 на овој член — работната заедница.

Член 168

Предлог за поведување постапка за утврдување на одговорноста на работникот поради повреда на работната должност поднесува генералниот директор на Службата, на своја иницијатива или на иницијатива од Советот на Службата, од раководителот на организациониот дел од Службата, од Советот на работната заедница, од органот на самоуправната контрола, односно од организацијата на синдикатот во Службата на општественото книговодство на Југославија.

Генералниот директор на Службата е должен постапката од став 1 на овој член да ја поведе и на барање од корисниците на општествени средства.

Член 169

Правата, обврските и одговорностите од работниот однос, што не се уредени со овој закон, работниците во работната заедница ги остваруваат сообразно со републичкиот закон за работните односи кој се применува на територијата на која се наоѓа седиштето на Службата на општественото књиговодство на Југославија.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Стопански престапи

Член 170

Со парична казна од 20.000 до 1.000.000 динара ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друг корисник на општествени средства:

1) ако податоците предвидени со овој закон што за друг корисник на општествени средства Службата му ги доставила по негово барање не ги чува како деловна тајна (член 31 став 3);

2) ако податоците или показателите, или информации, или анализите на Службата, што се пропишани како деловна тајна, не ги чува на начинот пропишан со законот или со други прописи донесени врз основа на законот или не постапи со нив на начинот назначен на нив, или ако исправите или податоците што претставуваат државна, воена или службена тајна не ги чува на начинот определен со законот или со друг пропис донесен врз основа на законот (член 38 ст. 2 и 3);

3) ако не постапи според решението на овластениот работник во Службата со кое е наложено преземање на определени дејствија за отстранување на утврдените незаконитости, односно неисправности и не ги отстрани во определениот рок тие незаконитости, односно неисправности (член 55 ст. 1 и 3);

4) ако сите парични средства, освен девизите, не ги води на жиро-сметките и на другите сметки кај Службата (член 94 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друг корисник на општествени средства со парична казна од 3.000 до 50.000 динари.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница со парична казна од 3.000 до 50.000 динари.

Член 171

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап банката кај која се водат девизните сметки на корисниците на општествени средства:

1) ако на барање од Службата, со своите налози не врши редовно пренос на состојбата, односно на приливот на девизите пресметани во динари во корист на жиро-сметката на корисникот на општествени средства — должник (член 118 став 3);

2) ако по приемот на барањето од Службата извршува други налози од средствата на девизните сметки на корисникот на општествени средства — должник освен втасаните обврски спрема странство, додека не прими известување од Службата за престанок на потребата за пренесување на тие средства (член 118 став 5);

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во банката со парична казна од 3.000 до 30.000 динари.

Член 172

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во Службата:

1) ако на корисникот на општествени средства му отвори повеќе од една жиро-сметка (член 97 став 1);

2) ако изврши плаќање со средствата што се наоѓаат на сметките за уплати на приходите на општествено-политичките заедници или на нивните фондови или на сметките на самоуправните интересни заедници или на други самоуправни организации или заедници или од средствата што се наоѓаат на проодните сметки за заедничкиот приход и на проодните сметки за другите средства што се собираат и распоредуваат за определени корисници на општествени средства (член 98 став 1);

3) ако изврши налог за плаќање за кој не постои покритие на жиро-сметката и на другите сметки на издавачот на налогот (член 107 став 1);

4) ако изврши наплата од паричните средства на корисникот на општествени средства спротивно на пропишаниот редослед за наплата според одредбите на овој закон (член 111 ст. 2 и 3, член 114 став 3, член 116 ст. 1 и 2, и член 179).

2. Прекршоци

Член 173

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друг корисник на општествени средства;

1) ако на Службата не ѝ ги даде податоците за потребите на вршењето на информативно-политичките работи (член 22 став 2);

2) ако на овластениот работник во Службата не му ги обезбеди условите потребни за вршење на контролата (член 50 став 1);

3) ако одговорното лице, во рокот што ќе го определи овластениот работник во Службата, не даде писмено објаснение во врска со предметот на контролата (член 50 став 2);

4) ако не постапи според заклучокот на овластениот работник во Службата и во утврдениот рок не ги изврши налозите од тој заклучок (член 51 став 2);

5) ако кај Службата има повеќе од една жиро-сметка (член 97 став 1);

6) ако Службата писмено не ја извести кај која банка се водат неговите девизи или за промената на банката кај која се водат овие средства (член 113 став 6).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друг корисник на општествени средства со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган, во органот на општествената заедница или во месната заедница со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

Член 174

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок банката или организацијата на здружен труд од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај:

1) ако не прими уплата од граѓаните и од граѓанските правни лица во корист на жиро-сметката и на другите сметки на корисниците на општествени средства што се водат кај Службата (член 89 став 1);

2) ако налозите примени од граѓаните или од граѓанските правни лица или од организациите на здружен труд за корисниците на општествени средства не ги достават до Службата најдоцна во рок од два дена од денот на приемот на тие налози (член 106 став 3);

3) ако налозите примени од граѓаните или од граѓанските правни лица или од организациите на здружен труд за корисниците на општествени средства не ги достави до Службата најдоцна наредниот ден (член 106 став 4);

4) ако редовно не ги доставува до Службата дневните изводи за состојбата или за промените на девизните сметки што се водат кај неа (член 118 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во банката или во организацијата на здружен труд од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

Член 175

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во Службата:

1) ако на субјектите на општествениот систем на информирањето, односно за потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита не обезбеди финансиски податоци или показатели или информации или анализи, или ако тие податоци, показатели, информации или анализи не одговараат на фактичката состојба на евиденцијата или документацијата со која располага Службата (член 21);

2) ако до организациите на здружен труд од член 29 став 1 на овој закон не ги достави пропишаните показатели за годишниот или полугодишниот период најдоцна 60 дена од денот на истекот на рокот што е пропишан за доставување до Службата (член 29 став 2);

3) ако на барање од организацијата на здружен труд или од друг корисник на општествени средства, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето, не достави податоци за другиот корисник на општествени средства (член 31 став 1);

4) ако записникот за извршената контрола кај корисникот на општествени средства и писмената информација за состојбата утврдена во постапката на контрола не ги достави до раководниот орган, до органот на управување и до органот на самоуправниот работничка контрола, односно до органот на самоуправната контрола на корисникот на општествени средства или не им поднесе и писмена информација за утврдената состојба и за постапката на контролата (член 54 став 2);

5) ако налозите за плаќање помеѓу корисниците на општествени средства чиешто сметки се водат во исто место, а се исполнат пропишаните услови, не ги изврши истиот ден кога Службата ги примила или ако плаќањето се врши помеѓу корисници на општествени средства чиешто сметки не се водат во

исто место, а се исполнети пропишаните услови, примените налози не ги изврши истиот ден врз товар на сметката на издавачот на налогот или без одлагање не ги испрати до Службата кај која се води сметката на корисникот на општествени средства кому му се врши плаќањето (член 106 ст. 2 и 6);

6) ако на корисникот на општествени средства извештај со податоци за дневните промени и за состојбата на паричните средства на неговата жиро-сметка и на другите сметки кај Службата не му достави најдоцна наредниот ден од денот на настанувањето на тие промени (член 108);

7) ако банката не ја известува редовно за промените и состојбата на средствата на жиро-сметките и на другите сметки на нејзините депоненти или ако секој ден не утврдува и не ја известува банката за состојбата на средствата на сметката на банката за нејзино работење (член 110);

8) ако, без одлагање, не ги известува раководниот орган на банката и народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина за користењето на средствата од резервниот фонд на банката и од средствата на задолжителната резерва на банката кај Народната банка на Југославија (член 111 став 4);

9) ако не ја известува Народната банка на Југославија за користењето и за височината на средствата на задолжителната резерва (член 111 став 5).

Правни последици на осуда

Член 176

Задачите и работите на раководните работници и на работниците со посебни овластувања и одговорности во Службата не може да ги врши лице кое е осудено на казна затвор за извршено кривично дело со умисла против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, против стопанството и единството на југословенскиот пазар, против службената должност, против правата на самоуправувањето и против општествената сопственост.

Забраната од став 1 на овој член трае пет години од денот на простената или застарената казна.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 177

Контролата над законитоста и правилноста на пресметките, навременоста на уплатите и правилноста на насочувањето на приходите на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници по основа на придонесите, ќе ја врши Службата до денот на влегувањето во сила на републичките односно на покраинските закони или на прописите врз основа на тие закони, а најдоцна до 31 декември 1985 година.

Член 178

Налозите на организацијата на здружен труд и на другите корисници на општествени средства за исплата на личните доходи на работниците Службата ги извршува до височината утврдена со самоуправниот општ акт.

При извршувањето на налозите од став 1 на овој член Службата врши контрола дали организацијата на здружен труд или друг корисник на општествени средства ги исплатува личните доходи на работниците до височината утврдена со самоуправниот општ акт.

Налозите за исплата од став 2 на овој член Службата нема да ги изврши ако износите по тие на-

лози се поголеми од височината утврдена со самоуправниот општ акт.

Одредбите од овој член ќе се применуваат до 31 декември 1985 година.

Член 179

Кога корисникот на општествени средства на жиро-сметката и на другите сметки кај Службата нема доволно парични средства за сите плаќања, исплатата се врши според следниот редослед:

1) втасаните обврски по основа на данокот и другите давачки што корисникот на општествени средства ги наплатил според посебните прописи кон цената на своите производи или услуги за сметка на општествено-политичките заедници, на нивните органи и фондови;

2) втасаните обврски според заемот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики, автономни покраини и крајеви;

3) наложите за намирување на обврските за отплата на странските заеми и кредити според законот со кој се уредува пренесувањето на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини;

4) наложите на банките за плаќање на втасаните обврски по кредитните работи со странство, односно наложите на Народната банка на Југославија издадени според одредбата на член 99 став 2 точка 2) од овој закон;

5) обврските според основите за наплата од член 102 на овој закон;

6) втасаните пропишани обврски според налозите што ги поднесуваат корисниците на општествени средства.

Службата води евиденција за редоследот на приемот на основите за наплата од став 1 точ. 5 и 6 на овој член според денот и часот на нивниот прием и е должна по тој редослед да ја извршува наплатата, а на барање од доверителот издава потврда за редоследот на неговото побарување.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, наложите на корисниците на општествени средства за исплата на личните доходи на работниците од нивните средства за резерви или од средствата, добиени од банката, од општествено-политичката заедница или од друг корисник на општествени средства, за таа намена, што во Службата посебно се евидентираат, Службата ги извршува пред наложите наведени во тој став.

Одредбите од овој член ќе се применуваат до 31 декември 1985 година.

Член 180

Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија ќе се усогласи со одредбите на овој закон најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 181

Прописите и другите општи акти на Службата на општественото книговодство на Југославија, што не се во согласност со одредбите на овој закон, ќе се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 182

Статутот и другите самоуправни општи акти на работната заедница на Службата на општественото книговодство на Југославија ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 183

Постојниот совет на Службата на општественото книговодство на Југославија до формирањето на Советот на Службата во смисла на одредбите од овој закон, продолжува да работи со положбата и функцијата што се утврдени со Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77, 22/78, 35/80, 43/82 и 41/83).

Советот на Службата е должен својата организација и начинот на работа да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 184

Одредбите на член 113 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1986 година.

Член 185

Со денот на влегувањето во сила на овој закон претстанува да важи Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ” бр. 2/77, 22/78, 35/80, 43/82 и 41/83).

Член 186

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

831.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година.

П бр. 330

27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) во член 50а ставот 2 се менува и гласи:

„Курсните разлики што ќе настанат од користени кредити во странство ги поднесува корисникот на девизите од тие кредити.“

Член 2

Во член 51 став 2 по зборот: „пласмани“ се бришат заликата и зборовите: „во согласност со прописот што го донесува Сојузниот извршен совет“, а се додаваат зборовите: „и за надминување на временската неусогласеност помеѓу остварениот прилив и одлив на девизите заради плаќањата спрема странство за членовите на банката, а на начинот и под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Народната банка на Југославија е должна, на барање од овластената банка, да ги прими во депозит девизите на граѓаните што се водат на сметките на овластената банка. Начинот на депонирање и враќање на девизите од депозитот кај Народната банка на Југославија, како и курсевите по кои се утврдува височината на кредитот при депонирањето на девизите и враќањето на девизите од депозит, го пропишува Народната банка на Југославија.“.

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат.

Член 3

По член 51а се додава нов член 51б, кој гласи:

„Член 51б

За да се обезбеди плаќањата на овластените банки да се вршат во согласност со одредбите на овој закон, овластената банка е должна, во договор со организациите на здружен труд и со другите општествени правни лица за кои врши плаќања, да составува месечни, тримесечни и годишни планови на приливот и одливот на девизите за тие организации на здружен труд и други општествени правни лица.

Овластената банка е должна на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица од став 1 на овој член да им обезбедува девизи на единствениот девизен пазар на кои тие организации и други општествени правни лица имаат право на купување, согласно со единствените критериуми од член 69а на овој закон.“.

Член 4

По член 53 се додава нов член 53а, кој гласи:

„Член 53а

Организациите на здружен труд и другите општествени правни лица преку овластената банка продаваат и купуваат девизи само на единствениот девизен пазар, во согласност со одредбите на овој закон.“.

Член 5

Во член 60 став 3 се брише.

Член 6

Во член 68 став 1 зборот: „договорените“ се заменува со зборовите: „општествено признатите“.

Член 7

Членот 69а се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд своите репродукциони потреби ги задоволуваат со девизи од девизниот прилив што ќе го остварат или со купување на девизи на единствениот девизен пазар, како и од кредитите земени во странство, во согласност со овој закон.“.

На организација на здружен труд од девизниот прилив што ќе го оствари и припаѓа делот од девизите утврден со самоуправната спогодба склучена во рамките на формата на здружување и поврзување со која, преку примената на единствени критериуми, е утврден делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби.

Општествено признатите репродукциони потреби ги опфаќаат: обврските по странските кредити, увозот на сировини и репродукционен материјал, резервни делови за тековно одржување на опремата и нестоковните плаќања неопходни за обезбедување на тековната репродукција.

Износот на девизите над делот од став 2 на овој член организацијата на здружен труд е должна веднаш, а најдоцна во рок од два дека од денот на приливот, да ѝ го продаде на овластената банка заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар.

Овластената банка е должна девизите од став 4 на овој член да ги продаде на единствениот девизен пазар веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на откупот на девизите.

Делот од девизите што им се продава на овластените банки заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар се користи за:

— дел од репродукционите потреби на организациите на здружен труд чиј придонес во извозот не може да се утврди или е недоволен за намирување на неопходните општествено признати репродукциони потреби;

— најнеопходните репродукциони потреби на организациите на здружен труд кои имаат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во извозот;

— обврските за извршените услуги за превоз на домашни патници и за ПГТ услуги што странски лица им ги укажувале на домашни лица врз основа на меѓународни договори што ги ратификувале Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет.

Правото на купување девизи на единствениот девизен пазар се утврдува, врз основа на мерилата од единствените критериуми, со самоуправна спогодба од став 2 на овој член.

Вкупните права на купување девизи на единствениот девизен пазар на сите организации на здружен труд што се членки на една форма на здружување и поврзување, што се утврдуваат со самоуправната спогодба од став 2 на овој член, мораат да бидат во рамките на износот на девизите што на организациите на здружен труд во таа форма на здружување и поврзување им припаѓаат за општествено признатите репродукциони потреби, пресметани врз основа на единствените критериуми.

За да се обезбеди извршување на плаќањата на обврските од став 6 алинеја 3 на овој член, Сојузниот извршен совет, по потреба, ќе го пропише приоритетното купување на девизи на единствениот девизен пазар за тие намени.

Организациите на здружен труд се должни приоритетно да ги извршуваат своите обврски по странските кредити и обврските преземени со меѓународни конвенции.“.

Член 8

По член 69а се додава нов член 69б, кој гласи:

„Член 69б

При утврдувањето на делот од девизите што ѝ припаѓа на организацијата на здружен труд, од

вкупниот девизен прилив се издвојува и продава дел од девизите по единствен процент утврден со актот за заедничката девизна политика, односно со друг акт на Собранието на СФРЈ, за:

— потребите на федерацијата од член 25 став 3 на овој закон;

— пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија;

— отплата на кредитите што од свое име и за своја сметка ги зела Народната банка на Југославија;

— дел од договорениот увоз на стоки од посебно значење за снабдување на населението и други стоки за широка потрошувачка;

— увоз на енергетски сировини заради задоволување на утврдените општествени потреби, како и дел од средствата за истражување на енергетските сировини;

— компензациите од член 22 на овој закон;

— исплата на југословенските пензии на корисниците што живеат во странство, врз основа на ратификуваните меѓународни спогодби од областа на социјалното осигурување.

Со актот од став 1 на овој член се утврдува и вкупниот годишен износ на издвојувањето и се распоредува за одделни намени во фиксен износ и процент, а најмногу до утврдениот износ, како и начинот на користење на девизите за овие намени. Со тој акт може да се утврди ослободување од обврските за издвојување од девизниот прилив.

Девизите издвоени во смисла на ставот 1 од овој член свластуваат банки ги пренесуваат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија девизите од став 1 на овој член им ги продава на овластените банки на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар за сметка на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица за намените од ставот 1 на овој член, до височината на остварениот девизен прилив.

Сојузниот извршен совет ќе го пропише редот на првенството во користењето на девизите за намените од став 1 на овој член.“

Член 9

Во досегашниот член 69б кој станува 69в, ставот 1 се менува и гласи:

„Единствените критериуми од член 69а на овој закон мораат да бидат усогласени со пропорциите на платниот биланс на Југославија и на девизниот биланс на Југославија, со целите и задачите на заедничката девизна политика и со динамиката на остварувањето на девизниот прилив. Вкупниот обем на плаќањето спрема странство, врз основа на мерилата од единствените критериуми, не може да ги надмине утврдените рамки на соодветните позиции од платниот биланс на Југославија и од деги-зниот биланс на Југославија.“

Во ставот 3 зборот: „утврдуваат“ се заменува со зборот: „донесуваат“.

Во ставот 4 зборот: „утврдат“ се заменува со зборот: „донесат“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд од наменско производство се користи за плаќање на увозот на производи со посебна намена, сировини, репродукционен материјал и опрема за развој и производство чја производи со посебна намена за извоз, обврски по странски кредити и резервни делови за тековно одржување на опремата, за нестоковни плаќања за

обезбедување на тековната репродукција и за други специфични потреби заради обезбедување на производството за извоз на производи со посебна намена, што се утврдуваат поблиску со актот од став 5 на овој член.“

Член 10

Досегашниот член 69в, кој станува член 69г се менува и гласи:

„Единствените критериуми од член 69а на овој закон ги донесува Заедницата на Југославија, во соработка со Стопанската комора на Југославија.“

Врз основа на мерилата утврдени во единствените критериуми се пресметува делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби што ѝ припаѓа на организацијата на здружен труд, заради плаќање во странство, во рамките на одделни или повеќе поврзани општи здруженија на Југославија, или на други форми на здружување или поврзување на ниво на Југославија.

Врз основа на мерилата утврдени во единствените критериуми се пресметува делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби и за други форми на здружување и поврзување, што претставуваат големи деловни и репродукциони целини на југословенското стопанско подрачје.

За кои други форми на здружување или поврзување од став 2 на овој член и за кои форми на здружување и поврзување што претставуваат големи деловни и репродукциони целини од став 3 на овој член ќе се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби врз основа на единствените критериуми, по нивно барање, одлучува Заедницата на Југославија во соработка со Стопанската комора на Југославија.

Мерилата во единствените критериуми врз основа на кои се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби се засноваат врз остарениот однос на извозот и увозот на организациите на здружен труд во претходните две години и стапката на растежот на извозот и увозот утврдена во платниот биланс на Југославија и во девизниот биланс на Југославија за наредната година.

Со единствените критериуми се обезбедува делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд да зависи од девизниот прилив што тие ќе го остварат.

Со единствените критериуми се обезбедуваат поттикнување на извозот, рамноправност на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и пошироко здружување и поврзување.

Со единствените критериуми се утврдуваат мерилата со кои организациите на здружен труд, во рамките на формите на здружување и поврзување од овој член, ќе се поттикнуваат кон поголем обем на извоз и на девизниот прилив. Со тие мерила се обезбедува организациите на здружен труд, во рамките на тие форми на здружување и поврзување, да можат делумно или во целост, во согласност со актот за заедничката девизна политика, да го задржат за своите репродукциони потреби и меѓусебно да го распределат делот од девизите што ќе ги остварат со извоз на конвертибилно подрачје над просечниот пораст на извозот предвиден во тој акт.

Организациите на здружен труд што учествуваат во размената на стоки и услуги со земји од клириншкото валутно подрачје, во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на билатералните годишни протоколи за стоконата размена со тие земји, со самоуправни спогодба што ја склучуваат во рамките на општите здруженија, ги распореду-

ваат количеството и видовите на стоките што со тие протоколи се предвидени за извоз и увоз, со тоа што приоритет при распределбата на тие количества за сопствениите репродукциони потреби имаат оние организации на здружен труд што извезуваат на тоа валутно подрачје.

Ако самоуправните спогодби од став 9 на овој член не се склучат во рокот од тој став, Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис, во натамошниот рок од 15 дена, со кој ќе ги регулира прашањата што се предмет на самоуправната спогодба.“

Член 11

По член 69в, кој станува член 69г, се додава нов член 69д, кој гласи:

„Член 69д

Врз основа на единствените критериуми од член 69а на овој закон и со примена на мерилата од тие критериуми се пресметува делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за секоја форма на здружување и поврзување на здружениот труд од член 69г на овој закон.

За секоја форма на здружување и поврзување од член 69г на овој закон, Заедницата на Југославија утврдува дека делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд од ставот 1 на овој член е пресметан согласно со единствените критериуми, за што издава потврда.

Девизите што, во смисла на став 1 од овој член, им припаѓаат на организациите на здружен труд, со самоуправна спогодба тие организации ги распоредуваат на одделни организации на здружен труд. При тоа поаѓаат од потребата приоритетно да се обезбедува производство за извоз, на што повисок степен на обработка и со што поголем девизен ефект.

Самоуправните спогодби од став 3 на овој член им се доставуваат на Заедницата на Југославија и на овластените банки, заради извршување на наложите за плаќањата спрема странство.

Овластените банки не можат да ги извршуваат наложите за плаќања спрема странство по самоуправните спогодби од став 4 на овој член, ако Заедницата на Југославија ги извести дека распределбата на одделни организации на здружен труд не е извршена во рамките на делот од девизите од ставот 1 на овој член.

На организацијата на здружен труд која од 1 март тековната година не склучи самоуправна спогодба во рамките на здружението или на другата форма на здружување и поврзување од член 69г на овој закон ѝ припаѓаат 50% од износот на девизите пресметани за таа организација со примената на критериумите од член 69г став 5 на овој закон.“

Член 12

Во досегашниот член 69г, кој станува член 69г, ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Девизите за потребите од овој член се утврдуваат во фиксен износ, со тоа што намирувањето на тие потреби се врши сразмерно со остварениот девизен прилив, а најмногу до тој износ, изразен во процент кој за секоја година се утврдува со актот за заедничката девизна политика.“

Член 13

Во досегашниот член 69д, кој станува член 69е, ставот 1 се менува и гласи:

„Овластената банка не може да ги извршува наложите на организацијата на здружен труд за плаќање спрема странство, ако претходно не го издвоила и продата делот од девизите во смисла на член 69а став 4 и член 69б на овој закон.“

Член 14

По член 69д, кој станува член 69е, се додава нов член 69ж кој гласи:

„Член 69ж

Во рамките на обемот на девизите утврден во платниот биланс на Југославија и во девизниот биланс на Југославија, со актот за заедничката девизна политика се утврдуваат изворите и обемот на девизите за увоз на опрема и делови за инвестиционо одржување, како и критериумите и приоритетите за тој увоз.“

Член 15

Во член 72 став 1 се брише.

Во став 2 зборовите: „од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „од член 69б на овој закон“.

Член 16

Во член 74 став 3 зборот: „договорени“ се заменува со зборовите: „општествено признати“.

По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4, 5, 6 и 7 кои гласат:

„Овластената банка е должна да ги откупи сите девизи што организациите на здружен труд ќе ги понудат на продажба.

Овластената банка е должна на организацијата на здружен труд, што продала девизи од делот на девизите што има право да ги задржи за општествено признатите репродукциони потреби, да ѝ обезбеди приоритет на откупот по динамика според склучениот договор.

Ако овластената банка, поради кои и да било причини, не во можност навреме да ги смири своите обврски според договорот од став 2 на овој член, должна е таа обврска да ја изврши со привремена позајмица од Народната банка на Југославија и да ги поднесе сите трошоци што настанале со земањето на таква позајмица.

Народната банка на Југославија ги определува условите и начинот на давањето привремена позајмица на овластените банки од став 5 на овој член.

Народната банка на Југославија обезбедува девизи за плаќање на обврските во случајот од став 5 на овој член, со тоа што за износот на девизите со кој интервенирала со привремената позиција од член 167а на овој закон ќе ја блокира девизната сметка на овластената банка на која ѝ одобрила такви позајмици.“

Член 17

Во член 80 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, Сојузниот извршен совет може да им одобри на одделни сојузни органи и сојузни организации девизите да ги држат во странство.“

Член 18

Во член 81 ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„На организациите на здружен труд и на други општествени правни лица што делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби ќе го задржат на девизната сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на девизите на деви-

знатаната сметка, банките не можат да им даваат нови кредити за подготовка на производството за извоз, за производство за извоз и за увоз.

Народната банка на Југославија ќе им го запре користењето на кредитите од емисијата на овластените банки што ќе постапат спротивно на одредбата од став 2 на овој член.“

Член 19

Во член 91, на крајот, зборот: „девизи“ се заменува со зборовите: „динари, освен на девизните сметки и девизните штедни влогови на југословенските граѓани на привремена работа во странство, за време на престојот во странство, на кои се плаќа камата во девизи или, по нивно барање, во девизи и динари односно во динари“.

Член 20

Во член 96 се додава нов став 1, кој гласи:

„Југословенските граѓани, освен за време на привремена работа во странство, не можат да имаат текушти и други сметки во странство, да поседуваат странски вложни книшки и парични картички, да купуваат странски хартии од вредност и да се задолжуваат во странство.“

Во став 1, кој станува став 2, по зборовите: „странски вложни книшки“ се додаваат зборовите: „што ги поседуваат странци и југословенски граѓани на привремена работа во странство, а“, а по зборот: „Југославија“ се става точка и се бришат зборовите до крајот на ставот.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 21

Во член 98 став 1 по зборовите: „странски вложни книшки“ зборовите: „домашни лица“ се заменуваат со зборовите: „југословенски граѓани за време на привремена работа во странство и по дефинитивно враќање во земјата“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Југословенските граѓани со живеалиште во Југославија, што врз основа на наследство или врз друга основа ќе остварат право на странски хартии од вредност, купони на странски хартии од вредност и странски вложни книшки, можат да ги наплатуваат преку банките овластени за работи со странство.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „од став 1“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2“.

Член 22

Во член 110 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Платниот промет со земјите со кои е склучен договор за клириншки начин на плаќање, овластените банки го вршат преку клириншката сметка на Народната банка на Југославија.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 23

Во член 113 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Граѓаните на привремена работа во странство се должни девизите со кои располагаат во странство да ги внесат во земјата во рок од 90 дена од денот на дефинитивното враќање во земјата.“

Досегашните ст. 4, 5, 6 и 7 стануваат ст. 5, 6, 7 и 8.

Член 24

Во член 124, зборовите: „стоковен контингент, девизен контингент“ се заменуваат со зборовите: „контингенти“.

Член 25

Во член 127 ст. 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Организациите на здружен труд — корисници на услуги на превоз на стоки при извозот се должни, во договорениот рок за плаќање на услугата на превоз на странска релација, да ѝ ги пренесат на организацијата на здружен труд од став 1 на овој член девизите во вредност на услугите на превозот.“

Организациите на здружен труд — корисници на услуги на превоз за стоките при увозот се должни, во договорениот рок за плаќање на услугата на превоз на странска релација, да ги пренесат девизите во корист на организацијата на здружен труд — превозник, во височина на фактичките трошоци на превозот на странска релација.

На организациите на здружен труд — даватели на услуги во меѓународниот патнички и ПТТ сообраќај им се обезбедува право на купување девизи во височината на договорените обврски од член 69а на овој закон.“

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет ги пропишува условите и начинот за пренос на девизи врз давателите на услуги од ст. 2 и 3 на овој член, како и начинот на остварување на правото од став 4 на овој член.“

Член 26

Во член 140 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Под комерцијален кредит се подразбира и извозот и увозот на стоки и услуги на кредит.“

Член 27

Во член 141 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Нивото до кое овластените банки можат да склучуваат кредитни работи со странство и да гарантираат за кредитни работи со странство го контролира Народната банка на Југославија.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 28

Во член 168 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Народната банка на Југославија — Воен сервис може самостојно да дава чинидбени гаранции.“

Член 29

Во член 215 став 2, по точка 1б се додаваат три нови точки 1в, 1г и 1д кои гласат:

„1в) ако за организација на здружен труд или за друго општествено правно лице за кое врши плаќање не состави, во согласност со постигнатиот договор, месечен или тримесечен или годишен план за приливот или одливот на девизите (член 51б став 1);

1г) ако не преземе дејствија за да ѝ обезбеди на организација на здружен труд или на друго општествено правно лице, за кое врши плаќања, на единствениот девизен пазар купување на девизи за кои има право според единствениите критериуми од член 69а на овој закон (член 51б став 2);

1д) ако не продаде или не купи девизи преку овластените банки на единствениот девизен пазар (член 53а).“

По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а) ако организација на здружен труд приоритетно не ги изврши своите обврски преземени со странски кредит или со меѓународен договор (член 69а став 9)“.

Точка 5а се менува и гласи:

„5а) ако овластената банка изврши налози од организација на здружен труд за плаќање спрема странство, а претходно не го издвоила или не го продала делот од девизите во смисла на член 69а став 4 и член 69б од овој закон (член 69е став 1)“.

По точка 5б се додаваат две нови точки 5в и 5г, кои гласат:

„5в) ако не ги откупи сите девизи што организацијата на здружен труд ќе ѝ ги понуди на продажба (член 74 став 3);

5г) ако на организацијата на здружен труд што ѝ продала девизи во согласност со овој закон според динамиката од склучениот договор, приоритетно не ѝ обезбеди повторен откуп на девизи во рамките на општествено признатите репродукциони потреби или ако не преземе мерки таа обврска за ја изврши со привремена позајмица на девизи од Народната банка на Југославија, доколку овластената банка поради кои и да било причини не е во можност навреме да ги изврши своите обврски според договорот од член 74 став 2 на овој закон (член 74 ст. 4 и 5)“.

Точка 17а се менува и гласи:

„17а) ако како корисник на услуги на превоз при извозот не ѝ ги пренесе, во договорениот рок за плаќање, девизите во вредноста на услугата на превоз на организацијата на здружен труд што дала услуга или ако при увозот на стоки не ги пренесе во договорениот рок девизите во височината на стварните трошоци на превозот на странска релација во корист на организацијата на здружен труд што го извршила превозот (член 127 ст. 2 и 3)“.

Член 30

Во член 216 по точка 5б се додава зборот: „5в“.

Член 31

Во член 218 став 1 по точка 1 се додаваат три нови точки 1а, 1б и 1в, кои гласат:

„1а) ако износот на девизи што го надминува износот кој има право да го задржи според одредбата на став 2 од член 69а на овој закон ќе ѝ го продаде веднаш, а најдоцна во рок од два дена од денот на приливот, на овластената банка заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар (член 69а став 4);

1б) ако најдоцна во рок од пет дена од денот на откупот на девизите од организацијата на здружен труд не ги продаде тие девизи на единствениот девизен пазар (член 69а став 5);

1в) ако овластената банка и одобри нови кредити за подготовка на производството за извоз, за производството за извоз и за извоз, на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице, кои дел од девизите за општествено признатите репродукциони потреби ќе го задржат на девизната сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на девизите на девизната сметка (член 81 став 2)“.

Член 32

По член 218 се додава нов член 218а, кој гласи:

„Член 218а

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во Народната банка на Југославија што не ќе го запре користењето на кредитите од емисијата на овластените банки согласно со член 81 став 3.“

Член 33

Формите на здружување и поврзување што претставуваат големи деловни и репродукциони целини и другите форми на здружување и поврзување на ниво на Југославија од член 10 став 2 на овој закон, што ќе се определат за нив во 1984 година да не се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби во рамките на општите здруженија на Југославија, и поднесуваат на Заедницата на Југославија до 25 јануари 1984 година барање со документација заради утврдување дали ги исполнуваат условите од член 10 став 2 односно став 3 на овој закон.

Заедницата на Југославија, во соработка со Стопанската комора на Југославија, за барањето од став 1 на овој член одлучува во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето, а најдоцна до 5 февруари 1984 година и за оние форми што ги исполнуваат условите, го пресметува делот на девизите за нивните општествено признати репродукциони потреби.

Делот на девизите за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд, што не образуваат форми на здружување и поврзување во смисла на став 1 од овој член, го пресметува Заедницата на Југославија до 5 февруари 1984 година.

Заедницата на Југославија ќе донесе одлука со која ќе го утврди делот на девизите, како аванс, што на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица им припаѓа односно што можат да го купат на единствениот девизен пазар за своите општествено признати репродукциони потреби во периодот од 1 јануари до 1 март 1984 година.

За формите на здружување и поврзување што претставуваат големи деловни и репродукциони целини, што ќе се формираат во 1984 година по 1 март 1984 година, Заедницата на Југославија, во соработка со Стопанската комора на Југославија, ќе утврди, по нивно барање, дали ги исполнуваат условите од член 10 став 3 на овој закон и, за оние што ги исполнуваат тие услови, го пресметува делот на девизите за нивните општествено признати репродукциони потреби, обезбедувајќи ги притоа пропорциите на платниот биланс на Југославија и на девизниот биланс на Југославија и водејќи сметка за веќе воспоставените односи во формите на здружување и поврзување на кои тие организации им припаѓале досега.

До исполнувањето на условите од став 5 на овој член, организациите на здружен труд ги остваруваат своите општествено признати репродукциони потреби во рамките на формите на здружување и поврзување од член 10 на овој закон.

Член 34

Прописите од член 51 став 2 и член 52 став 1 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Сојузниот извршен совет ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 35

Југословенските граѓани што биле на привремена работа во странство и дефинитивно се вратиле во земјата, а кои имаат побарувања во странство создадени пред влегувањето во сила на овој закон се должни, во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги наплатат своите побарувања и да ги внесат во Југославија.

Член 36

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да утврди пречистен текст на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 37

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

832.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година.

П бр. 331
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

Член 1

Во Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/83) во член 3 ст. 8 и 9 се менуваат и гласат:

„Народната банка на Југославија, во рок од три дена од поведувањето на постапката од став 7 на овој член, по прибавено мислење од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина, ќе им издаде налог на сите свластени банки во републиката односно во автономната покраина во која е и седиштето на овластената банка чии обврски се извршуваат, сразмерно со состојбите на девизните сметки и со девизниот прилив што го остваруваат, во износите, роковите и на начинот што таа ќе ги определи со налогот, да ги извршат обврските за плаќања за другата овластена банка или соодветниот износ на девизи од своите сметки во странство да го пренесат на сметката на другата овластена банка.

По исклучок од одредбата на став 8 од овој член, Народната банка на Југославија може да им издаде налог на овластените банки од тој став вкупните средства на сметките во странство и девизниот прилив што ќе го остварат во рокот кој во налогот ќе го спречат Народната банка на Југославија да го употребат за извршување на обврските за плаќања

на другата овластена банка или девизите од своите сметки во странство да ги пренесат на сметката на другата овластена банка.”

По став 9 се додава нов став 10, кој гласи:

„Износот на девизи од ст. 8 и 9 на овој член Народната банка на Југославија го утврдува по одбивањето на износот потребен за плаќање на фиксните и гарантираните обврски на овластената банка на која ѝ се издава налогот и на износот по основа на издвојување и пренос на дел од девизниот прилив во согласност со овој закон и со други закони.”

Член 2

Во член 5 став 1 се менува и гласи:

„Ако девизите не се обезбедени на начинот предвиден во чл. 1 до 4 на овој закон, Народната банка на Југославија ќе им издаде налог на сите овластени банки, сразмерно со состојбите на девизните сметки и со приливот на девизи што го остваруваат, во износите, роковите и на начинот што таа ќе ги определи, да ги извршат обврските за плаќање за другите овластени банки или соодветниот износ на девизи од своите сметки во странство да го пренесат на сметката на другите овластени банки и на Народната банка на Југославија.”

Во став 2 по зборовите: „од став 1 на овој член”, се додаваат зборовите: „и член 3 ст. 8 и 9 од овој закон”.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Износите на девизи од став 1 на овој член Народната банка на Југославија ги утврдува по одбивање на износот потребен за плаќање на фиксните и гарантираните обврски на овластената банка на која ѝ се издава налогот и на износот по основа на издвојување и пренос на дел од девизниот прилив во согласност со овој и со други закони.”

Член 3

По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Член 5а

Овластената банка на која ѝ се пренесени девизи односно за чија сметка е извршена обврската за плаќање (во натамошниот текст: банката должник) е должна од наредниот ден од денот на пренесувањето на девизите односно од денот на извршување на обврската за плаќање за нејзина сметка, ако банките не се договорат поинаку, да ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство од нејзината жиро-сметка да ѝ ја пренесе на овластената банка што ги пренела девизите односно што ја извршила обврската за плаќање за нејзина сметка (во натамошниот текст: банката доверител) динарската противвредност на тие девизи.

Ако средствата на жиро-сметката на банката должник не се доволни за исплата на динарската противвредност од став 1 на овој член, банката должник за износот на средствата што недостигаат ќе ги употреби средствата на својот резервен фонд и на својата задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, најмногу до височината на средствата на таа резерва односно ќе издаде налог за пренесување на тие средства на жиро-сметката на банката доверител.

Ако банката должник не издаде налог во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, Службата на општественото книговодство, на барање од банката доверител, ќе ѝ пренесе динари на банката доверител, под услов банката доверител да докаже дека ги пренела девизите, односно дека ја извршила обврската за плаќање за сметка на банката должник.

Ако средствата на жиро-сметката, на резервниот фонд и на задолжителната резерва на банката должник не се доволни за исплата на динарската про-

тивредност од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство ќе ја блокира жиро-сметката на банката должник до исплатата на банката доверител на износот на средствата што недостига и до повратот на средствата на задолжителната резерва и на резервниот фонд користени во смисла на ст. 2 и 3 од овој член.

Врз банката должник што ги користи средствата на задолжителната резерва во смисла на ст. 2 и 3 од овој член, а која поради тоа не ќе го оствари пропишаниот просек на задолжителната резерва, се применуваат одредбите на член 17 ст. 6 и 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

Банката доверител е должна наредниот ден од денот на враќањето на девизите да ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство од нејзината жиро-сметка да ѝ го пренесе на банката должник порано примостит износ на динарската противвредност на вратените девизи, ако банките не се договорат поинаку.

Ако банката доверител на својата жиро-сметка нема доволно средства за исплата на динарската обврска од став 6 на овој член, должна е за покривање на износот на средствата што недостигаат да ги користи средствата на својот резервен фонд и на својата задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија односно ќе издаде налог за пренесување на тие средства на жиро-сметката на банката должник.

Ако банката доверител не издаде налог во смисла на ст. 6 и 7 од овој закон, Службата на општественото книговодство, на барање од банката должник, ќе ѝ пренесе динари на банката должник, под услов банката должник да докаже дека ѝ извршила поврат на девизите на банката доверител.

Ако средствата на жиро-сметката, на резервниот фонд и на задолжителната резерва на банката доверител не се доволни за исплата на динарската противвредност од став 6 на овој член, Службата на општественото книговодство ќе ја блокира жиро-сметката на банката доверител до исплатата на банката должник на износот на средствата што недостигаат и до повратот на средствата на задолжителната резерва и на резервниот фонд користени во смисла на ст. 7 и 8 од овој член.

Врз банката доверител што ги користи средствата на задолжителната резерва во смисла на ст. 7 и 8 од овој член, а која поради тоа не ќе го оствари пропишаниот просек на задолжителната резерва, се применуваат одредбите на член 17 ст. 6 и 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, како и санкциите во врска со користење на задолжителната резерва што се предвидени со мерките на монетарно-кредитната политика.“

Член 4

Во член 6 став 2 се брише.

Член 5

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

По исклучок од одредбите на чл. 2, 4 и 6 од овој закон, организацијата на здружен труд и други општествени правни лица не ќе издвојуваат дел од девизниот прилив кога остваруваат девизен прилив по основа на: влог на странски лица во домашни организации на здружен труд; долгорочна производствена кооперација со странство, освен делот кој прет-

ставува вишок на прилив над одливот на девизи по таа кооперација; изведување на инвестициони работи во странство, освен приливот кој претставува добивка по тие работи; сторно одлив; агенциски работи, освен низната провизија; наплати на штети од осигурување на основните средства во употреба; користење на странски финансиски кредити; член 8 од Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година; меѓународните договори во сообраќајот и ПТТ услуги, освен на позитивната разлика; извоз на стоки со обврска за увоз во согласност со општествениот договор со кој се обезбедуваат девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно суровини за нивно производство на единствениот југословенски пазар до височината на износот по тој договор и само на оние компензациони работи и малограничен промет по кои плаќањето и наплатата се вршат преку посебни сметки, освен салдото на крајот на годината.“

Член 6

Во член 11 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако Народната банка на Југославија врз основа на податоците за приливот и одливот на девизи од овластената банка и другите податоци со кои располага, утврди дека овластената банка не ќе биде во можност да ги намири фиксните и гарантираните обврски што втасуваат за плаќање, на таа банка ќе ѝ ги запре сите текушти плаќања спрема странство.“

Член 7

Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако овластената банка не ги извршува обврските за издвојување и пренесување на дел од девизниот прилив во согласност со овој закон, со Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82) и со прописите донесени врз основа на тие закони, контролорот на Народната банка на Југославија не може на таа банка да ѝ ги заверува налозите за плаќање од текуштиот прилив.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 8

Во член 13 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Овластената банка е должна на барање од Народната банка на Југославија, во рок од два дена од денот на приемот на барањето, да ги овласти своите кореспонденти во странство да можат, врз товар на нејзините сметки кај тие кореспонденти, да ги извршуваат налозите на Народната банка на Југославија.“

Во став 3, кој станува став 4, зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 9

Член 14 се менува и гласи:

„Овластената банка чија обврска спрема странство ја намирала другата овластена банка или Народната банка на Југославија, е должна текуштиот девизен прилив, до височината на извршеното плаќање, да го пренесе од своите сметки во странство на сметките на Народната банка на Југославија односно на овластената банка во странство, при што се извршуваат првенствено обврските за враќање на девизите од член 5 на овој закон.“

Ако плаќањето е извршено од сметките на повеќе банки, девизите сразмерно ќе се пренесат на сметките на тие банки.“

Член 10

Член 15 се менува и гласи:

„Ако организацијата на здружен труд не го отплати странскиот кредит во рокот, овластената банка што ја извршила обврската за плаќање спрема странство ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство од жиро-сметката и од другите сметки на таа организација на здружен труд да ѝ го пренесе износот на динарската противвредност на девизите на втасаната обврска по странскиот кредит, кој бескаматно останува на сметката на овластената банка до извршувањето на таа обврска.

Ако Народната банка на Југославија ја изврши втасаната обврска на овластената банка по странскиот кредит, ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство од жиро-сметката и од другите сметки на овластената банка да го пренесе врз Народната банка на Југославија износот на динарската противвредност на девизите на втасаната обврска по странскиот кредит, кој бескаматно останува на сметката на Народната банка на Југославија до извршувањето на обврските за пренос на девизите.

Народната банка на Југославија ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство од жиро-сметката и од другите сметки на овластената банка која во договорениот рок не ѝ ја платила динарската противвредност за продадените односно привремено продадените девизи, да ја пренесе динарската противвредност на жиро-сметката на Народната банка на Југославија.“

Член 11

Во член 16 став 1 по зборовите: „овластената банка“ се додаваат записки и зборовите: „односно не го изврши плаќањето за таа банка“, а по зборот: „или“ се додаваат зборовите: „не ги пренесе девизите“.

Во став 2 на овој член втората реченица се брише.

Член 12

По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи:

„Член 16а

Ако Народната банка на Југославија, во смисла на овој закон, ѝ го запрела на овластената банка извршувањето на текуштото плаќање спрема странство, може по исклучок да ѝ одобри определено плаќање, под условите што, на предлог од Народната банка на Југославија, ќе ги определи Сојузниот извршен совет.“

Член 13

Член 18 се брише.

Член 14

По член 21 се додава нов член 21а кој гласи:

„Член 21а

Овластените банки се должни да ги извршуваат налезите на Народната банка на Југославија.

Налози на овластените банки според овој закон Народната банка на Југославија им издава врз основа на документацијата со која располага. Налозите можат да се издаваат со телекс.

Против налезите на Народната банка на Југославија и против решенијата за преземање мерките од член 16 на овој закон не може да се изјави жалба.“

Член 15

Член 24 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд и други општествено-правни лица на кои им припаѓа дел од девизниот прилив или што го остваруваат правото на купување девизи по согласност со Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, можат да користат девизи и да го остваруваат правото на купување девизи по согласност со тој закон, а овластената банка ќе ги врши текуштите плаќања спрема странство дури по намирувањето на обврските по овој закон.“

Член 16

Одредбите на член 3 од овој закон се применуваат и на овластените банки што, со примената од член 21 став 3 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, платиле обврски за друга овластената банка или извршиле пренос на девизи на сметката на овластената банка чијашто обврска се плаќа, а до денот на влегувањето во сила на овој закон не ги склучиле договорите од член 21 став 4 од овој Закон односно што не ги извршиле обврските од тие договори.

Одредбите на овој член се применуваат од 15 февруари 1984 година.

Член 17

По исклучок од одредбата на член 4 став 2 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, процентот од тој став за 1984 година може да биде и помал од 5%.

Член 18

Прописот од член 6 став 1 на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83) Сојузниот извршен совет ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

833.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО МЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измена на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година.

П бр. 332

26 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА****Член 1**

Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83) во член 66а зборовите: „1984“ се заменуваат со зборовите: „1985“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

834.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА
ОБВРСКА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година.

П бр. 328

26 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ВОЕНАТА ОБВРСКА****Член 1**

Во Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81) во член 25 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Регрутот од став 2 на овој член се упатува на служење на воениот рок во периодот утврден така што овој рок да истекува до почетокот на частавата во наредната учебна година на факултетот односно на другата висока или виша школа во која е запишан.

Регрутот кој е запишан на факултет односно во друга висока или виша школа во СФРЈ а кој, поради причини утврдени со закон, не е упатен на служење на воениот рок во календарската година во која завршил училиште за средно насочено образование односно друго средно училиште во СФРЈ. Не се упати на служење на воениот рок во согласност со одредбата на став 3 од овој член, а по престанувањето на причините поради кои не бил упатен на служење на воениот рок.

Член 2

Во член 33 став 1 точката 1 се брише.

Досегашните точ. 2 до 5 стануваат точ. 1 до 4.

Во став 2 зборовите: „точка 4“ се заменуваат со зборовите: „точка 3“.

Член 3

Во член 34 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои гласат:

„Служењето на воениот рок може да му се прекине на војник, по негово барање и по барање од Сојузот за физичка култура на Југославија заради негово учество на тие натпреварувања односно игри во составот на репрезентацијата на СФРЈ на светско или европско натпреварување или на олимписки игри, ако не користи отсуство за учествување на спортски натпреварувања според одредбите на сојузниот закон со кој е уредена службата во вооружените сили.

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во став 2 на овој член се упатува на дослужување на воениот рок во текот на календарската година во која е завршено натпреварувањето, а најдоцна до крајот на календарската година во која наполнива 27 години живот.

За прекинување на служењето на воениот рок според одредбата на став 2 од овој член решава воениот старешина кого ќе го определи сојузниот секретар за народна одбрана.”

Член 4

Во член 36 став 1 зборовите: „точ. 2 до 5“ се заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 4“.

Во став 2 зборовите: „точ. 3 до 5“, се заменуваат со зборовите: „точ. 2 до 4“.

Ставот 3 се брише.

Член 5

Во член 27 зборовите: „точка 2“ се заменуваат со зборовите: „точка 1“.

Член 6

Во член 70 ставот 3 се менува и гласи:

„На регрутот односно на лицето во резервен состав што самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните или друга професионална дејност, за време на вршењето на воената обврска заради која е повикано, му припаѓа паричен надомест во височина на основата што служи за пресметка и уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурање, зголемен за износот на пропишаните обврски што тој регрут односно тоа лице е должно да ги плаќа за време на вршењето на воената обврска.”

Член 7

Војникот што се затекнал на служење на првиот дел од воениот рок го служи воениот рок според одредбите од член 25 став 3 и член 33 став 1 точка 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81).

Член 8

Воениот обврзник кому служењето на воениот рок му е прекинато според одредбата на член 33 став 1 точка 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81), на служење на вториот дел од воениот рок се упатува според одредбите на член 25 став 3 од тој закон.

Воениот обврзник од став 1 на овој член до денот на стапувањето на служењето на вториот дел од воениот рок ги има сите права и обврски на лице во резервен состав.

Член 9

Одредбите на чл. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 од овој закон ќе се применуваат од 1 август 1984 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

835.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 122 и 128а од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76, 66/80 и 41/83), на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година, врз основа на согласната од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1984 ГОДИНА

Со Резолуцијата за политиката на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година се утврдуваат основните правци на остварувањето на првата етапа од Долгорочната програма за економска стабилизација за периодот до 1986 година (Прв дел) и задачите, активностите и мерките на политиката на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација во 1984 година (Втор дел).

Со Резолуцијата се утврдува и политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација.

Прв дел

ОСНОВНИ ПРАВЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРВАТА ЕТАПА НА ДОЛГОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕКОНОМСКА СТАБИЛИЗАЦИЈА

I

Со Долгорочната програма за економска стабилизација се утврдува стратегијата на општествено-економскиот развој за наредните дваесетина години. Предвидената динамика на остварувањето на Програмата бара во првата етапа порешително, целосно и истовремено, со единствената акција на сите организирани сили на социјалистичкото самоуправување, на сите организации на здружен труд и на сите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичкиот заедници, врз основа на натамошниот развој на самоуправните општествено-економски односи, да се спроведат предвидените промени во развојната и економската политика, во стопанскиот систем и во материјалните односи, за да се обезбедат економски услови за реструктурирање и заживување на производството и пораст на изво-

зот и продуктивно вработување и со зголемување на резултатите од трудот и од стопанисувањето, да се отстранат причините на стагнацијата и на економската нестабилност, да се надмине кризната состојба во стопанството и да се обезбедат услови за натамошен успешен самоуправен општествено-економски развој на југословенската заедница.

Со јакнење на доходовната и општата самоуправа мотивација и на демократската одговорност е потребно да се постигне максимална мобилизација на сите расположливи сили и средства и со наполно потпирање врз сопствените сили да се зголеми рационалноста и ефикасноста во користањето на расположивите работни, материјални и природни ресурси. Со потпирањето врз сопствените сили, во наредниот период, е нужно максимално да се зголеми извозната ориентација и да се создадат услови за промена и подобрување на положбата на стопанството во меѓународната поделба на трудот.

1. Согласно со заедничките интереси и цели на развојот, во наредниот период ќе се пристапи кон отстранување на диспропорциите во процесот на општествената репродукција, пред се, со надминување на автаричниот развој во земјата спрема светскиот пазар. Приспособувањето кон промените на светскиот пазар и успешно решавање на натрупаните проблеми на развојот бара надминување на екстензивноста на индустријализацијата и урбанизацијата и подобрување на нивните квалитети. Тежиштето на овие промени ќе биде врз развојот на дејностите што, поради своето значење и улога во вкупната општествена репродукција, се предмет на заедничката политика за развој во смисла на обезбедување на нивниот координиран и усогласан развој во рамките на земјата како целина, како и врз развојот на оние дејности што придонесуваат за квалитетни промени на производствената структура и за зголемување на степенот на ефикасноста на целото стопанство. Тоа, се во прв ред, енергетиката, металургијата, земјоделството, сообраќајот, туризмот, малото стопанство, вклучувајќи го и трудот со лични средства за производство, станбената и комуналната изградба, како и другите производствени и услужни дејности што претставуваат потпора на производството за извоз и што придонесуваат за зголемување на вработувањето и на доходот, ширењето на асортиманот на стоки и за снабденоста и стабилноста на пазарот.

Основен критериум за сите овие структурни промени ќе биде, пред се, побрзото оспособување на стопанството за успешен извоз и за поголема конкурентска способност, со тоа што поради ограниченоста на акумулацијата во 1984 година првенствено ќе се вложува во програмите што даваат побрзи ефекти во извозот.

Подоброто користење на природните богатства воопшто, а посебно развојот на определени суровински гранки и на услужните дејности што имаат компаративна предност и овозможуваат рационално и рентабилно производство, треба, исто така, да придонесат за зголемување на извозната способност на стопанството и за намалувањето на економски неправданата увозна зависност.

Малото стопанство треба да стане силна комплементарна област на крупната индустрија, посебно на преработувачката и електроиндустријата, се до производството на микроелементи за извоз и во зедовувањето на пазарот со широк асортиман на производи и услуги. Со порастот на учеството на малото стопанство во вкупното стопанство треба значително да се зголеми вработеноста и конкурентската способност на нашето стопанство.

Истовремено, научноистражувачката и технолошката дејност во наредните години мораат да имаат приоритет во активирањето на потенцијалните фактори на натамошниот развој, во развојот на оние сектори на производството што се главни носители на

технолошкиот напредок. Врз таа основа треба да се зголеми продуктивноста на трудот, да се подобри ефикасноста на користењето на трудот и средствата и да се зголеми учеството на нашето стопанство во меѓународната поделба на трудот. Треба да се обезбедат услови за достигнување на повисоки нивоа на општите економски и развојни квалитети, имајќи ја предвид потребата за отстранување на застоите во технолошкиот развој и во примената на науката, техниката и современата технологија (совладување на технолошкиот јаз).

Согласно со тоа, треба да се води политика на ефикасно инвестирање, концентрација и забрзана циркулација на средствата, со соодветно насочување во заедничките правци на развојот и на програмите за работа врз база на единствена примена на долгорочните критериуми за изборот на заедничките планови и програми за работа и развој. Врз основа на таквите квалитативни промени, кон крајот на првата етапа од спроведувањето на стабилизационата програма може да се очекува стапка на растеж на индустриското производство од околу 4 до 5%, на земјоделското производство од околу 3%, на продуктивноста на трудот од околу 2% и стапка на растеж на општествениот производ од 3 до 4%.

2. Суштествени елементи на структурните промени во стопанството и за заживување на производството во вкупната стопанска дејност се: остварувањето на силна извозна ориентација и зголемување на извозот на стоки и услуги (посебно на конвертибилното подрачје), рационализацијата на увозот, намалувањето степенот на задолженоста на совладувањето на текуштите платнобилансни тешкотии и на внатрешните ограничувања. Врз таа основа треба релативно брзо да се намалува технолошката, увозната и кредитната зависност. Паралелно се унапредувањето на надворешно-економската соработка и размена треба да се остварува нејзино урамнотежување со сите региони и земји во светот и поголема покриеност на увозот со извоз. Трајната извозна ориентација подразбира решително приспособување на производството кон барањата на светскиот пазар и кон неговите мерила на продуктивноста, рационалноста и ефикасноста.

Зголемувањето на производството за извоз, подобрувањето на структурата и квалитетот на извозот на стоки и услуги, рационализацијата на увозот, со релативното опаѓање на уделот на користењето на странски средства, треба да овозможат, веќе во почетокот на првата етапа од остварувањето на стабилизационата програма, да се елиминира текуштиот дефицит на платниот биланс и да се оствари определен суфицит. Притоа, учеството на извозот на стоки и услуги во општествениот производ на вкупното стопанство кон крајот на првата етапа би достигнало близу 30% и би се израмнило со учеството на увозот.

Доследно ќе се спроведува политиката на поттипување врз сопствените сили, пред сè, со целосно користење на трудот и знаењето, со користење на капацитетите, на сопствените природни ресурси, со јакнење на економските мотиви и на одговорноста во работењето, со јакнење на материјалната основа на здружениот труд и на самоуправните односи, со квалитативни промени на стопанската структура и со подигање на степенот на вкупната ефикасност на стопанството.

3. Промените во условите на стопанисувањето, кои треба да доведат до поинаков однос спрема акумулацијата и општествените средства и до нормално формирање на цените и воспоставување на единствени услови за работење, ќе го зголемат економскиот интерес на организациите на здружен труд за непосредно здружување на трудот и средствата. Врз таа основа ќе се создадат економски услови побрзо да се развиваат пошироките форми на самоуправни организираност, засновани врз законите економско-технолошки врски посебно во смисла на побр-

зата интеграција врз основите на репродукционите и доходните врски и интереси на здружениот труд на целиот југословенски простор. Тоа треба во целост да го подигне нивото на стопанската и на вкупната организираност и да ги активира постојните и потенцијалните резерви и предности на економијата на здружувањето на трудот и средствата.

Потребно е да се подготват програми на активностите во здружениот труд за самоуправно и доходно поврзување и здружување врз начелата на Уставот на СФРЈ и Законот за здружениот труд. Со мерките на економската политика и на општата општествена активност во сите средини ќе се поттикнува поврзувањето на организациите на здружен труд и здружувањето на трудот и средствата заради поусpesно остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација на единствениот југословенски простор, а посебно во областа на стопанскиот развој, извозот, политиката на цените и др., каде што треба да слабеат административните функции во посредувањето на органите на општествено-политичките заедници, а да јакне улогата на здружениот труд. Особено треба се иницира и поттикнува интегрирањето на научните потенцијали и нивното поврзување со производството.

Со развојната и економската политика ќе се поддржува здружувањето и поврзувањето на самоуправните организации и заедници и ќе се создаваат попозолни услови за рационален развој и ефикасно функционирање на големите системи.

Неопходно е да се унапредува самоуправната и технолошката организираност на електростопанството, железничкиот сообраќај и ПТТ сообраќај и да се создаваат економски и други услови тие системи да ја подобруваат својата ефикасност како технолошки единствен систем во земјата.

Со самоуправно спогодување за заедничките планови и програми за развој, со здружување на трудот и средствата, пред сè, врз доходни основи на единствениот југословенски пазар и со мерките на економската политика ќе се поттикнува побрзото поврзување на организациите на здружен труд, посебно во базната индустрија, технолошката индустрија, агроиндустријата, информатиката и во другите дејности, заради усогласување на развојот, отстранување на структурните диспропорции и за одржување на динамички утврдените односи помеѓу стопанските области и гранки.

Големите системи и поширокото поврзување и здружување на организациите на здружен труд треба да придонесат за зголемување на самоуправната концентрација на трудот и средствата, за користење на компаративните предности и за јакнење на техно-економската комплементарност.

4. Во наредниот период сопствениот научно-технолошки прогрес сè повеќе треба да станува клучен фактор на развојот. Организациите на здружен труд треба во поголема мера да го следат научно-технолошкиот прогрес, да ги јакнат сопствените научни и технички потенцијали и да ги применуваат новите достигнувања и знаења. Со промените во развојната политика и со мерките на економската политика ќе се создаваат поповолни материјални, кадровски, организациони и други услови за освојување на новите дострели на современиот научно-технолошки прогрес. Треба да се зајакнат развојните центри на организациите на здружен труд од стопанството и од општествените дејности и да се зацврсти нивната програмската поврзаност. Потпирајќи се врз сопствениот развој, треба да се отстранат недоволните услови на технолошката зависност и да се воспостави циркулација и трансфер на технологијата и знаењата помеѓу организациите на здружен труд и помеѓу нашето и светското стопанство, со нужна заштита на домашното производство и развој од монополистичкото влијание. Во текушната реформа на образова-

нието и на другите дејности, треба да се усогласи структурата и нивото на образованието со новите барања на техничкото-технолошкиот напредок и со потребите на стопанството и општеството, како и да се зајакне стручното оспособување на вработените.

Со соодветна политика на личните доходи и политика на вработувањето ќе се поттикна јакнењето на кадровската база и ќе се создаваат услови квалификуваните кадри да ги вршат работите и задачите на кои можат да пројават највисок степен на работните и креативните способности. Со утврдените промени најшироко ќе се поддржува продуктивниот труд, ноатрстето и другите видови творештво. Ќе се извршат соодветни промени на прописите од областа на работните односи, што ќе придонесе за подобрување на односот спрема трудот и средствата и ќе обезбеди услови за афирмација на работното творештво.

5. Со промени во сегашната вработеност и во стопанската структура ќе се отворат нови можности за вработување, посебно во земјоделството, малото стопанство, вклучувајќи го и трудот со лични средства за производство, во услужните дејности и во определени производствени дејности. Од најголемо значење е веднаш да се создаваат можности за вработување на младите школовани и производствени стручни кадри. Во делоплатата и развојната политика на организациите на здружен труд е нужно да се пронајдат можности за ново вработување. Во организациите на здружен труд е нужно да се утврдат програми за отворање на нови работи и работни задачи за вработување на невработените кадри од производствен профил. Ќе се создадат можности работниците што се враќаат од странство под поповолни услови да ги вложат своите заштедени средства во решавањето на проблемот на вработувањето. Ќе бидат утврдени и можности за разни видови вработувања, со користење на слободните капацитети во општествена сопственост и на средствата во лична сопственост на граѓаните. На тој начин, со натамошен развој на производството и на другите дејности, ќе се создадат услови во наредниот период да се запре растежот на невработеноста, таа да почне да се намалува и да се отвори перспектива за успешно решавање на проблемот на невработеноста.

6. Во согласност со утврдената политика на материјалниот, културниот и општиот општествен развој, ќе се обезбедат услови за побрз развој на слободната, а посебно на непосредната размена на трудот помеѓу здружениот труд од материјалното производство и образовната, научната, културната, здравствената и други општествени дејности. Нужно е развојот на овие дејности поцелсно да се поврзува со материјалниот развој. Ќе се рационализира и ќе се ревидира начинот на остварување на правата и изворите за финансирање на овие дејности, за да се доседат тие во зависност од остварениот доход. Во тие дејности е нужно да се зголеми рационалноста и квалитетот на услугите. Заседно со рационализација на мрежата и со поширока поделба на трудот во одделни дејности и помеѓу нив, во секоја република и автономна покраина со програмите за спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација ќе бидат утврдени задачите за овие промени, што ќе го отвори процесот за унапредување на формите на самоуправното интересно организирање и одлучување во општествените дејности. Со стопанско-системски инструменти и со мерки на економската политика треба да се обезбедуваат и неопходните услови за остварување на општествените определби и цели во општествените дејности.

7. Заради совладување на противречностите на нерамномерниот развој, и во наредниот период ќе се продолжи со остварувањето на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово. Со поголемо здружување на трудот и средствата треба да се јакне и

непосредната улога на организациите на здружен труд во остварувањето на оваа политика. Притоа, со поттикнувачки мерки на економската политика, здружувањето на трудот и средствата заради стекнување на заеднички доход треба да го опфати и самиот трансфер на средствата, но и сестраното деловно поврзување на организациите на здружен труд врз база на заедничко користење на современата технологија, знаења, искуства и др. на целиот југословенски простор. Како уставна институција, Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе биде натаму самоуправно трансформиран во смисла на јакнење на улогата и одговорноста на здружениот труд во управувањето со Фондот и со средствата на Фондот и пораси на делот од средствата на Фондот што се реализираат со самоуправно здружување на трудот и средствата. Во таа смисла е потребно да се преземаат договорените и други мерки и активности заради забрзување на процесот за остварување на делот од постојаните средства на Фондот што се здружуваат врз доходовни основи. Врз основа на објективизирани критериуми за степенот на економската развиеност, ќе се утврди политика со која, со средствата на Фондот и со дополнителни средства, ќе се обезбеди поповолен ефект во остварувањето на политиката на побрз општествено-економски развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, како и поголема здруженост на стопанството на Југославија во целост. Со потпирање врз сопствените сили и со ваква политика на поттикнување треба да се обезбеди ефикасно остварување на заедничките цели на развојот во оваа област. Посебно внимание ќе му биде посветено на забрзаниот развој на САП Косово. Со остварувањето на оваа политика и на вкупната политика на порамномерен регионален развој ќе се обезбеди натамошен успешен развој на сите републики и автономни покраини и целата југословенска заедница.

8. Ќе се продолжи спроведувањето на политиката на натамошно поопштествување и јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита, како витални функции и клучни елементи на општата општествена стабилност и заштита на придобивките од револуцијата, на повоената изградба и уставниот поредок. Во сите стопански и други општествени дејности оваа компонента натаму ќе се унапредува и така ќе се јакне системот на општонародната одбрана и општествена самозаштита во целост.

II

Врз основа на поцелосно позитивно дејствување на критериумите на пазарот и на општите економски законитости, како и на предвиденото приспособување на стопанскиот систем и на економската политика кон барањата на стабилизацијата, ќе се обезбедат материјални и општествени услови здружените работници сè поуспешно да одлучуваат за доходот и за целината на проширената репродукција. Со промени на условите за стопанисување ќе се обезбеди интензивен стопански развој придружуван од соодветни структурни и организациони промени во стопанството.

1. Во наредниот период ќе се води антиинфлациозна политика и ќе се создаваат постабилни услови за стопанисување на единствениот југословенски пазар. Со вкупните мерки на економската политика и со активностите на субјектите на стопанисувањето во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, ќе се отстранат причините за високиот растеж на цените.

Врз основа на критериумите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација ќе се вршат промени во релативните односи на цените заради отстранување на диспаратите. Со тоа, по-

крај другото. Ќе се создаваат услови за похармонични текови на општествената репродукција. Во врска со тоа ќе се преземаат соодветни мерки за растоварување на стопанството заради намалување на трошоците притисоци врз стопанството.

Ќе се создаваат услови во кои организациите на здружен труд самостојно ќе ги формираат цените во согласност со критериумите што ќе се утврдат со закон. Ќе се обезбеди ефикасно спроведување на политиката на цените и по пат на општествена контрола на цените.

Мерките на непосредната контрола на цените ќе се применуваат кога со мерките на економската политика и со мерките на општествената контрола на цените не се остваруваат целите и задачите на договорената политика на цените.

Ќе се извршат измени во системот на цените во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, со кои ќе се обезбеди остварување на улогата за здружениот труд во формирањето на цените и поголемо влијание на економските законитости.

Со промените во односите, во политиката и во системот на цените ќе се обезбедат поусогласени односи на цените и постабилни услови во стекнувањето и распределбата на доходот.

Со вкупните мерки на економската политика и со промените во условите на стопанисувањето ќе се овозможи позитивно дејство на пазарните критериуми врз производството, распределбата и потрошувачката и со тоа ќе се создадат поволни услови политиката на цените да ја утврдуваат организациите на здружен труд. Освен тоа, активноста на самоуправните организации на здружен труд, нивната соработка, самоуправното спогодување и општественото договарање, особено ако се засноваат врз долгорочна основа, треба да бидат се позначајни елементи за регулација на пазарот. Во такви услови и на такъв пазар, секоја организација на здружен труд самостојно ги определува своите цени што ги верификува пазарот.

Со овие промени треба да се овозможи со подобра економија на трудот и средствата во земјата, со пораст на продуктивноста на трудот и со одржување чекор со технолошкиот напредок, да се одржува стабилноста на цените, а промените во односите на цените да бидат нормални и да ги одразуваат само оние разлики што објективно постојат помеѓу нас и развиениот свет.

Согласно со тоа, ќе се отстранат пречките во слободниот промет на стоките, на трудот, на општествените средства, знаењата, технолошките новации и др., што досега се пројавени на единствениот југословенски пазар. Тоа е суштествен услов за стабилизација на пазарот и економски услов преку цените објективно да се вреднува резултатот на секоја организација на здружен труд.

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници исто така, треба во согласност со своите обврски и одговорности да создаваат услови за формирање на резерви до нивото кое овозможува нормално функционирање на пазарот, го спречува нарушувањето на цените и овозможува нормален ритам на производството, за да се предупредуваат и отстрануваат успешно недостигот на одделни видови стоки и монополските појави на пазарот.

2. Во наредниот период ќе се преземат мерки и активности за остварување на концептот на економските односи со странство, утврден со Долгорочната програма за економска стабилизација во областа на уредувањето на економските односи со странство.

Поаѓајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација и од прописите за девизниот систем, во наредниот период, во рамките на реализацијата на платниот биланс на Југославија и девизниот биланс на Југославија, ќе се обезбедат неопход-

ните потреби за плаќање спрема странство на организациите на здружен труд. Тоа ќе се постигне со примена на мерилата од единствениите критериуми, а во рамките на самоуправните форми на организирање на здружениот труд утврдени со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Девизите за плаќање спрема странство на организациите на здружен труд утврдени со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ќе се обезбедуваат како општествено признати репродукциони потреби и со утврдување на правото на купување девизи на девизниот пазар преку самоуправни спогодба. Поаѓајќи од системските решенија во областа на економските односи со странство и со нивна доследна примена во практиката, ќе се обезбеди динарот да биде единствено платежно средство во земјата и девизите да служат само за плаќањата во странство.

Ќе се обезбеди приоритет во извршувањето на создадените обврски спрема странство, како и девизни средства за утврдените заеднички општествени потреби.

Ќе се поттикнуваат и унапредуваат економските односи со странство, водејќи сметка за нашите компаративни предности.

Ќе бидат преземени сите мерки за да се обезбеди девизна ликвидност спрема странските партнери. Ќе се води политиката на зголемување на извозот на стоки и услуги, рационализација на увозот, намалување на степенот на задолженоста на земјата со задржување на номиналниот износ на долгот на приближно ниво од 1983 година. Притоа е нужно да се преземат мерки и да се создадат услови за максимално зголемување на нето девизниот прилив.

Ќе се обезбедат услови за забрзан развој на туристичкото стопанство и на другите гранки што остваруваат позитивни девизни ефекти и отвораат нови можности за ширење на стопанската активност и забрзување на стопанскиот растеж.

Рационалната царинска заштита и поттикнувањето на извозот ќе придонесат за остварување на неопходните промени во материјалните односи заради поуспешно остварување на извозната ориентација и на целокупната заедничка развојна и економска политика. Царинската тарифа мора да се користи, пред сè, заради заштита и обезбедување на утврдената развојна политика.

Ќе се продолжи и натаму ќе се унапредува политиката на поттикнување на девизното и динарското штедење и ќе се зајакне доходовната мотивираност за нејзино насочување во областа на трудот и развојот, согласно со заедничката развојна и економска политика. Посебно ќе се изгради поттикнувачки систем за вложување на средства на работниците — повратници од работа од странство во објектите и проектите на стопанството, на малото стопанство, за организирана изградба на станови за работници и во други стопански активности, со што треба да се прошират можностите за вработување и да се унапреди асортиманот на стоките и услугите од значење за вкупното стопанство, пазарот и населението.

Заради усогласување на односите во економската размена со странство, согласно со утврдените опсегли, ќе се преземат и следните мерки:

— Ќе се извршат измени на Законот за заедничко вложување на странски лица во домашни организации на здружен труд, за да се отстранат пречките за поголемо вложување на странските партнери и да се создаде основа за меѓусебна потрајна кооперација. Со овие промени треба да се поттикнат заедничките вложувања, да се воведат постабилни односи и да се оневозможи монополското влијание. Нужно е да се зголеми улогата и одговорноста на организациите на здружен труд во оваа област.

— Ке се утврдат критериумите и методологијата за водење на активна политика на реален девизен курс на динарот за да се заштити во максимално можна мера, вредноста на динарот;

— во почетокот на 1984 година Ке се обезбедат услови за функционирање на единствениот девизен пазар, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Со доследна примена на тој закон и на прописите донесени врз основа на законот, со воспоставување на девизен пазар, Ке се овозможи рационална и ефикасна циркулација на девизите, подобрување на девизната ликвидност, решавање на курсните разлики и оневозможување на стекнувањето доход по пат на незаконито стопанисување со девизите. На девизниот пазар Ке се вршат сите купувања и продажби на девизи меѓу организациите на здружен труд и овластените банки, како и промет на девизи меѓу тие банки и Народната банка на Југославија и Ке се обезбди побрза наплата на побарувањата во странство;

— до крајот на февруари 1984 година Сојузниот извршен совет Ке му поднесе на Собранието на СФРЈ нацрт на посебен закон со кој Ке се реши прашањето за досегашните курсни разлики што настанаа по сите основи.

3. Заради нормализација на финансиските текови, отстранување на динарската неликвидност и јакнење на динарот како единствено средство што врши функција на пари во земјата и спрема странство, Ке се води активна парична и кредитна политика и Ке се создаваат услови за постепено воведување на конвертибилност на динарот. За тоа Ке биде донесена посебна програма во почетокот на 1984 година.

Ке се зголеми степенот на самофинансирањето на организациите на здружен труд и учеството на здружените средства за финансирање на инвестициите и другите деловни потфати.

Со мерките и активностите врз селективна основа Ке се изврши консолидација на финансиската ситуација на организациите на здружен труд и на другите носители на општествени средства и соодветни организациони и други промени во паричниот, кредитниот и банкарскиот систем. Притоа е неопходно да се зајакнат сопствените средства, посебно обртните средства на стопанството и да се усогласат односите меѓу краткорочните и долгорочните пласмани и меѓу основните и обртните средства.

Во инвестиционата политика треба да се поттикнуваат и поддржуваат, врз селективна основа, првенствено оние производствени програми што можат да се реализираат во релативно краток рок, а со тоа, покрај другото, да се создадат услови за отплата на кредитните обврски во земјата и во странство.

Освен тековните мерки и активности што Ке се преземат заради отстранување на динарската неликвидност и за зголемување на финансиската дисциплина, Ке се утврди ефикасен механизам за отстранување на причините што овозможуваат непокрисна финансиска побарувачка со тоа што, од финансиска страна, Ке се обезбеди доходот да се остварува во зависност од резултатите на пазарот. Со остварувањето на улогата на финансиските органи и на Народната банка на Југославија Ке биде воспоставен механизам со кој Ке се спречува емисијата и тековите на парите и кредитите да овозможуваат инфлација на која и да било точка од прометниот процес на репродукцијата.

Ке се создадат услови за поголемо здружување на средства и за стеснување на депозитно — кредитните односи. Кредитно-монетарниот систем треба да придонесува за процесот на здружување на трудот и средствата и за остварување на политиката на реален курс на динарот и негова заштита. Со соодветни промени во системот и видовите на меѓусебно плаќање, кредитирање и финансирање Ке се отстра-

нат сегашните натрупани проблеми во меѓусебното задолжување и разните сурогати на парите што овозможуваат дефицитарно финансирање на производството, инвестициите и потрошувачката и предизвикуваат растројство помеѓу понудата и побарувачката, цените и доходот, како и во целиот процес на репродукцијата. Во целост, со овие промени и со доследна примена на соодветните прописи Ке се заостри финансиската дисциплина и Ке се обезбеди уредност и ликвидност на извршувањето на втасаните финансиски обврски.

Ке се предложи закон за обртните средства со цел пред другите финансиски операции, што Ке се преземат заради подобрување на материјалната положба на стопанството, да се обезбеди тие средства да се насочат само за оживување на тековното производство. Ке се овозможи користењето на тие средства за непокриени инвестиции и потрошувачка.

4. Во политиката на стекнување и распределба на доходот Ке се создаваат услови за реално пресметување, искажување и планирање на доходот и за економски рационално распоредување на потрошувачката и акумулацијата (средства за јакнење на материјалната основа на здружениот труд и средства на резервите). Со разработка на основите и мерилата за стекнување и распределба на доходот, согласно со Законот за здружениот труд и со Долгорочната програма за економска стабилизација, со самоуправните спогодби, општествените договори и со законските прописи, Ке се воспостави стимулативен однос помеѓу бруто личниот доход по работник и акумулацијата по ангажирани средства што, во основата, треба да ја одразува објективизираната распределба на доходот на акумулација и потрошувачка.

Ке се создаваат порамноправни услови за стекнување на доход по пат на поаддекватна примарна распределба, отстранување на дисперитетот на цените и со преземање на други мерки.

Согласно со договорената политика на распределба на доходот, со основите и мерилата за формирање на личниот доход на работниците и за негово годишно пресметување, Ке се воспостават објективни мерила на придонесот по основ на текуштиот и минатиот труд. Тоа треба да ја зголеми моралната и материјалната мотивираност на работниците за зголемување на продуктивноста на својот и на заедничкиот труд и за рационално користење на капацитетите, опремата и сите средства.

Со решителни промени на условите за работа и стопанисување треба што побргу да се обезбеди доследна примена на начелото за распределба според трудот и резултатите од трудот, така што секој кој повеќе и подобро работи повеќе и да заработи, врз основа на пазарните критериуми и вообичаените основи и мерила за распоредување на доходот и за распределба на личните доходи.

Доходот стекнат со труд и со резултати од трудот не смее да се доведува во прашање. Преминот на системот на бруто лични доходи и нивната годишна пресметка треба да се подготви и да се воведо во текот на 1984 година, заедно со промените во финансискиот систем, планирањето, билансирањето и во утврдувањето на завршните сметки, со кои Ке се обезбеди пореално искажување на доходот и, врз таа основа, Ке се зголеми моќта на неговата мотивација (материјалната заинтересираност).

Со законите и другите прописи на републиките и на автономните покраини и на друг начин Ке се отстрануваат можностите за стекнување на доход независно од трудот и резултатите од трудот. Врз основа на општествен договор Ке се утврдат соодветни инструменти со кои монополскиот и екстрадоходот и разните видови приходи од имот Ке се пренасочат согласно со Уставот на СФРЈ и законот (по пат на даноци и друг начин).

5. Во областа на финансирањето на проширената репродукција неопходни се крупни промени во смисла на јакнење на улогата на самофинансирањето на работните организации, вклучувајќи го и здружувањето на средства во проширената репродукција, така што здружениот труд во стопанството да стане негов претежен носител. Притоа е најважно да се создадат услови поголемиот дел од инвестициите да биде заснован врз здружување на труд и средства на самите организации на здружен труд, како форма на концентрација на средствата и производството.

Во распределбата на акумулацијата ќе се зголеми учеството на вложувањата за трајни обртни средства во парична форма, ќе се преземат мерки за забрзување на нивната циркулација и ќе се оневозможи прелевањето на обртните средства во инвестиции. Водејќи сметка за реалните материјални можности, неопходно е да се зголеми амортизацијата до ниво кое обезбедува најмалку проста репродукција, да се обезбеди перманентна ревалоризација на средствата и одржување на ритмот на техничко-технолошките промени. Ќе се изврши попис и проценка на основните и другите средства. Истовремено, треба да се врши и отпис на вредноста на општествени средства што не се користат.

Поради повеќегодишниот дефицит во надворешно-економската размена и поради натрупаните загуби, дефицитот и разните фиктивни вредности од претходниот период, неопходно е во наредниот период од тековната акумулација да се издвојуваат значителни средства за нивно покривање. Во рамките на приспособувањето на стопанскиот систем кон барањата на економската стабилизација ќе се догради системот на финансирање на репродукцијата така што да се отстранат причините за дефицитарното финансирање и антиципираната потрошувачка. Неопходно е сите корисници на општествени средства што го имаат овие дефицити и др. да изработат посебни програми за санација, посебно во областа на производството и инвестициите и кај определени општествени фондови (антиципирана потрошувачка). Веднаш треба да се изработат програми за преориентација на нерентабилното производство, запирање на нерационалните инвестиции, елиминирање на прекумерната потрошувачка и др.

Заради доследно остварување на уставните права, обврски и одговорности на работниците во здружениот труд ќе бидат извршени соодветни промени во планскиот и пресметковниот систем и во системот на формирање и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи. Во рамките на планскиот систем и методологијата на планирањето и искажувањето на доходот согласно со Законот за здружениот труд ќе се воведат изработка на збирна и консолидирана завршна сметка, со што ќе се обезбеди реално искажување на доходот и изработка на сигурни планови и завршна сметка за работните и сложените организации на здружен труд. Исто така, тоа треба да придонесе за јакнење на процесот на здружување врз основа на заедничко остварување на доход и поднесување на заеднички ризик, односно со работење врз основа на заедничко остварување на доход — заеднички приход и заеднички доход, правото на надомест за користење на останатите средства и правото на поврат на средствата во рамките на заедничкото вложување.

Ќе се разработи механизмот на функционирање на информирањето и меѓусебното влијание на работниците во основните организации на здружен труд и на нивните делегации за да се обезбеди решително влијание на работниците во основните организации на здружен труд врз распределбата на целокупниот доход. Со политиката на доходот и потрошувачката до 1986 година треба да се обезбеди јакнење на материјалната основа на здружениот

труд и да се зголеми учеството на организациите на здружен труд од стопанството во доходот.

Со мерките на економската политика и со механизмите на стопанскиот систем стопанството ќе се растовари од дел од материјалните обврски, така што и по таа основа да се создадат услови организациите на здружен труд од доходот и чистиот доход да издвојуваат поголеми средства за акумулација. Соодветните општествени дејности треба да се пренасочат во квалитетна смисла, врз утврдените основи на развојот, така што успешно да ја извршуваат својата улога во процесот на општествената репродукција. Притоа, од посебно значење за развојот на општествените дејности е да се спроведе рационализација и обединување на мрежата на институции, да се зголеми ефикасноста на работењето, како и да се ревидираат правата што ги надминуваат реалните материјални можности. Со промените во изворите и во начинот на финансирање на општите и заедничките потреби ќе се создадат услови за поширока слободна размена на трудот во непосредните односи помеѓу давателите и корисниците на услуги.

6. Ќе се води политика на сведување на сите видови потрошувачка во рамките на расположивите средства. Тежиштето во економската и развојната политика мора да биде врз поцелосното отстранување на настанатите растројства во стопанските текови, посебно во стоковно-паричните односи, што се предизвикани со повеќегодишното зголемување на сите видови потрошувачка над расположивиот доход. Со промените во условите за стопанисување и со економската и развојната политика мора што побрзо да се воспостави потребната рамнотежа помеѓу расположивите средства и стоковните фондови. Оваа рамнотежа мора да се воспостави, а потоа да се одржува, пред сè со потпирање врз поквалитетното и попродуктивното стопанисување, врз растежот на националниот доход и врз структурното приспособување на нашето стопанство кон барањата на внатрешната и надворешната економска ситуација. Меѓутоа, поради изразитите проблеми, посебно во поглед на девизната и внатрешната динарска ликвидност веднаш мора да се преземаат мерки за ограничување и сведување на целокупната потрошувачка во реални рамки, врз селективна основа, за да може товарот на стабилизацијата рамномерно да се распределат врз целото општество.

При остварување на стапката на стопанскиот растеж од околу 3%, мора да дојде до побавна динамика на растежот на сите категории потрошувачка во однос на динамиката на растежот на општествениот производ. Согласно со определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација, во 1984 година и во наредните години, учеството на инвестициите во општествениот производ треба да се намали и да се сведе во реални рамки. Учеството на општата и заедничката потрошувачка во општествениот производ би се намалило (посебно материјалните трошоци и инвестициите). Учеството на личната потрошувачка би имало благ растеж.

Во текот на 1984 година ќе се разработат основните односи и механизми на распределбата на доходот во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација. Поаѓајќи од договорените критериуми, ќе се изработи општествен договор на републиките и на автономните покраини за распределбата на доходот и ќе се обезбедат услови за негово успешно применување.

Во областа на личната потрошувачка ќе се води политика на забавување на растежот на животните трошоци и политика на растеж на личните доходи, на доходот и на другите извори на приход врз основа на распределбата според трудот и согласно со движењето на расположивите средства за потрошувачка од остварениот општествен производ. Во структурата на личната потрошувачка ќе настапат

квалитативни промени во смисла на зголемено учество на трајните блага (стан и друго); услугите и штедењето, што ќе се поддржува и со мерките на економската политика.

7. Врз договорените заеднички основи ќе се води активна даночна политика, имајќи го предвид првенствено економското и социјалното значење на даноците, како и значењето што го имаат даноците во развојната и во економската политика. Ќе се намалува уделот на данокот на промет и на другите посредни даноци, а ќе се зголеμουва улогата на непосредните даноци. Во првиот квартал од 1984 година, во соработка со републиките и со автономните покраини, ќе се утврдат заедничките основи на даночниот систем и политика, што договорно ќе се применуваат единствено во целата земја и ќе се разработи целосна концепција на даночната политика во функција на економската и социјалната политика.

Политиката на посебниот данок на промет треба да биде во согласност со економските и социјалните функции на основниот данок на промет. Со прописите на републиките, на автономните покраини, на градовите и на општините ќе се обезбеди стапката на приходите по основите на посебниот данок на промет да биде пониска од стапката на растезот на приходите остварени од непосредните даноци и со тоа ќе се зголеми учеството на приходите од непосредните даноци во вкупните приходи за покривање на општите и општествените потреби. Согласно со договорот за усогласување на основите на политиката на посебниот данок на промет во периодот од 1981 до 1985 година, републиките и автономните покраини меѓусебно ќе ја усогласуваат политиката на посебниот данок на промет.

8. Врз трајни основи на здружување на труд и средства и со доследна примена на уставното начело за распределба според резултатите од трудот и начелото на социјалистичката солидарност, ќе се води активна социјална политика која посебно ќе ги разработи мерките за заштита на животниот стандард и за социјална заштита на семејствата со пониски приходи по член на домаќинството, на невработените и на старите лица.

Со спроведувањето на таквата политика ќе биде обезбедено животниот стандард непосредно да зависи од резултатите на трудот и од животот на продуктивноста и остварениот доход. Ќе се обезбеди намалување на социјалните разлики, ќе се преземаат мерки на социјална заштита и ќе се решаваат социјалните проблеми. Ублажувањето на социјалните разлики и нивноното решавање мора да се заснова врз трајно зголемување на производството и доходот. Со целокупните промени во стопанскиот систем и во основите, мерилата и пропорциите за формирање и распределба на доходот и на средствата за лични доходи и лична потрошувачка, ќе се создаваат реални услови таа политика успешно да се остварува. Врз таа основа енергично ќе се отстрануваат причините за појавите на присвојување на материјалните и други општествени вредности независно од трудот и резултатите од трудот.

Целосните програми на социјалната политика и социјалната заштита, со кои ќе се утврдат носителите на материјалните права и обврски, изворите на средства и носителите на одделни активности, треба да се разработат во основните организации на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во општините. Во општествено-политичките заедници активната социјална политика ќе се поддржи со мерките на развојната, даночната и кредитната политика, како и со други мерки.

III

Неопходно е во сите работни средини и во сите самоуправни организации и заедници веднаш да се пристапи кон конкретизација на определбите од

Долгорочната програма за економска стабилизација и да се преземат мерки за остварување на утврдените цели и задачи на стабилизационата програма за првата етапа и да се извршат соодветните подготовки за втората етапа од остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација во периодот до 1990. година и натаму. Решително ќе се настојува бројот на административните и рестриктивните мерки на економската политика да се намали и што повеќе прашања да се регулираат со мерки и решенија од системски карактер и со мерки на подолгорочна и поефикасна економска политика.

За остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација, во сите самоуправни организации и заедници треба да се приспособат постојните и да се донесат нови планови и програми за работа и развој и односите самоуправни акти и други прописи за периодот од 1986 до 1990 година. Со тоа треба да се обезбеди уште повеќе да дојдат до израз интересот и работното творештво на здружените работници, да се зголеми одговорноста за работењето и резултатите од трудот во здружениот труд и да зајакне реалната општествена моќ на работниците и на сите работни луѓе за уредувањето на односите во здружениот труд, во месната заедница, општината, автономната покраина, републиката и федерацијата односно во целата југословенска социјалистичка самоуправна заедница.

Во почетокот на 1984 година ќе се утврдат измени и дополненија на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, со што ќе се создадат услови, пред сè, стопанските субјекти да го планираат својот развој самите и со сите други организации на здружен труд на кои се упатени со доходовните, развојните и репродукционите интереси. Врз основа на меѓусебно усогласените планови на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници треба поцелосно да се изработат меѓусебните заеднички интереси и цели на развојот, односно на ниво на федерацијата да се утврдат заедничките интереси и цели на развојот што работните луѓе во републиките и во автономните покраини, народите и народностите на нашата социјалистичка заедница треба да ги остварат на единствениот југословенски пазар и единствениот систем на општествено-економските односи на социјалистичкото самоупраување.

Согласно со начелата на самоуправното планирање, во почетокот на 1984 година исто така ќе биде утврдена и соодветна методологија на планирањето, што треба да го олесни донесувањето на плановите и програмите за работа и развој на сите носители на самоуправното општествено планирање, пред сè на основните и другите организации на здружен труд. Усовршувањето на методологијата на планирањето ќе биде трајна задача и во наредниот период за да се внесат во практиката новите научни и стручни сознанија до кои се доаѓа со текот на времето.

За остварување на договорените определби и задачи на заедничката развојна и економска политика, во текот на 1984 година ќе бидат преземени соодветни акции за донесување на заедничка стратегија и политика на развојот на научната област, областа на технолошкиот развој, енергетиката, агроиндустрискиот комплекс, сообраќајот и др., како стратегија на развојот, извозот, малото стопанство, регионалниот развој и др., заедно со изучување на демографските, еколошките, просторните, одбранбените и другите проблеми врзани за долгорочниот развој до 2000 година, а каде што е тоа неопходно и можно и на подолг рок. Врз таа работа треба да се соберат сите креативни сили на нашето општество и навремено да се подготват за реализација на етапите од Програмата што ги следи работите од првата етапа на нејзино остварување.

Согласно со донесените одлуки и врз основа на договорените определби, во утврдените рокови ќе биде донесен Долгорочен општествен план на Југославија за периодот до 2000. година и Долгорочен општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

За успешно остварување на заедничката економска политика и на целокупната стратегија на развојот потребно е во сите општествено-политички заедници, вклучувајќи ги органите и организациите на федерацијата, да се подготват и остваруваат програми на трансформација на органите на управата заради нивно оспособување за што поефикасно законито и одговорно извршување на функциите утврдени со системот и Уставот. Ќе се спроведат подлабоки организациони и кадровски промени во овие органи за да се оспособат организационо и кадровски за спроведување на стабилизационата програма и за успешно вршење на управните и извршните функции спрема целиот делегатски систем, вклучувајќи го и Собранието на СФРЈ. Ќе се преземат и мерки за јакнење на законитоста и извршување на правата, обврските и одговорностите, за повисок степен на самоуправната информираност и за зголемување на успешноста на функционирањето на целиот политички систем на социјалистичкото самоуправување.

Втор дел

ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

I

1. Поаѓајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација, посебно од остварувањето на развјната политика, промените на материјалните односи, унапредувањето на општествено-економските односи и приспособувањето на стопанскиот систем и економската политика кон барањата на економската стабилизација, најважни задачи на општествено-економскиот развој и на економската политика во 1984 година се: оживување на производството и подобрување на квалитетот на стопанисувањето и јакнење на материјалната положба на стопанството; јакнење на позицијата на нашето стопанство во економската размена со странство; отстранување на причините и зауздување на високата инфлација и запирање на опаѓањето на продуктивноста на трудот и на реалните лични доходи.

Овие задачи ќе се остваруваат со преземање на активности и мерки заради:

- поцелосно и порационално користење на сите расположиви капацитети и ресурси;

- максимално зголемување на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, рационален увоз и намалување на степенот на надворешната задолженост на земјата;

- создавање на услови за продуктивно зголемување на вработеноста, првенствено на младите школувани кадри;

- средување на односите на пазарот и зауздување на растежот на цените;

- усогласување на вкупната потрошувачка со оствареното производство и со реалниот доход, вклучувајќи го покривањето на неопходниот дел на обврските од поранешните години;

- усогласување на односите во распоредувањето на доходот и распределбата на чистиот доход заради јакнење на материјалната основа на здружениот труд;

- подоследно спроведување на распределбата според резултатите од трудот;

- запирање на опаѓањето на животниот стандард;

- остварување на договорената политика на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово;

- натамошно јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

2. Со преземање на активностите и мерките на економската политика предвидени со оваа резолуција и на другите мерки предвидени со Долгорочната програма за економска стабилизација и со Планот за остварување на таа програма, ќе се создаваат услови со поголем труд и залагање да се запре стагнацијата и опаѓањето на производството и да започне неговото оживување. Се предвидува дека општествениот производ ќе се зголеми за околу 2%, индустриското производство за околу 3%, а земјоделското производство за околу 2%. Притоа се смета со пораст на извозот на стоки и услуги за околу 16%, од тоа на конвертибилното подрачје за околу 20%, и со пораст на увозот на стоки и услуги за околу 7%. Вработеноста ќе се зголеми за околу 2,0%. Ќе се запре опаѓањето на продуктивноста на трудот на вкупното стопанство, а продуктивноста на трудот на индустријата ќе се зголеми за околу 1%. Инвестициите во основни средства ќе бидат помали за околу 10%. Општата и заедничката потрошувачка селективно би се намалиле за околу 6%. Се смета со запирање на опаѓањето на реалните лични доходи.

II

3. Основна задача на економската политика е оживување на стопанската активност, со создавање услови за растеж на производството, извозот и продуктивно вработување. Ќе се поттикнува, пред сè, индустриското производство наменето за извоз, производството на енергија, определени сировини и репродукциони материјали, земјоделското производство, развојот на сообраќајот, туризмот, малото стопанство и станбената изградба. Порастот на производството и на другите стопански активности мора да го следи значително зголемување на мобилноста на акумулацијата и ефикасноста на користењето на расположивите средства за инвестиции, како и продуктивно вработување, првенствено на младите школувани кадри.

Ќе се создаваат материјални, системски и други услови за зголемување на производството: со јакнење на материјалната положба на стопанството; со намалување на обврските на стопанството за општи и заеднички потреби и со намалување на задолженоста на стопанството; со подобро користење на капацитетите и на другите расположиви ресурси; со зголемување на производството, активирање на резервите и штедење на енергија и сировини; со поголемо производство со кое се супституира увозот и со поселективен увоз на сирови и репродукциони материјали; со зголемување на продуктивноста и подобрување на организацијата на работата и јакнење на другите фактори на стопанисувањето и приспособување кон барањата на светскиот пазар; со поттикнување на мотивираноста за развој и поголема примена на знаењата, творештвото и новаторството и на резултатите од техничко-технолошкиот прогрес; со зголемување на сопствените обртни средства на организациите на здружен труд; со зголемување на ефикасноста на капацитетите и со побрза циркулација на обртните средства; со финансиска консолидација на организациите на здружен труд; со афирмирање на работните и сложените организации на здружен труд во работењето и развојот; со зголемување на влијанието на пазарот врз работењето на организациите на здружен труд; со репрограмирање на делот од обврските по основа на домашните инвестициони кредити и со конверзија на краткорочните кредити од примарната емисија врз селективна основа.

Оживувањето на производството и на стопанската активност во целост ќе се врши врз селективни основи а предност ќе има, пред сè, производството што е наменето за извоз заради решавање на проблемите на девизната ликвидност, за супституција на увозот и за снабдување на домашниот пазар со производи од витално значење за стандардот на населението.

Зголемувањето на производството ќе се поттикнува и со насочување на странските и домашните кредити за производство наменето за извоз и со унапредување на меѓусебните односи на репродуктивно поврзаните производители на единствениот југословенски пазар. Ќе се извршат измени на прописите за производствената кооперација и за вложувањето на странски капитал во домашното производство.

Оживувањето на производството ќе се поттикнува со мерките на монетарната и кредитната политика, со политиката на реалниот курс на динарот и со средување на односите во располагањето со остварените девизи.

Ќе се води заедничка политика и ќе се создаваат услови за нејзина поефикасна реализација во големите техно-економски системи, како што се енергетиката, сообраќајот, земјоделството, науката и технологијата (модернизација, организација на работата, кадри). Системски ќе се совладуваат застоите во примената на современите достигнувања на науката, техниката и технологијата и организацијата на работата во овие системи.

Со мерките на економската политика ќе се поттикнуваат организациите на здружен труд кон меѓусебно поврзување, поделба на трудот, специјализација на производството, донесување и остварување на заеднички развојни програми и планови и здружување на труд и средства заради остварување на долгорочните заеднички интереси, утврдени со оваа резолуција.

4. Во областа на индустријата ќе се преземат посебни мерки и активности (поповолни услови за кредитирање, обезбедување приоритетен увоз на сировини и репродукциони материјали и др.) со кои ќе се создаваат услови за зголемување на производството наменето за извоз, пред сè на конкурентниот пазар, и на производството кое познатително придонесува за супституција на увозот или служи за задоволување на виталните потреби на населението.

Со мерките на економската политика нема да се поттикнува производството засновано врз висока употреба содржина, кое не е наменето за извоз или не е во функција на извозот и кое не служи за задоволување на виталните потреби на населението.

Со зголемено користење на расположивите и на нови сировински капацитети, со поголема финализација на домашните сировини во земјата, со поцврсто поврзување на производителите на сировини и на финални производи, при поголемо користење и рационална преработка на секундарните сировини, ќе се создаваат поповолни услови за вкупна снабденост на индустријата, а посебно на производството за извоз.

Со поинтензивно вклучување на малото стопанство во производствените текови на индустријата ќе се создаваат услови за зголемена супституција на увозот и за порационално производство за извоз.

5. Заради остварување на заедничките цели и задачи во 1984 година насочени кон оживување на вкупното производство поради постојано растечките потреби за енергија, значително ќе се зголеми производството на јаглен, кокс и електрична енергија. Ќе се зголеми и производството на природен гас и нафтни деривати. Ќе се обезбеди и неопходен увоз на енергетски сировини и репродукциони материјали, првенствено на нафта,

Реално задоволување на потребите на потрошувачите за одделни видови енергија, обемот на производство, преработката, увозот и извозот на енергија ќе се утврдат во енергетскиот биланс на Југославија за 1984 година, што ќе го донесе Сојузниот извршен совет во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини. Во билансот ќе се утврдат и мерките за негово остварување, во согласност со политиката утврдена во Резолуцијата.

За да се обезбеди поголемо производство и преработка на енергетските сировини и електрична енергија, а посебно јаглен, неопходно е учесниците на општествениот договор за развој на рудниците за јаглен да обезбедат негово побрзо спроведување, особено во поглед на обезбедувањето средства за развој на рудниците.

Ќе се преземат мерки со кои ќе им се обезбеди на рудниците за јаглен под поволни услови да ги решат проблемите на обртните средства за зголемено производство, а посебно за кредитирање на залихите на јаглен.

Во рамките на спроведувањето на политиката за отстранување на диспаритетот на цените, посебно ќе се води сметка за положбата на енергетиката во примарната распределба и за ценовните односи во енергетиката.

На производителите на енергија ќе им се овозможи неопходниот увоз на опрема (вклучувајќи и ХТЗ опрема) и резервни делови, што не се произведуваат во земјата.

Ќе се интензивираат работите врз истражувањето и експлоатацијата на јаглен, уранова руда, нафта и гас и ќе се продолжи со измената на структурата на производството и потрошувачката на примарна енергија.

Приоритет во снабдувањето со нафтени деривати ќе имаат земјоделството, производството на стоки за извоз, странскиот туризам, меѓународниот сообраќај, наменското производство и петрохемијата во снабдувањето со примарен бензин.

Термоцентралите на мазут ќе се користат само во случаи кога потребите во електрична енергија не можат да се намират од други извори во земјата и во согласност со енергетскиот биланс на Југославија.

Ќе се преземат мерки со кои ќе се создаваат поповолни услови за побрзо завршување на енергетските капацитети во изградба и за отпочнување на работите врз објекти на континуитет што ќе користат домашни енергетски ресурси, согласно со договорот што ќе биде склучен до крајот на првото полугодие 1984 година.

Согласно со политиката на користење на домашните енергетски ресурси, во 1984 година ќе се склучат договори и самоуправни спогодби за користење на косовските лигнити и за користење на сливот на реката Дрина за производство на електрична енергија и ќе се вршат потребните подготовки за изградба на објекти за користење на овие потенцијали.

Со мерките на економската политика ќе се поттикнува побрзото вклучување на домашната машиниоградба во производството на опрема за енергетски и сировински капацитети, во прв ред на опрема за рудниците за јаглен, како и развојот на технолошките решенија за користење и облагородување на домашните јаглени.

Рамномерно и под еднакви услови снабдување со нафтени деривати, вклучувајќи и примарен бензин, кокс и петрохемијски производи, ќе се обезбеди со самоуправни спогодба на организациите на здружен труд што тие ќе ја склучат во соодветните општи здруженија во Стопанската комора на Југославија. Доколку тие самоуправни спогодби не се склучат во утврдениот рок, Сојузниот извршен совет ќе

преземе соодветни мерки во рамките на своите надлежности. До склучувањето на самоуправниот спогодби ќе се применуваат критериумите за рамномерно и под еднакви услови снабдување на пазарот со овие производи што важеа во 1983 година.

Организациите на здружен труд од нафтеното стопанство, во рамките на своето општо здружение во Стопанската комора на Југославија, најдоцна еден месец по усвојувањето на Енергетскиот биланс за 1984 година, ќе склучат самоуправни спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со нафетни деривати, вклучувајќи го и примарниот бензин за петрохемијата.

Организациите на здружен труд од црната металургија, во рамките на своето општо здружение во Стопанската комора на Југославија, најдоцна еден месец по усвојувањето на Енергетскиот биланс за 1984 година, ќе склучат самоуправни спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со кокс.

Организациите на здружен труд за петрохемиски производи и преработувачите на пластични маси, во рамките на Општото здружение на хемиската индустрија во Стопанската комора на Југославија, врз основа на количествата на примарен бензин утврдени со енергетскиот биланс и со склучената самоуправни спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со нафетни деривати, најдоцна еден месец по усвојувањето на Енергетскиот биланс за 1984 година, ќе склучат самоуправни спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со петрохемиски производи.

Неопходно е сите протрошувачки на енергија да преземат мерки за штедење и порационално користење на сите видови енергија, што ќе се поттикнува со мерките на економската политика. За таа цел ќе се преземе следното:

- побрзо и поефикасно ќе се примени Програмата на долгорочни мерки за рационализација, супституција и штедење на енергијата;

- ќе се склучи општествен договор за штедење и рационално користење на електричната енергија, како и за солидарност на републиките и на автономните покраини во случај на недостиг на електрична енергија;

- потрошувачите на мазут и масло за горење во широката потрошувачка, а пред сè потрошувачите во индустријата за градежен материјал, вклучувајќи ги и цементарниците, како и фабриките за шеќер и другите потрошувачи што трошат мазут за производство на топлотна енергија, во првото полугодие ќе донесат програми за преминување на потрошувачка на јаглен и други домашни енергетски горива. Со мерките на економската политика ќе се поттикнува остварувањето на тие програми и ќе се дестимулира изградбата на нови објекти што користат мазут и масло за горење како енергетско гориво. Овие потрошувачи ќе преземат мерки за штедење со кои ќе ја намалат вкупната потрошувачка на овие горива во земјата најмалку за 5% во однос на 1983 година.

- ќе се испита и можноста за рационализација на дистрибутивната мрежа заради намалување на загубите на електрична енергија.

Производителите и потрошувачите на енергија, односно самоуправните организации и заедници ќе склучат самоуправни спогодби за изградба на енергетски објекти врз база на здружување на труд и средства и заедничко остварување на доход, поаѓајќи од стоковниот карактер на енергијата и од дејствувањето на економските законитости во оваа област.

Републиките и автономните покраини, согласно со своите прописи, ќе обезбедуваат и задолжително здружување на средства во случаите кога со самоуправни спогодби не е можно да се обезбедат средства за финансирање на изградбата на договорените енергетски објекти.

Заинтересираните самоуправни организации и заедници во областа на енергетиката, врз основа на меѓусебно спогодување, ќе утврдат заеднички развојни програми за изградба на објекти врз база на однапред утврдени услови, согласно со Законот за здружениот труд.

Ќе се поттикнува развојот и користењето на соларната енергија, енергијата на биомасите и геотермалната енергија, користењето на маслените шкрилци и други енергенти заради намалување на зависноста од увозната енергија.

Ќе се донесе договор за основите на долгорочниот план на Југославија за развој на енергетиката до 2000 година и договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на енергетиката во периодот од 1986 до 1990 година.

6. Во земјоделството ќе се зголеми активността и ќе се создаваат услови што поцелосно да се користат расположливите природни ресурси и изградени капацитети за зголемување на производството, пр осетно зголемување на договарањето на производството, откупот и прометот на земјоделски производи и подобра снабденост со репродукциони материјали и опрема. Ќе се создаваат услови за постепено зголемување на учеството на сточарството во вкупното земјоделско производство и зголемување на производството на добиточна храна, за да се интензивира развојот на земјоделството, да се подобри структурата на исхраната на населението и снабдувањето на индустријата со сировини. Врз основа на утврдената програма за производство на храна, конкретизирана по одделни носители, навременото донесување на мерките и обврските предвидени во Долгорочната програма за економска стабилизација и во Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустријскиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, потребно е:

- со посебен договор да се утврдат мерките за спроведување на Програмата за производство на храна во 1984 година;

- навремено да се утврдат паритетите на цените на основните земјоделски производи што ќе го поттикнуваат остварувањето на Програмата за производство и ќе воспостават реални односи помеѓу нивото на цените на земјоделските производи и цените на поважните репродукциони материјали и земјоделството;

- со договарање и самоуправни спогодување да се создаваат услови за навремено обезбедување на земјоделското производство со репродукциони материјали и, за таа цел, да се обезбедат девизни средства за набавка на сировини за производство на вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и протееинска добиточна храна, како и за набавка на гуми и резервни делови за механизацијата, пред сè за општествено организираното производство;

- во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација во 1984 година ќе се создаваат услови за зголемување на производството и на извозот на земјоделски и прехранбени производи. Врз основа на Програмата за производство на храна за 1984 година во Стопанската комора на Југославија ќе се утврди програмата за извоз на земјоделски и прехранбени производи до 31 декември 1984 година.

На организациите на здружен труд на кои со акт на Собранието на СФРЈ или на Сојузниот извр-

шен совет или со решение на сојузен орган, ако врз него Сојузниот извршен совет пренел овластување, извозот на определени производи им се ограничува или забранува, ќе им се обезбеди девизна компензација, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, земјаките го предвиди и Општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивно производство во 1984 година.

Сојузниот извршен совет до крајот на февруари 1984 година ќе ги разгледа проблемите во врска со остварувањето на правото на девизна компензација според Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Законот за прометот на стоки и услуги со странство и ќе донесе односно ќе предложи соодветно решение;

— со мерките на монетарно-кредитната политика да се обезбедат средства за кредитирање на предвидениот обем на производството, залихите и резервите на основни земјоделски и прехранбени производи, така што земјоделството, како и извозот, да биде во најповолна положба во поглед на кредитирањето;

— да се преземат мерки за побрз развој на сточарското производство, особено на општествениот сектор, со насочување на средствата за инвестиции под поповолни услови и со решавање на пројавените проблеми во снабдувањето со протеински компоненти за добиточна храна;

— со посебни мерки да се поттикнува побрзиот развој на производството во ридско-планинските подрачја, посебно на говеда и овци, вклучувајќи го значителното зголемување на производството на добиточна храна (овес, јачмен, крмни култури), одделни видови зеленчук и овошје;

— да се донесе општествен договор за унапредување на производството на маслодајни култури за периодот од 1984 до 1986 година и да се утврдат мерките на економската политика за зголемување на производството на масло;

— да се донесе општествен договор за заедничките основи за унапредување на рибарството;

— да се поттикнува побрзото организирање на индивидуалните земјоделски производители во земјоделски задруги, организации на кооперанти и во други форми на здружување, заради зголемување на земјоделското производство и неговата стоканост и заради подобрување на организацијата на откупот. Истовремено треба да се обезбеди поспешна работа и кадровско оспособување на стручната служба за унапредување на производството на овие стопанства;

— во спроведувањето на мерките на земјишната политика да се создаваат услови за поголема заштита и зачувување на плодноста, за порационално искористување и обработка на необработени површини, за реорганизација на примарното производство, уредување на земјиштето, зголемување на површините во општествениот сектор и во општествено организираното производство, за усогласување на даночната политика врз разрешување на односите во наследувањето и поседувањето и др.

Заради побрзо и постабилно зголемување на производството на храна, ќе се интензивира здружувањето на труд и средства врз долгорочни доходни основи помеѓу производителите на храна, прометните и туристичките организации на здружен труд, крупните потрошувачи и другите субјекти заинтересирани за производство на храна и ќе се договори земјоделското производство пред почетокот на производниот процес.

7. Заради зачувување и проширување на шумскиот фонд и зачувување и унапредување на општокорисните функции на шумите, ќе се зголеми

обемот на одгледувачките работи со тежиште врз пошумувањето и подигањето на интензивни насади и плантажи, како и грижата за противпожарна заштита на шумите. Ќе се склучи општествен договор за единствени критериуми за биолошка репродукција и ќе се утврдат програми за пошумување на деградираниите и голите шумски површини.

Обемот на сечата ќе се зголеми во однос на претходната година во согласност со прирастот и приносните можности на шумскиот фонд, посебно на сечата на дрва за индустриска преработка.

8. Во областа на градежништвото, поради намалувањето на инвестициите, ќе дојде до намалување на производството, што треба да се ублажи со оспособување за зголемување на градежните работи во странство.

Со поттикнување на подобрата организираност и поширокото поврзување на градежната оператива со проектантските организации и со производителите на опрема и материјали за вградување, при неопходна кредитна поддршка и додатна стимулација на девизниот прилив, ќе се создаваат услови за поуспешен настап во странство, посебно во земјите во развој, со преземање на изградбата на комплетни инвестициони објекти.

Со натамошна конкретизација на главните правци на производствената ориентација, посебно во областа на енергетиката, крупната сообраќајна инфраструктура, земјоделството, водостопанството и др., ќе се придонесе за поголема извесност за ангажирање на специјализираните градежни организации и со тоа ќе се овозможи долготорочно програмирање и планирање на развојот и деловната соработка, како и побрз развој на доходните односи на учесниците во изградбата.

Со ефикасно користење на расположливите средства за станбена изградба треба да се обезбедат услови за оптимални серии и континуитет на градењето, подобро користење на капацитетите за индустриска и монтажна градба и за постигање поголема продуктивност на трудот, скратување на роковите и намалување на трошоците за изградба.

9. Во областа на сообраќајот ќе се преземаат мерки и активности за унапредување на технологијата и организацијата на работата, заради зголемување на ефикасноста и безбедноста на превозот, подобрување на квалитетот на услугите, намалување на трошоците и заштеда на гориво, посебно со производство на поекономични моторни возила. Посебно внимание ќе му се посвети на унапредувањето на организацијата и на општествено-економските односи во големите системи (железницата и ППТ), поради што треба целосно да се согледуваат и, врз основа на тоа, да се извршат соодветни измени и дополнувања на прописите за здружување во тие системи. Ќе се утврди стратегијата на развојот на сообраќајот.

Од значење се вложувањата во развојот и модернизацијата на железничката пруга Јесенице-Гевгелија, Автопатот на братството и единството, коаксијалниот кабел низ централниот дел на земјата и на превозните капацитети на железничкиот сообраќај. Модернизацијата на железничко-транспортните капацитети и на поморската и речната флота ќе се поттикнува со средствата предвидени за кредитирање на пласманот на домашна опрема, бродови и шински возила на домашниот пазар. Републиките и автономните покраини за развој и модернизација на железницата, во недостиг на средства од други извори, ќе обезбедат задолжително здружување на дел од доходот на организациите на здружен труд. Ќе се овозможи резервните делови и најнеопходната опрема што не се произведува во земјата да се увезат без плаќање на фондационите даноци. Ќе се донесе посебен договор за условите за стопаникување на железничкиот сообраќај и ќе се преземаат мерки

на економската политика заради негово оспособување за самостоен развој и зголемување на учеството во превозот на стоки и патници. Ке се создаваат услови за примена на прописите за амортизација на патиштата и за обезбедување средства за нивно одржување. Бродови и авиони ќе се увезуваат и на хипотекарен кредит.

Дел од динарските средства од надоместот за патишта во цената на течните горива ќе учествува и понатаму во финансирањето на проектите на железничкиот сообраќај и автопатиштата за кои се одобрени кредити од меѓународни финансиски институции. Ке се поттикнува зголемувањето на девизниот прилив и намалувањето на девизниот одлив по основа на сообраќајни услуги, ќе се зголеми учеството на домашните капацитети за превоз на стоки од увоз, извоз и транзит и ќе се создадат услови за намиравање на девизните обврски во областа на сообраќајот и врските по основа на меѓународни договори.

10. Заради поширока поделба на трудот и специјализација на производството, ќе се забрза развојот на производствените и услужните капацитети на малото стопанство од општествениот и индивидуалниот сектор. Големите производствени и трговски организации треба повеќе да се ориентираат кон отворање и поголема диверзификација на помали производствени капацитети за супституција на увозот на делови, склопови и стоки за широка потрошувачка, за дополнување на асортиманот за преработка на секундарните сировини и за вршење на услуги.

Во републиките и во автономните покраини ќе се преиспитаат прописите за вршење на дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните и прописите за договорните организации на здружен труд, заради создавање поголеми можности за развој на овие форми на стопанисување. Освен тоа, републиките, автономните покраини и општините ќе ги преземаат сите потребни мерки и активности за побрз развој на малото стопанство.

Со мерките на економската политика и со други мерки ќе се поттикнува поголемото ангажирање на средства на граѓаните за развој на капацитети на малото стопанство, за развивање и проширување на кооперацијата и на другите форми на деловна соработка со здружениот труд.

При кредитирањето приоритет ќе им се даде на програмите што овозможуваат зголемување на производството за извоз и супституција на увозот и на производството во кооперација, давањето услуги во дефицитарните дејности и поголемо вработување.

Ќе се прошири трговијата на мало со средства на граѓаните во прометот на земјоделски и прехранбени производи, посебно на овошје, зеленчук, месо и леб.

Федерацијата ќе ги донесе сите мерки од својата надлежност заради интензивирање на развојот на малото стопанство. Ќе се преиспитаат и ќе се предложат соодветни измени и дополненија на Општествениот договор за малото стопанство.

11. За да се зголеми девизниот прилив од туризмот, ќе се донесат посебни програми на мерки и активности во сите организации на здружен труд и асоцијации на туристичкото стопанство, во соработка со организациите од другите дејности што учествуваат во формирањето на современите форми на туристичка понуда, заради подобрување на квалитетот и проширување на содржината на услугите и подобра снабденост на пазарот, со што ќе се обезбеди поцелосно користење на капацитетите и продолжување на туристичката сезона.

Конкурентската способност на туристичкото стопанство ќе се обезбедува и со изедначување на поттикнувањата за извоз на туристички услуги со поттикнувањата за извоз на стоки; со издавање ди-

нарски чекови на Народната банка на Југославија со полуст; со кредити на банките при поддршка од примарната емисија за подготвување на туристичката сезона; со зголемена пропагандна активност и навремено издвојување на средства за заедничка туристичка пропаганда во странство во износ од 1% од регистрираниот девизен прилив во 1983 година. од што соодветен дел во девизи за покрите на трошоците за пропаганда во странство; со изедначување на стапката на основниот данок на промет на масло за горење за загревање на хотелските објекти со стапката на данокот на промет на масло за горење за индустриските постројки; со издавање на бензински бонови со попуст на странците и со други мерки.

Општото здружение на туристичкото стопанство и Туристичкиот сојуз на Југославија ќе подготват програма на туризмот во Југославија и ќе ги утврдат потребните мерки и активности за единствено настапување на странскиот пазар заради зголемување на девизниот прилив од туризмот.

12. Заради спроведување на програмата на мерки за економска стабилизација во станбено-комуналната област и заради порационална и побрза станбена изградба, потребно е:

- да се преземат мерки за забавување на упадокот на реалните вложувања во станбена изградба и за зголемување на бројот на станови што почнуваат да се градат;

- да се води политика на постепено реално зголемување на станарините заради обезбедување средства за одржување и проста репродукција на станбениот фонд, посебно за становите од повисоки категории, со субвенционирање на станарините на семејствата со ниски приходи;

- да се унапредува солидарната станбена изградба и да се издвојуваат средства од доходот во височина што ќе се утврди со републички и покраински закони и со самоуправни спогодба во општините и градовите;

- да се обезбеди наменско користење на средствата издвоени за станбена изградба;

- да се намалат издвојувањата за станбена изградба од чистиот доход;

- да се воведува задолжително учество на сопствени средства при добивањето на општествен стан, воједки сметка за економската и социјалната положба на корисниците;

- да се овозможи засновање на сосопственички односи;

- на корисниците на станови да им се овозможи да ги откупуваат становите во општествена сопственост чие одржување е нерационално, по пазарни цени и по критериумите што ќе се утврдат во републиките и покраините во согласност со Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комунална политика;

- со кредитната и земјишната политика да се овозможи изградба на станови за пазарот во рамките на програмата за станбена изградба;

- да се создадат услови организациите на здружен труд непосредно да договараат изградба на станови за потребите на своите работници;

- да се обврзат инвеститорите кои не можат да обезбедат средства за изградба на започнатите станови, своите објекти, со пазарен надомест, да му ги отстапат на друг инвеститор;

- да се преиспита организацијата и функционирањето на самоуправните интересни заедници за домување;

- со мерките на монетарната и кредитната политика да се поттикнува динарското и девизното иштедење за стан;

— со кредитната, земјишната и даночната политика да се поттикнува изградбата на станови и побрзиот развој на станбеното заедништво;

— да се утврдат заеднички рамковни елементи и критериуми за проектирање и изградба на станови и населби во поглед на големината и опремата, со максимално штедење на енергија, материјал и простор и заштита на земјоделското земјиште и да се кредитираат само проектите што ги исполнуваат овие услови;

— да се донесе општествен договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика;

— со самоуправни организирање на носителите на станарско право, со давање право на кукните совети и на собираите на станарите самостојно да располагаат со дел од средствата за одржувањето на станбените згради, како и со други мерки, и со учеството на инвеститорот, да се создаваат услови за подобро и порационално одржување на станбениот фонд;

— со просторно планирање да се создаваат услови за подобро користење на просторот со отворање на работни места во малото стопанство и во други дејности во населбите во кои постојат недоволно искористени станбени фондови и на тој начин да се забави приливот на население во големите градови и со тоа да се олесни решавањето на станбените проблеми.

Со поефикасно зафаќање на градската рента, со постепено зголемување на цените на комуналните услуги, со здружување на труд и средства и со други мерки ќе се обезбедат средства за одржување и изградба на објектите на комуналната инфраструктура.

13. Ќе се интензивира работата врз изработката и спроведувањето на стратегијата на технолошкиот развој на Југославија и за таа цел ќе се извршат соодветни системски, организациони, методолошки и финансиски подготовки во федерацијата, републиките, автономните покраини и во организациите на здружен труд и нивните асоцијации. Ќе се донесат мерки за спроведување на општествениот договор за стратегијата на технолошкиот развој.

Ќе се изврши анализа на договорите на домашните организации на здружен труд со странски партнери со кои се регулираат меѓусебните односи во поглед на трансферот на технологија и лиценцни права и ќе се утврдат критериумите за продолжување на постојните и за склучување на нови меѓународни договори во врска со трансферот на технологија заради намалување на технолошката зависност од странство, отстранување на монополските услови за увоз на највисоки технолошки достигнувања и заради зголемување на интересот на странските партнери за заеднички вложувања.

14. Тргувајќи од производствената ориентација и неопходното намалување на структурните неусогласености и расположливите средства за инвестиции, неопходно е суштествено да се зголеми ефикасноста на инвестициите. Ќе продолжи намалувањето на обемот на инвестициите во основни средства, посебно во нестопанските дејности, а во помала мера на инвестициите во станбено-комуналната дејност и нивното усогласување со реалните можности.

Најголем дел од расположливите средства за инвестиции ќе се насочуваат за побрзо завршување на објектите чија изградба е во тек, првенствено на објектите што ќе придонесат за зголемување на извозот на стоки и услуги, првенствено на подрачјата со конвертибилен начин на плаќање и за супституција на увозот на основни сировини и репродукциони материјали, за производство на енергија од домашни извори, за производство на храна, за произ-

водство на шински возила, за развој на малото стопанство, како и за започнување на неопходната изградба на нови објекти заради обезбедување континуитет на производството, пред сè во областа на енергетиката.

При насочувањето на расположливите средства за инвестиции ќе се применуваат критериумите на заедничката развојна политика, утврдена со Долгорочната програма за економска стабилизација, со кои особено се обезбедува:

— јакнење на извозната ориентација со зголемување извозот на стоки и услуги, првенствено на подрачјата со конвертибилен начин на плаќање, со позитивен нето девизен ефект;

— супституција на увозот која дава позитивни економски и технолошки ефекти за подигање на конкурентската способност на југословенското стопанство на светскиот пазар;

— економски прифатлива комбинација на расположливите фактори на производството, вклучувајќи го и рационалното користење на природните и со труд создадени ресурси и богатства;

— зголемување на акумулативната и репродуктивната способност, на самофинансирањето и самоуправниот здружување на организациите на здружен труд и врз тоа заснован пораст на општата продуктивност на трудот;

— техничко-технолошки прогрес, посебно со развојот на сопствената наука и технологија;

— пораст на продуктивното вработување, особено во стопански недоволно развиените подрачја на земјата;

— позабрзан растез на доходот и вработеноста во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово.

Тргувајќи од воспоставувањето на потрајна репродукциона поврзаност и доходовна меѓузависност, организациите на здружен труд ќе извршат селекција на програмите на инвестиции чија реализација е во тек — согласно со критериумите од став 3 на оваа точка.

Заради остварување на политиката на инвестициите ќе се преземат следните мерки и активности;

— во републиките и во автономните покраини ќе продолжи селективното намалување на започнатите инвестиции со откажување од изградбата или со одлагање на изградбата на објектите за кои не можат да се обезбедат средства и за чија изградба ќе се оцени дека не е во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација;

— ќе се обезбедат поповолни услови за насочување на расположливата акумулација на стопанството и на кредитниот потенцијал на банките и ќе се поттикнува здружувањето на трудот и средствата на репродуктивно и доходовно поврзаните организации на здружен труд за вложувања во намените од став 2 на оваа точка, а ќе се дестимулира користењето на општествените средства за други намени;

— банките првенствено ќе обезбедат средства за извршување на преземените обврски за инвестиции во дејностите предвидени во став 2 на оваа точка од Резолуцијата;

— ќе се пропишат изворите за постепено формирање на потребните обртни средства на организациите на здружен труд и ќе се спречи преливањето на обртните средства во инвестиции во основни средства и во други пласмани. Банките не можат да одобруваат инвестициони кредити за основни средства ако не се обезбедени соодветни обртни средства;

— во републиките и во автономните покраини ќе се преиспитаат прописите и другите мерки во инвестиционата изградба и начинот на обезбедување средства за финансирање на инвестициите, заради усогласување на инвестиционата изградба со реално расположивите средства за финансирање на инвестициите, намалување на пречекорувачката на претсметковната вредност на инвестициите и обезбедување поефикасна инвестициона изградба. Врз таа основа, во организациите на здружен труд ќе се донесат самоуправни акти со кои ќе се уредат начинот на донесување инвестициони одлуки и односите во стопанисувањето со инвестиционите средства и поподробно ќе се утврди одговорноста на сите учесници во инвестиционата изградба за грешките во инвестирањето и за непостигањето на ефектите предвидени во согласност со Законот за проширената репродукција и минатиот труд;

— со сојузен закон привремено ќе се забрани давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив, што ќе се применува сè додека тоа прашање не се регулира со републички односно со покраински прописи;

— ќе се обезбеди применување на Општествениот договор за евидентирање на намераваните инвестиции. До крајот на март 1984 година ќе се донесе општествен договор со кој ќе се утврди обврска на Стопанската комора на Југославија и на банките за донесување и применување на единствена методологија за утврдување на општествената и економската оправданост на намераваните инвестиции;

— со усогласени мерки на даночната и кредитната политика ќе се поттикнуваат штедењето на граѓаните и поголемите вложувања на лични средства на граѓаните во развојот на малото стопанство, во станбената изградба и за други намени.

III

15. Основните задачи во областа на економските односи со странство се: остварување на суфицит во тековниот платен биланс на земјата со значително зголемување на извозот на стоки и услуги (16%), посебно на конвертибилното подрачје (20%) и со зголемување на девизниот прилив по други основи, со рационален и селективен увоз (7%) и при рационална употреба и максимално штедење на девизите и намалување на девизниот одлив по сите други основи; уредно намиравање на обврските по странските кредити, намалување на степенот на задолженоста при задржување на номиналниот износ на долгот приближно на нивото од 1983 година. Согласно со изменетите прописи за девизното работење ќе се води активна девизна политика за да се подобрат условите за настапување на нашето стопанство на меѓународниот пазар и да се оствари девизниот прилив утврден со проекциите на платниот и на девизниот биланс. Во рамките на унапредувањето на економските односи со странство, ќе се води политика на поурамнотежена размена по региони. Посебно ќе се поттикнува унапредувањето на економската соработка со земјите во развој, особено развивањето на повисоките форми на оваа соработка.

Организацијата на здружен труд ќе ги оствари своите права врз основа на единствени критериуми (општествено признати репродукциони потреби) и врз основа на закон.

Врз база на договорената заедничка девизна политика, непосредно со мерките на економската политика за јакнење на конкурентската способност на нашето стопанство на странскиот пазар, посебно во областа на производството, распределбата, потрошувачката, пазарот, цените, кредитите и др., зголемувањето на извозот и на девизниот прилив ќе се поттикнува:

— со активна политика на единствен и реален девизен курс на динарот;

— со обезбедување средства за поттикнување на извозот од реални извори и во согласност со движењето на реалниот курс на динарот, со поврат на царините и другите давачки и со поврат на определени даноци и придонеси од доходот и од личниот доход што се утврдуваат со инструментите од надлежност на републиките и на автономните покраини, и тоа на единствен начин и во согласност со единствени критериуми што ќе се утврдуваат во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;

— со поедноставување на процедурата при користењето на странските кредити за увоз во функција на извозот;

— со поповолни услови за користење на кредити за подготвување на производството, за производство за извоз и за извоз на производи и услуги;

— со обезбедување на соодветен обем и на другите извори на средства за Југословенската банка за економски односи со странство за кредитирање на производството за извоз и на извозот на опрема, бродови и изведувачкото на инвестициони работи во странство;

— со зголемување на девизниот прилив од туризмот и сообраќајните услуги во меѓународниот транспорт и на нето девизниот прилив од изведувачкото на инвестициони работи во странство, посебно со проектирање, технологија и вградување на домашна опрема и материјали;

— со натамошно зголемување на девизниот прилив од дознаките на нашите работници на привремена работа во странство;

— со ослободување на извозното стопанство од делот на обврските за општи општествени и заеднички потреби;

— со измени и дополненија на Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, заради поттикнување на поголемо вложување на странски капитал во домашното стопанство и воведување на современа технологија, организација на работата, пред сè заради зголемување на извозот и др.;

— со формирање, во рамките на секцијата на Стопанската комора на Југославија, на извозно-увозни пулови и конзорциуми на заинтересираните организации на здружен труд и на банките за унапредување на извозно-увозните работи во соработка со одделни земји и региони.

Заради остварување на рационален и селективен увоз на стоки и услуги и штедење на девизи, покрај другото, ќе се преземат следните мерки и активности:

— ќе се намалуваат или укинуваат вонцаринските увозни оптоварувања на увозот на сировини и репродукционен материјал од земјите во развој;

— со прописи ќе бидат регулирани условите за работење и посебните олеснија во царинските зони;

— ќе се обезбеди увоз на сировини и репродукционен материјал за производство на производи неопходни за обезбедување на снабденоста на домашниот пазар, како и увоз на сировини од витално значење за редовното снабдување на населението;

— врз основа на закони и договори ќе се обезбеди издвојување на дел од девизниот прилив што е потребен за задоволување на определени увозни потреби од заеднички интерес;

— со акт на Собранието на СФРЈ ќе се утврди обемот, начинот и динамиката на обезбедувањето дел од потребните девизни средства за истражување на енергетските сировини.

Стопанската комора на Југославија ќе ја интензивира работата врз подобрувањето на организацијата на увозот и врз преиспитувањето на мрежата на стопанските претставништва и, според поострените критериуми, ќе изврши нивна рационализација врз селективна основа.

Во почетокот на 1984 година ќе се обезбедат услови за функционирање на организираниот единствен девизен пазар, во согласност со законот.

Во странство ќе можат да се задолжуваат само субјектите што обезбедуваат уредно враќање на кредитите. Задолжувањето во странство ќе се врши исклучително за заеднички договорените намени и приоритети, во функција на остварувањето на поголем вкупен девизен прилив, односно на обезбедувањето ликвидност во меѓународните плаќања.

Ќе се преземаат мерки за јакнење на девизните резерви на земјата со кои ракува Народната банка на Југославија. Дел од финансиските кредити ќе се употреби за пополнување и јакнење на девизните резерви.

Ќе се задржи депозитот на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија.

Ќе се преземаат мерки за намалување на дефицитот во стоковната размена со земјите со кои Југославија остварува осетно висок дефицит.

Сојузниот извршен совет ќе ја разгледа адекватноста на системските решенија за спроведувањето на меѓународните договори во областа на сообраќајот и ПТТ-врските, и, по потреба, ќе предложи соодветни мерки.

IV

16. Економската политика ќе биде насочена кон создавање услови за зголемено продуктивно вработување, посебно на младите стручни кадри, со што би се придонело за запирање на порастот на невработеноста. Заради остварување на оваа задача, неопходно е здружениот труд и сите општествено-политички заедници да преземаат мерки и активности со кои би се обезбедило активирање на значајните резерви во производствените капацитети и ресурси.

За да се оствари предвиденото вработување во условите на ограничени можности и утврдени приоритети на вкупниот општествено-економски развој, ќе се преземаат следните мерки:

— во сите гранки и дејности во кои ќе се утврдат економски оправдани потреби и можности за зголемување на производството и на доходот ќе се воведува работа во повеќе смени и ќе се скратува работното време на работниците, првенствено на оние што работат под тешки услови;

— активирање на сите расположиви потенцијали што се наоѓаат во недоволно користените материјални ресурси во рамките на постојните организации на здружен труд врз основа на нивното пре-структурирање и реорганизација, како и со нивното пренесување во други организации на здружен труд или со формирање на нови организациони единици на „малата индустрија“ во рамките на општествениот сектор или на малото стопанство на индивидуалниот сектор или со нивно отстапување на користење на невработените лица, со тоа што, по потреба, тоа ќе се регулира со соодветни прописи;

— ќе се обезбеди, каде што за тоа постојат утврдени економско-технички компаративни предности, приоритет во инвестиционите вложувања да имаат дејностите кои овозможуваат вработување на поголем број работници;

— ќе се обезбедуваат економски, законски и други услови за поголемо вработување во малото стопанство, за поттикнување на интересот на населението за работа во земјоделството и на село, како и за поголемо користење на објективните можности за вработување во терцијалниот сектор;

— ќе се поттикнува интересот на здружениот труд за поголемо насочување на процесот на здружувањето на трудот и средствата спрема недоволно развиените подрачја и ќе се преземаат мерки тој процес да биде следен со соодветна подвижност на работниците, особено на стручните;

— ќе се инсистира врз обезбедувањето на сите услови за поголема вкупна економски оправдана територијална подвижност на работноспособното население;

— ќе се поттикнуваат сите форми на вложувања средства на граѓаните во развојот на материјалната основа на трудот и вработувањето во општествениот сектор, како и сите форми на здружување на средства на граѓаните заради вршење на стопански дејности со личен труд со средства во сопственост на граѓаните;

— прекувремените и други видови дополнителна работа ќе се сведат на неопходна, економски оправдана мера, особено за работите и задачите во кои можат да се ангажираат млади невработени стручни работници. На работниците што ги исполнуваат условите за остварување на правото на старосна пензија ќе им престане работниот однос и ќе се оневозможи вработувањето на пензионерите на кои работниот однос им престанал по сила на законот;

— вработувањето во вонстопанските дејности и во административно-стручните работи ќе се сведе на најнеопходна мера. Во органите на општествено-политичките заедници, стручните служби на самоуправниот интересни заедници, здруженијата на организациите на здружен труд и општествено-политичките организации нема да се зголемува бројот на вработените, освен до бројот на приправници утврден со самоуправниот општ акт и со закон;

— ќе се забрза процесот на усогласувањето на образованието со потребите на здружениот труд преку стимулирање на уписот за производствени занимања и ќе се обезбеди подобро користење на системот на преквалификација и доквалификација на работниците за дефицитарните занимања за кои се обезбедени работни места;

— ќе се инсистира на решително спроведување на мерките за обезбедување на поголема работна дисциплина и одговорност и за остварување на поголеми работни ефекти врз основа на поголемо знаење и способност на кадрите и со тоа ќе се отстранат појавите на сигурност на вработените работници независно од нивното знаење, од односот спрема работата и од остварените резултати од трудот;

— ќе се преземаат мерки за доследно спроведување и применување на општествено усвоените критериуми за приоритетите во вработувањето;

— со плановите за развој и програмите за вработување на општествено-политичките заедници и на организациите на здружен труд ќе се утврдат конкретните потреби и можности за вработување првенствено на младите школувани кадри и на работниците што се враќаат од привремена работа во странство, при што треба поцелосно да се користат нивните средства за зголемување на можноста за продуктивно вработување;

— ќе се склучи општествен договор за основите на заедничката политика во областа на вработувањето и за нејзиното остварување во СФРЈ.

Со реализација на предвидените мерки и со поцелосно и порационално користење на сите материјални и човечки ресурси би се создале услови за отворање на околу 120 илјади нови работни места.

Со вработување на околу 40 илјади лица на работа со средства во сопственост на граѓаните и со замена на природниот одлив на околу 150 илјади лица, ќе се вработат вкупно околу 310 илјади нови работници, пред се млади стручни кадри и приправници.

Здружениот труд и општествено-политичките заедници ќе преземат и други заеднички и посебни економски, социјални и политички мерки и активности, за да може со остварување на предвиденото вработување да се обезбеди запирање на натамошниот растек на невработеноста во земјата и поголемо вработување на граѓаните што се враќаат од привремена работа во странство.

Неопходно е организациите на здружен труд, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници да извршат анализа на состојбата во поглед на своите кадри и да преземат соодветни мерки за измена и подобрување на кадровската структура, за да може да се обезбеди повисок степен на техно-економските и технолошките способности и знаења и да се забрза нивната примена.

17. Научноистражувачката дејност во стопанството и во општествените дејности ќе се третира како дејност од посебен општествено-економски интерес за натамошниот и поуспешен развој на земјата.

Организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе утврдат стабилни извори на средствата за развој на научноистражувачката дејност и ќе обезбедат нивни динамичен растек во согласност со растекот на доходот на општественото стопанство. Ќе се подобрат условите за финансирање на инвестициите во науката и ќе се овозможи увоз на неопходната опрема што не се произведува во земјата, без плаќање на увозни давачки. Ќе се ослободува од данок и придонеси доходот што претставува материјална основа за поттикнување на научноистражувачкиот труд, ќе се создадат услови за увоз на научно-стручна литература и ќе се преземаат други мерки и активности за забрзан развој и примена на современата наука и технологија.

Иновацијската дејност, како значаен фактор на развојот, уште повеќе општествено ќе се поддржува и материјално ќе се стимулира. Ќе се преземаат соодветни мерки за ослободување од данокот и од другите придонеси за оној дел од доходот на иноваторите што е остварен со иновација и со нејзината примена во организациите на здружен труд. Посебно, со мерките на економската политика и со други активности, ќе се поттикнува подоброто користење на кадровскиот потенцијал, развојот на научноистражувачките центри во работните организации на здружен труд, здружувањето и поврзувањето на научните центри во организациите на здружен труд и непосредната размена на трудот помеѓу организациите на здружен труд и научноистражувачките организации, заради побрза примена на резултатите од научноистражувачкиот труд во практиката и поголемо влијание на техничко-технолошкиот процес врз вкупниот општествено-економски развој. Од посебно значење е битно да се подобри организираноста на науката и нејзиното поцврсто поврзување и интегрирање врз заедничките програми за научноистражувачка работа.

V

18. Со усогласување на понудата и побарувачката ќе се отстрануваат растројствата на пазарот. Тоа ќе се постигне со зголемување на производството, посебно на производството на енергија, сировини и храна, со навремен увоз, со коефикасии

интервенции од стоконите резерви и со усогласување на потрошувачката со расположивите можности.

Со мерките на економската политика ќе се обезбедува влијание на економската принуда врз однесувањето на стопанските субјекти и врз нивното работење и развој. Со доследно применување на законите, со измени и дополненија на прописите и со други мерки ќе се обезбеди поуспешно функционирање на единствениот југословенски пазар. Заради отстранување на појавите на нарушување на единствениот југословенски пазар и заради обезбедување на подобра снабденост на пазарот, посебно со поттикнување на производството, ќе се преземат следните мерки и активности:

— федерацијата, републиките, автономните покраини и општините, најдоцна до крајот на првиот квартал на 1984 година, ќе ги преиспитаат прописите од својата надлежност и ќе ги изменат одредбите и практиката што влијаат врз ограничувањето на движењето на стоките, работниците, акумулацијата и девизите и што доведуваат до затворање во територијални рамки;

— со акт на Собранието на СФРЈ ќе се утврди начинот на обезбедување девизи за плаќање на нафтата, нафтените деривати и јагленот за коксирање од увоз, за транспорт на овие сировини до југословенската граница, за складирање на природен гас во странство и за трошоците за транзит на природен гас до југословенската граница, во согласност со енергетскиот биланс на Југославија за 1984 година и со средствата предвидени за тие намени во платниот и во девизниот биланс на земјата;

— врз основа на Општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно сировини за нивното производство во 1984 година, во рамките на Стопанската комора на Југославија и на стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, ќе се склучат самоуправните спогодби на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и промет, со кои ќе се утврдат меѓусебните права, обврски и одговорности за рамномерно и подеднакво снабдување на единствениот југословенски пазар со лекови, медицински материјал, прехранбени производи од Општествениот договор, минерални губрива, средства за заштита на растенијата, детергенти и со други производи;

— со мерките на економската политика, посебно со кредитната политика, ќе се поттикнува побрзото поврзување на производителите и на потрошувачите на сировини и енергија, односно на производителите на основни прехранбени производи и на прометните и туристичките организации и здружувањето на средствата за поголемо производство за домашни потреби и за извоз. Ќе се подобри организацијата на откупот и на прометот на земјоделски производи и ќе се обезбеди рационално користење на тие производи;

— заради постигнување на поголема усогласеност на понудата и побарувачката на пазарот, неопходно е на сите нивоа да се забрза активноста за формирање на стоконите резерви. Ќе се склучи општествен договор за обезбедувањето стабилни извори на средства за финансирање на стоконите резерви. За финансирање на резервите на определени производи во федерацијата, републиките и автономните покраини, покрај другите извори, ќе се употреби и дел од средствата на примарната емисија, како и кредити од други извори под поволни услови;

— заради обезбедување континуитет во производството и поголеми можности за интервенции на пазарот, ќе се обезбедат девизи и динарски средства за сојузните стоконите резерви;

— Ке се преземат мерки за намалување бројот на посредници при формирањето на цените во прометот на големо и прометот на мало, како и работата во врска со начинот на пресметување на зависните трошоци во цената;

— сите општествено-политички заедници, односно нивните инспекциски, правосудните и други надлежни органи за сузбивање и отстранување на појавите на нарушување на единството на југословенскиот пазар, ќе преземат решителни мерки за спречување на натуралната размена, на врзаните работи, обусловувањето на размената со девизни плаќања, затворањето на пазарот и ограничувањето движењето на стоките, услугите, акумулацијата и девизите.

19. Основните задачи на политиката на цените во 1984 година се: значително намалување на инфлацијата и отстранување на нејзините причини, а посебно на секторот на трошоците; отстранување на најизразитите диспаритети во односите на цените на производите и услугите; промени во системот на цените и создавање на други услови организациите на здружен труд да ги формираат цените во согласност со определувањето основни критериуми за формирање и општествена контрола на цените да бидат критериумите утврдени во Антиинфлационата програма.

Врз движењето на цените ќе се влијае првенствено со економски мерки со кои треба да се дестимулира зголемувањето на доходот преку поместување на цените. Доследно ќе се применуваат критериумите за формирање на цените и ќе се спроведува општествена контрола на цените.

Во рамките на политиката на цените, неопходно е да се усогласуваат релативните односи на цените. Во почетокот на годината, врз основа на усвоената програма, ќе почне отстранувањето на најизразитите диспаритети на цените на производите и услугите, со истовремено преземање на мерки за значително намалување на инфлацијата. Наталошното усогласување на домашните цени со светските цени и усогласувањето на односите помеѓу домашните цени ќе се врши постепено. Заради зачувување на резултатите од отстранувањето на најизразитите диспаритети на цените, ќе се преземат економски и други мерки.

Ќе се сузбиваат сите форми на монополско спогодување за цените и зголемувањето на цените надвор од утврдените критериуми.

Во секторите на стоки и услуги кај кои постои задоволителен степен на усогласеност на понудата и побарувачката, цените ќе се формираат според условите на пазарот. Тоа посебно се однесува на производите што не се од суштествено значење за трошоците за репродукција и за стандардот на населението.

Заради стабилизација на цените на земјоделските производи, поттикнување на зголемувањето и стабилизација на земјоделското производство, ќе се разработи системот и ќе се осигураат средства за намалување на определени трошоци на земјоделското производство, со воведување на компензации и регреси за општествено организираното и стоквното земјоделско производство. Со договор ќе се усогласат изворите на средства и начинот на нивното користење за тие намени — единствено за целата земја. Системот на компензација и регрес, мора да биде првенствено во функција на зголемувањето на земјоделското производство за пазарот, како и на поголемиот откуп на пченица, пченка, оризова арпа, индустриски растенија, добиток и илеко.

Ќе се продолжи усогласувањето на цените на комуналните услуги и на стандардите со економските цени.

Мерките за непосредна контрола на цените ќе се применуваат диференцирано и селективно во одделни стопански дејности во кои ќе се утврди дека со другите мерки на економската политика не може ефикасно да се влијае врз цените. Овие мерки истовремено ќе бидат поддржани со други мерки на економската политика.

VI

20. Со монетарно-кредитната политика ќе се поддржува остварувањето на основните цели и задачи предвидени со Резолуцијата, а пред се оживувањето на производството, поттикнувањето на производството за извоз и на извозот, на земјоделското производство и на залихите на основни земјоделско-прехранбени производи, како и производството на енергија од домашни извори и на други сировини и репродукциони материјали со кои рационално се супституира увозот од конвертибилното подрачје. Монетарно-кредитната политика ќе влијае и врз ограничувањето на порастот на домашната побарувачка и врз сузбивањето на инфлацијата. Заради непречено одвивање на текуштата репродукција во предвидените рамки, со монетарно-кредитната политика и со други инструменти на економската политика ќе се влијае врз ублажувањето на проблемите на неликвидност на стопанството и на банките. За да се обезбеди остварувањето на овие цели и задачи ќе се води политика на побавен растек на паричната маса на нетодомашната актива и на пласманите на банките од остварениот номинален растек на општествениот производ.

Заради ублажување на постојните финансиски обврски од текуштото работење, ќе се изврши, врз селективна основа, репрограмирање на долговите по основа на кредитите на организациите на здружен труд, конвертирање на дел од кредитите од примарната емисија и, истовремено со другите мерки на економската политика, ќе се преземат други мерки за подобрување на положбата на организациите на здружен труд. За да се остварат овие задачи, ќе се преземат следните мерки и активности:

— Народната банка на Југославија, со мерките и инструментите на монетарната и кредитната политика, ќе обезбеди динамичко усогласување на предвидениот пораст на паричната маса на нетодомашната актива и на пласманите на банките во согласност со сезонските потреби на стопанството;

— со мерките и инструментите на монетарно-кредитното регулирање, Народната банка на Југославија ќе влијае врз одржувањето на неопходното ниво на вкупната ликвидност на банките;

— врз основа на општата анализа и оцена на неликвидноста на стопанството и банките во републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ соодветни мерки за ублажување на таквата состојба;

— дел од краткорочните кредити од примарната емисија на организациите на здружен труд во долгорочен кредит за обртни средства. Врз основа на ефектите од тоа претворање ќе се предложат нови стапки на реесконтот;

— врз основа на договорените критериуми, извршените анализи и усогласените санациони програми, банките ќе ги репрограмираат, врз селективна основа, во рамките на билансите можности, кредитните обврски на определени организации на здружен труд;

— со измени и дополненија на прописите од областа на монетарниот фонд, кредитниот и банкарскиот систем, како и на системот за плаќање и на пресметковниот систем, ќе се создадат услови за преземање мерки за поголема интегрираност, за посфикасно и порационално користење на паричните средства и за забрзување на нивната циркулација и ќе се обезбеди приоритет на исплатата

на обврските по основа на должничко-доверителските односи. Ќе се преземат и други мерки за намалување и регулирање на должничко-доверителските односи (поширока примена на контокорентните односи, на разни форми на пребивање на долгувањата и побарувањата, цесии и асигнации), како и мерки за јакнење на финансиската дисциплина;

— Ќе се продолжи важењето на Законот за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство и во 1984 година до вкупен износ од 1.500.000.000 динари;

— со посебни сојузни прописи ќе се регулира начинот на решавањето на курсните разлики настани по сите основи до крајот на 1983 година и ќе се предложат системски решенија за трајно регулирање на курсните разлики;

— Ќе се зголеми одговорноста на банките за уредното извршување на преземените обврски, за преземањето на обврски без покривање и за финансиската недисциплина. За таа цел, Народната банка на Југославија и другите надлежни органи ќе преземат мерки банките уредно да ги извршуваат обврските по основа на инвестиционите кредити и по основа на други обврски во плаќањата во земјата и спрема странство;

— со мерките на монетарно-кредитната политика и со деловната политика на банките ќе се обезбедат најповолни услови за кредитирање на производството за извоз и на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, како и извозот на стоки и услуги на клириншкото подрачје што се остварува според меѓудржавните аранжмани, и производството, откупот и залихите на основни земјоделски и прехранбени производи во однос на другите селективни намени, во утврдените монетарни и кредитни рамки;

— Ќе се преземат мерки инвестиционите кредити на банките во основни средства да не се зголемуваат над износот на тие кредити со состојба на 31 декември 1983 година, освен за објектите на кои им се обезбедува најмалку 50% од производството за извоз со позитивен нето девизен ефект, за изградба на енергетски објекти врз база на домашни извори, како и за објекти за гасификација врз база на веќе склучените меѓународни договори и за определени објекти за производство на најдефицитарните сировини и репродукциони материјали, за капацитетите на примарното земјоделско производство — вклучувајќи ги и хидромелиорациите, за производството на шински возила од домашно производство за потребите на југословенските железници, за објектите на водоснабдувањето што се неопходни заради спречување на поголемите растројства во снабдувањето со вода, како и инвестиционите кредити од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово вклучувајќи ги и инвестиционите кредити на банките што ги придружуваат пласманите од средствата на овој фонд во делот што се однесува на задолжителното здружување, на инвестиционите кредити за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес, инвестиционите кредити и дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово и инвестиционите пласмани на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, на Европската инвестициона банка и на други меѓународни финансиски организации;

— со политиката на каматните стапки ќе се обезбеди порационално користење на паричните средства, стимулирање на сите форми на штедење на корисниците на општествени средства и на граѓаните и поефикасно работење во целост. Ќе се продолжи усогласувањето на каматните стапки со

стапката на инфлацијата, при што ќе се стреми тоа усогласување да се остварува, пред сè, со забавување на инфлацијата. Каматните стапки ќе се усогласуваат со тоа што ќе се обезбеди диференцирање на каматната стапка во согласност со политиката на приоритетот. Каматните стапки на пласманите за извоз на стоки и услуги и за производство и залихи на основните земјоделско-прехранбени производи ќе бидат пониски во однос на другите селективни намени што се поддржуваат со примарната емисија. Со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1984 година, ќе се предвиди воведување на минимална каматна стапка на пласманите на деловните банки и начинот на нејзиното усогласување со стапката на инфлацијата;

— задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија и другите инструменти на монетарното регулирање, поефикасно ќе се користат за регулирање на количеството на парите во оптек заради обезбедување на ликвидноста;

— со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се поттикнуваат извозниците да ги наплатуваат девизите што побргу и да ги внесуваат во земјата, со тоа што ќе се оневозможи кредитирањето на организациите на здружен труд што девизиот прилив остварен по основа на извоз на стоки и услуги го задржуваат на своите девизни сметки, а динарските средства за текушта репродукција ги обезбедуваат со кредити, вклучувајќи ја примарната емисија;

— во рамките на монетарно-кредитниот и банкарскиот систем ќе се извршат неопходните измени за да се обезбеди неговото поефикасно функционирање;

— од кредитниот потенцијал на банките, преку Југословенската банка за меѓународна и економска соработка ќе се насочат 27 милијарди динари за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит, за кое ќе се предложи донесување на посебен закон;

— Ќе се зголеми улогата и одговорноста на Народната банка на Југославија во спроведувањето на емисионата и монетарната политика во целост;

— со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди пораст на пласманите на банките за станбено-комунална изградба, со тоа што тие пласмани на банките да можат да се зголемат во согласност со утврдените рамки на порастот на вкупните пласмани на банките;

— банките ќе поведат постапка за измена на склучените самоуправни спогодби за да се реши прашањето за одлагање на рокот на наплатата на кредитите дадени од кредитниот потенцијал на деловните банки за обртни средства на стопанството на САП Косово во 1982, 1983 и 1984 година;

— со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се спречи кредитирањето на организациите на здружен труд што не ги почитуваат прописите за општествената контрола на цените.

VII

21. Заради средување на односите во областа на стекнувањето и распределбата на доходот, како и заради пореално искажување на вкупниот приход, доходот и чистиот доход, ќе се преземат следните мерки:

— уважувајќи ги реалните можности на доходот, ќе се измени системот на амортизација и ќе се обезбеди навремено ревалоризирање на основните средства, за да се обезбеди најмала проста репродукција на општествените средства. Овие решенија ќе се применуваат и врз пресметката на резултатите од работењето во 1984 година;

— ќе се извршат измени и дополненија во Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и доходот, заради пореално искажување на вкупниот приход и доходот;

— во првото полугодие на 1984 година ќе се склучи општествен договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, во распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка и во личните примања на работниците врз товар на материјалните трошоци;

— ќе се склучи посебен договор во првото полугодие на 1984 година, со кој ќе се утврдат единствени критериуми за утврдување на делот од доходот што е резултат од посебните погодности на пазарот и во стекнувањето на доходот, како и начинот на располагањето со тој дел од доходот;

— ќе се регулира аконтаците на данокот и придонесот од доходот и аконтаците на личните доходи да се исплатуваат во текуштиот пресметковен период најмногу до исплатените аконтации за претходниот пресметковен период до утврдувањето на доходот по периодичната пресметка и по завршната сметка, со исклучок на исплатата на личните доходи во организациите на здружен труд што ги пресметуваат средствата за лични доходи месечно, според резултатите од трудот;

— ќе се вложат посебни усилби да се намали бројот на организациите на здружен труд што работат со загуби и да се намалат загубите. Доследно ќе се применуваат прописите за санација и престанок на работата на организациите на здружен труд, ќе се врши санација на организациите на здружен труд и промена на производствените програми и престанок на работата, ако е тоа неопходно.

VIII

22. Со мерките на економската политика и со други активности ќе се обезбеди усогласување на сите видови потрошувачка со реалните можности и остварениот доход. Во таа смисла, во републиките и во автономните покраини ќе се донесат општествени договори со кои ќе се утврдат рамките на одделни видови потрошувачка, врз селективни основи.

За да се сведат сите видови потрошувачка во реални рамки, неопходно е, до спроведувањето на предвидените промени и до разработката на основните односи и механизми на стопанскиот систем, да се задржат неопходните интервентни мерки.

23. Во системот и политиката на распоредување на доходот и на средствата за лични доходи треба да се обезбеди подоследна распределба врз основа на трудот и резултатите од трудот, за поцелосна афирмација на производствената и креативна работа и за подобро вреднување на работата во отежнати услови, врз начелата на слободна размена на трудот и јакнење на материјалната основа на трудот. Затоа е неопходно да се поттикнува општата иницијатива и творештвото на работниците заради поефикасно користење на расположивите ресурси, за остварување на повисок реален доход и лични доходи. За да се оствари оваа политика, потребно е:

— со распоредувањето на доходот и чистиот доход да се обезбеди јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството и побрз растеж на средствата за проширување на материјалната основа на трудот од растежот на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, водејќи сметка за тоа со одлуките во организациите на здружен труд да се воспоставуваат поповолни односи, утврдени со општествените договори и самоуправните спогодби, помеѓу бруто личните доходи по работник и акумулацијата спрема ангажираните средства;

— преку општествените договори и самоуправните спогодби што ќе се склучат во првото полугодие 1984 година, да се разработат и воспостават механизми во распоредувањето на чистиот доход со кои ќе се обезбеди работниците кои подобро и порационално управуваат со доходот и со општествените средства, односно кои остваруваат поголем доход по работник и средства и повеќе издвојуваат за акумулација, да имаат и поголеми лични доходи, при што треба да се обезбеди побрз растеж на акумулацијата од растежот на средствата за лични доходи. Личните доходи на работниците во стопанските дејности треба да растат во согласност со резултатите од остварувањето на утврдените програми за работа, во зависност од нивниот придонес во создавањето на доходот на стопанството и од вкупните расположиви материјални можности;

— во распределбата на средствата за лични доходи повеќе да се вреднува работата во материјалното производство, работата под тешки услови и креативната работа. Притоа, треба да се обезбеди организациите на здружен труд што остваруваат поголем доход со оглед на вложената работа и ангажираните средства, и што издвојуваат и натпросечна акумулација, треба да издвојуваат и натпросечни средства за личните доходи;

— организациите на здружен труд што работат со загуби по завршната сметка да исплаќаат лични доходи само до нивото на загарантираните лични доходи. Ако загубите настанале од објективни причини, личните доходи, по исклучок, можат да бидат и поголеми од загарантираните, под услов заинтересираните субјекти да обезбедат соодветни средства;

— средствата што се издвојуваат за заедничка потрошувачка на работниците во основните организации на здружен труд и во работните заедници да растат најмногу до растежот на личните доходи во стопанството на републиката односно на автономната покраина, со тоа што да можат да изнесуваат најмногу до двојниот износ на средствата за заедничка потрошувачка по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина, остварен во претходната година;

— исплатите на пензиите и инвалидните да се усогласуваат според важечките прописи.

За да се обезбеди единствена општествено споредлива информациона основа за планирање и анализа на движењето на личните доходи и на продуктивноста на трудот во организациите на здружен труд, до крајот на првото полугодие на 1984 година ќе се утврди методот на пресметување и искажување на сите показатели суштествени за поефикасно водење и поцелосно следење на остварувањето на утврдената политика, во согласност со општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и личните примања на работниците врз товар на материјалните трошоци.

24. Во согласност со материјалните услови во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници, ќе се преземат мерки и активности за запирање на упадокот на реалните лични доходи, за ублажување на социјалните проблеми и за заштита на животниот стандард, со настојување товарот на стабилизацијата порамномерно да се распореди, а да не се нарушува начелото на распределба според резултатите од трудот.

Неопходно е да се создаваат услови работните луѓе да го подобруваат животниот стандард со зголемување на продуктивноста на трудот, на економичноста и рентабилноста и, врз таа основа, со зголемување на доходот и личните доходи, со што по-

доследна примена на начелото за распределба според резултатите од трудот и со поцелосна афирмација на производствената, креативната работа и на работата во тешки услови.

Во организациите на здружен труд во кои работниците остваруваат ниски лични доходи ќе се изнаоѓаат нови можности за продуктивна работа, ќе се ориентира кон нови програми, нова организација на работата, подобро користење на капацитетите и кадриите.

Зависно од материјалната положба на работникот и на неговото семејство, со селективното користење на средствата за заедничка потрошувачка во организациите на здружен труд, врз принципите на солидарност и заемност, ќе се штити стандардот на работниците со снабдување со огрев и зимница, со обезбедување на општествена исхрана, превоз од работа и на работа, регрес за годишен одмор и сл. На работниците што се во посебно тешка материјална положба ќе им се обезбедат додатни средства со кои ќе се ублажат недоволните последици од зголемувањето на цените на најважните производи за исхрана и на услугите.

Ќе им се обезбеди соодветен надомест на лицата што примаат додаток на деца (зависно од цензусот на групата и бројот на децата), на корисниците на пензии што примаат заштитен додаток, на корисниците, на надомест за привремена невработеност, на членовите на семејствата на лица што се на задолжителна воена служба, на хранителите на семејства, на лицата што примаат социјална помош, на цивилните инвалиди од војната, на корисниците на стипендии и кредити кои се од семејства со ниски примања по член на домаќинството, во целост или делумно за износот на остварениот пораст на цените на основните производи за исхрана и на услугите. Ќе им се обезбеди делумен надомест на уживателите на основна парична помош и на корисниците на ниски пензии чии приходи по член на домаќинството не го надминуваат износот на граничната пензија.

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат со прераспределба и со рационална употреба на средствата во рамките на самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници и со користење на резервите, со ослободување на данок и придонес и од други обврски, делумно или во целост, и со користење на кредити под поповолни услови.

При вработувањето, кога сите други услови се еднакви, предност ќе им се дава на лицата од домаќинствата со најниски просечни приходи по член на домаќинството. Ќе се зголеми надоместот за време на привремена невработеност со измена на цензусот кај примателите од најзагрозените категории домаќинства.

Ќе се обезбеди наменско користење на средства за субвенционирање на станарината со ублажување на постојните цензуси. Ќе се утврди можноста за субвенционирање на трошоци за домување во соодветен стан на оние категории население на кои тоа им е неопходно, како и субвенционирање на станарината на потстанарите што имаат ниски приходи по член на домаќинството.

Работниците, пензионерите и другите работни луѓе со ниски примања по член на домаќинството, ќе се ослободат од плаќањето на сите видови самопридонес.

25. Вкупните средства во републиките и во автономните покраини за задоволување на општите општествени и заедничките потреби што се користат преку буџетите на општествено-политичките заедници и преку самоуправните интересни заедници од општествените дејности, можат да растат најмногу до 0,75% од стапката на растежот на доходот на општественото стопанство утврден по периодичната

пресметка, освен средствата за придонесот на републиките и на автономните покраини во Буџетот на федерацијата, дополнителните средства за финансирање на општествените и другите служби во стопански недоволно развиените републики и САП Косово, за отстранување на последниите од елементарни непогоди, за премостување на разликите настанати поради различните услови за упис и плаќање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини, придонесот во Фондот на солидарноста со наврзаните земји и со земјите во развој. За исплата на пензиите и инвалидните, средствата за исплата на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство, средствата остварени од даноци и придонеси на граѓаните, средствата остварени од данокот од личниот доход наменети за унапредување на земјоделското производство и за други обврски врз основа на договор на одделни или на сите републики и автономните покраини или на сојузен закон.

До утврдувањето на стапката на растежот на доходот на општественото стопанство за периодот јануари — март 1984 година, вкупните средства за општи општествени и за заеднички потреби во републиката односно во автономната покраина, што се ограничуваат согласно со став 1 на оваа точка, и утврдуваат за 1984 година со растеж до 19% во однос на дозволеното ниво на потрошувачката за 1983 година, со тоа што во периодот јануари—март не може да надмине 23%, во периодот јануари — јуни 47%, и во периодот јануари — септември 73% од годишниот план.

Во републиката односно во автономната покраина може да се утврди диференциран растеж на средствата за одделни намени односно корисници, со тоа што вкупниот растеж на средствата за општи општествени и заеднички потреби не може да биде поголем од растежот на средствата предвидени со оваа резолуција.

Заради остварување на оваа политика ќе се преземат следните мерки:

— Ќе се преиспитаат прописите со кои се утврдени правата за кои средства се обезбедуваат од средствата за задоволување на општите и заедничките потреби, со тоа што тие права да се усогласат со расположивите можности во 1984 година и во наредниот период;

— во републиката и во автономната покраина, со политиката на даноците и придонесите, со соодветни прописи и со други мерки ќе се намали оптоварувањето на стопанството со издатоци за општи општествени и заеднички потреби;

— општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници односно самоуправните органи во организациите на здружен труд ќе ги преиспитаат прописите односно самоуправните општи акти во кои се утврдени организацијата и мрежата на институциите во одделни области за вршење на административно-стручни работи во органите на управата, во самоуправните интересни заедници, во организациите на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници, со цел да се постигне повисок степен на рационализација и намалување на институциите и на административниот апарат;

— со сојузен закон ќе се регулира привремената забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности над предвидениот растеж.

IX

26. За 1983 година, расходите на буџетот на федерацијата се утврдуваат на следниот начин:

— за финансирање на Југословенската народна армија ќе се обезбедат средства во височина од 5,2% од националниот доход;

— дополнителните средства за финансирање на општествените и други служби во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово ќе растат по стапка од 30% во однос на 1983 година, со тоа што во периодот јануари—март не можат да надминат 23% во периодот јануари—јуни 47% и во периодот јануари—септември 73% од годишниот износ;

— издатоците за боречко-инвалидска заштита и пензиите на воените лица ќе се движат во согласност со важечките прописи;

— другите расходи на буџетот на федерацијата за 1984 година, освен обврските од поранешните години, ќе се движат во согласност со планираниот растеж на општата и заедничката потрошувачка.

X

27. Со договорите на републиките и на автономните покраини, што тие ќе ги склучат во првото тримесечје 1984 година, ќе се изедначат и ќе се усогласат основните елементи на даночниот систем и даночната политика со барањата од Долгорочната програма за економска стабилизација. Согласно со меѓусебно преземените обврски во договорите, републиките и автономните покраини со свои прописи ќе обезбедат остварување на целината на политиката утврдена во Долгорочната програма за економска стабилизација, а особено:

— да се намалуваат оптоварувањата на стопанството со трошоци на општествена режија, со што товарот на економската стабилизација значително порамномерно ќе се распореди;

— со примена на пропорционални стапки на данокот на доход на стопанството, диференцирани по гранки и групации и пропорционални стапки на данокот од доходот на работниците и на работните луѓе, како и со воведување на даночни олесненија и ослободувања, даночната политика во поголема мера да биде во функција на економската и социјалната политика;

— да се зголемуваат даноците на приходите стекнати во исклучително поволни природни и други услови, даноците од сите видови монополски доход, од рента и од други приходи што не се резултат од трудот;

— прогресивно оданочување на имотот, на приходите од имот и на вкупниот приход на граѓаните, за да се плаќаат поголеми даноци на поголемите доходи и други приходи, за задоволување на општествените потреби и секој да придонесува за задоволување на општествените потреби согласно со своите материјални можности.

Сојузниот извршен совет ќе иницира и со своите активности ќе го поттикнува склучувањето на договори и ќе го следи остварувањето на определбите на политиката во договорите. Ако утврди дека даночната политика во републиките и во автономните покраини не го обезбедува остварувањето на утврдената политика, согласно со својата одговорност за состојбата и во оваа област и со обврските на сојузните органи утврдени во член 265 став 2 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет ќе иницира преземање на мерки и активности заради обезбедување на остварувањето на утврдената политика.

Во системот на данокот на промет, со постепено намалување на оданочувањето на елементите на општествената репродукција и со зголемено и диференцирано оданочување на производите што не се

од посуштествено значење за стандардот на населението, при ревизија на даночните олесненија и ослободување од данокот, ќе се обезбеди јакнење на економската и социјалната функција на основниот данок на промет.

Со воведувањето на даночни олесненија и со ослободувањето од данокот, општествено-политичките заедници ќе го поттикнуваат развојот на земјоделството (порационално користење на земјоделското земјиште, стимулација на здружувањето и на другите форми на соработка на земјоделците со за другите и со организациите на здружен труд од областа на земјоделството, стимулација на договарањето на откупот на најважните земјоделски производи и услуги, вложувања во земјоделска механизација и нејзино подобро користење). Развојот и унапредувањето на малото стопанство, вработувањето, извозот, творештвото и пронаоѓаштвото, реализацијата на научните и техничките проекти од значење за развојот на производството ќе имаат посебно поволен третман во даночната политика.

Даночната политика во републиките и во автономните покраини, во градовите и општините ќе биде насочена да придонесува за спречување на сите форми на богатење независно од трудот и, заедно со другите мерки, да обезбедува отстранување на изворите и околностите што придонесуваат за богатење на поединци независно од трудот. Во таа смисла ќе се извршат соодветни измени и дополненија на прописите, ќе се интензивира и унапредува работата на органите на даночните инспекции, ќе се зајакне нивната одговорност и ќе се преземат мерки и активности со кои ќе се обезбедува постапување на сите согласно со законите, со другите прописи и со социјалистичкиот морал.

XI

28. Политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, ќе се остварува со поттипување врз сопствените сили, побрзо здружување на трудот и средствата и обезбедување на договорените средства за побрз развој. Поттикнувачките средства ќе се користат според општествените планови на републиките и на автономните покраини, во согласност со намените утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, согласно со Долгорочната програма за економска стабилизација. Со активностите на организациите на здружен труд и на нивните асоцијации, како и со поттикнувачките мерки на општествено-политичките заедници, ќе се обезбеди здружување на договорениот дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Ќе се остваруваат мерките предвидени со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година за остварувањето на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, а што се во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација.

Посебно внимание ќе му се посвети на забрзувањето на општествено-економскиот развој на САП Косово, согласно со Политичката платформа за акција на Сојузот на комунистите на Југославија во развојот на социјалистичкото самоупраување, братството и единството и заедништвото на Косово.

Во рамките на политиката на задолжување во 1984 година, на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово ќе им се овозможи, во согласност со режимот на увозот утврден со заедничката девизна политика, увоз на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата за објектите што се реализираат со здружу-

вање на труд и средства врз основа на делот на постојните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, наменети за здружување.

Ќе се обезбедат царински олесненија за увозот на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата за објектите што во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово се реализираат со здружување на труд и средства.

Сојузниот извршен совет, најдоцна до крајот на март 1984 година, ќе ја анализира состојбата на задолженоста, на загубите и ликвидноста на стопанството во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово и ќе предложи или ќе донесе соодветни мерки.

Ќе се забрза подготовката и изборот на проекти и донесувањето на самоуправни спогодби за здружување на труд и средства и усогласувањето на ставовите на републиките и покраините за остварување на програмите, за заеднички вложувања врз основа на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, наменети за здружување.

Во таа смисла, согласно со договорот на републиките и покраините, а во согласност со Договорот за здружување дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, ќе се обезбеди средствата предвидени за здружување да се уплатуваат според динамиката утврдена во склучените самоуправни спогодби за здружување помеѓу организациите на здружен труд од развиените и од стопански недоволно развиените републики и автономни покраини. Иницијатива за донесување на овој договор ќе даде Сојузниот извршен совет, најдоцна до крајот на јануари 1984 година.

Заради решавање на акутните економски проблеми и создавање услови за најбрз развој на САП Косово, ќе се преземат и следните мерки:

— дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини предвидени за здружување ќе се уплатува на посебна сметка кај Здружената банка на Косово за да се обезбеди со тоа побрзо завршување на објектите и започнување на нови врз основа на потпишаните самоуправни спогодби за здружување на труд и средства. Динамиката на уплатувањето на овие средства ќе се утврди со секоја република и со САП Војводина;

— Ќе се одложи врќањето на ануитетите по кредитите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат во 1984 година. Заради реализација на таа мерка, ќе се донесе посебен закон;

— Ќе им се даде поддршка на организациите на здружен труд во САП Косово за уредно извршување на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити;

— во рамките на договорената политика на задолжување во 1984 година на САП Косово за исклучок, ќе ѝ се овозможи увоз на кредит на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се наменети за завршување и одржување на клучните објекти во областа на електростопанството и обоената металургија, како и на преработувачките капацитети, што се градат со здружување на труд и средства, а со кои се придонесува за производство на стоки за извоз.

Сојузниот извршен совет во почетокот на годината ќе го разгледува остварувањето на претпоставките за најбрз развој на САП Косово, посебно во поглед на реализацијата на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, особено делот од средствата предвиден за здружување, остварувањето на другите договорени поттикнувачки мерки, решавањето на прашањето за презадолженоста на стопанството, подобрувањето на внатрешната ликвидност и можностите за увоз на специфична опрема за приоритетните објекти. По потреба, Сојузниот извршен совет ќе донесе или ќе предложи соодветни мерки што, во согласност со политиката на Долгорочната програма за економска стабилизација, ќе создаваат услови за најбрз развој на таа покраина.

Сите општествено-политички заедници во почетокот на годината ќе ги утврдат поттикнувачките мерки на економската политика за побрзо здружување на труд и средства помеѓу организациите на здружен труд од развиените и од недоволно развиените подрачја (даночни олесненија, поповолни услови за користење на градежното земјиште, царински олесненија и др.).

Ќе се извршат подготовки за промени во системот за поттикнување и трансформација на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот од 1986 до 1990 година заради интензивирање на здружувањето на труд и средства. До крајот на 1984 година ќе се донесат објективизирани критериуми и показатели за определување на степенот на стопанската развиеност на републиките и на автономните покраини.

29. Согласно со определбите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и од Долгорочната програма за економска стабилизација, Сојузниот извршен совет ќе подготви анализа на резултатите, тенденциите и проблемите на развојот на територијата на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини и ќе ја достави до Собранието на СФРЈ до крајот на мај 1984 година, со своите оценки и ставови и, по потреба, ќе предложи соодветни мерки и активности.

ХИИ

30. Поради изразитото заострување на политичките и економските односи во светот и засилениот натпревор во вооружувањето, натамошниот развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита е составен дел на Долгорочната програма за економска стабилизација и една од приоритетните задачи на вкупниот општествен развој. Затоа за зголемување на одбранбената способност треба да се обезбедат соодветни средства и други услови во согласност со договорената политика.

Тежиштето и понатаму треба да биде врз модернизацијата и развојните задачи што непосредно ја јакнат борбената способност на Југословенската народна армија. Тоа особено се однесува на обезбедувањето на современо вооружување и воена опрема, на истражувачко-развојната работа во областа на воената техника, на модернизацијата и проширувањето на капацитетите за развој, производството и ремонтот на вооружување и воена опрема, модернизацијата на материјалната база и подигањето на ефикасноста на обуката и школството и обезбедувањето и усовршувањето на кадриите.

Заради јакнење на системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита, во сите средини и на подрачјата на општествената самозаштита ќе се преземат засилени мерки и активности за зголемување на будноста против непријателското дејствување, појавите на криминалитет, посебно на

загрозување на човечките животи и отуѓување на општествениот имот. Поради тоа, ќе се унапредува ефикасноста на правосудните органи, на органите на гонење, на инспекциските служби и др.

Со унапредување на самоуправните социјалистички односи и со ефикасно спречување на појавите на незаконитост ќе се засили работата на самоуправните работнички и инспекциски контроли во сите работни средини, работата на службите за противпожарна заштита, заштита при работата, безбедноста во сообраќајот и др.

Со соодветни мерки на економската политика ќе се поддржува оспособувањето на домашната индустрија за производство на средства за вооружување и друга опрема за потребите на вооружените сили и цивилната заштита.

Развојот на другите компоненти на општонародната одбрана и општествената самозаштита треба да се финансира според приоритетите утврдени во среднорочните планови за создавање материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

XIII

31. Политиката на општествено-економскиот развој во 1984 година, утврдена со оваа резолуција, поподробно се разработува во следните документи: во Одлуката за заедничката девизна политика, со проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс, во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, во буџетот на федерацијата, со придружните документи, во соодветните измени и дополненија на законите и со склучување на самоуправни спогодби и општествени договори и договори на републиките и на автономните покраини, како и со мерките на надлежните органи на општествено-политичките заедници.

Сојузниот извршен совет ќе донесе програма на активности и мерки за спроведување на Резолуцијата за политиката на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година, во која ќе се утврдат конкретните задачи, носителите и роковите за остварување на задачите на економската политика во 1984 година.

Во согласност со определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација за нејзиното остварување, најдоцна до крајот на првото полугодие 1984 година, ќе се подготват предлози на решенија за промени во стопанскиот систем, а според планот за остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација.

32. Сојузниот извршен совет ќе ги следи стопанските движења и остварувањето на политиката на економска стабилизација и за тоа ќе го известува Собранието на СФРЈ и ќе презема и предлага соодветни мерки за остварување на утврдената политика.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 281
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

836.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75 и 40/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1984 година, што Сојузниот извршен совет го донесе на 2 декември 1983 година, Е. п. број 643/83.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 325
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

837.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75 и 40/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1984 година, што Сојузниот извршен совет го донесе на 20 декември 1983 година, Е. п. број 642/83.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 324
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

838.

Врз основа на член 281 став 1 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 137 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување на воените осигуреници се пресметува по стапка од 16,06% на бруто-примањата.

2. Додатните придонеси за пензиско и инвалидско осигурување на воените осигуреници се пресметуваат на бруто-примањата, и тоа:

1) по стапка од 8,30% — за стажот кој се смета како 18 месеци стаж на осигурување за секои 12 месеци ефективно поминати на определени должности;

2) по стапка од 5,05% — за стажот кој се смета како 16 месеци стаж на осигурување за секои 12 месеци ефективно поминати на определени должности;

3) по стапка од 4,10% — за стажот кој се смета како 15 месеци стаж на осигурување за секои 12 месеци ефективно поминати на определени должности.

2. Основниот придонес од точка 1 на оваа одлука и додатните придонеси од точка 2 на оваа одлука се пресметуваат почнувајќи од 1 јануари 1984 година.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 320
26 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор

Аслан Фазлија, с. р.

839.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 15 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1984 година во износ од 1.556.700.000 динари се распоредуваат на следните корисници:

Реден број	Корисник	Динари
1	2	3
1.	Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	
	Служба за репрезентативните објекти на Претседателството на СФРЈ	
	— неопходни поправки во кругот на Белиот двор	19,000.000.-
2.	Сојузен извршен совет	
	— довршување на изградбата на зградата на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	1,000.000.-
3.	Сојузен секретаријат за надворешни работи	
	— големи поправки на зградите на нашите амбасади во Москва и Букурешт	100,000.000.-
4.	Сојузен секретаријат за информации	
	— изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија	60,000.000.-
5.	Сојузен комитет за сообраќај и врски	
	Секретаријат	
	— изградба на објектите на радиорелејниот систем на Југославија	274,400.000.-
	— инвестициони работи и набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница (III етапа)	100.000.000.-
	— модернизација на службата на Установата за одржување на поморските пловни патишта	50,000.000.-
	Сојузна управа за контрола на летањето	
	— интеграција и модернизација на заедничките служби за водење на цивилни и воени воздухоплови	306.500.000.-
	Сојузна управа за радиоврски	
	— набавка на опрема неопходна за работа на Управата	10,000.000.-
6.	Сојузна управа за царини	
	— модернизација на царинската служба	174,000.000.-
7.	Сојузен завод за статистика	
	— адаптација на просториите за сместување на сметачите за автоматска обработка на податоци	22,000.000.-
8.	Сојузен хидрометеоролошки завод	
	— набавка на опрема неопходна за работа на Заводот	10,000.000.-

1	2	3
9. Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
— набавка на опрема неопходна за работа на Заводот		10,000.000.-
10. Сервис за давање на услуги за потребите на репрезентацијата на сојузните органи		
— отплата на анuitети		27,000.000.-
— набавка на опрема неопходна за работа на Сервисот		6,800.000.-
11. Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита		
— обврска на федерацијата по основа на привременото безбедно сместување на радио-активните отпадни материи		136,000.000.-
12. Станбена изградба на сојузните органи и на сојузните организации		250.000.000.-

2. Средствата утврдени под редниот број 12 точка 1 на оваа одлука ќе се користат:

— 233,800.000 динари за извршување на Програмата за прибавување на станоеви за потребите на сојузните органи во времето од 1984 до 1988 година, и

— 16,200.000 динари за исплата на анuitетите по договорот за кредитот за станбена изградба, искористен во периодот од 1975 до 1979 година, што го склучи Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 333
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

840.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

1. Со заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1984 година ќе се поддржува остварувањето на основните цели на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на општествено-економ-

скиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година (во натамошниот текст: Резолуција за 1984 година), а во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација. За таа цел, со мерките на монетарно-кредитната политика, како и со соодветни мерки од другите области на економската политика, ќе се поттикнува пред сè, побрзиот растеж на производството на стоки и услуги за извоз и на извозот, како суштествени претпоставки за обезбедување на ликвидноста во плаќањата спрема странство, ќе се дејствува врз забаването на домашната побарувачка како суштествен услов за зголемување на извозот, врз забаването на увозот, намалувањето на стапката на инфлацијата, врз ублажувањето на проблемите на неликвидноста во стопанството и врз зголемувањето на производството на основни земјоделски и прехранбени производи, енергетски и други сировини и репродукциони материјали со кои рационално се супституира увозот.

2. Заради остварување на целите и задачите од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбеди паричната маса, нето домашната актива и пласманите на банките, по обемот и структурата, да бидат доследно во функција на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација. Во согласност со тоа, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголеми до 32%, а нето домашната актива на сите банки, без ефектите од промените на курсот на динарот, до 14%, во што порастот на вкупните динарски пласмани на банките до 21,4%, во однос на нивната состојба на ден 31 декември 1983 година.

Доколку остварените движења отстапуваат позначајно од предвидените врз основа на кои се утврдени монетарно-кредитните рамки во став 1 на оваа точка, Сојузниот извршен совет, до 30 јуни и до 30 септември 1984 година, врз основа на остварените движења, ќе му ги предложи на Собранието на СФРЈ стапките на растежот од став 1 на оваа точка во размер како што е тоа утврдено во тој став.

Со мерките на монетарно-кредитната политика што ги спроведуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди усогласување ка по обемот и динамиката на порастот на паричната маса, на нето домашната актива и на пласманите на банките во текот на годината, во согласност со рамките од став 1 на оваа точка, водејќи притоа сметка за сезонските потреби на организациите на здружен труд.

3. Заради обезбедување потребни средства за финансирање на тековната репродукција, а во рамките на тоа посебно за приоритетните намени, со прописите и мерките на монетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките, во 1984 година ќе се обезбеди:

1) во деловната политика на банките приоритет да имаат пласманите на банките за финансирање на тековната репродукција, а пред сè: за извоз на стоки и услуги на конвертибилно подрачје, како и за извоз на стоки и услуги на клириншкото подрачје кој се остварува според меѓудржавните аранжмани, за производство на стоки и услуги за извоз, за производство и залихи на основните земјоделски и прехранбени производи и за формирање на неопходните материјални резерви на тие производи за производство на енергија, енергетски сировини, други сировини и репродукциони материјали со кои се супституира увозот, како и за производство на шински возила од домашно производство за потреби на југословенските железници;

2) инвестиционите кредити на банките во основни средства да не можат да се зголемат над износите на тие кредити со состојба на ден 31 декември 1983 година, освен инвестиционите кредити за изградба: на објекти со кои се обезбедува најмалку

50% од производството за извоз со позитивен нето девизен ефект; на енергетски објекти врз база на домашни извори, како и на објекти за гасификација врз база на веќе склучените меѓудржавни договори и на определени објекти за производство на најдефицитарни сировини и репродукциони материјали; на капацитети на примарното земјоделско производство, вклучувајќи ја и хидромелиорацијата; на објекти за производство на шински возила од домашно производство за потребите на југословенските железници; на објекти за водоснабдување што се неопходни заради спречување на поголемите растројства во снабдувањето со вода; на објекти во чие финансирање учествуваат средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; на објекти што се финансираат од придонесите и од посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово; на објекти за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес; на објекти во чие финансирање учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима;

3) банките да не можат да им даваат нови кредити на корисниците на општествени средства што не ги намириле втсаните обврски по порано дадените кредити и други пласмани;

4) банките да не можат да им даваат кредити за основни средства на организациите на здружен труд што во вкупните обртни средства не ќе обезбедат учество од сопствените средства во процент кој се утврдува со посебен пропис;

5) банките да не можат да им даваат кредити на организациите на здружен труд за покривање на загубите, доколку тие организации не утврдиле и прифатиле санациона програма;

6) банките да не можат да им даваат нови кредити на организациите на здружен труд што на своите девизни сметки кај овластените банки ги задржуваат девизните средства по основа на извоз на стоки и услуги подолго од 15 дена од денот на внесувањето на девизите, во смисла на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Во рамките од став 1 на оваа точка, во 1984 година, со политиката на ограничување на можноста за користење на краткорочните средства на банките во долгорочни пласмани, ќе се усогласи постојаната стапка на рочната трансформација од 15% со ефектите од конверзијата на краткорочните кредити во долгорочни кредити за обртни средства и репрограмирањето на дел од кредитите на банките на определени организации на здружен труд. Притоа, пласманите на банките за кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит, до височина на средствата примени за тие намени од Југословенската банка за меѓународна економска соработка, не ќе се земаат предвид при пресметката на стапката на рочната трансформација.

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа одлука, а заради обезбедување движење на паричната маса, на нето домашната актива и на пласманите на банките во рамките утврдени со оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе пропише ограничување на обмот и на динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во 1984 година. Во спроведувањето на оваа политика не ќе се изземат од обврската за ограничување пласманите на банките за одделни намени, со тоа што, во согласност со политиката на приоритет од точка 3 став 1 одредба под 1) од оваа одлука, да можат да се утврдуваат различни стапки на порастот за одделни видови пласмани, ако се оцени дека е тоа неопходно да се стори заради позефикасно остварување на задачите на монетарно-кредитната политика. Притоа, со мерките на мо-

нетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди политиката на ограничување на инвестиционите кредити во основни средства да се утврди во согласност со политиката утврдена во точка 3 став 1 одредба под 2) на оваа одлука.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, обврската за ограничување на порастот на пласманите не ќе се применува: на пласмани на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес, на пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височина на расположивите средства за овие намени; на пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит — до височина на средствата примени за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка; на инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд; на инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима; и на определени пласмани што со посебни прописи се изземени од обврската за ограничување.

5. Примарната емисија ќе се користи за регулирање на потребниот пораст на паричната маса и на пласманите на банките во рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука и за поврзување на тековите на емисијата со репродукционите текови на општественото стопанство.

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарната емисија ќе се користи за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работи на купопродажба на стоки и вршење на услуги во Југославија, за давање кредити на банките врз основа на тие хартии и за поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика.

Поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика со примарната емисија ќе се врши со монетизација со селективно обележје на хартиите од вредност и на другите исправи што ги издаваат односно прибавуваат организациите на здружен труд во стопанството или нивните интерни банки врз основа на стоквопаричните работи на тие организации на здружен труд, и тоа по основа на: извоз на стоки и услуги; подготовка на производството на стоки и вршењето на услуги за извоз; производство, залихи и резерви на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја), сирово масло, оризова арпа и ориз; организирано гоеење на добиток (говеда, свињи, овци и живина), риба, месо во ладилници, млеко и млечни производи од домашно производство и тутун, грозје и вино во винарски подруми во општествениот сектор и јабола во ладилници; залихи на јаглен; продажба, односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата и увоз на најважните производи (сировини) од земјите во развој и од други земји од определени валутни подрачја.

Со користењето на примарната емисија за намените од оваа точка ќе се поттикнува потрајно поврзувањето на производствените, преработувачките и прометните организации на здружен труд и ќе

се стимулира здружувањето на труд и средства врз доходовни односи, како и здружувањето на средства на учесниците во стокосно-паричните работи. Во согласност со тоа, здружените средства што се обезбедуваат по пат на самоуправни спогодби или други соодветни документи, можат да претставуваат основа за користење на примарната емисија.

Со мерките на монетарно-кредитната политика во 1984 година ќе се обезбедат поповолни услови за користење на примарната емисија за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, за извоз на стоки и услуги, како и за производство на залихи на основните земјоделски и прехранбени производи и за формирање на резерви на тие производи и за залихи на јаглен, во однос на условите за користење на примарната емисија за други селективни намени, а во согласност со рамките на порастот на примарната емисија утврдени со Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година.

Користењето на примарната емисија за работи на увозот ќе се регулира рестриktivно, и тоа така што со примарната емисија ќе се поддржува само увозот на најважните производи (сурозини) од земјите во развој и од други земји од определени валутни подрачја, според списокот на производи и земји кој, врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, ќе го утврди Сојузниот извршен совет, со тоа што условите за користење на примарната емисија, во поглед на стапките на реесконтот, да бидат непополни во однос на другите намени, освен за кредитирањето на увозот на нафта чии стапки на реесконтот треба да бидат во соодветна сразмера со стапките на реесконтот за намените утврдени во рамките на став 5 од оваа точка, а роковите за користење да бидат усогласени со потребното време за увоз, транспорт, преработка и продажба.

Примарната емисија ќе се користи за давање кредити на банките врз подлога на кредитите што банките им ги даваат на граѓаните за станбена изградба, купување на станови и изградба и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за пршење на редовната дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогои.

6. Народната банка на Југославија, врз основа на посебен сојузен закон, ќе изврши претворање на дел од краткорочните кредити од примарната емисија на организациите на здружен труд во долгорочен кредит за обртни средства и врз основа на ефектите од тоа претворање ќе изврши промени на стапките на реесконтот. Така утврдените стапки во текот на годината ќе се приспесобуваат зависно и во согласност со промените на монетарно-кредитните рамки од точка 2 на оваа одлука. Притоа, стапките на реесконтот за кредитирање на работите на извоз на стоки и услуги, производството и залихите на определени земјоделски и прехранбени производи и на залихите на јаглен ќе имаат најповолен третман, во таа смисла што за овие селективни намени да се применуваат поголеми стапки на реесконтот во однос на другите намени.

7. Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се спречи банките да им даваат нови кредити на организациите на здружен труд за кои надлежниот орган на пазарната инспекција ќе утврди дека не ги почитуваат прописите за општествениот контрол на цените и ќе се обезбеди банките да им ги наплатат веќе дадените кредити на тие организации на здружен труд.

Ако банките не постапат во смисла на став 1 од оваа точка, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со мерките за спроведување

на монетарно-кредитната политика, ќе им го укинат на тие банки натамошното користење и давање на сите кредити и други пласмани од примарната емисија и ќе пристапат кон наплата од тие банки на сите свои побарувања по основа на веќе дадените кредити и други пласмани од примарната емисија.

Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се оневозможи користењето на примарната емисија за формирање на залихи на стоки кога се држат заради создавање на вештачки недостиг на стоки на единствениот југословенски пазар и заради притисок за зголемување на цените. Во случај на недостиг на пазарот на производи чии залихи се поддржуваат селективно, на организациите на здружен труд, што ги држат тие залихи, ќе им се запре користењето на средствата на банките за тие производи, а на банките — користење на примарната емисија по таа основа.

Ако откуп на основни земјоделско-прехранбени производи се врши спротивно на одредбите од склучените договори за организиран откуп на тие производи, односно спротивно на прописите за утврдување на цените, на крајниот корисник ќе му се запре користењето на кредитот за тие намени, а на банките — користењето на примарната емисија по тие кредити.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кога се смета дека настанале случаите од ст. 3 и 4 на оваа точка, како и кој орган тоа го утврдува.

8. За да се остварат целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се должни, согласно со законот, во рок од 60 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука, да спроведат постапка за самоуправно спогодување, заради:

1) обезбедување на средства за кредитирање и други форми на финансирање на приоритетните намени што, во смисла на оваа одлука, се поддржуваат со примарната емисија;

2) обезбедување на средства за дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит преку Јувослоенската банка за меѓународна економска соработка; и

3) здружување на средства за обезбедување на трајни обртни средства на стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1984 година, во согласност со член 26 од Договорот за посебните мерки за остварување на политиката на најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1981 до 1985 година.

9. Банките се должни во својата политика на ликвидност да обезбедат првенство во намиривањето на обврските спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на обврските во земјата и да преземаат ефикасни мерки за наплата на сите свои побарувања во рокот на нивното втастување. Заради тоа, банките во спроведувањето на својата деловна политика ќе обезбедат пласманите да им ги даваат само на корисниците на општествени средства што ги исполнуваат сите услови за кредитната способност и финансиската дисциплина, што уредно ги намириваат своите обврски во земјата и спрема странство, што настанатите стокосно-парични работи ги обезбедуваат со инструментите за обезбедување на плаќањата, во смисла на Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства, и кои инструменти за обезбедување на плаќањата ги издаваат само врз основа на стварно настанатите стокосно-парични работи.

10. Со мерките на монетарно-кредитната политика и со други прописи ќе се заостри одговорноста на банките за уредното извршување на преземените обврски за плаќање во земјата и спрема странство, ќе се спречува создавањето на обврски без покри-

тие и ќе се влијае врз јакнењето на финансиската дисциплина.

Во согласност со став 1 од оваа точка, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со мерките на монетарно-кредитната политика, ќе им го спречат користењето на примарната емисија на банките:

а) што не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитната способност;

б) што не ги извршуваат обврските по самоуправниот спогодби склучени на ниво на Југославија;

в) што не обезбедуваат контрола на наменската употреба на средствата;

г) што им даваат кредити на организациите на здружен труд спротивно на одредбите од точка 3 на оваа одлука.

11. Средствата на општествено-политичките заедници депонирани кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во 1984 година ќе се насочуваат во согласност со кредитната политика на републиките и на автономните покраини, со тоа што да се обезбеди тие пласмани да се движат во границите на расположивите средства.

12. Во согласност со политиката на каматните стапки утврдена со Резолуцијата за 1984 година, ќе се продолжи постепено усовогласување на каматните стапки со стапката на инфлацијата.

Постепено усовогласување на каматните стапки на банките, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се обезбеди и со воведување на минимална каматна стапка на новите кредити што се одобруваат од средствата на деловните банки во 1984 година, со исклучок на селективните кредити во кои учествува примарната емисија и на кредитите за станбено-комунална изградба. Во 1984 година минималната каматна стапка ќе се коригира за најмалку една од третина од разликата помеѓу стапката на инфлацијата остварена во 1983 година и минималната каматна стапка. По исклучок, кога станува збор за кредитите што ги одобруваат деловните банки од своите средства за долгорочно кредитирање на примарното земјоделско производство, минималната каматна стапка ќе се коригира најмалку за една петтина од разликата помеѓу стапката на инфлацијата остварена во 1983 година и минималната каматна стапка.

За кредитирање на инвестициите во другите приоритетни измени, наведени во точка 20 став 2 алинеја 9 на Резолуцијата за 1984 година, банките ќе ја утврдат минималната каматна стапка која не може да биде помала од просечната стапка на репродуктивната способност на стопанството на земјата, зголемена за една петтина од разликата помеѓу стапката на инфлацијата остварена во 1983 година и каматната стапка утврдена врз основа на стапката на репродуктивната способност на стопанството на земјата.

Кредитите со поповолна каматна стапка за инвестиции во приоритетите од ст. 2 и 3 на оваа точка не можат да бидат поголеми од 70% од вкупните динарски кредити за инвестиции во 1984 година кај секоја банка.

Заради усовогласување на каматните стапки на деловните банки, во смисла на оваа точка, банките ќе склучат самоуправни спогодби за политиката на каматните стапки во 1984 година.

Доколку се изменат посуштествено претпоставките врз основа на кои се утврдени каматните стапки, Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ соодветно приспособување на каматните стапки.

13. Заради поттикнување на процесот на здружувањето на труд и средства и намалување на кредитните односи во стопанството, организациите на

здружен труд, како основачи на банките, со самоуправни општи акти и со деловната политика на банките, во согласност со целите на политиката на развојот, утврдена со Резолуцијата за 1984 година, ќе ги предвидат условите за поефикасно остварување на здружувањето на труд и средства врз доходни односи на единствениот југословенски пазар.

Со кредитната политика на републиките и на автономните покраини, во согласност со заедничките односи на кредитната политика, ќе се преземаат соодветни мерки и активности за поттикнување на здружувањето на труд и средства врз доходни односи на единствениот југословенски пазар.

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 282
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Бојо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Антун Бубиќ, с. р.

341.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 19 став 2 и член 24 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/33), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

І. ЗАЕДНИЧКА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА

1. Со заедничката девизна политика на Југославија се определуваат и усовогласуваат правците и начинот на дејствување на сите домашни субјекти во областа на економските односи со странство. Основна цел на таа политика во 1984 година ќе биде остварувањето на проекцијата на платниот и на девизниот биланс на Југославија за 1984 година, кои претставуваат составен дел на оваа одлука.

Заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година ќе се спроведува така што првенствено да се овозможи извршување на финансиските обврски спрема странство на сите субјекти и на земјата во целост и да се обезбеди предвидениот обем на производство во земјата во делот што зависи од увозот и извозот на стоки и услуги и девизи за неопходните општи и заеднички потреби.

Со мерките за спроведување на заедничката девизна политика на Југославија ќе се предвиди создавање на услови и на поголема мотивираност за устварување на што поголем девизен прилив, како и начин на насочување на девизниот одлив, според пропорциите предвидени со проекциите на платниот и на девизниот биланс, по обем и намена. Целите на заедничката девизна политика на Југославија во 1984 година ќе бидат следните:

1) значително зголемување на девизниот прилив од извозот на стоки и услуги (од конвертибилното

подрачје за околу 20%) со обезбедување на соодветно производство за извоз, со подобрување на квалитетот на производите и услугите за извоз, намалување на трошоците и обезбедување на трајна доходна мотивираност за извоз во однос на пласманот на домашниот пазар;

2) одржување на текуштата ликвидност на земјата, при навремено плаќање на сите обврски спрема странство и одржување нивото на конвертибилните девизни резерви во височина на едноипол-месечните плаќања;

3) обезбедување на увозот на репродукционен материјал првенствено за потребите на производството за извоз, како и на увоз за неопходно снабдување на населението, при органичување на увозот на опрема;

4) намалување на степенот на заштита на домашното производство, заради негово побрзо приспособување кон условите на светскиот пазар;

5) одржување на реалниот курс на динарот спрема другите валути, заради економска заинтересираност за извоз;

6) Намалување на степенот на задолженост на земјата, при задржување на номиналниот износ на долгот спрема странство на приближно исто ниво од 1983 година.

Политика на унапредување на извозот на стоки и услуги

2. Со мерките на економската политика ќе се обезбеди позитивното зголемување на извозот на стоки и услуги, особено на конвертибилното подрачје. Основен инструмент за обезбедување на трајна доходна мотивираност на организациите на здружен труд кои со извоз на стоки, односно со вршење на услуги во странство остваруваат девизен прилив ќе биде реалниот курс на динарот.

Повратот на царината и на другите давачки и другите видови поттикнувања, ќе се вршат врз основа на самоуправна спогодба за поттикнување на девизниот прилив, што ќе се склучи во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Со таа спогодба, извозно ориентираните организации на здружен труд ќе се растоварат од опие трошоци што го оптоваруваат производството наменето за домашниот пазар. Основицата за пресметка на повратот и на поттикнувањата ќе се утврдува врз основа на текуштиот курс на динарот. Покрај тоа, со други мерки за поттикнување, како што се; повратот на дел од платената возарина, повратот на дел од трошоците за туристичка и стопанска пропаганда, субвенционирањето на извозот на земјоделски производи и др., ќе се изврши натамошно растоварување на трошоците во цената на производите што се извезуваат, односно на услугите што се вршат во странство.

Системот на динарското поттикнување на извозот во 1984 година ќе се заснова врз следните основни начела:

1) во своите суштествени определби да има траен карактер;

2) да обезбеди комплементарно дејство на политиката на курсот на динарот и на политиката на динарското поттикнување;

3) да обезбеди урамнотежување на извозните и увозните курсеви;

4) да не биде разгранет на голем број инструменти, туку да се сведе на неколку инструменти што постигнуваат најдобар ефект;

5) Потточката 5 од точката 2 е објавена во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

6) изворите на средства за поттикнување на извозот да се обезбедат едновременно со донесувањето на буџетот на федерацијата за 1984 година, а пред склучувањето на Самоуправната спогодба, односно утврдувањето на инструментите за поттикнување на

извозот во обемот што ќе гарантира остварување на поттикнувањето веднаш по остварувањето на девизниот прилив во согласност со важечките прописи.

Остварувањето на девизниот прилив ќе се поттикнува и со други мерки на економската политика, а особено: со мерките на развојната политика, со кредитно-монетарната политика, со политиката на даноци и придонеси, со царинските поврати и др.

Ќе се поедностави постапката во врска со издавањето на пресметки, наплатата и употребата на динарските чекови на Народната банка на Југославија.

Ќе се создадат поповолни услови за поголема заинтересираност на туристичките организации на здружен труд, кога наплатата на услугите ја вршат со странски чекови.

Со вкупните мерки на економската политика ќе се обезбеди зголемување на доходната мотивираност на организациите на здружен труд за извоз.

Зголемувањето на девизниот прилив од туристички услуги ќе се поттикнува, покрај другото, и со користење на динарскиот чек на Народната банка на Југославија и на бензински бонови за странци со попуст.

Средства за поттикнување на извозот во 1984 година ќе се обезбедат со издвојување на дел од приходите од царини и други увозни давачки во височина што ќе се предвиди со Одлуката за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1984 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Републиките и автономните покраини со свои мерки ќе го поттикнуваат извозот во согласност со основните критериуми што ќе се утврдат во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Заради унапредување на надворешнотрговската размена со земјите во развој, ќе се врши поттикнување на извозот на стоки во тие земји, како и извозот по основа на виши и долгорочни форми на економската соработка со тие земји.

Став 13 од точката 2 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

За извоз на стоки и услуги на кредит ќе се обезбедат потребните динарски средства преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка. Со кредитно-монетарната политика ќе се насочи ангажирањето на средствата за кредитирање на производството за извоз и на извозот во обемот кој обезбедува зголемување на девизниот прилив во 1984 година.

Ако организациите на здружен труд во текот на 1984 година, кон крајот на секое тромесечје, во рамките на своите форми на здружување и поврзување, остварат стапка на растеж на извозот над стапката на растежот предвидена во оваа одлука, зголемениот девизен прилив по таа основа можат да го задржат по издвојувањето на делот од девизите во смисла на чл. 69б и 69г од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, и меѓусебно да го распоредат за плаќање на сопствените репропотребни, опрема — други обврски спрема странство.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе утврди за изминатото тромесечје, до 15, во наредното тромесечје, за секоја форма на поврзување и здружување, дали се исполнети условите за задржување на зголемениот девизен прилив.

Политика на увозот

3. Политиката на увозот во 1984 година ќе биде во функција на оживување на производството, пред се заради остварување на извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје и производство за снабдување на домашниот пазар со неопходните стоки.

Поради отежнатата надворешна ликвидност на земјата, ќе се врши насочување на најнеопходниот увоз, а можностите за увоз од конвертибилното подрачје на организациите на здружен труд ќе зависат од остварениот извоз, пред се од зголемувањето на извозот на конвертибилното подрачје. Плаќањето на увозот од конвертибилното подрачје ќе се усогласи со остварениот конвертибилен девизен прилив.

Приоритет на увоз и плаќање ќе имаат сировините и репродукцисниот материјал наменет за производство за извоз на конвертибилното подрачје и за увоз на сировини и готови производи од витално значење за снабдување на населението, во согласност со општествениот договор.

За да се обезбеди рационална употреба на девизите за увоз на сировини и репродуктивен материјал, во општите здруженија и во Стопанската комора на Југославија ќе се сочинат извозни програми што треба да ги содржат регионалните правци на извозот, динамиката и структурата на извозот, како и потребите за увоз на неопходните сировини и репродуктивен материјал, заради организирање на производство за остварување на тие програми. Со самоуправниот спогодби на организациите на здружен труд во рамките и помеѓу општите здруженија, како и во рамките на други форми на поврзување на организациите на здружен труд, ќе се обезбеди рационален увоз на сировини и репродуктивен материјал и тоа во случај кога нема расположливи домашни сировини и репродуктивен материјал или ако домашните сировини и репродуктивен материјал не одговараат по цената, квалитетот и роковите на испораката на барањата на производството за извоз.

Истовремено со изработката на тие програми, со самоуправни спогодби на организациите на здружен труд — носители на извозните програми и на организациите на здружен труд — производители на сировини и репродуктивен материјал ќе се предвиди снабдување и порационално користење на сировините и репродукциониот материјал од домашни извори и ќе се утврди нивниот придонес во заеднички остварениот девизен прилив.

Со програмите за производство и извоз на прехранбени и земјоделски производи во 1984 година, во согласност со билансите на производството и на потрошувачката на тие производи, ќе се предвидат начинот и условите за обезбедување на нивниот извоз во обемот што ќе обезбеди остварување на делот од девизниот прилив потребен за плаќање на репродукционите потреби, вклучувајќи го и намиравањето на втасаните фиксни и гарантирани обврски на организациите на здружен труд — производители на тие производи.

Ст. 7 и 8 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

Девизните средства што ќе се издвојат врз основа на одредбите од овој став се пренесуваат на посебни сметки и се користат за предвидените намени, и тоа: за плаќања на неопходниот увоз на енергетски сировини врз основа на самоуправни спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и промет на овие сировини, за потребите на федерацијата врз основа на налог од органот овластен за извршување на буџетот на федерацијата и за девизна компензација врз основа на одлуки од Сојузниот извршен совет со кои се забранува или ограничува извозот на одделни производи. Девизните средства издвоени за пополнување на девизните резерви на Народната банка на Југославија и за обврските на Народната банка на Југославија влегуваат во девизните резерви на Народната банка на Југославија и се користат на ист начин како други средства на девизните резерви.

Средствата за извршување на фиксните и гарантираните обврски се користат согласно со Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, а средствата за потребите на СР и на САП, согласно со одлуките на селастените органи.

Со самоуправни спогодба на организациите на здружен труд, склучена во рамките на Стопанската комора на Југославија и соодветните општи здруженија, ќе се утврди намената на користењето на извозниот дел на девизите за увоз и истражување на енергетските сировини и ќе се изврши распределба на одделни организации на здружен труд.

За договорениот увоз на стоки од посебно значење за снабдување на населението, покрај износот од 210 мил. \$ долари, што се издвојува од текуштиот девизен прилив, ќе се обезбеди и износот од 350 мил. \$ долари од откупот на ефективата на менувачниците, што се пренесуваат на Народната банка на Југославија.

Девизите од претходниот став ќе се користат во согласност со Општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно сировини за нивното производство во 1984 година на единствениот југословенски пазар, и тоа:

1) за плаќање на увозот на готови лекови	25 мил. \$
2) за плаќање на увозот на сировини за производство на лекови	80 мил. \$
3) за плаќање на увозот на сировини за производство на санитарски материјал	5 мил. \$
4) за плаќање на увозот на сировини за производство на детерџенти	70 мил. \$
5) за плаќање на увозот на сировини за производство на вештачки ѓубрива и готови ѓубрива	100 мил. \$
6) за плаќање на увозот на сировини за производство на средства за заштита на растенија	30 мил. \$
7) за плаќање на увозот на протеинска добиточна храна	30 мил. \$
8) за плаќање на увозот на резервни делови за земјоделска механизација, сировини за производство на гуми и клинесте ремени и гуми за потребите на земјоделството	10 мил. \$
9) за плаќање на увозот на шеќер и шеќерна репка	20 мил. \$
10) за плаќање на увозот на масло за јадење маслодајни растенија	50 мил. \$
11) за плаќање на увозот на соја во зрно	30 мил. \$
12) за плаќање на увозот на сурово кафе	50 мил. \$
13) за плаќање на увозот на најнеопходните стоки заради отстранување на растројствата во редовното снабдување и за квалитетно подобрување на структурата на туристичката потрошувачка	60 мил. \$
ВКУПНО:	560 мил. \$

Начинот на употребата и на користењето на средствата од претходниот став ги утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, во соработка со соодветното општо здружение.

На организациите на здружен труд што се во обврска, во согласност со наведениот општествен договор, вкупниот девизни прилив остварен по извоз да го користат за плаќање на сировини и репродуктивен материјал. Ќе им се обезбеди изземање од обврската за издвојување на дел од девизниот прилив.

Основица за издвојување на дел од девизите од остварениот девизен прилив претставуваат:

— за работите на долгорочната производствена кооперација со странство — вишокот на девизниот прилив над одливот по таа кооперација;

— за работите на изведуваче на инвестициони работи во странство — добивката по тие работи;

— за работите на посредување во надворешно-трговскиот промет — добивката по таа работа и финансиските трансакции во врска со тие работи;

— за агенциските работи — агенциската провизија;

— за компензационите работи со странство — вишокот на девизен прилив во однос на одливот по одобрена работа, со тоа што истиот во целост се издвојува;

— за договорите за осигурување и реосигурување на имоти и лица — вишокот на прилив над одливот по вкупните плаќања и наплати во девизи од домашни и странски лица во земјата и во странство по тие договори;

— за договорите за користење на стоковни кредити согласно со член 8 од Законот за земање и користење на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година — остварениот девизен прилив над вредноста на обврските по тој кредит;

— за меѓународните договори во областа на сообраќајот и ПТТ услуги — позитивната разлика по тие договори.

Издвојување на дел од девизите од остварениот девизен прилив нема да се врши во следните случаи:

— кај влоговите на странски лица во домашните организации на здружен труд;

— кај наплатите на штети од осигурување на основни средства во изградба и употреба;

— кај малограничниот промет со соседните земји;

— кај средствата што се користат од странски кредити;

— кај авансите по увозот на опрема и бродови и издвојувањето на инвестициони работи во странство;

— кај сторно одливот на девизи.

За заедничките потреби во републиките односно во автономните покраини се издвојува до 10% од текуштиот девизен прилив на организациите на здружен труд, а најмногу до фиксниот износ утврден со акт на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

За да се остварат наведените цели, неопходно е на организациите на здружен труд во 1984 година да им се обезбедат постабилни услови на стопанисување, согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Ке се преземат мерки да се овозможи најнеопходниот увоз на опрема од конвертибилното подрачје во обемот што им одговра на платнобилансните можности и што не го нарушува остварувањето на потребниот увоз на сировини и репродукционен материјал од тоа подрачје за производство и извоз.

Со склучените договори увозот на опрема ќе се врши само ако во целост или делумно е платен и одобрен увозот во 1983 година по кој не е извршено плаќање.

Нови договори за увоз на опрема можат, по исклучок, да се склучуваат само во случаите ако со тој увоз се обезбедува зголемување на производството за извоз, ако е во прашање опрема за потребите на организациите на здружен труд во област на енер-

гетиката, за истражување на нафта и гас, за рудниците, неопходна медицинска опрема и опрема за заштита при работата, за опрема што се увезува врз основа на вложувања на странски лица во домашни организации на здружен труд, за опрема заради замена на опремата уништена од елементарни непогоди и други форми на виша сила, опрема за санација на последиците од земјотресот во Босанска Краина, резервни делови за инвестиционото одржување и опрема наменета за потребите на науката и истражувачките институти.

Исто така ќе се овозможи увозот на опрема што се плаќа од кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, од Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА, како и опремата што се набавува од кредитите одобрени на СР Црна Гора за санација на последиците од катастрофалниот земјотрес.

Во 1984 година од конвертибилното подрачје ќе се увезува опрема, по правило, на кредит и под услови да не може набавката на таква опрема, под приближно еднакво услови, да се изврши во земјата.

Организациите на здружен труд можат од делот на девизите што им припаѓаат по основа на признатите општествени репродукциони потреби да плаќаат аванси за увоз на опрема и резервни делови за инвестиционно одржување во 1984 година до височина од 10% од така утврдените општествено признати репродукциони потреби.

Во рамките на договорената политика на задолжување во 1984 година, на Социјалистичка Автономна Покраина Косово по исклучок ќе и се овозможи да увезе на кредит специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се наменети за саершување и одржување на клучните објекти во областа на електростопанството и обоената металургија, како и на преработувачките капацитети, што се подигаат со здружување на труд и средства, а со кои се придонесува за производството на стоки за извоз.

Во рамките на политиката на задолжување во 1984 година, ќе им се овозможи на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, во согласност со режимот на увозот утврден со заедничката девизна политика увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата за објектите што се реализираат со здружување на труд и средства по основа на делот од постојните средства на Фондот на федерацијата наменети за здружување.

Ќе се обезбедат царински олесненија за увозот на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата за објектите што во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово се реализираат со здружување на труд и средства.

Увозот на бродови и авиони на хипотекарен кредит ќе се врши само под услов ако со нивното користење се остварува нето девизен прилив доволен за отплата на кредитот. Авансните и други текушти плаќања по тие кредити мораат да се движат во рамките на износот наменет за увоз на опрема според проекциите на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија. Во следењето на остварувањето на проекцијата на платниот биланс како вредност на увозот ќе се искажуваат само авансите и отплатите по хипотекарните кредити.

Ќе се користат поголемите можности за увоз на опрема од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, како и увозот на опрема по пат на привремен увоз, согласно со важечките прописи.

Заради редовно снабдување на домашниот пазар со определени стоки за широка потрошувачка, увозот на тие стоки во рамките на предвидениот износ во проекцијата на платниот и на девизниот биланс ќе се регулира со посебна одлука. Обезбедувањето на девизи за плаќање на увозот на стоки за широка потрошувачка од витално значење за снабдувањето на домашниот пазар и на граѓаните ќе се регулира со Општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивно производство.

Заради поцелосно користење на постојните производствени капацитети и поголема стабилност во работењето, ќе се овозможи користење на компензационите работи со странство, увоз заради извоз, работи на извоз во земјите во развој со наплата во стоки, малограничен промет, посредување, облагородување и др.

Компензациони работи ќе се одобруваат, по правило, само за извозот на оние стоки што под други услови не можат да се пласираат на странските пазари, со услов по тие работи да можат да се увезуваат само сировини и репродукциони материјали, односно во согласност со договорот за снабдување на пазарот со производи од посебно значење.

Притоа ќе им се дава предност на работите со партнери од земјите во развој и од други определени земји, со кои, во согласност со склучените меѓудржавни спогодби, вкупната размена се одвива во сразмер 1:1.

Компензационите работи со партнери од други земји од конвертибилното подрачје можат да се движат до височина од 10% од вредноста на вкупната размена со тоа подрачје.

Извоз на земјоделски и прехранбени производи во рамките на компензационите работи ќе им се одобрува само на организациите на здружен труд од агринустијата, заради разрешување на снабдувањето со најважни репродукциони материјали во производството на храна или обезбедувањето на поголем извоз на храна и подобра снабденост на домашниот пазар.

Обемот на стоксвната размена преку малограничниот промет со соседните земји, што се врши во согласност со меѓународните спогодби со тие земји, освен бесцарицкиот, може да се движи во височина до 15% од вкупната стоксвната размена со односната земја.

Заради унапредување на економската соработка со земјите во развој во рамките на Стопанската комора на Југославија, на општите здруженија и секциите за унапредување на стопанската соработка со одделни земји, организациите на здружен труд ќе се насочуваат сировините и репродукциониот материјал што се произведуваат во земјите во развој да ги купуваат во тие земји.

Купувањето на сировини и репродукционен материјал во земјите во развој ќе се поттикнува со соодветни економски мерки во рамките на кредитно-монетарната, царинската, вонцаринската, даночната и политиката на увозот.

Став 39 од точката 3 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

Во согласност со одредбите на член 69 став 8 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство ќе им се обезбеди на организациите на здружен труд што извезуваат на тоа подрачје приоритет за снабдување со сировини и репродукциони материјали што се увезуваат од тоа подрачје, за нивните репродукциони потреби.

Политика на заштита на домашното производство

4. Ограничувањата во плаќањата во 1984 година со конвертибилното подрачје ќе го намалат позитивното дејство на политиката на заштита, што ќе се пројави дури по ублажувањето на тие ограничувања.

Заштитата на домашното производство преку стоксвниот режим ќе се спроведува врз основа на Долгорочната програма за регулирање на извозот и увозот. Со таа програма се утврдени основните принципи и цели на заштитата, производствените области, гранките и дејностите, како и критериумите и мерилата за регулирање на режимот на извозот и увозот на стоки и услуги. Врз основа на тие критериуми и мерила, организациите на здружен труд преку самоуправно спогодување ќе продолжат со што последно спроведување на стоксвниот режим со распоредување на стоките на одделни форми на извозот и увозот, што започна во претходната година. Во спроведувањето на оваа заштита, организациите на здружен труд подоследно ќе обезбедат заштита на оние стоки со чиз зголемено производство ќе се овозможи подобрување на производствената структура во земјата и постабилни односи на домашниот пазар, а сето заради создавање услови за поголем извоз врз долгорочни основи. Со таквите цели на заштитата треба да се обезбеди и поголемо влијаније на странската продуктивност врз домашната конкурентска способност за да може домашното производство во такви услови што поцелосно да се развива и да ја зголеми продуктивноста. Со заштита на услугите што им ги даваат организациите на здружен труд на странски лица ќе се обезбедат поповолни услови за развој на организациите на здружен труд од областа на услужните дејности, заради постигање на што поголема конкурентност на светскиот пазар.

Во областа на политиката на царинската заштита ќе продолжи да се зајакнува функцијата на царината како инструмент на развојот и на селективната заштита. Ќе се забрза работата врз ревизијата на Царинската тарифа и усогласувањето на нивото на царинското оптоварување за да се обезбеди натамошно усогласување на нивото на царинското оптоварување, да се обезбеди натамошен технолошки развој и рационална заштита на домашното производство врз селективна основа, во согласност со договорената развојна политика. Со оглед на високиот степен на заштитата што, помеѓу другото, го овозможува развојот на преработувачките капацитети, врз основа на увозни компоненти, често недоволно засновани врз економски критериуми, ќе се преземат мерки за намалување на распонот на царинската заштита помеѓу базната и преработувачката индустрија и за елиминирање на ефектите од царината во случаите во кои тие не се појавуваат во функција на заштита на домашното производство. Ќе се изедначуваат даночните оптоварувања на домашните и увозните стоки и ќе се намалува царинската заштита за производите кај кои се преминува на слободно формирање на цените.

Во областа на царинската политика ќе се преземат следните мерки:

1) Ќе се измени нивото на царинското оптоварување, со кое ќе се ублажат ефектите од големата заштита на преработувачката индустрија;

2) Ќе се укинат одредбите на прописите што се однесуваат на обврската за плаќање царина, а со кои се даваат неоправдани погодности.

На страната на увозот, паралелно со промените на нивото на курсот на динарот, ќе се преиспита нивото на посебните увозни давачки синхронизирано со мерките за поттикнување при извозот.

Во првото тримесечје 1984 године ќе се испита системот на лизгачки прелевмани за увозот на определени земјоделски и прехранбени производи.

Со мерките на царинската и вонцаринската заштита ќе се создаваат услови за поповолен увоз на стоки наменети за производство за извоз на конвертибилното подрачје и услови за поповолен увоз на енергетски сировини, сировини за производство на минерални губрива и на средства за заштита на растенијата.

Политика на курсот на динарот

5. Заради поттикнување на извозот и приливот на девизи, одржување на конкурентноста на домашните производи и услуги на странскиот пазар, остварување суфицит во текуштиот платен биланс, подобрување на надворешната ликвидност и одржување на странската задолженост на земјата во планираните рамки, во 1984 година е неопходно да се спроведува политика на единствен реален курс на динарот.

Согласно со политиката на реален курс на динарот, ќе се приспособат извозните поттикнувања и политиката на заштита.

Во текот на јануари 1984 година ќе се преиспита методологијата за следење и приспособување на курсот на динарот.

Став 4 на точка 5 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

Заради одржување на стабилен реален курс на динарот, ќе се разработи политиката и ќе се утврди програма за заштита на реалната вредност на домашната валута, во согласност со соодветните елементи на антиинфлационата програма, а имајќи посебно предвид дека реалниот курс е само еден од елементите на конкурентноста на нашето стопанство.

Политиката на заштита на динарот ќе ги опфати и другите потребни мерки на економската политика и промените во механизмите на стопанскиот систем што делумно се предвидени во Резолуцијата за 1984 година, како и во планот за остварување на првата етапа на Долгорочната програма за економска стабилизација.

Ст. 7 до 10 на точка 5 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“, — Доверливо гласило.

Народната банка на Југославија ќе го известува Сојузниот извршен совет за проблемите на курсот и ќе предлага соодветни мерки за остварување на утврдената политика.

Сојузниот извршен совет тримесечно ќе му поднесува извештај на Собранието на Југославија за остварувањето на политиката на курсот на динарот.

Политика на девизните резерви и надворешната ликвидност

6. Поради ограниченото користење на кредитите од странство и лимитарните можности за зголемување на текуштиот девизен прилив од извозот на стоки и услуги, ќе се преземат мерки во 1984 година расположливите девизи остварени со извоз на стоки и услуги, како и девизите добиени од странски кредити, да се користат на крајно рационален начин и за извршување на најнеопходните плаќања спрема странство.

Вкупните конвертибилни девизни резерви, што ги вклучуваат и девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија и девизните резерви на сметките на овластените банки за вршење платен промет и кредитни работи со странство, ќе се одржат во 1984 година во просек околу износот што одговара на просечните едно и пол месечни плаќања во конвертибилни девизи, со тоа што до крајот на годината истите да се зголемат и над тоа ниво.

Конвертибилните девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија ќе се користат за интервенции на девизниот пазар заради одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања само по исклучок, заради краткорочно премостување на неусогласеноста помеѓу текуштиот девизен прилив и одливот кај одделни банки. Привремено користените девизи од девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија ќе се вратат во девизните резерви во утврдените рокови.

Со спроведувањето на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и Законот за плаќањата во конвертибилни девизи и со други соодветни мерки ќе се обезбеди средствата од текуштиот девизен прилив што им припаѓаат на општествено правните лица да се користат првенствено за намирување на втасаните фиксни и гарантирани обврски спрема странство и динамички да се усогласуваат тековите на текуштиот прилив и на одливот на девизи, при полна одговорност на организациите на здружен труд и на деловните банки за уредното извршување на тие обврски. Ќе се обезбедат услови за навремено извршување на девизните обврски по основа на меѓународните обврски и конвенции.

Во почетокот на 1984 година ќе се обезбедат услови за функционирање на организираниот единствен југословенски пазар во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, во рамките на плановите на приливот и одливот на девизи на овластените банки за 1984 година, ќе се обезбеди посебна евиденција за потребните износи на девизи за намирување на фиксните и гарантираните обврски. Плановите на приливот и одливот ќе се ревидираат периодично, во согласност со остварувањето на платниот биланс и девизниот биланс.

Народната банка на Југославија ќе интервенира на меѓубанкарските состаноци на единствениот девизен пазар за определени намени, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. Интервенциите на Народната банка на Југославија за плаќање на увозот на енергетски сировини, плаќање на обврските на федерацијата во странство, како и за други намени за кои се обезбедуваат девизи со издвојување на посебни сметки кај Народната банка на Југославија, ќе се вршат до износот на девизните средства собрани за овие намени. Во случај кога наменски издвоените девизни средства кај Народната банка на Југославија не се доволни за интервенции заради извршување плаќање на обврските спрема странство, Сојузниот извршен совет ќе одлучи за евентуално привремено ангажирање на девизните резерви за тие намени, при истовремено известување на Собранието на СФРЈ за тоа.

Народната банка на Југославија месечно ќе ги известува Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ за извршените интервенции на девизниот пазар.

Политика на кредитните односи со странство

7. Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица можат да се задолжуваат во странство односно можат да користат кредити во странство врз основа на единствените критериуми за задолжување што ги утврдува Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во соработка со републичките и покраинските заедници, со согласност од Сојузниот извршен совет. Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица остваруваат права на задолжување во странство и на одобрување кредити до определениот ниво утврдено

со кредитниот гаранциски потенцијал на овластените банки, во рамките на обемот предвиден со проекцијата на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија, имајќи ги предвид особено обемот на задолженоста на субјектите, можноста за девизна отплата на постојните и на новите кредити и нивото на задолженоста на земјата.

Во 1984 година степенот на задолженоста спрема странство, мерен со односот на отплатите и каматите спрема вкупниот девизен прилив. Ќе се намали по пат на зголемување на девизниот прилив, додека вкупниот долг на земјата спрема странство ќе се задржи приближно на истото ниво.

За да се обезбедува навремено исполнување на кредитните обврски за секое задолжување во странство, мора да се утврди кредитната способност и да се обезбеди неопходна гаранција за враќање на кредитите. Задолжувањето во странство ќе се оствари, пред се, врз основа на меѓусебна соработка на организациите на здружен труд кои со своите усогласени планови и со здружување на труд и средства обезбедуваат остварување на извозот со кој се овозможува враќање на странските кредити.

При изградбата на објекти во чие финансирање се користат странски средства, посебно внимание мора да ѝ се посвети на оцената на рентабилноста на проектите, што значи дека, покрај другото, е неопходно да се провери можноста за пласман и меѓународна конкурентност на производите на новиот проект.

Условите за задолжување во странство, во обемот утврден со проекциите на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија за 1983 година, ќе бидат следните:

1) Ќе се овозможи склучување на кредити кај Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка, EUROFIMA, кај меѓународни или национални финансиски институции со посредство на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито миграционите подрачја на СФРЈ;

2) финансиски кредити можат да се користат само за потребите на девизната ликвидност на земјата, освен кредитите добиени со посредство на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста;

3) оскаде каде што е тоа можно, за проектите во чие финансирање учествуваат Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација и Европската инвестициона банка, со кофинансирање на меѓународниот пазар на капиталот, ќе се обезбедуваат дополнителни финансиски средства за изградба на приоритетните објекти, под услов корисниците на кредитите да обезбедуваат уредно враќање;

4) банките овластени за работи со странство краткорочно ќе се задолжуваат во странство во случај на динамичка неусогласеност на приливот со одливот.

Народната банка на Југославија, во соработка со Здружението на банки на Југославија, ќе разработи поблиски критериуми за користење на краткорочните кредити, при што задолжувањето во странство мора да биде усогласено со потребите на вкупната ликвидност на земјата и на политиката на девизни резерви;

5) во рамките на обемот на задолжувањето во странство предвиден со платниот биланс и со девизниот биланс на Југославија, приоритет при задолжувањето ќе му се даде на увозот на репродуктивен материјал, посебно за потребите на извозно ориентираното стопанство, како и на натамошното користење на постојните односно евентуално новите кредити за повеќегодишно финансирање на увозот на

репродуктивен материјал, под услов корисниците да можат да обезбедат отплата на тие кредити со извоз во рок од една година;

6) увоз на опрема на кредит може да се врши и заради довршување на објектите со кои се зголемува производството за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје или рационално се супституира неопходниот увоз во рамките на износот предвиден со проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

Користењето на стоковните кредити во странство во 1984 година ќе се врши така што корисниците на кредитите ќе мораат да обезбедат што поголем обем на производството со ангажирање на домашни организации на здружен труд, оптимално користење на домашни ресурси, а пред се на домашни сировини, и што поголемо учество на производи од висококите фази на преработка заради производство на стоки и услуги наменети за извоз на конвертибилното подрачје.

Политика на платнобилансните и девизнобилансните ограничувања

8. Во 1984 година ќе продолжи примената на платнобилансните и девизнобилансните ограничувања од 1983 година, а, по потреба, ќе се пропишат и привремени мерки превредни со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Заради намалување на одливот на девизи и изнесувањето динари од земјата, во 1984 година и понатаму ќе бидат во сила ограничувањата во поглед на полагањето депозит и увозот на стоки од страна на граѓаните.

Ограничувањата во плаќањата во конвертибилни девизи, воведени со посебен закон во 1983 године, ќе се задржат и во 1984 година како главна форма на ограничување во економските односи со странство.

Во случај на неизвршување на фиксните и гарантираните обврски спрема странство, на организациите на здружен труд и на нивните банки ќе им се ограничуваат делумно или целосно ќе им се одземаат овластувањата за работење со странство и за користење на динарските кредити.

На организациите на здружен труд ќе им биде ограничено располагањето со девизи, и тоа:

1) привремено — за намиравање на фиксните и гарантираните обврски на други субјекти во земјата;

2) трајно — за утврдување на намената, по пат на задолжително издојување на дел од девизниот прилив;

3) наменски — за сведување на плаќањата во предвидените платнобилансни износи по видови и динамика, освен за плаќањата наменети за производство за извоз.

Народната банка на Југославија, во случаите во кои со закон е овластена да ги контролира и одобрува сите плаќања спрема странство, ќе ги спроведе, на единствен начин, мерките за ограничување на плаќањето, со посебно упатство.

Позициите на платниот биланс на Југославија, што се предмет на ограничување, ќе бидат: увозот на стоки, расходите за услуги, користењето на кредитите и кредитирањето на странство.

Увозот на стоки и плаќањата ќе се усогласуваат и со остварените приходи односно со девизниот прилив во 1984 година, за да се одбегне поголемо намалување на девизните резерви.

Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1984 година и Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1984 година се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ,

АС бр. 285
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Антун Бубиќ, с. р.

842.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а врз основа на член 23 од Законот за финансирање на федерацијата и со член 83 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1984 ГОДИНА И СЈОСТАПУВАТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА А ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1984 до 1985 година, за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на узген труд кои извезуваат, според програмата за ввоз и финансискиот план на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југославија), а заради остварување на политиката на ввоз утврдена со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 1984 година и со Долгорочната програма за економска стабилизација во 1984 година, на Заедницата Југославија во 1984 година ѝ се отстапуваат 59,7 од остварените приходи од царини и други увоздавачки, како и во целост приходот остварен од посебните давачки при увозот на земјоделски и преработени производи.

Средствата од овој 1 на оваа точка се користат и за туристичка економска пропаганда и за информативна дејност спрема странство, заради зголемување на изот, согласно со самоуправниот спогодба што ја учуваат самоуправниот интерес на заедници за номски односи со странство за републиките и номските покраини во Заедницата на Југославија врз основа на член 82 став 1 од Законот за изното работење и кредитните односи со странство.

2. Приходите од царина, од други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и преработени производи од точка 1 на оваа одлука ќе се издвојат при секоја уплата на тие

приходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Фондот) кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат помалку од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на поврат на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1984 година, за средствата што недостигаат Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки за навремено намирување на втасаните обврски. Тоа се однесува и на тутунот и на преработките од тутун.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат повеќе од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на поврат на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го запре издвојувањето на средства на Заедницата на Југославија, а вишокот на издвојените средства ќе го пренесе во буџетот на федерацијата.

3. Средства од точка 1 на оваа одлука се користат сразмерно со остварениот прилив на девизи од извозот на стоки и услуги, предвиден во Единствената проекција на Платниот биланс на Југославија за 1984 година и во Единствената проекција на Девизниот биланс на Југославија за 1984 година.

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатуваат обврските настанати по основа на повратот на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1984 година.

5. Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола на користењето на средствата од фондот, водат евиденција и поднесуваат извештаи. Начинот на водење евиденција и поднесување извештаи за користењето на средствата од фондот го утврдува Заедницата на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

6. Завршната сметка на Фондот за 1984 година ја донесува Заедницата на Југославија.

Собранието на СФРЈ ја потврдува завршната сметка на Фондот за 1984 година.

Приходите на Фондот од царина и други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и преработени производи за стоките уплатени до 31 декември 1984 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1985 година, се уплатуваат во котиот на Фондот за 1984 година.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 304
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Антун Бубиќ, с. р.

843.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 25 и 72 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1984 ГОДИНА

1. За потребите на федерацијата во 1984 година се утврдува вкупниот износ на девизи во динарска противвредност од 108,709.256.479 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се распоредуваат:

	Динари
1) за потребите на материјалните резерви на федерацијата	24.011.520.000
2) за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварување на правата и должностите на федерацијата	81.911.909.148
3) за потребите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	2.496.000.000
4) за потребите на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	289.827.311

3. Средствата утврдени во точка 2 на оваа одлука претставуваат динарска противвредност на девизите, сметано по курсот од 124,80 динари за еден САД долар.

Сојузниот извршен совет ќе го утврди процентот на издвојување на средствата зависно од остварениот прилив на девизите по основа на извозот на стоки и услуги од 1 јануари 1984 година, намален за износот на приходите што во девизи ќе ги остварат со својата дејност органите и организациите на федерацијата, со тоа што средствата ќе се издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Процентот од став 2 на оваа точка ќе се утврди зависно од Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година и зависно од нејзиното остварување на конвертибилното подрачје, согласно со точка 6 на оваа одлука.

Во прописот со кој ќе го регулира процентот на издвојување во смисла на ст. 2 и 3 на оваа точка, Сојузниот извршен совет ќе ги утврди и санкциите за прекршок на организациите на здружен труд или на друго правно лице, како и на одговорното лице во организациите на здружен труд или во друго правно лице за неуредно извршување на обврските за издвојување на дел од девизниот прилив на посебна сметка.

4. Средствата утврдени во точка 2 под 1), 3) и 4) на оваа одлука ќе се користат врз основа на решение на Сојузниот извршен совет.

5. Износот на девизите и правото на купување девизи за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и долж-

ностите на федерацијата, утврден во точка 2 одредба под 2) на оваа одлука, Сојузниот извршен совет го распоредува на одделните сојузни органи и организации кои вршат работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

6. Односот меѓу конвертибилните и клириншки-те девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, со тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 на оваа одлука износот на конвертибилните девизи да не може да биде поголем од 60,5%.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 305
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

844.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на Републиките и покраините од 27 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАКАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прифаќа Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Се овластува претседателот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен договор.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 207
27 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

845.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 4 од Одлуката за формирањето, делокругот и составот на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ

За претседател на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност се избира Душан Пекиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 297
26 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

846.

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

I

Се разрешува од должноста сојузен секретар за финансии и член на Сојузниот извршен совет Јоже Флорјанчич.

II

За сојузен секретар за финансии и член на Сојузниот извршниот совет се именува Владо Клеменчич, потпретседател на Извршниот совет на СР Словенија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 334
26 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СС ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блажинч Изан Винко, Цонел Михаела Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хрибар Евген Јуриј, Кодрич Јожета Алојз, Косовел Ангел Борис, Пуребер Ивана Марјан, Зоре Славко Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авсец Антона Антон, Бернетич Јожеф Албин, Бинкар Иван Силво, Богојевић-Богојевич Тоде Чедо, Божич Јанез Станислав, Чуфер Јакоб Силвестер, Долинар Алојз Адолф, Фурман Јакоб Отон, Коцмунт Алојз Алојз, Кошута Леополд Антон, Ликар Јуриј Јанко, Мајцен Макс Отмар, Мајстер-Михалич Јоже Милка, Миканович Јована Дамјан, Печник Јожефа Јоже, Попович Михајла Милосав, Правдич Јожета Мартин, Пучко Франц Јанез, Разпет Ловренца Ловренц, Симић Милована Младен, Скок Јакоб Франц, Стопар Јожефа Франц, Шкапин Ленард Милан, Велички Петер Карел, Зупанчич Богомирја Богомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Балазс-Амброжич Август Ануша-Зора, Горјанц-Горјанц Ивана Иванка, Хриберник Штефан Иван, Каљанац-Вилхар Макс Јудита, Кидрич Јанеза Франц, Коруга Ёжидар Берислав, Пребил Владимира Петер, Рај Игнаца Борис, Спицал-Гашпер Михаел Јожица;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Артач-Иленич Јожеф Бреда, Јерман Вида Антон, Краинер-Шкраба Марија, Млиншек Алберта Винко, Ошлај-Шаботар Јоже Марија;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Галовиќ Драгутина Озрен, Кондиќ Спасоја Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Будимлија Илије Милан, Ивиќ Милана Војмир, Павичевиќ Радоја Милан, Рехак Јанош Иштван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђелковиќ Добросава Никодије, Бајовиќ Драгомира Бранислав, Бановиќ Недељка Будимир, Благојевиќ Радомира Ратибор, Боѓнар Ђуле Ференц, Војовиќ Драгољуба Живорад, Булајиќ Вељка Бранко, Булатовиќ Димитар Мило, Џветановиќ Никола Никола, Ђургуз Миле Саван, Дамбуовиќ Милинко Сениша, Дудиќ Јована Милан, Ђекиќ Јевђе Вукоје, Граовац Николе Милош, Јањушевиќ Миланка Милинко, Катринка Фрање Ђуро, Кнежевиќ Душана Сениша, Контиќ Симе Станко, Коваќ Јаноша Јожеф, Кујунџиќ Андрије Јосип, Курчубиќ Тиосава Мирослав, Лауш Димитрија Владимир, Леваков Чедомир Милош, Мијовиќ Челе Милан, Миличевиќ Вукосава Миливоје, Петровиќ Велисива Рајо, Плавчиќ Владе Милан, Радиќ Алексе Јован, Савичевиќ Милоша Радван, Спасиќ Милића Станиша, Стамболија Стојана Јован, Стаменковиќ Александра Новица, Стан Илије Милутин, Станковиќ Миливоја Петроније, Станојевиќ Живорада Живота, Ваштаг Каролија Јанош, Вуксаковиќ Драгића Драгомир, Зариќ Чедомира Богољуб;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Богавац Видак Драгослав, Бачиќ Љубице Љубомир, Ђукиќ Петра Милан, Ѓубиќ Александра Шандор, Јесиќ Ђуре Неца, Лучиќ Радослава Раде, Петрушиќ Марко Мирко, Витковиќ Петра Славко, Влаковиќ Крстивоја Станимир, Зрниќ Илије Ђуро;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Францисти Јан Јан, Гладовиќ Милан Бошко, Младеновиќ Стојил Радомир, Новаков Никодина Владимир, Санто-Поти Ерне Јудита, Тољагиќ-Бајиќ Милош Стоја, Вукадин Стеве Добривоје.

Бр. 30
14 април 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

826. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1984 година — — — — —	1957
827. Буџет на федерацијата за 1984 година — — — — —	1958
828. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година — — — — —	1992
829. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1984 година — — — — —	1995
830. Закон за Службата на општественото книговодство — — — — —	1997
831. Закон за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство — — — — —	2025
832. Закон за измени и дополненија на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи — — — — —	2031
833. Закон за измени на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства — — — — —	2034
834. Закон за измени и дополненија на Законот за воената обврска — — — — —	2034
835. Резолуција за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година — — — — —	2035
836. Одлука за одобрување на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1984 година — — — — —	2037
837. Одлука за одобрување на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1984 година — — — — —	2057
838. Одлука за стапките на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на воените осигуреници — — — — —	2058
839. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1984 година — — — — —	2058
840. Одлука за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година — — — — —	2059
841. Одлука за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година — — — — —	2062
842. Одлука за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1984 година и се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — — — — —	2069
843. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизи за потребите на федерацијата во 1984 година — — — — —	2070
844. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	2070
845. Одлука за избор на претседател на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност — — — — —	2071
846. Одлука за разрешување и именување сојузен секретар за финансии — — — — —	2071
Одликувања — — — — —	2071

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград. Булевар војводе Мишиќа бр. 17.